

Службен гласник на општина Долнени

Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit

Број/Numri 02

Декември/Dhjetor 05.12.2025

Службениот гласник на општина Долнени излегува по
потреба
Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit del sipas nevojës



Ж-сметка/xhiro-llog. 300020000212077
ДБ/NT: 6021067000004 Тел-Tel: 048/453-210

Содржина/Përmbajta

Вид на документот	Страна	Lloji i dokumentit	Faqja
Содржина	1-5	Përmbajtja	1-5
Заклучок за изградба и рехабилитација на локални водоводи, канализации, речни корита и канали за одводнување во населените места во општина Долнени за 2026 година	6	Konkluzion për ndërtimin rehabilitimin e ujësjellësve lokalë, kanalizimeve, shtretërve të lumenjve dhe kanaleve për kullim në vendbanimet e komunës së Dollnenit për vitin 2025	6
Програма за изградба и рехабилитација на локални водоводи, канализации, речни корита и канали за одводнување во населените места во општина Долнени за 2026 година	6	Program për ndërtimin dhe rehabilitimin e ujësjellësve lokal, kanalizimeve, shtretërve të lumenjve dhe kanaleve për kullim në vendbanimet e komunës së Dollnenit për vitin 2025	6
Заклучок за програма за и заштита на локалните патишта, улици и мостови во општина Долнени за 2026 година	8	Konkluzion për program për ndërtimin rehabilitimin, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve lokale, rrugicave dhe urave në komunën e Dollnenit për vitin 2025	8
Програма за и заштита на локалните патишта, улици и мостови во општина Долнени за 2026 година	9	Program për ndërtimin, rehabilitimin, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve, rrugicave lokale dhe në komunën e Dollnenit për vitin 2025	9
Заклучок заштита на животната срединана територијата на општина Долнени за 2026 година	10	Konkluzion për mbrojtjen e mjedisit jetësor në territorin e komunës së Dollnenit për vitin 2025	10
Програма за заштита на животната средина на територијата на општина Долнени за 2026 година	11	Program për mbrojtjen mjedisit jetësor në territorin e komunës së Dollnenit për vitin 2025	11
Заклучок за изработка на урбанистички планови, урбанистичко-планска и урбанистичко-проектна документација за општина Долнени во 2026	14	Konkluzion për përpunimin e planeve urbanistike, dokumentacionit urbanistik të planifikuar dhe urbanistiko projektues në komunën e Dollnenit për vitin 2025	14

Предлог програма за изработка на урбанистички планови, урбанистичко-планска и урбанистичко-проектна документација за општина Долнени во 2025	15	Propozim program për përpunimin e planeve urbanistike, dokumentacionin urbansitiko-planor dhe urbanistiko-projektues për komunën e Dollnenit për vitin 2025	15
Заклучок за Уредување на Земјиштето на подрачјето на општина Долнени за 2026 година	17	Konkluzion për rregullimin e truallit në territorin e komunës së Dollnenit për vitin 2025	17
Заклучок за одржување на улично осветлување во населените места во општина Долнени за 2026 година	17	Konkluzion për mirëmbajtjen e ndriçimit të rrugicave në vendbanimet e komunës së Dollnenit për vitin 2025	17
Програма за одржување на улично осветлување во населените места во општина Долнени за 2026 година	18	Program për mirëmbajtjen e ndriçimit të rrugicave në vendbanimet e komunës së Dollnenit për vitin 2025	18
Заклучок за арбота на Советот на општина Долнени за 2026 година	20	Konkluzion për punën e Këshillit të komunës së Dollnenit për vitin 2025	20
Програма за арбота на Советот на општина Долнени за 2026 година	20	Program për punën e Këshillit të komunës së Dollnenit për vitin 2025	20
Заклучок за одбележување на значае на настани, датуми и личности од поблиско и подалечно историско минато и нивно одбележување на општина Долнени во 2026 година	25	Konkluzion për shënimin e ngjarjeve të rëndësishme, datave dhe personaliteteve nga e kaluara më të afërt dhe të largët dhe shënimi i tyre në komunën e Dollnenit për vitin 2025	25
Програма за одбележување на значае на настани, датуми и личности од поблиско и подалечно историско минато и нивно одбележување на општина Долнени во 2026 година	26	Program për shënimin e ngjarjeve të rëndësishme, datave dhe personaliteteve nga e kaluara më të afërt dhe të largët dhe shënimi i tyre në komunën e Dollnenit për vitin 2025	26
Заклучок за аволонтери на општина Долнени за 2026 година	31	Konkluzion për vullnetarë në komunën e Dollnenit për vitin 2025	31
Програма за аволонтери на општина Долнени за 2026 година	31	Program për vullnetarë në komunën e Dollnenit për vitin 2025	31
Заклучок за Конкретни проекти за општина Долнени за 2026 година	33	Konkluzion për projekte konkrete në komunën e Dollnenit për vitin 2025	33
Програма за Конкретни проекти за општина Долнени за 2026 година	33	Program për projekte konkrete në komunën e Dollnenit për vitin 2025	33
Заклучок за работа на преведувачот од Албански на Македонски јазик и Обратно за 2026 година	36	Konkluzion për punën e përkthyesit nga gjuha shqipe në gjuhën maqedonase dhe anasjelltas për vitin 2025	36
Програма за работа на преведувачот од Албански на Македонски јазик и Обратно за 2026 година	37	Program për punën e përkthyesit nga gjuha shqipe në gjuhën maqedonase dhe anasjelltas për vitin 2025	37
Заклучок за Одржување на јавначистота на територијата на општина Долнени за 2026	39	Konkluzion për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në territorin e komunës së Dollnenit për vitin 2025	39
Програма за Одржување на јавначистота на територијата на општина Долнени за 2026	39	Program për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në territorin e komunës së Dollnenit për vitin 2025	39

Заклучок за Програма за работа на општинскиот комунален инспектор за 2026 година	46	Konkluzion për Program për punën e inspektorit komunal për vitin 2025	46
Програма заработа на општинскиот комунален инспектор за 2026 година	46	Program për për punën e inspektorit komunal për vitin 2025	46
Заклучок за План за вршење на инспекциски надзор од Комуналниот инспектор од Јануари до Декември 2026 година	49	Konkluzion për planin për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese të inspektorit komunal nga janari deri në dhjetor të vitit 2025	49
Програма за План за вршење на инспекциски надзор од Комуналниот инспектор од Јануари до Декември 2026 година	50	Program për planin për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese të inspektorit komunal nga janari deri në dhjetor të vitit 2025	50
Заклучок за Изработка реконструкција и санација за повеќе наменски спортски игралишта за 2026 година	52	Konkluzion për përpunimin, rikonstruimin dhe sanimin e më shumë fushave të destinuara për sport për vitin 2025	52
Програма за Изработка реконструкција и санација за повеќе наменски спортски игралишта за 2026 година	53	Program për përpunimin, rikonstruimin dhe sanimin e më shumë fushave të destinuara për sport për vitin 2025	53
Заклучок за управување со отпадот во општина Долнени за 2026 година	54	Konkluzion për administrimin me mbeturinat në komunën e Dollnenit për vitin 2025	54
Програма за управување со отпадот во општина Долнени за 2026 година	55	Program për administrimin me mbeturinat në komunën e Dollnenit për vitin 2025	55
Заклучок за Програма за изградба и рехабилитација на локални водоводи, канализации, речни корита и канали за одводнување во н.м. од општина Долнени за 2026 година	57	Konkluzion për program për ndërtimin dhe rehabilitimin e ujësjellësve lokalë, kanalizimeve, shtretërve të lumenjve dhe kanaleve për pastrim në v.b. e komunës së Dollnenit për vitin 2025	57
Програма за Програма за изградба и рехабилитација на локални водоводи, канализации, речни корита и канали за одводнување во н.м. од општина Долнени за 2026 година	58	Program për program për ndërtimin dhe rehabilitimin e ujësjellësve lokalë, kanalizimeve, shtretërve të lumenjve dhe kanaleve për pastrim në v.b. e komunës së Dollnenit për vitin 2025	58
Заклучок за Програма за зимско одржување на локални патишта и улици на територијата на општина Долнени за сезоната 2025/2026 година	59	Konkluzion për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve dhe rrugicave lokale në territorin e komunës së Dollnenit për sezonin 2025/2025	59
Програма за зимско одржување на локални патишта и улици на територијата на општина Долнени за сезоната 2025/2026година	60	Program për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve dhe rrugicave lokale në territorin e komunës së Dollnenit për sezonin 2025/2025	60
Заклучок за Програма за изработка на општи акти на територијата на општина Долнени за 2026 година	66	Konkluzion program për përpunimin e akteve të përgjithshme në territorin e komunës së Dollnenit për vitin 2025	66
Програма за изработка на општи акти на територијата на општина Долнени за	67	Program për përpunimin e akteve të përgjithshme në territorin e komunës së	67

2026 година		Dollnenit për vitin 2025	
Заклучок за Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Р.С.Македонија на подрачјето на општина Долнени за 2026 година	68	Konkluzion për programin për punë në sferën e posedimit të tokës ndërtimore në pronës i të Republikës së Maqedonisë së Veriut në territorin e komunës së Dollnenit për vitin 2025	68
Заклучок за Програма за уредување на земјиштето на подрачјето на општина Долнени за 2026 година	68	Konkluzion për programin për rregullimin e truallit në komunën e Dollnenit për vitin 2025	68
Програма за ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ДОЛНЕНИ ЗА 2026 ГОДИНА	69	Program për rregullimin e truallit në teritorrin e komunës së Dollnenit për vitin 2025	69
Заклучок за социјална заштита во општина Долнени за 2026 година	84	Konkluzion për mbrojtje sociale në komunën e Dollnenit për vitin 2025	84
Програма за програма за социјална заштита во општина Долнени за 2026 година	85	Program për mbrojtje sociale në komunën e Dollnenit për vitin 2025	85
Заклучок за спроведување на превентива систематска Дезинсекција и дератизација за заштита на населението од заразни болести на територијата на општина Долнени за 2026 година	91	Konkluzion për zbatimin sistematik preventiv të dezinfektimit dhe deratizimit për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet ngjitëse në territorin e komunës së Dollnenit për vitin 2025	91
Програма заспроведување на превентива систематска Дезинсекција и дератизација за заштита на населението од заразни болести на територијата на општина Долнени за 2025 година	91	Program për zbatimin sistematik preventiv të dezinfektimit dhe deratizimit për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet ngjitëse në territorin e komunës së Dollnenit për vitin 2025	91
Заклучок за Програма за активностите на општина Долнени во областа за заштитата и спасувањето за 2026 година	103	Konkluzion për program për aktivitetet e komunës së Dollnenit në sferën e mbrojtjes dhe shpëtimit për vitin 2025	103
Програма активностите на општина Долнени во областа за заштитата и спасувањето за 2026 година	104	Program për aktivitetet e komunës së Dollnenit në sferën e mbrojtjes dhe shpëtimit për vitin 2025	104
Заклучок за Локален Акционен план за 2026 година	106	Konkluzion për plan aksionar për vitin 2025	106
<u>Локален акционен план за 2026 година</u>	106	<u>Plan lokal aksionar për vitin 2025</u>	106
Заклучок за Пренамена на Буџетот на општина Долнени за 2026 година	116	Konkluzion për ridestinimin e buxhetit të komunës së Dollnenit për vitin 2025	116
Заклучок за Програма - Акционен план и Стратегија на општина Долнени во областа на Образованието за 2024 – 2026 година	116	Konkluzion për program aksionale dhe strategji e komunës së Dollnenit në sferën e arsimit për vitin 2023-2025	116
Заклучок за изградба, рехабилитација, одржување и заштита на локалните	116	Konkluzion për ndërtimin, rehabilitimin, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve	116

патишта, улици и мостови во општина Долнени за 2026 година		lokale, rrugicave dhe urave në Komunën e Dollnenit për vitin 2026	
Програма за изградба, рехабилитација, одржување и заштита на локалните патишта, улици и мостови во општина Долнени за 2026 година	116	Program për ndërtimin, rehabilitimin, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve lokale, rrugicave dhe urave në Komunën e Dollnenit për vitin 2026	116
Заклучок за Еднакви Можности 2026 година Комисија за Еднакви можности	119	Konkluzion për Mundësi të Barabarta 2026 Komisioni për Mundësi të Barabarta	119
Програма за заработата на еднакви можности и комисија за 2026 година на општина Долнени	119	Program për Mundësi të Barabarta 2026 Komisioni për Mundësi të Barabarta	119
Заклучок за измени на распоредот на средства во Буџетот на општина Долнени за 2025 година	121	Konkluzion për ndryshimin e rregullimit të mjeteve në Buxhetin e Komunës së Dollnenit për vitin 2025	121
Заклучок за изработка а Урбанистички проект за село за формирање на градежна парцела од дел КО бр. 1457/2, Ко Лажани и дел од КП бр. 1451/1 Ко Лажани (од урбанистички план за село Лажани, Урбан блок „2“), А1 куќи за домување општина Долнени	121	Konkluzion për hartimin e Projektit Urbanistik për fshat për formimin e parcelës ndërtimore nga një pjesë e KK nr. 1457/2, KK Llazhani dhe një pjesë e PK nr. 1451/1 KK Llazhani (nga plani urbanistik për fshatin Llazhani, Blloku urban „2“), A1 shtëpi banimi, Komuna e Dollnenit	121
Одлука за изработка на Урбанистички проект за село за формирање на градежна парцела од дел од КП бр. 1457/2, КО Лажани, и дел од КП бр. 1451/1, КО Лажани (од Урбанистички план за село Лажани, Урбан Блок “2”), А1-куќи за домување, Општина Долнени	122	Vendim për hartimin e Projektit Urbanistik për fshat për formimin e parcelës ndërtimore nga një pjesë e PK nr. 1457/2, KK Llazhani, dhe një pjesë e PK nr. 1451/1, KK Llazhani (nga Planin Urbanistik për fshatin Llazhani, Blloku Urban “2”), A1-shtëpi banimi, Komuna e Dollnenit	122
Заклучок за делегирање на членови од Советот на општина Долнени за Училишните одбори на општинските основни училишта и средното општинско училиште	123	Konkluzion për delegimin e anëtarëve nga Këshilli i Komunës së Dollnenit për Këshillat Shkollorë të shkollave fillore komunale dhe shkollës së mesme komunale	123
Решение за делегирање член во општинското основното училиште од ООУ „Ѓорче Петров“-Ропотово	123	Vendim për delegimin e anëtarit në shkollën fillore komunale SHFK “Gjorçe Petrov” – Ropotovë	123

Врз основа на член 50, став 1, алинеја 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02) и член 62, став 1, алинеја 4 од Статутот на општина Долнени ("Службен гласник на општина Долнени" бр. 8/05, 04/09 и 02/10. Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За изградба и рехабилитација на локални водоводи, канализации, речни корита и канали за одводнување во населените места во општина Долнени за 2026 година

1. Се прогласува, Заклучок за Програма за изградба и рехабилитација на локални водоводи, канализации, речни корита и канали за одводнување во населените места во општина Долнени за 2025 година 08-1607/2 донесена од советот на општина Долнени на ден 03.12.2025 година.
2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

Бр. 09-1709/1
05.12.2025 год.

Градоначалник
Блерим Исџами

Врз основа на член 22, став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02) а согласно член 28 став 1 точки 14 и 18 од Статутот на општина Долнени ("Сл. гласник на општина Долнени", бр.10/19,) и член 119 од Деловникот на Советот на општина Долнени („Сл.гласник на општина Долнени бр.10/19), Советот на општина Долнени на седницата одржана на ден 03.12.2025 година донесе:

ПРОГРАМА

за изградба и рехабилитација на локални водоводи, канализации, речни корита и канали за одводнување во населените места во општина Долнени за 2025 година

ВОВЕД

Во дел од населените места во општина Долнени се користи технички неисправна вода за пиење, која претставува предуслов за појава на одредени заболувања и епидемии. Во поглед на капацитетот за водоснабдување во одредени временски периоди, особено во летниот период, не можат да се задоволат ни основните потреби.

Што се однесува до канализационите системи и речните корита, состојбата во населните места воопшто не задоволува и не одговара на потребите за едно урбано живеење на месното население. Постои несоодветен третман на фекалните и атмосферските води, односно нивно неконтролирано испуштање без прочистување.

Поради тоа неопходна е изградба на соодветни инфраструктурни објекти кои би ги решиле овие

Нè базè të nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta zyrtare e RM-së", nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit ("Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit", nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë:

KONKLUZION

për ndërtimin rehabilitimin e ujësjellësve lokalë, kanalizimeve, shtretërve të lumenjve dhe kanaleve për kullim në vendbanimet e komunës së Dollnenit për vitin 2025

1. Shpallet konkluzioni për program për ndërtimin dhe rehabilitimin e ujësjellësve lokalë, kanalizimeve, shtretërve të lumenjve dhe kanaleve për kullim në vendbanimet e komunës së Dollnenit për vitin 2025me nr. 08-1607/2 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit më 03.12.2025.

2. Konkluzioni do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit.

Nr. 09-1709/1
05.12.2025

Prefekt
Blerim Islami

Nè bazë të nenit 22, paragrafi 1, pika 4 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta zyrtare e RM-së", nr. 05/02) dhe neni 28 paragrafi 1, pika 14 dhe 18 nga Statuti i komunës së Dollnenit ("Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit", nr. 10/19) dhe nenit 119 nga Rregullorja e Këshillit të komunës së Dollnenit ("Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit", nr. 10/19) Këshilli i komunës së Dollnenit në seancën e mbajtur më datën 03.12.2025e sollikëtë:

POGRAM

për ndërtimin dhe rehabilitimin e ujësjellësve lokal, kanalizimeve, shtretërve të lumenjve dhe kanaleve për kullim në vendbanimet e komunës së Dollnenit për vitin 2025

HYRJË

Nè një pjesë të vendbanimeve në komunën e Dollnenit përdoret uji i papastër teknik për pije, i cili paraqet parakusht për paraqitjen e disa sëmundjeve dhe epidemive. Në pikpamje të kapacitetit të ujit për furnizimin me ujë në disa periudha kohore, sidomos gjatë periudhës verore nuk mund të plotësohen as nevojat elementare.

Sa i takon sistemeve të kanalizimit dhe shtretërve të lumenjve gjendja në vendbanimet fare nuk kënaq dhe nuk i përgjigjet nevojave për një jetesë urbane të banorëve vendas. Ekziston trajtim jo përkatës i ujërave fekale dhe atmosferike, respektivisht lëshimi i tyre i pakontrolluar dhe i papastruar. Për këtë shkak është i nevojshëm ndërtimi i objekteve infrastrukture, të

проблеми. За изградба на овие инфраструктурни објекти, покрај големиот интерес потребно е и финансиско вклучување на сите заинтересирани субјекти – месното население, локалната самоуправа, ЈКП “Долнени”, државата преку надлежните министерства, како и барање на средства од предпристапните фондови на ЕУ, средства преку кредитни линии од Светска банка или Европска банка за обнова и развој.

1. ВОДОВОДИ

1.1. Водовод Житоше

Се предвидува ставање во функција на пречистителна станица и изградба на водоводна мрежа и резервоар со потисен цевковод.

1.2. Водовод Гостиражни

Се предвидува изградба на водоводен систем со резервоар.

1.3. Водовод Десово, Браилово, Слечче и Црнилиште

Поврзување на регионалниот водоснабдителен систем Студенчица.

1.4. Водовод Долнени

Се предвидува промена на постоечката азбестна водоводна мрежа.

1.5. Водовод Ропотово

Се предвидува промена на азбестната водоводна мрежа.

1.6. Водовод Новоселани

Се предвидува промена на азбестната водоводна мрежа.

1.7. Водовод Рилево – Сливје

Се предвидува изградба на водоводен систем – поврзување со РВС Студенчица.

1.8. Водовод Дреновци

Се предвидува изградба на водоводен систем – со бушење на бунар во н.м.Дупјачани.

2. КАНАЛИЗАЦИЈА

Се предвидува изградба на канализациони системи во следните населени места:

- Долнени
- Ропотово
- Пешталево
- Десово
- Секирци-доизградба
- Лажани-доизградба и изградба на пречистителна станица
- Црнилиште – доизградба

3. РЕЧНИ КОРИТА И КАНАЛИ ЗА ОДВОДНУВАЊЕ

Се предвидува чистење на речни корита и канали (примарна и секундарна мрежа) во следните населени места:

- Црнилиште
- Секирци

силат до т’и zgjidhin këto probleme. Për ndërtimin e këtyre objekteve infrastrukture, përkrah interesit të madh është e nevojshme edhe kyçja financiare e të gjitha subjekteve të interesuara. Banorët vendas – vetëqeverisja lokale, NPK “Dollneni” – Dollnen, shteti nëpërmjet Ministrive përkatëse si dhe kërkesa nga fondet e BE-së, mjete nëpërmjet linjave kreditore nga Banka Botërore dhe banka Evropiane për ripërtirje dhe zhvillim.

1. UJËSJELLËS

1.1. Ujësjiellësi Zhitoshe

Parashikohet vënia në funksionimi i stacionit për pastrim dhe ndërtimi i impiantit me gypa nënpresion.

1.2. Ujësjiellësi Gostirazh

Parashikohet ndërtimi i sistemit të ujësjiellësit me impiant.

1.3 Ujësjiellësi Desovë, Braillovë, Slepçe dhe Cërnilishtë

Lidhja me sistemin furnizues ujësjiellës “Studençica”

1.4. Ujësjiellësi Dollnen

Parashikohet ndërimi i rrjetit ekzistues prej azbesti

1.5. Ujësjiellësi Ropotovë

Parashikohet ndërimi i rrjetit ekzistues prej azbesti.

1.6. Ujësjiellësi Novosellan

Parashikohet ndërimi i rrjetit ekzistues prej azbesti.

1.7. Ujësjiellësi Rilevo-Slivje

Parashikohet ndërtimi i sistemit ujësjiellës – Lidhje me UR “Studençica”.

1.8. Ujësjiellësi Drenovc

Parashikohet ndërtimi i sistemit ujësjiellës me hapjen e pusit në v.b. Dupjaçan.

2. KANALIZIMI

Parashikohet ndërtimi i sistemit të kanalizimit nëpër vendbanimet vijuese:

- Dollnen
- Ropotovë
- Peshtalevë
- Desovë
- Sekirc, ndërtimshtesë
- Llazhan, ndërtim shtesë dhe ndërtimi i stacionit filtrues dhe
- Cërnilishtë –ndërtimshtesë

1. SHITRETËR TË LUMENJVE DHE KANALEVE PËR KULLIM

Parashikohet i shitretërve të lumenjve dhe kanaleve për kullim (rrjeti primar dhe sekondar) në vendbanimet vijuese:

- Cërnilishtë
- Sekirce

- Десово
- Пешталево
- Ропотово
- Дебреште
- Житоше
- Костинци
- Лажани
- Браилово
- Дреновци
- Небрегово

4. РЕАЛИЗАЦИЈА

Реализацијата на оваа Програма во голема мера ќе зависи од висината на средствата кои ќе се обезбедат од изворите наведени во воведниот дел.

Оваа Програма претставува основа за изградба на водоводни системи, канализациони системи, речни корита и канали за одводнување на територијата на општина Долнени, како и за барање на финансиски средства за нивна изградба од државата, предпристапните фондови на ЕУ и кредитните линии од Светска банка или Европска банка за обнова и развој.

Програмата може да се менува и дополнува доколку се јави потреба од дополнителни активности во делот на изградбата и рехабилитацијата на водовдните и канализационите системи, речните корита и каналите за одводнување.

Оваа Програма ќе се применува од 01.01.2024год. до 31.12.2024год. и истата ќе биде објавена во Службен гласник на општина Долнени.

Претседател на совет
на општина Долнени
Муса Шаќири

- Desovë
- Peshtalevë
- Ropotovë
- Debresht
- Zhitoshe
- Kostince
- Llazhan
- Braillovë
- Drenovc dhe
- Nebregovë

4. REALIZIMI

-Realizmi i këtij programi në masë të madhe do të varet nga lartësia e mjeteve, të cilat do të sigurohen nga burimet e përmendura në pjesën hyrëse.

-Ky program paraqet bazë për ndërtimin e sistemeve për ujësjellje, sistemeve të kanalizimit, shtretërve të lumenjve dhe kanaleve për kullim në territorin e komunës së Dollnenit si dhe për kërkesën e mjeteve financiare për ndërtimin e tyre nga shteti, fondeve nga BE-ja dhe linjave kreditore nga Banka Botërore për ripërtirje dhe zhvillim.

Programi mund të ndryshohet dhe plotësohet nëse paraqitet nevojë e aktiviteteve plotësuese në pjesën e ndërtimit, rehabilitimin në sistemet e kanalizimit dhe ujësjellësve, shtretërve të lumenjve dhe kanaleve për kullim.

Ky program do të zbatohet nga 01.01.2024 deri më 31.12.2024 dhe i njëjti do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës.

Kryetar i Këshillit
të komunës së Dollnenit
Musa Shagiri

Врз основа на член 50, став 1, алинеја 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02) и член 62, став 1, алинеја 4 од Статутот на општина Долнени ("Службен гласник на општина Долнени" бр. 8/05, 04/09 и 02/10. Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

**За програма за и заштита на локалните патишта,
улицы и мостови во општина Долнени за 2026
година**

1. Се прогласува, Заклучок за Програма за и заштита на локалните патишта, улици и мостови во општина Долнени за 2026 година 08-1607/11 донесена од советот на општина Долнени на ден 03.12.2025 година.
2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

09-1709/10
05.12.2025 год

Градоначалник
Блерим Исџами

Në bazë të nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta zyrtare e RM-së", nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit ("Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit", nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë:

K O N K L U Z I O N

për program për ndërtimin rehabilitimin, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve lokale, rrugicave dhe urave në komunën e Dollnenit për vitin 2026

1. Shpallet konkluzioni për ndërtimin rehabilitimin, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve lokale, rrugicave dhe urave në komunën e Dollnenit për vitin 2026 me nr. 08-1607/11 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit më 03.12.2025.

2. Konkluzioni do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit.

Nr. 09-1709/10
05.12.2025

Prefekt
Blerim Islami

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02),

Në bazë të nenit 22, paragrafi 1, pika 4 nga Ligji për

член 14 став 4 од Законот за јавните патишта ("Сл.весник на РМ" бр.84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16, 163/16) и член 28 став 1 точка 12 од Статутот на општина Долнени ("Сл.гласник на општина Долнени" бр.10/19), Советот на општина Долнени на седницата одржана на ден 03.12.2025 год. донесе

ПРОГРАМА

за и заштита на локалните патишта, улици и мостови во општина Долнени за 2026 година ВОВЕД

Со оваа Програма се уредува обемот на работа и средствата за и заштита на локалните патишта, улици и мостови во општина Долнени и воедно претставува основа за барање на финансиски средства од Буџетот на РМ и претпристапните фондови на ЕУ.

1. ПРИХОДИ

Средствата според намената се утврдуваат во следниот износ:

1.1. Наменски средства од Агенцијата за државни патишта (приходи од Буџетот на Република Македонија) ----- 3.000.000,00 ден.

1.2. Приходи од локална самоуправа ----- 35.000.000,00 ден.

ВКУПНО ПРИХОДИ ----- 38.000.000,00 ден.

2. РАСХОДИ

2.1. и заштита на локални патишта, улици и мостови ----- 36.200.000,00 ден.

2.1.1 Локални патишта и улици

Реконструкција и одржување на улици во населените места Дебреште, Црнилиште, Житоше, Лажани, Десово и Ропотово – асфалтирање
Заполжани – Славеј (меѓуопштинска соработка со општина Кривогаштани)

Реконструкција на локален пат Десово – Дупјачани - асфалтирање

Реконструкција и одржување на улици во сите населени места во општина Долнени (тампонирање – асфалтирање)

Локален пат Ропотово – Рилево (тампонирање)

Локален пат Бело Поле–Кутлешево (тампонирање)

Локален пат Дупјачани–Горно Село (тампонирање)

2.1.2 Мостови

Долнени – Браилово (излез од н.м.Долнени)

Лажани (пешачки мост преку р.Саждеица)

Долнени (приклучна точка н.м.Долнени – РП 1303)

Стровија----- 1.000.000,00 ден.

2.2. Зимско одржување на локални патишта и улици ----- 800.000,00 ден.

ВКУПНО РАСХОДИ.....38.000.000,00 ден.

Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta zyrtare e RM-së", nr. 5/02)nenit 14, paragrafi 4 nga Ligji për Rugët Publike ("Gazeta zyrtare e RM-së", nr. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16 dhe 163/16) dhe neni 28, paragrafi 1, pika 12 nga Statuti i komunës së Dollnenit ("Buletini zyrtar me nr. 10/19) Këshilli i komunës së Dollnenit në seancën e mbajtur më datën 03.12.2025solli:

PROGRAM

për ndërtimin, rehabilitimin, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve, rrugicave lokale dhe në komunën e Dollnenit për vitin 2026

HYRJE

Me këtë program rregullohet vëllimi i punëve dhe mjeteve për ndërtimin, rehabilitimin, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve, rrugicave lokale dhe në komunën e Dollnenit, njëkohësisht paraqet bazë për kërkimin e mjeteve financiare nga buxheti i RM-së dhe fondeve evropiane të BE-së.

1. TË ARDHURA

Mjetet sipas qëllimit përcaktohen në shumën vijuese:

1.1. Mjete të desstinuara nga Agjensioni për rrugë shtetërore (të ardhura nga buxheti i Republikës së Maqedonisë ----- 3.000.000,00den.

1.2. Të ardhura nga Vetëqeverisja Lokale ----- 35.000.000,00den.

Gjithsej të ardhura ----- 38.000.000,00 den.

2. 1 Shpenzimet

Ndërtim, rehabilitim, mirëmbajtje dhe mbrojtja e rrugëve lokale, rrugicave dheurrave-

-----36.200.000,00 den.

2.1.1 Rrugë dhe rrugicalokale

- Rekonstruimi dhe mirëmbajtja e rrugicave me të gjitha vendbanimet –Debresht, Cërnilishtë, Zhitoshe, Llazhan, Desovë dhe Ropotovë-asfaltim;
- Zapollzhan–Slavej (Bashkëpunim ndërkomunal me komunën e Krivogashtanit)
- Rikonstruimi l rrugës locale Desovë-Dupjačan-asfaltim;
- Rekonstruimi dhe mirëmbajtja e rrugicave me të gjitha vendbanimet e komunës së Dollnenit (asfaltim).
- Rrugë lokale Ropotovë–Rilevë(tamponim)
- Rrugë lokale Bello Pole–Kutleshevë(tamponim)
- Rrugë lokale Dupjačan–Gorno Sello (tamponim)

2.1.2 Urat

- Dollnen-Braillovë (dalje nga vendbanimi i Dollnenit)
- Llazhan (urë për këmbësorë mbi luminSazhdejca)
- Dollnen-(Pikë kyçëse në v.b. Dollnen, RRR 1303

За локалните патишта за кои не постои проектно-техничка документација, истата да се изработи, а за локалните патишта за кои постои проектно-техничка документација истата да се усогласи со позитивната законска регулатива.

3. РЕАЛИЗАЦИЈА

Обемот на работите и динамиката на реализација на Програмата ќе зависи од висината на остварените приходи во рамките на оваа Програма.

Доколку се обезбедат финансиски средства по однос на Програмата од предпристапните фондови на ЕУ, владини и невладини институции, Светска Банка или Европска банка за обнова и развој, истите наменски ќе се искористат за реализација на Програмата со Одлука на Советот на општина Долнени.

Изборот на изведувачот/те за работи предвидени со оваа Програма, да се врши во согласност со Законот за јавни набавки на РМ.

Во изградба на локални патишта и улици месното население ќе учествува со сопствени средства преку месен самопридонес или работна рака во износ од 20% од вредноста на објектот.

Оваа Програма може да се изменува и дополнува доколку се јави потреба од дополнителна и заштита на локалните патишта, улици и мостови во општина Долнени, а ќе се применува од 01.01.2024 год. до 31.12.2025 год. и истата ќе биде објавена во Службен гласник на општина Долнени.

Претседател на совет
На општина Долнени
Муса Шаќири

Врз основа на член 50, став 1, алинеја 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02) и член 62, став 1, алинеја 4 од Статутот на општина Долнени ("Службен гласник на општина Долнени" бр. 8/05, 04/09 и 02/10. Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За заштита на животната средина на територијата на општина Долнени за 2026 година

1. Се прогласува, Заклучок за Програма на територијата на општина Долнени за 2026 година 08-1607/18 донесена од советот на

• Strovijë _____ 1.000.000.00 den.

2.2 Mirëmbajtje dimërore e rrugëve dhe rrugicave lokale --- 800.000,00 den.

GJITHSEJ HARKHIME _____ 38.000.000,00 den.

Për rrugët lokale, për të cilët nuk ekziston dokumentacion-tekniko-projektues i njëjti të përpunohet, ndërsa për rrugët lokale, për të cilat ekziston dokumentacion tekniko-projektues të harmonizohet me rregullativin pozitiv ligjor.

3. REALIZIMI

Vëllimi i dinamikës së realizimit për programin do të varet nga lartësia e të ardh të realizuara në kuadër të këtij programi.

Nëse sigurohen mjete financiare në lidhje me programin nga fondet evropiane në dispozicion, institucioneve qeveritare dhe joqeveritare, Bankës Botërore ose asaj evropiane për ripërtirje dhe zhvillim, të njëjtat do të përdoret për qëllime të caktuara për realizimin e programin me vendim të Këshillit të Komunës së Dollnenit.

Zgjedhja e kreditorit për punët e parapara me këtë program të bëhet në pajtim me Ligjin për Furnizime Publike të RM-së.

Në ndërtimin e rrugëve dhe rrugicave lokale banorët vendas do të marrin pjesë me mjete të tyre nëpërmjet të vetë kontributit ose me krahë pune në vlerë prej 20% të vlerës së objektit.

Ky program mund të ndryshohet dhe të plotësohet nëse paraqitet nevojë e ndërtimit plotësues, rehabilitimit, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve lokale, rrugicave dhe në komunën e Dollnenit, ndërsa do të zbatohet nga 01.01.2024 deri më 31.12.2025 dhe i njëjti do të shpallet në Buletini zyrtar të komunës së Dollnenit.

Kryetar i Këshillit
të komunës së Dollnenit
Musa Shaqiri

Në bazë të nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta zyrtare e RM-së", nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit ("Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit", nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë:

KONKLUZION

për mbrojtjen e mjedisit jetësor në territorin e komunës së Dollnenit për vitin 2026

1. Shpallet konkluzioni për mbrojtjen e mjedisit jetësor në territorin e komunës së Dollnenit për vitin 2026 me nr. 08-160718 i sjellur nga ana e Këshillit të

општина Долнени на ден 03.12.2025 година. 2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени. 09-1709/16 Градоначалник 05.12.2025 год Блерим Исљами	komunës së Dollnenit më 03.12.2025. 2. Konkluzioni do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. Nr. 09-1709/16 Prefekt 05.12.2025 Blerim Islami
Врз основа на член 32 став 1 алинеа 13 од Законот за Локална Самоуправа („Службен гласник на РМ бр.10/19) А Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ`бр.5/02)и член 28 став 1 точки 11 од Статутот на општина Долнени („Сл.гласник на општина Долнени`бр.10/19), Советот на општина Долнени на седницата одржана на ден 03.12.2025год. донесе	Në bazë të nenit 32, paragrafit 1, alineja 13 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Buletini zyrtar i RM-së”, nr. 10/19) dhe nenit 22, paragrafit 1, pika 4 nga nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Buletini zyrtar i RM-së”, nr. 05/02) Statuti komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 10/19) dhe nenit 28, pikët 1 dhe 11 nga Statuti komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 10/19) Këshilli I komunës së Dollnenit më datën 03.12.2025e solli këtë
ПРОГРАМА За заштита на животната средина на територијата на општина Долнени за 2025година I СТРАТЕШКА ЦЕЛ Програмата на општина Долнени е насочена кон спроведување на активности во надлежност на локалната амоуправа, исполнување на барањата кои произлегуваат од законот средина, обезбедување на поквалитетни услови за живот на граѓаните и почиста животна средина во општината. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Општа цел на Програмата: Да се обезбедат практични и финансиски изводливи решенија за приоритетните проблеми и активности во областа на заштита на животната средина; Прифаќање на еколошката проблематика во останатите секторки програми во насока на одржлив развој на локалната заедница. Специфични цели на Програмата: Системска контрола на квалитетот на животната средина во општината; Спроведување на оцена на влијанието врз животната средина уште во процесот на планирање на проектите за да се превенираат последиците од загадување на животната средина; Изработка на стратешки документи средина; Систематизирано спроведување на постојани побарувања со постојниот систем за управување со отпадот во општината; Зголемување на зелени површини во општината, уредување на запуштени зелени површини, амортизирање на загадувањето на почвата, воздухот и бучавата, подобрување на визуелниот изглед на урбаната средина, како и активности за	P R O G R A M për mbrojtjen mjedisit jetësor në territorin e komunës së Dollnenit për vitin 2025 I. QËLLIMI STRATEGJIK Programi i komunës së Dollnenit për mbrojtjen e mjedisit jetësor është i drejtuar në zbatimin e aktiviteteve për mbrojtjen e mjedisit jetësor në kompetencë të vetëqeverisjes lokale, plotësimin e kërkesave që rrjedhin nga ligji për mbrojtjen e mjedisit jetësor, sigurimin e kushteve më kualitative për jetën e qytetarëve dhe mjedis më të pastër jetësor në komunë. QËLLIMET E PROGRAMIT Qëllimi i përgjithshëm i programit. Të sigurohen zgjidhje pratike financiare dhe të realizueshme për problemet me prioritet dhe aktivitete në fushën e mbrojtjes së mjedisit jetësor; -Pranimi i praktikës ekologjike në programet tjera sektoriale në drejtim të zhvillimit të përmbajtshëm të bashkësisë lokale. Qëllime specifike të programit: -Kontroll sistematik i kualitetit të mjedisit jetësor në komunë; Zbatimi i vlerësimit të ndikimit mbi mjedisin jetësor ende në procesin e planifikimit të projekteve me qëllim të parandalohen pasojat nga ndotje e mjedisit jetësor; -Përpunimi i dokumenteve strategjike për mbrojtjen e mjedisit jetësor; -Zbatim sistematik i kërkesave të përhershme me sistemin ekzistues për administrimin me mbeturinat në komunë; -Ritja e sipërfaqeve të gjelbërta në komunë, rregullimi i sipërfaqeve të gjelbërta të lëshuara, amortizimi i ndotjes së shtresës së tokës, ujit dhe zhurmës,

почувување.

II ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА

Програмата на територијата на општина Долнени за 2026 година ќе биде насочена кон:

1. Контрола, анализа, следење и информирање за квалитетот на животната средина на територијата на општината, и тоа:
влијание врз квалитетот на абиленталниот воздух од поединечни извори;
влијание на отпадните води од поединечни извори врз површинските води и други водотеци;
влијание од бучава во животната средина;
информирање за состојбата со квалитетот на воздухот, водите и отпадот на територијата на општината преку систематизирање на добиените податоци од државната и локалната мрежа за мониторинг за 2025 година;
известување за состојбите во управување со отпадот преку Извештај са спроведување на Годишната програма за управување со отпад за 2025 година и Анализа за управување со отпадот за 2025 година.

2. Изработка на еколошка проектна документација за планска документација за инсталации, инфраструктурни објекти и други проекти, и тоа:

елаборати за животна средина;
-студии за оцена на влијание врз животната средина;
стратешки оценки за влијание на животната средина во постаките за донесување на урбанистичка планска документација.

3. Изработка на стратешки документи за животна средина, и тоа:

изработка на регистер на загадувачи со збир на податоци за изворот, видот, количината, начинот и местото на испуштање, пренесување и одлагање на загадувачките материи и отпадот во животната средина;

изработка на катастар за животната средина на територијата на општина Долнени како квалитетивна евиденција на загадувачите и изворите на загадување кои испуштаат загадувачки материи и супстанции во медиумите на животната средина, во која е вклучена и картата на загадувачи.

4. Интервенција во системот за управување со отпад преку донесување на Годишна Програма за

пѐрмирѐсими i памјес визуеле тѐ мједисит урбан си dhe активитете пѐр пыллѐзим

II LĚNDА E PROGRAMIT

Programi пѐр мбројтјен e мједисит јетѐсор нѐ territorin e komunѐs sѐ Dollnenit пѐр vitin 2026 do тѐ јетѐ i drejtuar kah:

1. Kontrolli, analizimi, ndjekja dhe informimi пѐр квалитетин e мјесит јетѐсор нѐ territorin e komunѐs edhe atѐ:

-Ndikim mbi квалитетин e ajrit ambiental nga burime тѐ веџанта;

Ndikimi i ујѐrave тѐ zezea нѐ burime тѐ веџанта mbi ујѐрат sipѐrfaqѐsor dhe rrjedhave тѐ ујrave;

-Ndikim nga zhurma нѐ мједисин јетѐсор;

-Informimi me gjendjen пѐр квалитетин e ajrit, ујѐrave dhe mbeturinave нѐ territorin e komunѐs sѐ Dollnenit нѐпѐрмјет тѐ систематизимит тѐ тѐ dhѐnave тѐ fituara тѐ rrjetit shtetѐror dhe lokal пѐр monitorim пѐр vitin 2025;

-Njoftim me gjendjen нѐ administrimin me mbeturina нѐпѐрмјет raportit пѐр zbatimin e Programit Vjetor пѐр administrimin me mbeturina пѐр vitin 2025 dhe analiza пѐр administrimin me mbeturina пѐр vitin 2025.

2. **Pѐrpunimi i dokumentacionit projektues ekologjik пѐр instalime, објекте инфраструктуроре dhe објекте tjera edhe atѐ:**

-Elaborate пѐр мједисин јетѐсор;

-Studime пѐр vlerѐsimin e ndikimit mbi мједисин јетѐсор;

-Nota strategjike пѐр ndikimin e мједисит јетѐсор нѐ procedurat пѐр sjelljen e dokumentacionit planor urbanistik.

3. **Pѐrpunimi i dokumenteve strategjike пѐр мједисин јетѐсор edhe atѐ:**

-Pѐrpunimi i regjistrit тѐ ndotѐsve me пѐрмбледхјен e тѐ dhѐnave пѐр burimin, llojin, sasinѐ, мѐнјрѐн dhe vendin e lѐshimit, bartjen dhe мѐнјјанимин e materieve ndotѐse dhe mbeturinave нѐ мједисин јетѐсор;

-Pѐrpunimi i kadastrit пѐр мједисин јетѐсор нѐ territorin e komunѐs sѐ Dollnenit si evidencѐ квалитативе тѐ ndotѐsve dhe burimeve тѐ ndotјes, тѐ cilat lѐshojнѐ materie ndotѐse dhe substanca нѐ mediumet e мједисит јетѐсор, нѐ тѐ cilѐн ѐshtѐ e пѐрфshirѐ edhe karta e

управување со отпад како законска обврска на општината согласно Законот за управување со отпадот, во која ќе бидат планирани активности во врска со:

имплементација на ЗР – реупотреба, редуцирање, рециклирање;
 набавка на нови садови за отпад за проширување на опслуженото подрачје;
 постапување со електронски и електричен отпад, отпадни батерии и акумулатори;
 санација на диви депонии на територијата на општината и соодветно уредување на официјалните депонии во Дебреште и Црнилиште;
 печатење на пропаганден материјал за подигнување на јавната свест на населението за селектирање и правилно одлагање на отпадот.

5. Спроведување на активности за уредување на постојните запустени зелени површини и подигнување на нови зелени површини на територијата на општината.

Предвидените активности генерално можат да се групираат во:

Проект	Предвидени средства (мкд)
Заштита на животната средина и природа	2.000.000,00
1. Анализи на квалитет на животна средина	50.000,00
2. Проектна документација за животна средина	50.000,00
3. Стратешки документи за животна средина	200.000,00
4. Реализација на Програма за управување со отпад	300.000,00
4.1. Спроведување на активности од Програмата	250.000,00
4.2. Кампања за подигнување на јавната свест за управување со отпадот – дел од Програмата за управување со отпадот	50.000,00
5. Набавка на материјали за уредување на зелени површини	1.000.000,00
Заштита на животната средина и природа (капитални расходи)	3.000.000,00
1. Набавка на садови за отпад –	2.000.000,00

ndotësve.

4. Intervenimi në sistemin e menaxhimit me mbeturina nëpërmjet të sjelljes së Programit Vjetor për administrimin me mbeturina, si detyrim ligjor i komunës në pajtim me Ligjin për Administrimin me mbeturinat, në të cilin do të planifikohen aktivitete në lidhje me:

-Implementimin e ZR-Ripërdorimit, reduktimit, reciklimit;
 -Furnizimi me enë të reja për mbeturina për zgjerimin e territorit të tharë;
 -Të vepruarit e mbeturina elektrike dhe elektronike, bateri mbeturinash dhe akumulatorë,
 -Sanimi i deponimve jo legale në territorin e komunës dhe rregullimi përkatës i deponive oficiale në Debresht dhe Cërnilishtë.
 -Shtypja e materialit propagandues për ngritjen e vetëdijes publike të banorëve për selektimin dhe hedhjen e drejtë të mbeturinave.

5. Zbatimi i aktiviteteve për rregullimin e sipërfaqeve ekzistuese të lëshuara dhe ngritja e sipërfaqeve të reja të gjelbërta në territorin e komunës.

Aktivitetete parapara në përgjithësi munden të rregullohen në:

Projekt	Mjete të planifikuara (mkd)
Mbrojtja e mjedisit jetësor dhe natyrës	2.000.000,00 den.
1. Analiza e kвалитетit të mjedisit jetësor	50.000,00 den.
2. Dokumentacion projektues për mjedisin jetësor	50.000,00 den.
3. Dokumente strategjike për mjedisin jetësor	200.000,00 den.
4. Realizimi i programit për administrimin me mbeturina	300.000,00 den.
4.1. Realizimi i programit për administrimin me mbeturina	250.000,00 den.
4.2. Fushatë për ngritjen e vetëdijes publike për admistrimin me mbeturina-Pjesë e Programit për administrimin me mbeturinat	50.000,00 den.
5. Furnizimi i materialeve për rregullimin e sipërfaqeve të	1.000.000,00 den.

дел од Програмата за управување со отпад 2. Подигнување на нови зелени површини и уредување на запустени зелени површини ВКУПНО	<table border="1"> <tr> <td>gjelbërta</td><td></td></tr> <tr> <td>Mbrojtja e mjedisit jetësor dhe natyrës (shpenzime kapitale).</td><td>3.000.000,00 den.</td></tr> <tr> <td>1. Furnizimi i enëve për mbeturina-Pjesë e programit për menaxhimin me mbeturina</td><td>2.000.000,00 den.</td></tr> <tr> <td>2. Ngritja e sipërfaqeve të reja të gjelbërta dhe rregullimi i sipërfaqeve të lëshuara të gjelbërta</td><td>1.000.000,00 den.</td></tr> <tr> <td>GJITHSEJ:</td><td>5.000.000,00den.</td></tr> </table>	gjelbërta		Mbrojtja e mjedisit jetësor dhe natyrës (shpenzime kapitale).	3.000.000,00 den.	1. Furnizimi i enëve për mbeturina-Pjesë e programit për menaxhimin me mbeturina	2.000.000,00 den.	2. Ngritja e sipërfaqeve të reja të gjelbërta dhe rregullimi i sipërfaqeve të lëshuara të gjelbërta	1.000.000,00 den.	GJITHSEJ:	5.000.000,00den.
gjelbërta											
Mbrojtja e mjedisit jetësor dhe natyrës (shpenzime kapitale).	3.000.000,00 den.										
1. Furnizimi i enëve për mbeturina-Pjesë e programit për menaxhimin me mbeturina	2.000.000,00 den.										
2. Ngritja e sipërfaqeve të reja të gjelbërta dhe rregullimi i sipërfaqeve të lëshuara të gjelbërta	1.000.000,00 den.										
GJITHSEJ:	5.000.000,00den.										
III ФИНАНСИРАЊЕ Предвидените активности во рамките на оваа Програма во вкупна вредност од 5.000.000,00 денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на општина Долнени за 2026 година, од надоместокот за поседување на Б-интегрирани еколошки дозволи, надоместокот од концесионери по реализација на нивните активности, други такси и надоместоци, како и домашни и странски фондови. IV ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ Градоначалникот на општина Долнени, Одделението за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина и природа при општина Долнени, Советот на општина Долнени и ЈКП Долнени, ќе со следат реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма, можат да покренуваат иницијативи, да даваат мислења и да поднесуваат предлози во врска со остварувањето на програмските цели. Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Долнени”. Претседател на совет На општина Долнени Муса Шаќири	III FINANCIMI Aktivitetet e përmendura në kuadër të këtij programi në shumë të përgjithshme prej 5.000.000. 00 den. do të financohen nga mjetet e buxhetit të komunës së Dollnenit për vitin 2026, nga kompensimi për posedimin e B-Lejeve të integruara ekologjike, kompensimit nga koncesionerët pas realizimit të aktiviteteteve të tyre, taksa tjera dhe kompensime, si dhe fonde të brendshme dhe të jashtme. IV DISPOZITA PËRFUNDIMTARE Prefekti i komunës së Dollnenit, departamenti për urbanizëm, çështje komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor dhe natyrës pranë komunës së Dollnenit, Këshillit të komunës së Dollnenit dhe NPK “Dollneni”- Dollnen do t’a ndjekin realizimin e aktiviteteteve të parapara në kuadër të këtij programi, mund të ngrejnë iniciativa, të japin mendime dhe të parashtrojnë propozime në lidhje me realizimin e qëllimeve programore. Ky program hyn në fuqi ditën e ardhshme nga dita e publikimit në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. Kryetar i Këshillit të Komunës së Dollnenit Musa Shaqiri										
Врз основа на член 50, став 1, алинеја 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62, став 1, алинеја 4 од Статутот на општина Долнени (“Службен гласник на општина Долнени“ бр. 8/05, 04/09 и 02/10. Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот: ЗАКЛУЧОК За изработка на урбанистички планови, урбанистичко-планска и урбанистичко-проектна документација за општина Долнени во 2026 година 1. Се прогласува, Заклучок за Програма за изработка на урбанистички планови,	Нë базë të nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë: K O N K L U Z I O N për përpunimin e planeve urbanistike, dokumentacionit urbanistik të planifikuar dhe urbanistiko projektues në komunën e Dollnenit për vitin 2026 1. Shpallet konkluzioni për përpunimin e planeve urbanistike, dokumentacionit urbanistik të planifikuar										

урбанистичко-планска и урбанистичко-проектна документација за општина Долнени во 2026 година 08-1607/5 донесена од советот на општина Долнени на ден 03.12.2025 година. 2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени. 09-1709/4 05.12.2025 год Градоначалник Блерим Исџами	dhe urbanistiko projektues në komunën e Dollnenit për vitin 2026me nr. 08-1607/5 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit më 03.12.2025. 2. Konkluzioni do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. Nr. 09-1709/4 05.12.2025 Prefekt Blerim Islami
Врз основа на член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр. 5/02), член 10, член 14, член 16 и член 20 од Законот за урбанистичко планирање ("Сл. весник на РСМ" бр. 32/20), како и член 28 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Долнени ("Сл. гласник на Општина Долнени" бр. 10/19), Советот на Општина Долнени, на ден 03.12.2025 година, донесе: Предлог ПРОГРАМА за изработка на урбанистички планови, урбанистичко-планска и урбанистичко-проектна документација за општина Долнени во 2025 година 1. Со оваа програма се предвидува изработка на Урбанистички план за село, за следниве населени места во општина Долнени: Долнени, Житоше, Црнилиште, Десово, Пешталиеве, Секирци, Сенокос, Дупјачани, Небрегово, Дреновци, Браилово, Новоселани, Заполжани, Бело Поле, Вранче, Сарандиново, Локвени, Гостиражни, Забрчани, Кошино, Костинци, Стровија, Слепче, Мраморани, Горно Село, Кутлешево, Рилево, Средорек, Зрзе, Сливје, Маргари и Долгаец. Со оваа Програма се обезбедува продолжување на сите започнати и превземени активности во врска со донесување на урбанистички планови, урбанистичко-плански и урбанистичко-проектни документи предвидени во Програмата за уредување на земјиштето на подрачјето на општина Долнени за 2025 година, кои ќе се водат согласно најновата законска регулатива од оваа област; Се предвидува изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на спортско-рекреативен центар, фудбалски стадион со придружни содржини на дел од КП бр.1082/1, КО Лажани, на м.в.Шембела, општина Долнени; се предвидува изработка на Урбанистички проект за линиска инфраструктура за изградба на тротоари со придружни содржини во н.м.Ропотово, општина Долнени; Секое правно и физичко лице може да достави иницијатива за изработка и донесување на урбанистички планови или за нивна измена, преку системот-урбанизам или во писмена форма. Секоја прифатена иницијатива од страна на	Нë базë тë ненит 22, параграфи 1, пика 1 dhe ненит 36, параграфи 1, пика 15 тë Ligjit пër Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta Zyrtare e RM-së" nr. 5/02), ненит 10, ненит 14, ненит 16 dhe ненит 20 тë Ligjit пër Planifikim Urbanistik ("Gazeta Zyrtare e RSM-së" nr. 32/20), si dhe ненит 28, параграфи 1, пика 7 тë Statutit тë Komunës së Dollnenit ("Lajmëtari Zyrtar i Komunës së Dollnenit" nr. 10/19), Këshilli i Komunës së Dollnenit, më datë 03.12.2025, miratoi: PROPOZIM-PROGRAM për përpunimin e planeve urbanistike, dokumentacionit urbanistiko-planor dhe urbanistiko-projektues për Komunën e Dollnenit në vitin 2026 1. Me këtë program parashikohet përpunimi i Planit Urbanistik për Fshat, për vendbanimet e mëposhtme në Komunën e Dollnenit: Dollnen, Zhitoshe, Crnilishtë, Desovë, Peshtalevë, Sekirce, Senokos, Dupjaçan, Nebregovë, Drenovc, Braillovë, Novosellan, Zapollzhan, Bello Pole, Vrançe, Sarandinovë, Llokven, Gostirazh, Zabërçan, Koshinë, Kostince, Strovij, Slepçe, Mramoran, Gorno Sellë, Kutleshevë, Rilevë, Sredorek, Xërxe, Slivje, Margari dhe Dollgaec. Me këtë Program sigurohet vazhdimësia e të gjitha aktiviteteve të filluara dhe të ndërmarra lidhur me miratimin e planeve urbanistike, dokumentacioneve urbanistiko-planore dhe urbanistiko-projektuese të parashikuara në Programin për rregullimin e tokës ndërtimore në territorin e Komunës së Dollnenit për vitin 2025, të cilat do të udhëhiqen sipas legjislacionit më të ri në këtë fushë; Parashikohet përpunimi i Projektit Urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për ndërtimin e një qendre sportive-rekreative, stadium futbollit me përmbajtje shoqëruese në një pjesë të parcelës kadastrale (PK) nr. 1082/1, zona kadastrale (ZK) Llazhan, në vendin e quajtur "Shembella", Komuna e Dollnenit; Parashikohet përpunimi i Projektit Urbanistik për infrastrukturë linjore për ndërtimin e trotuareve me përmbajtje shoqëruese në vendbanimin Ropotovë, Komuna e Dollnenit. 2. Çdo person fizik apo juridik mund të dorëzojë iniciativë për përpunimin dhe miratimin e planeve urbanistike ose për ndryshimin e tyre, përmes sistemit e-urbanizëm ose në formë të shkruar. Çdo iniciativë e pranuar nga Komisioni i Urbanizmit i dërgohet Këshillit

Комисијата за урбанизам се доставува до Советот на општината.

Во Годишната програма ќе влезат сите одлуки за изработка на урбанистички планови и урбанистичко-плански документации кои ќе ги одобри Советот на општината.

3. Советите на општините со седиште во село донесуваат:

- Урбанистички план за село и Урбанистички план вон населено место.

4. Во Годишната програма ќе влезат сите Одлуки за изработка на урбанистички планови, урбанистичко-плански и урбанистичко-проектни документации, со кои ќе се изврши вклопување на бесправно изградените објекти за кои е донесено решение за утврдување на правен статус, согласно член 30 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.весник на РМ бр. 23/11, бр. 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17, 174/21).

5. Финансирањето на постапките за изработката и донесување на урбанистичките планови, урбанистичко-планските и урбанистичко-проектните документации ќе се врши на сметка на барателот на истите.

Потребните средства зафинансирање на постапките за изработката и донесување на урбанистичките планови и урбанистичко-планските и урбанистичко-проектните документации иницирани од страна на општината ќе се обезбедат од средствата собрани од надоместокот за уредување на градежно земјиште, надоместокот за вклопување на бесправно изградени објекти, од средства од оттуѓување на државно градежно земјиште, други средства од буџетот на општината и буџетот на РСМ како и средства од самофинансирање на правни и физички лица.

6. Во Годишната програма ќе влезат сите урбанистичко-проектни документации по претходна согласност од страна на Советот на општина Долнени.

7. Во Годишната програма ќе влезат сите архитектонско-урбанистички проекти кои ќе се изработуваат врз основа на извод од важечките урбанистички планови и урбанистичко-планските документации.

8. Оваа Програма може да се изменува и дополнува доколку се појави потреба од тоа.

9. Оваа Програма влегува во сила од денот на објавувањето во ``Службен гласник на општина Долнени``.

Претседател на совет
На општина Долнени
Муса Шаќири

тë Komunës. Në Programin Vjetor do të përfshihen të gjitha vendimet për përpunimin e planeve urbanistike dhe dokumentacioneve urbanistiko-planore që do të miratohen nga Këshilli i Komunës.

3. Këshillat e komunave me selë në fshat miratojnë:

Plan urbanistik për fshat dhe

Plan urbanistik jashtë vendbanimit.

4. Në Programin Vjetor do të përfshihen të gjitha Vendimet për përpunimin e planeve urbanistike, dokumentacioneve urbanistiko-planore dhe urbanistiko-projektuese, me të cilat do të bëhet inkorporimi i objekteve të ndërtuara pa leje për të cilat është nxjerrë aktvendim për vërtetimin e statusit juridik, konform nenit 30 të Ligjit për trajtimin e objekteve të ndërtuara pa leje ("Gazeta Zyrtare e RM-së" nr. 23/11, nr. 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17, 174/21).

5. Financimi i procedurave për përpunimin dhe miratimin e planeve urbanistike, dokumentacioneve urbanistiko-planore dhe urbanistiko-projektuese do të bëhet **në llogari të kërkuesit** të të njëjtave.

Mjetet e nevojshme për financimin e procedurave për përpunimin dhe miratimin e planeve urbanistike dhe dokumentacioneve urbanistiko-planore e urbanistiko-projektuese të iniciuara nga ana e komunës, do të sigurohen nga:

- Mjetet e grumbulluara nga **kompensimi për rregullimin e tokës ndërtimore**;
- Kompensimi për **inkorporimin e objekteve të ndërtuara pa leje**;
- Mjetet nga **tjetërsimi i tokës ndërtimore shtetërore**;
- Mjete të tjera nga **buxheti i komunës dhe buxheti i RSM-së**; si dhe
- Mjete nga **vetëfinancimi** i personave juridikë dhe fizikë.

6. Në Programin Vjetor do të përfshihen të gjitha dokumentacionet urbanistiko-projektuese pas pëlqimit paraprak nga ana e Këshillit të Komunës së Dollnenit.

7. Në Programin Vjetor do të përfshihen të gjitha projektet arkitektoniko-urbanistike që do të përpunohen në bazë të ekstraktit nga planet urbanistike dhe dokumentacionet urbanistike në fuqi.

8. Ky Program mund të ndryshohet dhe plotësohet nëse lind nevoja për këtë.

9. Ky Program hyn në fuqi në ditën e shpalljes në **"Buletinin Zyrtar të Komunës së Dollnenit"**.

Kryetar i Këshillit të
Komunës së Dollnenit
Musa Shaqiri

Врз основа на член 50, став 1, алинеја 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02) и член 62, став 1, алинеја 4 од Статутот на општина Долнени ("Службен гласник на општина Долнени" бр. 8/05, 04/09 и 02/10. Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За Уредување на Земјиштето на подрачјето на општина Долнени за 2026 година

1. Се прогласува, Заклучок за Програма за Уредување на Земјиштето на подрачјето на општина Долнени за 2026 година.08-1607/6 донесена од советот на општина Долнени на ден 03.12.2025година.
2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

09-1709/5

Градоначалник

05.12.2025 год

Блерим Исџами

Врз основа на член 50, став 1, алинеја 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02) и член 62, став 1, алинеја 4 од Статутот на општина Долнени ("Службен гласник на општина Долнени" бр. 8/05, 04/09 и 02/10. Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За одржување на улично осветлување во населените места во општина Долнени за 2026 година

1. Се прогласува, Заклучок за Програма за одржување на улично осветлување во населените места во општина Долнени за 2026 година.08-1607/7донесена од советот на општина Долнени на ден 03.12.2025година.
2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

09-1709/6

Градоначалник

05.12.2025 год

Блерим Исџами

Нë базë тë nenит 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta zyrtare e RM-së", nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit ("Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit", nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë:

KONKLUZION

për rregullimin e truallit në territorin e komunës së Dollnenit për vitin 2026

1. Shpallet konkluzioni për rregullimin e truallit në territorin e komunës së Dollnenit për vitin 2026me nr. 08-1607/6 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit më 03.12.2025.
2. Konkluzioni do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit.

Nr. 09-1709/5

Prefekt

05.12.2025

Blerim Islami

Нë базë тë nenит 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta zyrtare e RM-së", nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit ("Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit", nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë:

KONKLUZION

për mirëmbajtjen e ndriçimit të rrugicave në vendbanimet e komunës së Dollnenit për vitin 2026

1. Shpallet konkluzioni për mirëmbajtjen e ndriçimit të rrugicave në vendbanimet e komunës së Dollnenit për vitin 2026 me nr. 08-1607/7 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit më 03.12.2025.
2. Konkluzioni do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit.

Nr. 09-1709/7

Prefekt

05.12.2025

Blerim Islami

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.Македонија бр.05/02) член 28 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Долнени („Сл. Гласник на општина Долнени бр.10/19“) и член 119 од Деловникот на Советот на општина Долнени („Сл.гласник на општина Долнени бр.09/05“), Советот на општина Долнени на 18-та седница одржана на ден 03.12.2025 година донесе:

П Р О Г Р А М А

за одржување на уличното осветлување во населените места во општина Долнени за 2026 година

В О В Е Д

Со оваа Програма се утврдува обемот на работа и средствата за одржување и доградба на мрежата за улично осветлување во сите населени места во општина Долнени во текот на 2026 година.

1. ОДРЖУВАЊЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

Под одржување на уличното осветлување се подразбира:

наплата на потрошената електрична енергија за улично осветлување во тековната година, од сите корисници на територијата на општина Долнени, од страна на „ЕВН Македонија“ АД-Скопје;

проверка на исправноста на броилата за потрошена електрична енергија, форел, ЦН-склопки и други елементи кои се во функција на мрежата за улично осветлување;

замена на неисправни и дотраени сијалици, заштитни стакла, фасонки, проводници, изолатори и друг потребен материјал на мрежата за улично осветлување;

поставување на нови светилки (валдрми) и доосветлување на одредени делови (улици) од населените места со поставување на столбови, изолатори и жици за улично осветлување.

Постојан надзор над одржувањето на уличното осветлување од страна на приватниот партнер, според договорот за јавно приватно партнерство

2. ПРИХОДИ

2.1. Комунална такса за користење и одржување на уличното осветлување

за секое броило пресметана од страна на ЕВН за период од една година 7.600.000.00 ден.

2.2. Даноци, приход на општина --- 2,100.000.00 ден.

Вкупно приходи: 9.700.000.00 ден.

3. РАСХОДИ

3.1. Наплата на потрошена електрична енергија за

Нë базë të nenit 36, paragrafi 1, alineja 6 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta zyrtare e RM-së", nr, 5/02) dhe nenit 28, paragrafi 1, pika 3 nga Statuti i komunës së Dollnenit ("Gazeta zyrtare e RM-së", nr, 10/19) dhe nenit 119 nga Rregullorja e komunës së Dollnenit ("Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit, nr. 09/05) Këshilli i komunës së Dollnenit në seancën e 18 e mbajtur më 03.12.2026 e solli këtë:

PROGRAM

për mirëmbajtjen e ndriçimit publik në vendbanimet e komunës së Dollnenit për vitin 2026

HYRJE

Me këtë program caktohet vëllimi i punës dhe mjetetet për mirëmbajtjen dhe rindërtimin e rrjetit për ndriçimin publik në të gjitha vendbanimet e komunës së Dollnenit gjatë vitit 2026.

1. MIRËMBAJTJA E NDRIÇIMIT PUBLIK

Me mirëmbajtje të ndriçimit të rrugicavenënkuptohet:

- Të paguarit e energjisë së harxhuar elektrike për ndriçimin e rrugicave në vitin aktual nga gjithë shfrytëzuesit e komunës së Dollnenit nga ana e "EVN Makedonija", SHA-Shkup;
- Kontrollimi i rregullshmërisë së njehsorëve matës për energjinë e harxhuar elektrike, forelin, CN kyçjet dhe elementeve tjerë që janë në funksion të rrjetit për ndriçimin errugicëve.
- Ndërimi i llambave të parregullta dhe të stërvjetuara, xhamave mbrojtës, foleve për llamba, përçuesve, izoluesve dhe materialit tjetër të nevojshëm të rrjetit për ndriçimin publik.
- Vënja e llambave të reja (Valdrini) dhe ndriçimi shtesë i disa pjesëve të caktuara (rrugicave) të vendbanimeve me vendosjen e shtyllave, izoluesve dhe telave për ndriçimin errugicave.
- Mbikëqyrje e përhershme për mirëmbajtjen e ndriçimit të rrugicavenga ana e partnerit privat sipas kontratës për partneritet privatpublik.

2. TËARDHURA

Taksë komunale për shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e ndriçimit të rrugicave për çdo numëratore e llogaritur nga ana e EVN-së për një periudhe prej një viti 7.600.000.00den.

2.2 Tatime, të ardhura të komunës 2.100.000.00

Gjithsej të ardhura: 9.700.000.00 den.

3. TË DALURA

3.1 Pagimi i energjisë së harxhuar elektrike për ndriçimin e rrugicave gjatë një viti 2.800.00 den.

улично осветлување
во текот на една година 2.800.000.00 ден.

3.2. Набавка, транспорт и вградување на материјал за улично осветлување во н.м. каде не се заменети светилките и не се опфатени со договорот за јавно приватно партнерство (одржување на уличното осветлување) ----- 900.000.00 ден.

3.3. Исплата по основ на договорот за јавно приватно партнерство за одржување на уличното осветлување во Општина Долнени----- 6.000.000.00 ден

Вкупно расходи: 9.700.000.00 ден.

4. ОДРЖУВАЊЕ

Општина Долнени, со помош на фирма избрана на тендер, во соработка со „ЕВН Македонија“ АД – КЕЦ Прилеп и договор за јавно приватно партнерство, врши одржување на уличното осветлување во 35 населени места, и тоа: Новоселани, Заполжани, Кутлешево, Бело Поле, Вранче, Средорек, Лажани, Кошино, Дебреште, Ропотово, Сарандиново, Долнени, Сенокос, Мраморани, Забрчани, Дупјачани, Горно Село, Небрегово, Дреновци, Десово, Браилово, Слепче, Долгаец, Маргари, Стровија, Зрзе, Црнилиште, Гостиражни, Костинци, Сливје, Секирци, Пешталево, Рилево, Житоше и Локвени.

5. РЕАЛИЗАЦИЈА

Реализацијата на оваа Програма и нејзината динамика ќе зависи од висината на финансиските средства, наплатени за потрошена електрична енергија од секој корисник на територијата на општина Долнени.

Оваа Програма претставува основа за одржување и доградба на мрежата за улично осветлување во сите населени места во општина Долнени и ќе се применува од 01.01.4год. до 31.12.2025 година а истата ќе биде објавена во Службен гласник на општина Долнени.

Претседател на совет
На општина Долнени
Муса Шаќири

3.2. Furnizimi, transporti dhe vënia e materialit për ndriçimin e rrugicave në v.b. ku nuk janë të zëvendësuar llambat dhe nuk janë të përfshira me kontratën për partneritet privat publik (mirëmbajtjen e ndriçimit të rrugicave) _____ 900.000.00 den.

3.3. Pagimi në bazë të kontratës për partneritet privat publik për mirëmbajtjen e ndriçimit të rrugicave në komunën e Dollnenit 6.000.000.00 den.

Gjithsej të dalura: 9.700.000.00 den.

4. MIRËMBAJTJA

Komuna e Dollnenit me ndihmën e firmës së zgjedhur nëpërmjet të tenderit, në bashkëpunim me SHA “EVN” Makedonija” KEC- Prilep dhe kontratës për partneritet privat publik bën mirëmbajtjen e ndriçimit publik në 35 vendbanime edhe atë në: Novosellan, Zapollzhan, Kutleshevë, Bello Pole, Vrançe, Sredorek, Llazhan, Koshinë, Debresht, Ropotovë, Sarandinovë, Dollnen, Senokos, Mramoran, Zabërçan, Dupjaçan, Gorno Sello, Nebregovë, Drenovc, Desovë, Braillovë, Slepçe, Dollgaec, Margari, Strovij, Xërxe, Cërnilishtë, Gostirash, Kostince, Slivje, Sekirce, Peshtalovë, Rilevë, Zhitoshe dhe Llokven.

5. REALIZIMI

Realizimi i këtij programi dhe dinamika e tij do të varen nga lartësia e mjeteve financiare të paguara për energjinë e harxhuar elektrike nga çdo shfrytëzues në territorin e komunës së Dollnenit

Ky program paraqet bazën për mirëmbajtjen dhe ndërtimin plotësues së rrjetit për ndriçimin e rrugicave nëpër të gjitha vendbanimet e komunës së Dollnenit dhe do të zbatohet nga 01.01.2024 deri më 31.12.2025 dhe i njëjti do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit.

Kryetar i Këshillit të Komunës
së Dollnenit
Musa Shaqiri

Në bazë të nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta zyrtare e RM-së", nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit ("Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit", nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë:

KONKLUSION

për punën e Këshillit të komunës së Dollnenit për vitin 2026

1. Shpallet konkluzioni për punën e Këshillit të komunës së Dollnenit për vitin 2026me nr. 08-1607/8i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit më 25.11.2025.
2. Konkluzioni do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit.

Nr. 09-1709/7
05.12.2025

Prefekt
Blerim Islami

Në bazë të nenit 36, paragrafi 1, alineja 6 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta zyrtare e RM-së", nr. 05.02) nenit 28, paragrafi 1, alineja 3 nga Statuti i komunës së Dollnenit ("Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit", nr. 10/19) dhe nenit 119 i rregullores për punë të Këshillit të komunës ("Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit", nr. 10/19) Këshilli i komunës së Dollnenit në seancën e mbajtur më _____ e solli këtë:

P R O G R A M

PËR PUNËN E KËSHILLIT TË KOMUNËS SË

I. ОПШТ ДЕЛ

Според надлежностите што ги даваат Уставот на Република Северна Македонија, Законот за локална самоуправа, Статутот и Деловникот за работа на Советот на општина Долнени, Советот донесува Програма за работа во 2026 година. Впрограмата се одбележани основните рамки и насоки за работа на Советот во календарската 2026 година согласно со надлежностите кои се во ингеренции на Советот на општина Долнени. Програмата овозможува транспарентност во работата на Советот која е отворена за постојано проширување и дополнување согласно со укажувања на заинтересирани субјекти и поединци од општината.

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ**1. Донесување на програма за работа на Советот на општина Долнени за 2026 година**

Изработува: Одделение за нормативно-правни работи
разгледува: Комисија за изготвување на програма за работа

на Советот на општина Долнени

донесува и усвојува: Совет на општина Долнени - Долнени

2. Програма за изградба, рехабилитација, одржување и заштита на локалните патишта, улици и мостови во Општина Долнени за 2026 година.

Изработува: Одделение за урбанизам и комунални дејности

разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина и природа.

Донесува и усвојува: Совет на Општина Долнени - Долнени

3. Програма за изградба и рехабилитација на локални водоводи, канализации, речни корита и канали за одводнување во населените места на Општина Долнени за 2026 година

Изработува: Одделение за урбанизам и комунални дејности

Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина и природа.

Донесува и усвојува: Совет на општина Долнени

4. Програма за зимско одржување на локални патишта и улици на територијата од Општина Долнени за 2026 година.

Изработува: Одделение за урбанизам и комунални дејности

Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина и природа.

Донесува и усвојува: Совет на општина Долнени

5. Програма за одржување на улично осветлување во населени места во Општина Долнени за 2026 година.**I. PJESA E PËRGJITHSHME**

Në bazë të kompetencave që i jep Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë, Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, Statutin dhe Rregullorja për punë e Këshillit të komunës së Dollnenit, Këshilli sjell program për punë në vitin 2026. Në programin janë të shënuara kornizat bazë dhe drejtimit për punën e Këshillit të komunës në vitin kalendarik 2026, në pajtim me kompetencat, të cilat janë nën kompetencat e Këshillit të komunës së Dollnenit. Programi mundëson transparencë në punët e Këshillit dhe përherë është i hapur për zgjerim dhe plotësimin e përhershëm në pajtim me udhëzimet e subjekteve dhe individëve të caktuar nga komuna.

II. PJESË E VEÇANTË**1. Sjellja e programit për punë të Këshillit të komunës për vitin 2026**

Përpunoi: Departamenti për Çështje normative-juridike

Shqyrton: Komisioni për përgatitjen e programit për punë të Këshillit të komunës së Dollnenit.

Sjell dhe miraton: Këshilli i komunës së Dollnenit - Dollnen.

2. Program për ndërtim, rehabilitim, mirëmbajtje dhe mbrojtje të rrugëve dhe rrugicave lokale dhe urave në komunën e Dollnenit për vitin 2026

Përpunon: Departamenti për urbanizëm dhe veprimtari komunale.

Shqyrton: Komisioni për urbanizëm, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor dhe natyrës.

Sjell dhe miraton: Këshilli i komunës së Dollnenit - Dollnen.

3. Program për ndërtimin dhe rehabilitimin e ujësjellësve lokalë, kanalizimeve, shtretërve të lumenjve dhe kanaleve për kullim në vendbanimet e komunës së Dollnenit për vitin 2026

Përpunon: Departamenti për urbanizëm dhe veprimtari komunale.

Shqyrton: Komisioni për urbanizëm, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor dhe natyrës.

Sjell dhe miraton: Këshilli i komunës së Dollnenit - Dollnen.

4. Program për mirëmbajtje dimërore të rrugëve dhe rrugicave lokale në territorin e komunës së Dollnenit për vitin 2026

Përpunon: Departamenti për urbanizëm dhe veprimtari komunale.

Shqyrton: Komisioni për urbanizëm, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor dhe natyrës.

Sjell dhe miraton: Këshilli i komunës së Dollnenit - Dollnen.

5. Program për mirëmbajtjen e ndriçimit të rrugicave në vendbanimet e komunës së Dollnenit për vitin 2026

изработува: Одделение за урбанизам и комунални дејности

разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности заштита на животна средина и природа.

донесува и усвојува: Совет на општина Долнени

6. Програма за изработка на урбанистичко-планска документација за н.м. во Општина Долнени за 2026 година.

Изработува: Одделение за урбанизам и комунални дејности

Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина и природа.

Донесува и усвојува: Совет на општина Долнени

7. Програма за уредување на земјиштето на подрачјето на општина Долнени за 2026 година.

Изработува: Одделение за урбанизам и комунални дејности

Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина и природа.

Донесува и усвојува: Совет на општина Долнени

8. Буџет на општина Долнени за 2026 година и Завршна сметка на Буџетот на општина Долнени за 2026 година.

Изработува: Одделение за буџетскакоординација

разгледува: Комисија за финансирање, буџетиекономскиразвој.

Донесува и усвојува: Совет на општина Долнени

9. Информација на ЈКП-Долнени"-Долнени за работата во 2026 година.

Изработува: ЈКП „Долнени"-Долнени

разгледува: УО на ЈКП-Долнени"-Долнени

Донесува и усвојува: Советот на општина Долнени

10. Завршна сметка на ЈКП-Долнени,Долнени за 2026 година.

Изработува:Надворешен соработник (книговодител)

Разгледува: Управен Одбор на ЈКП-Долнени, Долнени.

Донесува и усвојува: Совет на Општина Долнени.

11. Програма за одбележување на значајни настани, датуми и личности од поблиското и подалечното историско минато и нивно одбележување на општина Долнени во 2026 година

Изработува: Општинска Администрација.

Разгледува: Комисија за одбележување на празници, манифестации и доделување на награди и признајња за 2026 година.

Донесува и усвојува Совет на општина Долнени

12. Програма за локален економски развој за 2026 година

Изработува: Општинска администрација.

Разгледува: Комисија за локален економски развој за 2026 година.

Пèрпунон: Департаменти пèр урбанизèм дхе вèпримтари комунале.

Shqyrton: Shqyrton: Komisioni пèр урбанизèм, вèпримтари комунале дхе мbrojte тè мjedisit jetësor дхе natyrës.

Sjell дхе miraton: Këshilli i komunës së Dollnenit-Dollnen.

6.Program пèр пèрpunimin e dokumentacionit planor urbanistik пèр vendbanimet në komunën e Dollnenit пèр vitin 2026

Пèрпунон: Департаменти пèр урбанизèм дхе вèпримтари комунале.

Shqyrton: Komisioni пèр урбанизèм, вèпримтари комунале дхе мbrojte тè мjedisit jetësor дхе natyrës.

Sjell дхе miraton: Këshilli i komunës së Dollnenit - Dollnen.

7.Program пèр rregullimin e truallit në territorin e komunës së Dollnenit пèр vitin 2026

Пèрпунон: Департаменти пèр урбанизèм дхе вèпримтари комунале.

Shqyrton: Komisioni пèр урбанизèм, вèпримтари комунале дхе мbrojte тè мjedisit jetësor дхе natyrës.

8. Buxheti i komunës së Dollnenit пèр vitin 2026 дхе llogaria пèрfundimtare e buxhetit тè komunës së Dollnenit пèр vitin 2026

Пèрпунон: Департаменти пèр koordinim buxhetor

Shqyrton: Komisioni пèр financim, buxhet дхе zhvillim lokal ekonomik

Sjell дхе miraton: Këshilli i komunës së Dollnenit - Dollnen.

9. Informatë e NPK-së “Dollneni”-Dollnen пèр vitin 2026

Пèрпунон:NPK “Dollneni”-Dollnen. Shqyrton: KD i NPK “Dollneni”-Dollnen

Sjell дхе miraton: Këshilli i komunës së Dollnenit - Dollnen.

10. Llogaria пèрfundimtare eNPK-së “Dollneni”-Dollnen пèр vitin 2026

Пèрпунон:Bashkëpunëtor i jashtëm (kontabilist)

Shqyrton: Këshilli drejtues i NPK “Dollneni”-Dollnen

Sjell дхе miraton: Këshilli i komunës së Dollnenit - Dollnen.

11. Program пèр shënimin e ngjarjeve тè rëndësishme, datave дхе personave nga e kaluara e afërt дхе e largët historike дхе shënimi i tyre në komunën e Dollnenit пèр vitin 2026

Пèрпунон: Administrata komunale.

Shqyrton: Komisioni пèр shënimin e festave, manifestimeve дхе shpërndarjeve тè shpërblimeve дхе njohjeve пèр vitin 2026

Sjell дхе miraton: Këshilli i komunës së Dollnenit - Dollnen.

12. Program пèр zhvillim ekonomik lokal пèр vitin 2026

Пèрпунон:Administrata komunale.

Донесува иусвојува: Совет на општина Долнени. 13. Програма за одржување на јавна чистота на територијата на општина Долнени за 2026 година. Изработува: Општинска администрација. Разгледува: Комисија за јавни и комунални дејности за 2026 година. Донесува иусвојува: Совет на општина Долнени. 14. Програма за работа на општинскиот комунален инспектор за 2026 година. Изработува: Општинска администрација Разгледува: Комисија за јавни и комунални дејности за 2026 година Донесува иусвојува: Совет на општина Долнени. 15. План за вршење на инспекциски надзор од комуналниот инспектор за 2026 година. Изработува: Општинска администрација. Разгледува: Комисија за јавни и комунални дејности за 2026 год. Донесува иусвојува: Совет на општина Долнени. 16. Програма за управување со отпад во н.м. од општина Долнени за 2026 година. Изработува: Општинска администрација. Разгледува: Комисија за јавни и комунални дејности за 2026 год. Донесува иусвојува: Совет на општина Долнени. 17. План за јавни набавки за 2026 година Изработува: Општинска администрација. Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој за 2026 година. Донесува иусвојува: Совет на општина Долнени 18. Програма за спорт социјална заштита, подршка на невладини организации за 2026 година Изработува: Одделение за јавни дејности за 2026 година.. Разгледува: Комисија за јавни дејности за 2026 год. Донесува иусвојува: Совет на општина Долнени 19. Програма за конкретни проекти за 2026 год. на општина Долнени Изработува: Одделение за јавни дејности за 2026 година Разгледува: Комисија за јавни дејности за 2026 година. Донесува иусвојува: Совет на општина Долнени 20. Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Долнени за	Shqyrton: Komisioni për zhvillim ekonomik lokal për vitin 2026 Sjell dhe miraton Këshilli i komunës së Dollnenit - Dollnen. 13. Program për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në territorin e komunës së Dollnenit për vitin 2026 Përpunon: Administrata komunale. Shqyrton: Komisioni për veprimtari publike komunale për vitin 2026. Sjell dhe miraton: Këshilli i komunës së Dollnenit - Dollnen. 14. Programi për punë të inspektorit komunal të komunës për vitin 2026 Përpunon: Administrata komunale. Shqyrton: Komisioni për veprimtari publike komunale për vitin 2026. Sjell dhe miraton: Këshilli i komunës së Dollnenit - Dollnen. 15. Plan i për kryerjen e inspektimit mbikëqyrës nga ana e inspektorit komunal për vitin 2026 Përpunon: Administrata komunale. Shqyrton: Komisioni për veprimtari publike komunale për vitin 2026. Sjell dhe miraton: Këshilli i komunës së Dollnenit - Dollnen. 16. Program për drejtimin me mbeturina në vendbanimet e komunës së Dollnenit për vitin 2026 Përpunon: Administrata komunale. Shqyrton: Komisioni për veprimtari publike komunal për vitin 2026. Sjell dhe miraton: Këshilli i komunës së Dollnenit - Dollnen. 17. Plan i për furnizime publike për vitin 2026 Përpunon: Administrata komunale. Shqyrton: Komisioni për financim, buxhet dhe zhvillim ekonomik për vitin 2026 Sjell dhe miraton: Këshilli i komunës së Dollnenit – Dollnen. 18. Program për sport dhe mbrojtje sociale, përkrahje e organizatave joqeveritare për vitin 2026 Përpunon: Departamenti për veprimtari publike për vitin 2026 Shqyrton: Komisioni për veprimtari publike për vitin 2026 Sjell dhe miraton: Këshilli i komunës së Dollnenit - Dollnen. 19. Program për projekte konkrete për vitin 2026 në komunën e Dollnenit Përpunon: Administrata komunale. Shqyrton: Komisioni për veprimtari publike komunal për vitin 2026. Sjell dhe miraton: Këshilli i komunës së Dollnenit - Dollnen. 20. Program për punë në sferën e posedimit me truall për ndërtim në pronësi të Republikës së
--	--

2026 год.

Изработува: Одделение за урбанизам и комунални дејности

Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина и природа.

Донесува и усвојува: Совет на општина Долнени

21. Програма за активностите на општина Долнени во областа на образованието во 2026 година.

Изработува: Одделение за јавни дејности за 2026 година.

Разгледува: Комисија за јавни дејности за 2026 година.

Донесува и усвојува: Совет на општина Долнени

22. Програма за волонтерство за 2026 година во општина Долнени

Изработува: Одделение за јавни дејности за 2026 година.

Разгледува: Комисија за јавни дејности за 2026 година.

Донесува и усвојува: Совет на општина Долнени

23. Програма за животна средина и природа за 2026 година во општина Долнени

Изработува: Одделение за урбанизам и комунални дејности

Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина и природа.

Донесува и усвојува: Совет на општина Долнени

24. Програма за енергетска ефикасност

Изработува: Одделение за урбанизам и комунални дејности

Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина и природа.

Донесува и усвојува: Совет на општина Долнени

III. НОРМАТИВЕН ДЕЛ

Со овој дел од програмата за работа на Советот на општина Долнени се обработува нормативната дејност на Советот што треба да се извршува во текот на 2026 година, која се сведува во донесување на нормативни акти за усогласување на постојните прописи во изминатиот период од страна на Советот врз основа на прописите што ќе бидат донесени во 2026 година.

IV. ЗАВРШЕН ДЕЛ

За извршување на програмите се задолжуваат предлагачите, изготвувачите и сите останати учесници кои треба да се придржуваат на роковите утврдени со програмата.

Во текот на 2026 година Советот на општина Долнени ќе ги разгледува и сите дополнителни прашања што ќе произлезат од тековното работење.

Извршувањето на Програмата ќе зависи од законските и финансиските услови со кои ќе

Maqedonisë në territorin e komunës së Dollnenit për vitin 2026

Përpunon: Departamenti për urbanizëm dhe veprimtari komunale.

Shqyrton: Komisioni për urbanizëm dhe veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor dhe natyrës.

Sjell dhe miraton: Këshilli i komunës së Dollnenit - Dollnen.

21. Program për aktivitetet e komunës së Dollnenit në sferën e arsimit në vitin 2026.

Përpunon: Departamenti për veprimtari publike për vitin 2026.

Shqyrton: Komisioni për veprimtari publike për vitin 2026.

Sjell dhe miraton: Këshilli i komunës së Dollnenit - Dollnen.

22. Program për vullnetarë në komunën e Dollnenit për vitin 2026

Përpunon: Departamenti për veprimtari publike për vitin 2026.

Shqyrton: Komisioni për veprimtari publike për vitin 2026

Sjell dhe miraton: Këshilli i komunës së Dollnenit - Dollnen.

23. Program për mjedisin jetësor dhe natyrën për vitin 2026 në komunën e Dollnenit

Përpunon: Departamenti për veprimtari publike për vitin 2026

Shqyrton: Komisioni për veprimtari publike për vitin 2026

Sjell dhe miraton: Këshilli i komunës së Dollnenit - Dollnen.

24. Program për efikasitet energjetik

Përpunon: Departamenti për urbanizëm dhe veprimtari komunale.

Shqyrton: Komisioni për urbanizëm dhe veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor dhe natyrës.

Sjell dhe miraton: Këshilli i komunës së Dollnenit - Dollnen.

III. PJESA NORMATIVE

Me këtë pjesë të programit për punë të Këshillit të Komunës së Dollnenit përpunohet veprimtaria normative e Këshillit, e cila duhet të kryhet gjatë periudhës së vitit 2026, e cila më tej përmbledhet në sjelljen e akteve normative për harmonizimin e dispozitave ekzistuese në periudhën e kaluar nga ana e këshillit në bazë të rregullave, të cilat do të sillen në vitin 2026.

IV. PJESA PËRFUNDIMTARE

Për realizimin e programeve obligohen propozuesit, përgatitësit dhe të gjithë pjesëmarrësit tjerë, të cilët duhet t'u përmbahen afateve të caktuara me programin. Gjatë viti 2026 Këshilli i komunës së Dollnenit do t'i shqyrtojë edhe çështjet tjera plotësuese që do të dalin nga rrjedha e punës.

располага општинскиот буџет и добиените средства од домашни и странски владини и невладини институции. Програмата се проследува до Градоначалникот кој е надлежен за спроведување на истата и се објави во Службен гласник на општина Долнени. ПретседателнаСоветот наопштинаДолнени Муса Шаќири	Realizimi i programit do të varet nga kushtet ligjore dhe financiare, me të cilat do të disponojë buxheti komunal dhe mjetet e fituara nga institucionet e vendit dhe të huaja si dhe atyre joqeveritare. Programi dorëzohet deri te prefekti, i cili është kompetent për realizimin dhe i njëjti do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. Kryetar i Këshillit të komunës së Dollnenit Musa Shaqiri
Врз основа на член 50, став 1, алинеја 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62, став 1, алинеја 4 од Статутот на општина Долнени (“Службен гласник на општина Долнени“ бр. 8/05, 04/09 и 02/10. Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот: ЗАКЛУЧОК За датуми и личности од поблиско и подалечно историско минато и нивно одбележување на општина Долнени во 2026 година 1. Се прогласува, Заклучок за Програма за, датуми и личности од поблиско и подалечно историско минато и нивно одбележување на општина Долнени во 2026 година08-1607/9 донесена од советот на општина Долнени на ден 03.12.2025 година. 2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени. 09-1709/8 05.12.2025 год. Градоначалник Блерим Исџами	Нë базë të nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë: K O N K L U Z I O N për shënimin e ngjarjeve të rëndësishme, datave dhe personaliteteve nga e kaluara më të afërt dhe të largët dhe shënimi i tyre në komunën e Dollnenit për vitin 2026 1. Shpallet konkluzioni për shënimin e ngjarjeve të rëndësishme, datave dhe personaliteteve nga e kaluara më të afërt dhe të largët dhe shënimi i tyre në komunën e Dollnenit për vitin 2026 me nr. 08-1607/9 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit më 03.12.2025. 2. Konkluzioni do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. Nr. 09-1709/8 05.12.2025 Prefekt Blerim Islami

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.Македонија бр.05/02) член 28 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Долнени („Сл. Гласник на општина Долнени бр.10/19“) и член 119 од Деловникот на Советот на општина Долнени („Сл.гласник на општина Долнени бр.09/05“), Советот на општина Долнени на 18-та седница одржана на ден 03.12.2025 година донесе:

П Р О Г Р А М А

ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ, ДАТУМИ И ЛИЧНОСТИ ОД ПОБЛИСКО И ПОДАЛЕЧНОТО ИСТОРИСКО МИНАТО И НИВНО ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА ДОЛНЕНИ ВО 2026 ГОДИНА

Локалната самоуправа на општина Долнени е една целина од државноста на Р.С. Македонија која е со богато историско минато и со напредни идеи за самобитноста и непокорноста богата со личности кои значително допринеле во времето на преродбеничкото движење револуционерниот пред илинденски период како и Народно ослободителната војна и после неа, да биде богатата историја на овај регион.

Според тоа, нашата богата историја на територијата на општина Долнени предците со своите напредни идеи и подвизи ги задолжиле своите потомци да не ја забораваат својата славна традиционална историја на кој ќе и се одолжат ако не ја забораваат за обележување и сеќавање на датумите, настаните и личностите.

20 Октомври - 2026 година 111 година од раѓањето на народниот херој Мирче Ацев 1915 – 2026 – 110 години

Носител на одбележувањето :

ООУ од Лажани го носи името на овај народен херој, овој ден училиштето го одбележува со пригодна програма која е подготвуваат наставниците со учениците од училиштето, а делегација од училиштето на тој ден положува свежо цвеќе на споменикот на патронот во алејата на непобедните во Прилеп. Во одбележувањето на патронатот на училиштето Локалната самоуправа на општина Долнени ќе се вклучи во истата со договор на училиштето.

Февруари 2026 година 81-години од Февруарскиот поход 1944 – 2026 – 82 година Носител на одбележувањето е Општинскиот одбор на СБМ од Прилеп, во соработка на Здружението на СБМ од населените места од општина Долнени кои ја организираат и спроведуваат прославата за февруарскиот поход, во која ќе се вклучи Локалната Самоуправа на општина Долнени.

Нë базë të nenit 36, paragrafi 1, alineja 6 nga Ligji për Vetëqeverisje lokale”, nr. 05/02) nenit 28 , paragrafi 1, alineja 3 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 10/19) dhe nenit 119 nga rregullorja e Këshillit të komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 09/19) Kështilli i komunës së Dollnenit në seancën e 18 të mbajtur më 03.12.2025 e solli këtë:

P R O G R A M

PËR SHËNIMIN E NGJARJEVE TË RËNDËSISHME, DATEVE DHE PERSONAVE NGA E KALUARA MË TË LARGËT DHE TË AFËRT HISTORIKE DHE SHËNIMI I TYRE NË KOMUNËN E DOLLNENIT PËR VITIN 2026

-Vetëqeverisja Lokale e komunës së Dollnenit është një tërësi nga shtetësia e R. së Maqedonisë Ssë Veriut, e cila është e pasur me të kaluar historike dhe me ide përparimtare për sovranitetin dhe pa mposhtjen dhe me personalitete, të cilat në masë të madhe kanë kontribuar në kohën e lëvizjes rilindëse, në kohën revolucionare para ilindenike si dhe gjatë kohës së Luftës Nacional Çlirimtare dhe pas saj me qëllim që të jetë e pasur historia e këtij regjioni.

-Sipas kësaj, historia jonë e pasur në territorin e Komunës së Dollnenit, sidomos paraardhësit tanë meidetë e tyre i kanë obliguar pasardhësit e tyre që të mos e harrojnë historinë e tyre të lavdishme tradicionale, të cilas do ti dalin hakut vetëm nëse nuk e harrojnë dhe kujtohen në datat, ngjarjet dhe personalitetet.

20 Tetori, viti 2026 111vjet nga humbja e heroit popullor Mirçe Aцев

1915-2026-110 vjet

Bartës i shënimit:

SHF nga Llazhani e mban emrin e këtij heroit popullor. Këtë ditë të shkollës e feston me program festiv, i cili përgatitet nga arsimtarët dhe nxënësit e shkollës, njëkohsisht delegacion nga shkolla atë ditë vejnë lule të freskëta në përmendoren e patronit, në alenë e të pamoshturve në Prilep. Në shënimin e festës së patronatit të shkollës do të përfshihet edhe Vetëqeverisja Lokale e komunës së Dollnenit në marrëveshje me vetëshkollën

Shkurt, viti 2026 81–vjet nga marshi i shkurtit.

1944 – 2026 – 82 vjet.

Bartës i shënimit është Këshilli komunal i LLM nga Prilepi, në bashkëpunim me Shoqatën e LLM të vendbanimeve të komunës së Dollnenit, të cilët e organizojnë dhe e realizojnë manifestimin për marshin e shkurtit, në të cilin do të përfshihet edhe vetëqeverisja lokale.

04 mars, viti 2026 114- vjet nga lindja e Pere Toshevit 1912 – 2026– 113vjet.

Bartës i manifestimit:

SHF Pere Toshev – Dupjaçan dhe e mban emrin e

04 Март- 2026 година 114-години од раѓањето на Пере Тошев 1912 – 2026–113 години Носител на одбележувањето : ООУ од Дупјачани го носи името на овој народен херој, овој ден училиштето го добележува со пригодна програма која е подготвуваат наставниците со учениците од училиштето. Во одбележувањето на патронатот на училиштето Локалната самоуправа на општина Долнени ќе се вклучи на истата со договор на училиштето.

20- Април- 2026 година 110 години од раѓањето од народниот херој Пецо Даскалот 1916 – 2026 – 110 години

Носител на одбележувањето е: ООУ од Долнени го носи името на овај народен херој, овој ден училиштето го добележува со пригодна програма која е подготвуваат наставниците со учениците од училиштето, делегација со учениците од училиштето на тој ден положува цвеќе на споменикот на патронот во Долнени Во одбележувањето на патронатот на училиштето Локалната самоуправа на општина Долнени ќе се вклучи на истата со договор на училиштето.

16 - јануари – 2026 година 182 – година од смртта на Исмаил Кемали, основач на современа Албанија, прв претседател и премиер на Албанија. 1844 – 2026 – 182 година

Носител на одбележувањето:

ООУ „Исмаил Кемали“ од Црнилиште кое го носи името на овај основач на современа Албанија, овој ден училиштето го одбележува со пригодна програма која е подготвуваат наставниците со учениците од училиштето. Во одбележувањето на патронатот на училиштето Локалната самоуправа на општина Долнени ќе се вклучи на истата со договор на училиштето.

09 мај – 2026 година 81 – години од победата над фашизмот во Втората светска војна (Лирија-слобода). 1945 – 2026 – 81 години

Носител на одбележувањето:

ООУ „Лирија“ од Житоше, кое го носи името на „слободата“ од победата над фашизмот во Втората светска војна, овој ден училиштето го одбележува со пригодна програма која е подготвуваат наставниците со учениците од училиштето. Во одбележувањето на патронатот на училиштето Локалната самоуправа на општина Долнени ќе се вклучи на истата со договор на училиштето.

04 – мај 2026 година 123– години од

кѐтиј heroi popullor. Kѐтѐ ditѐ shkolla e feston me program festiv, tѐ cilin e pѐrgatisin arsimtarѐt me nxѐnѐsit e shkollѐs.

Nѐ shѐnimin e patronit tѐ shkollѐs vetѐqeverisja lokale do tѐ kyѐet nѐ marrѐveshje me shkollѐn.

20 Prill, viti 2026 110 vjet nga lindja e heroit popullor Peco Daskallot. 1916 – 2026 – 110 vjet
Bartѐs i manifestimit:

SHF Peco Daskallot nga Dollneni, e cila e mban emrin e kѐtij heroi popullor. Kѐтѐ ditѐ shkolla e feston me program festiv, tѐ cilin e pѐrgatisin arsimtarѐt me nxѐnѐsit e shkollѐs. Delegacion me nxѐnѐsit nga shkolla dhuron lule nѐ pѐrmendoren e patronit nѐ Dollnen. Nѐ shѐnimin e patronit tѐ shkollѐs do tѐ kyѐet vetѐqeverisja lokale e Dollnenit nѐ marrѐveshje meshkollѐn.

16 janar, viti 2026 182 – vjet nga vdekja e Ismail Qemalit, themeluesit tѐ Shqipѐrisѐ, bashkѐkohore, kryetari dhe kryeministri i parѐ i Shqipѐrisѐ
1844–2026 – 182 vjet

Bartѐs i manifestimit:

SHFK “Ismail Qemali” nga Cѐrnilishta, e cila e mban emrin e kѐtij themeluesi tѐ Shqipѐrisѐ bashkѐkohore. Kѐтѐ ditѐ shkolla e feston me program festiv, tѐ cilin e pѐrgatisin arsimtarѐt me nxѐnѐsit e shkollѐs. Nѐ shѐnimin e patronit tѐ shkollѐs do tѐ kyѐet vetѐqeverisja lokale e Dollnenit nѐ marrѐveshje me shkollѐn.

09 maj, viti 2026 81 – vjet nga fitorja mbi fashizmin nѐ Luftѐn e 1945 – 2026 – 81 vjet
Lufta e Dytѐ Botѐrore (Liria-Лирија).

Bartѐs i manifestimit:

SHFK “Liria” nga f. Zhitoshe, e cila e mban emrin e fitores ndaj fashizmit nѐ Luftѐn e dytѐ Botѐrore Kѐтѐ ditѐ shkolla e feston me program festiv, tѐ cilin e pѐrgatisin arsimtarѐt me nxѐnѐsit e shkollѐs. Nѐ shѐnimin e patronit tѐ shkollѐs do tѐ kyѐet vetѐqeverisja lokale e Dollnenit nѐ marrѐveshje me shkollѐn.

04 maj, viti 2026-123–vjet nga vdekja e Goce Dellѐvit. 1903 – 2026, 123 vjet

Bartѐs i shѐnimit:

- Vetѐqeverisja Lokale e komunѐs sѐ Dollnenit nѐ bashkѐpunim me shkollat fillore tѐ komunѐs do t’i bѐj aktivitetet pѐr shѐnimin e kѐsaj dite.

загинувањето на Гоце Делчев
1903 – 2026 123 години Носител на
одбележувањето: Локалната самоуправа на
општина Долнени во соработка со Општинските
Основни училишта од општината ќе ги спроведува
активностите за прославата на овој ден.

09 – Мај 2026 година 81 – тодини од победата
над фашизмот 1945 – 2026 – 81 години
Носител на одбележувањето:

Локалната самоуправа на општина Долнени, во
соработка со Општинските Основни училишта од
општинава, општинскиот одбор на СБМ од Прилеп,
во соработка со Здружението на СБМ од општина
Долнени од населените места ќе ги спроведе
активностите за прославата на овој ден.

24 мај – 2026 година

Одбележување на денот на првите просветители
браќата Кирил и Методи

Носител на одбележувањето:

Општинските Основни училишта од општина
Долнени учествуваат во прославата на овој ден
каде ќе се вклучи и Локалната самоуправа на
општина Долнени.

28 – Јуни 2026 година 105 – години од
убиството на Ѓорче Петров
1921 – 2026 – 105 години

Носител на одбележувањето:

ООУ од Ропотово кое го носи името на овај
револуционер, овој ден училиштето го обележува
со пригодна програма која е подготвуваат
наставниците со учениците од училиштето. Во
одбележувањето на патронатот на училиштето
Локалната самоуправа на општина Долнени ќе се
вклучи на истата со договор на училиштето.

29 април 2026 година 146 - годишнина од
раѓањето на Али Фетхи Окијар
1880 – 2026 година 146 години
Носител на одбележувањето:

ООУ „Али Фетхи Окијар“ од Дебреште кое го носи
името на овај прилепчанец кој е роден на ден
29.04.1880 година во Прилеп, а ја завршил воената
гимназија во Битола, потоа го продолжил
образованието во Истанбул во воената академија и
останал да живее и работи на високи државни
функции во Турција до крајот на неговиот живот.
Денот на раѓањето на Али Фетхи Окијар е земен
како патрон на училиштето кое го одбележува со
пригодна програма која е подготвуваат
наставниците со учениците од училиштето. Во
одбележувањето на овај ден учество зема и
месното население во соработка со Локалната
самоуправа на општина Долнени.

09 мај, viti 2026 81 vjet nga fitorja mbifashizmin.

1945 – 2026 – 81 vjet

Bartës i shënimit:

Vetëqeverisja Lokale e komunës së Dollnenit në
bashkëpunim me shkollat fillore të komunës, Këshillin
komunal i LLM nga Prilepi në bashkëpunim me
Shoqatën e LLM nga komuna e Dollnenit dhe nga
vendbanimet e saja t'i bëj aktivitetet për shënimin e
kësaj dite.

24 Maj-2026 Shënimi i ditës së dy vëllezërve Kirill dhe
Metodij si mësimdhënës tëparë.

Bartës i shënimit:

Shkollat fillore të komunës së Dollnenit. Në manifestim
do të kyçet edhe Vetëqeverisja Lokale e komunës së
Dollnenit.

28 qershor,viti 2026 105 – vjet nga vrasja e

GjorçePetrovit 1921 – 2026 – 105vjet

Bartës i shënimit: SHF “Gjorçe Petrov” nga Ropotova.

SHF “Gjorçe Petrov” nga Ropotova e mban emrin e
këtij revolucionari. Këtë ditë shkolla e feston me
program festiv, të cilin e përgatisin arsimtarët me
nxënësit e shkollës. Në shënimin e patronit të shkollës
do të kyçet vetëqeverisja lokale e Dollnenit në
marrëveshje me shkollën.

29 prill, viti 2026 146 – nga lindja e “Ali Fet’hi
Okajar” 1880-2026, 145 vjet.

Bartës i shënimit është SHFK “Ali Fet’hi Okajar” e
Debreshtit, e cila e mban emrin e këtij banori të Prilepit
dhe e ka kryer aklademinë ushtarake në Manastir, më
tej ka vazhduar arsimimin në Stamboll në akademinë
ushtarake dhe ka mbetur të jetojë dhe punojë në
funksione të larta shtetërore në Turqi deri në fund të
jetës së tij. Dita e lindjes së Ali Fet’hi Okajar është
marrë si patroni i shkollës, e cila e shënon me
program festiv, të cilën e përgatisin arsimtarët me
nxënësit e shkollës. Në shënimin e kësaj date pjesë
marrin edhe banorët e vendbanimit në bashkëpunim
me vetëqeverisjen lokale të komunës së Dollnenit.

02 gusht, viti 2026 123–vjet nga kryengritja ellindenit
1903 – 2026 – 123vjet

Bartës i shënimit është Vetëqeverisja Lokale e
komunës së Dollnenit në bashkëpunim me Shoqatën e
LLM nga komuna e Dollnenit dhe nga vendbanimet e
komunës së Dollnenit

02 Август 2026 година 123– години од
Илинденското востание
1903 – 2026 – 123 години
Носител на одбележувањето:

Локалната самоуправа на општина Долнени во соработка со општинскиот Одбор од Прилеп за одбележување на овој празник и Здружението на СБМ од населените места на општина Долнени.

02 Август 2026 година 82– година од првото заседание на АСНОМ
1944 – 2026 – 82 година

Носител на одбележувањето:

Општинскиот одбор на СБМ од Прилеп, со Здружението на СБМ од населените места во општина Долнени. Локалната самоуправа од општина Долнени ќе се вклучи во одбележувањето на првото заседание на АСНОМ.

08 Септември 2026 година 34 – година од независноста на Република Северна Македонија
1991 – 2026 – 34 години

Носител на одбележувањето:

Локалната самоуправа Долнени од Долнени.

11 Октомври 2026 година 86 – години од Вооруженото востание на Македонскиот народ и денот на борецот
1941 – 2026 – 86 години

Носител на одбележувањето:

Општинскиот одбор на СБМ од Прилеп и Здружението на СБМ од населените места на општина Долнени и Локалната самоуправа ќе се вклучи во прославата на празникот.

19 Декември 2026 година 105 – години од денот на раѓањето на Блаже Конески
1921 – 2026 – 105 години Носител на одбележувањето:

ООУ „Пере Тошев“ – Дупјачани, во соработка со останатите Општински Основни училишта од општина Долнени, ќе земат учество во одбележувањето на овој ден, со посета и пригодна програма на куќата на Блаже Конески во Небрегово. Филолошкиот факултет – Скопје ќе земе учество во одбележувањето на овај ден, кој го носи и името на патронот, учество ќе земат Друштвото на науки на Р. Македонија и многу други институции од Републиката. Во програмата ќе земе дел и Локалната самоуправа на општина Долнени, во договор со споменатите носители на одбележувањето на овај ден.

Одбележување на културни, спортски и други манифестации на територијата од општина Долнени за 2026 година.

1. Натпревари во борење во Дебреште – терминот ќе биде одреден со

02 gusht,viti2026 82– vjet nga seanca e parë e ASNOM-it

1944 – 2026 – 82vjet

Bartës i shënimit është këshilli komunal i LLM nga Prilepi me shoqatën e LLM nga vendbanimet e komunës së Dollnenit. Vetëqeverisja lokale do të kyçet në manifestimin e seancës së parë të ASNOM-it.

08 shtator,viti 2026-34 vjet nga pavarësia e Republikës së Maqedonisë së Veriut

1991 – 2026 – 34vjet

Bartës i shënimit:

Vetëqeverisja lokale e komunës së Dollnenit.

11 tetori,viti2026 86 – vjet nga kryengritja e armatosur epopullit maqedonas dhe dita eluftëtarit
1941-2026-86 vjet

Bartës i shënimit:

Këshilli komunal i LLM nga Prilepi me shoqatën e LLM nga vendbanimet e komunës së Dollnenit.

Vetëqeverisja lokale do të kyçet në manifestimin e festës.

19 dhjetor,viti 2026 105 – vjet nga lindja e Bllazhe Koneskit 1921 – 2026 – 105vjet

Bartës i shënimit: SHF “Pere Toshev” Dupjaçan në bashkëpunim me shkollat tjera fillore të komunës së Dollnenit do të marrin pjesë në shënimin e kësaj date me vizitë dhe program festiv në shtëpinë e Bllazhe Koneskit në Nebregovë. Fakulteti filologjik- Shkup do të marrë pjesë në shënimin e kësaj dite, e cila edhe e mban emrin e patronit. Pjesë do të marrë edhe shoqata e Shkencave të Republikës së Maqedonisë dhe shumë institucione nga Republika. Në program do të marrë pjesë edhe vetëqeverisja lokale e komunës së Dollnenit në marrëveshje me bartësit e përmendur në shënimin e kësaj dite.

Shënimi i manifestimeve të ndryshme, sportit dhe kulturës në territorin e komunës së Dollnenit për vitin 2026

1. Gara në mundje në f. Debresht, koha e realizimit do të caktohet me vendim të Komisionit për shënimin e ngjarjeve të rëndësishme nga e kaluara më të largët dhe të afërt e këtij manifestimi në bashkëpunim me organizatën e Rinisë të v.b. Debresht.
2. Gara sporti në futboll të vogël në Ropotovë - Koha e realizimit do të jetë festa fetare “Dita e Shpirtrave”

Одлука на Комисијата за одбележување значајни настани и датуми одподалечното и блиското минато на оваа манифестација, во соработка со Младинската организација на н.м. и Месната заедница од Дебреште.

2. Спортски натпревари турнир во мал фудбал во Ропотово – терминот ќе биде за верскиот празник Духов ден, а во соработка на Младинската организација од селото и Месната заедница.

3. Музичко – културна манифестација „Златен глас“ – Лажани, која е традиционална и се одржува на 24 и 25 Мај, во соработка на Младинската организација и Месната заедница од Лажани.

4. Меѓународен фестивал на народни инструменти и песни во Долнени – „Пеце Атанасоски“ кој е Републички фестивал и традиционален, а се одржува на Спасовден или првата недела од Јули во годината.

5. Музичко – културна манифестација „Црнилиште – 2026“, се одржува на 09.05.2026 година во Црнилиште, по повод пуштањето на водоводот во селото, традиционално и во иднина.

Доделувањето на награди признанија и заслуги

Во делот на доделувањето на награди, признанија и заслуги на заслужни личности и правни лица, од општина Долнени, ќе бидат предлагани од страна на Комисијата за доделување на награди и признанија на општина Долнени до Советот на општина Долнени кој треба да ги усвои и прифати со донесување на Одлука за истите.

Претседател на совет
На општина Долнени
Муса Шаќири

нë bashkëpunim me organizatën e Rinisë së fshatit dhe Bashkësinë Lokale.

3. Manifestim kulturor muzikor “Zllaten Gllas” Llazhan, i cili tradicionalisht mbahet më 24 dhe 25 maj në bashkëpunim me organizatën e Rinisë së fshatit dhe Bashkësinë Lokale nga Llazhani.

4. Festival ndërkombëtar i instrumenteve popullore dhe këngëve në Dollnen “Pece Atanasoski” i cili është festival republikan dhe tradicional dhe mbahet në “Spasovden” ose javën e parë të muajit korrik në vit.

5. Manifestim kulturo-muzikor “Cërnilishtë-2026”, mbahet më 09.05.2026 në Cërnilishtë me rastin e lëshimit të ujësjellësit në fshat, tradicionalisht edhe në të ardhmen.

Shpërndarja e shpërblimeve, njohurive dhe meritave

Në pjesën e shpërndarjes së shpërbimeve, njohurive dhe meritave për personat e merituar dhe atyre juridik nga komuna e Dollnenit do të propozohet nga ana e Komisionit për Shpërndarjene Shpërblimeve dhe Njohurive të komunës së Dollnenit deri të Këshilli i komunës së Dollnenit, i cili duhet ti miratojë dhe pranojë me sjelljen e këtij vendimi për të gjitha.

Kryetar i Këshillit
të komunës së Dollnenit
Musa Shaqiri

за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62, став 1, алинеја 4 од Статутот на општина Долнени (“Службен гласник на општина Долнени“ бр. 8/05, 04/09 и 02/10. Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За волонтери на општина Долнени за 2026 година

1. Се прогласува, Заклучок за Програма за волонтери на општина Долнени за 2026 година 08-1607/10 донесена од советот на општина Долнени на ден 03.12.2025 година.
2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

09-1709/9

05.12.2025 год

Градоначалник

Блерим Исџами

Врз основа на член 6 од Законот за волонтери (Сл. Весник на Р.М. Бр 85/07) и Законот за изменување и дополнување на законот за волонтери (Сл. Весник на Р.М. 161/08), а согласно член 50, став 1, точка 13 и 16 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр.05/02) член 28 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Долнени („Сл. Гласник на општина Долнени бр.10/19“) и член 119 од Деловникот на Советот на општина Долнени („Сл.гласник на општина Долнени бр.09/05“), Советот на општина Долнени на 03-та седница одржана на ден 25.11.2026 година донесе:

ПРОГРАМА

за волонтери на општина Долнени за 2026 година

Со оваа програма се утврдува потребата за ангажирање на волонтери во општина Долнени во периодот за 2026 година, видот на услугите и начинот и постапката за обезбедување на истите.

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Волонтерството претставува активност од интерес за Република Северна Македонија која придонесува за подобрување на квалитетот на животот со активно вклучување на луѓето во општествениот живот, како и за развој на хумано и рамноправно демократско општество.

Под волонтерство се подразбира доброволно давање на лични услуги, знаења и вештини и/или вршење на други активности во корист на други лица, органи, организации и други институции, без надоместок.

Со овој закон не се ограничува можноста да се даваат волонтерски услуги кои се од непостојана или случајна природа на доброволна основа, без надоместок.

Под волонтерство, според овој закон, не се подразбира вршење на волонтерски стаж, согласно со Законот заработените односи. Волонтер е физичко лице кое дава услуги, вештини и знаења во

пër Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë:

KONKL U Z I O N

për vullnetarë në komunën e Dollnenit për vitin 2026

1. Shpallet konkluzioni për vullnetarë në komunën e Dollnenit për vitin 2026 me nr. 08-1607/10 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit më 03.12.2025.
2. Konkluzioni do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit.

Nr. 09-1709/9

05.12.2025

Prefekt

Blerim Islami

-Në bazë të nenit 6 nga Ligji për Voluntarë (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 85/07) dhe Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Vullnetarë (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 161/08), neni 50, paragrafi 1, pika 13 dhe 16 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/02) neni 28, paragrafi 1, alineja 3 nga Statutit i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr 10/19) dhe nenit 119 nga Rregullorja e Këshillit të komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr 09/05)) Këshilli i Komunal i komunës së Dollnenit më 25.11.2026 e solli këtë:

PROGRAM

për vullnetarë në komunën e Dollnenit për vitin 2026

-Me këtë program përcaktohet nevojа për angazhimin e vullnetarëve në komunën e Dollnenit në periudhën e vitit 2026 si dhe lloji i shërbimeve, mënyra dhe procedura për sigurimin e të njëjtëve.

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

-Vullnetarizmi paraqet aktivitet me interes për Republikën e Maqedonisë, i cili kontribuon për përmirësimin e kualitetit të jetës me përfshirjen aktive të njerëzve në jetën shoqërore si dhe për zhvillimin e shoqërisë së barabartë humane dhe demokratike.

-Nën termin vullnetarizëm nënkuptohet dhënia vullnetare e shërbimeve personale, dituri dhe shkathtësi ose kryerjen e aktiviteteve të ndryshme në favor të personave tjerë, organeve, organizatave dhe institucioneve tjera pa kompensim.

Me këtë ligj kufizohet mundësia të jepen shërbime vullnetare, të cilat janë të natyrës jo të përhershme ose të rastit, pa kompensim.

-Me voluntarizëm, sipas këtij ligji nuk nënkuptohet kryerja e stazhit voluntar, në pajtim me Ligjin për Marrëdhënie Pune. Vullnetar (vullnetar) është person fizik, i cili jep shërbime, shkathtësi dhe dituri në dobi të personave tjerë organeve, organizatave dhe institucioneve tjera në bazë vullnetare dhe pa

корист на други лица, органи, организации и други институции, на доброволна основа и без финансиска или друга лична добивка.

ВИД НА УСЛУГИ

Општина Долнени има потреба од ангажирање на волонтери – студенти за извршување на работи од надлежност на локалната самоуправа или други активности во интерес на потребите на граѓаните на општина Долнени, а во рамките на нејзините надлежности.

Општина Долнени има утврдено потреба од волонтирање на студенти кои студираат Економски факултет, Правен факултет, Филозофски факултет, Педагошки факултет, Факултет за јавна администрација, Архитектонски факултет, Градежен факултет, Факултет за информатика и Факултет за туризам.

Начинот на ангажирање на волонтерите ќе биде согласно потребите на општината, а бројот на волонтерите кои ќе бидат ангажирани дополнително ќе биде определен.

Ангажирањето на волонтерите ќе биде во текот на 2026 година, со договор за волонтерско работење.

НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА АНГАЖИРАЊЕ

Лицата кои ќе бидат ангажирани како волонтери треба да веруваат во сопствените капацитети, да поседуваат вештини за извршување на одредени задачи, да имаат одлични организациски вештини, одлични комуникациски вештини, способност за тимска работа. Исто така е потребно кандидатите да имаат одлични познавања на MS Office апликации и користење на интернет, како и познавање на странски јазик (предност - англиски јазик).

Општина Долнени ангажирањето на волонтерите ќе го врши согласно потребите на општината со истакнување на објава на веб страната на општината, на огласната табла на општината и на локалните медиуми.

ПРАВА И ОБВРСКИ

Со лицата кои ќе бидат избрани за извршување на работите ќе се склучи договор за волонтерство во писмена форма, со кој попрецизно ќе бидат регулирани правата и обврските на волонтерите и општина Долнени како организатор на волонтерската работа согласно законските одредби.

Општина Долнени на волонтерот ќе му издаде волонтерска книшка која содржи податоци за видот и времетраењето на волонтерската работа и видот на која волонтерот се оспособил за времетраењето на волонтирањето.

Волонтерите за вршење на волонтерската работа ќе бидат осигурени при доаѓање и враќање од местото на волонтирање и другите активности

përkrahje financiare dhe dobi personale.

LLOJI I SHËRBIMEVE

- Komuna e Dollnenit ka nevojë për angazhimin e vullnetarëve - studentë për kryerjen e punëve nën kompetencën e vetëqeverisjes lokale ose interesave tjera në varësi nga nevojat e qytetarëve të komunës së Dollnenit, kuptohet në kornizat e ompetencave të saja.

-Komuna e Dollnenit e ka përcaktuar nevojën e voluntarizmit për studentë, të cilët studiojnë fakultetin juridik, ekonomik, filozofik, pedagogjik, administratë publike, arkitektonik, ndërtimtari, informatikë dhe fakultetin për turizëm.

-Mënyra e angazhimit të voluntarëve do të jetë në përputhje me nevojat e komunës, ndërsa numri i vullnetarëve që do të angazhohen në mënyrë plotësuese do të përcaktohet.

Angazhimi i voluntarëve do të jetë në vitin 2026 me kontratë për punë vullnetare.

MËNYRA DHE PROCEDURA PËR ANGAZHIM

-Personat që do të angazhohen si vullnetarë duhet t'i besojnë kapacitetit të tyre, të posedojnë shkathtësi për kryerjen e detyrave të caktuara, të kenë shkathtësi të shkëlqyeshme organizative, aftësi për punë në skuadra. Gjithashtu është e nevojshme që kandidatët të kenë njohuri të MS Office aplikacioneve dhe përdorimit të internetit si dhe njohjen e gjuhës së huaj (përparësi - gjuha angleze).

-Komuna e Dollnenit angazhimin e vullnetarëve do ta kryej në përputhje me nevojat e komunës me shpalljen në web faqen e komunës, në tabelën për shpallje të komunës dhe në mediat lokale.

TË DREJTAT DHE OBLIGIMET

Me personat, të cilat do të zgjedhen për kryerjen e punëve do të lidhet kontratë për voluntar në formë të shkruar, me të cilën në mënyrë më të saktë do të përcaktohen të drejtat dhe obligimet e vullnetarëve dhe komunës së Dollnenit si organizator i punës vullnetare, në pajtim me dispozitat ligjore.

Komuna e Dollnenit vullnetarit do t'i lëshojë librezë vullnetari, e cila përmban shënime për kohëzgjatjen dhe llojin e punës vullnetare dhe lloji, në të cilin vullnetari është aftësuar për kohëzgjatjen e punës vullnetare.

Vullnetarët gjatë kryerjes së punës vullnetare do të sigurohen gjatë ardhjes dhe shkuarjes dhe kthimit nga vendi i vullnetarizmit dhe aktiviteteve tjera të parapara gjatë kësaj kohe në kompani sigurimi. Vullnetarët kanë të drejtën për kompensimin e ushqimit dhe udhëtimit

предвидени за време на волонтирањето во осигурителна компанија. Волонтерите имаат право на надоместок за храна и трошоци за превоз до и од местото на волонтирањето кој се исплатува најмногу во висина до 15% од просечната месечна плата во Република Македонија исплатена за претходната година, а трошоците за службени патувања и трошоците за обука, се исплатуваат во иста висина како за вработените кај организаторот на волонтерската работа.

Периодот за извршување на волонтерската работа ќе биде прецизиран во договорот за волонтерство.

ЕВИДЕНЦИЈА

Евиденцијата за волонтерската работа на волонтерите во општина Долнени ќе ја води државен службеник од одделението на човечки ресурси.

Програмата се донесува за 2026 година.

Оваа програма влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави на официјалниот интернет сајт на Општина Долнени, и Службен гласник на општина Долнени.

Претседател на совет
На општина Долнени
Муса Шакири

deri dhe tek vendi i vullnetarizimit, i cili paguhet në lartësi më së shumti deri në 15% nga rroga mesatare e Republikës së Maqedonisë e paguar në vitin paraprak, ndërsa harxhimet për udhëtime zyrtare dhe harxhimet për trajnime paguhet në lartësinë e njëjtë si të të punësuarve tek organizatori i punës vullnetare.

Periodha për kryerjen e punës vullnetare do të saktësohet në kontratën për vullnetarë.

EVIDENCA

Evidencën për punë voluntari në komunën e Dollnenit do ta mbajë nëpunës shtetëror nga departamenti për resurse njerëzore.

Programi sillet për vitin 2026.

Ky program hyn në fuqi nga dita e sjelljes, ndërsa do të shpallet në internet sajtin oficial të komunës së Dollnenit dhe Buletin zyrtar të komunës së Dollnenit.

Kryetar i Këshillit
të komunës së Dollnenit
Musa Shaqiri

Врз основа на член 50, став 1, алинеја 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62, став 1, алинеја 4 од Статутот на општина Долнени („Службен гласник на општина Долнени“ бр. 8/05, 04/09 и 02/10. Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За Конкретни проекти за општина Долнени за 2026 година

1. Се прогласува, Заклучок за Програма за Конкретни проекти за општина Долнени за 2026 година 08-1607/11 донесена од советот на општина Долнени на ден 03.12.2025 година.
2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

09-1709/10

05.12.2025 год

Градоначалник
Блерим Исџами

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.Македонија бр.05/02) член 28 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Долнени („Сл. Гласник на општина Долнени бр.10/19“) и член 119 од Деловникот на Советот на општина Долнени („Сл.гласник на општина Долнени бр.09/05“), Советот на општина Долнени на 18-та седница одржана на ден 25.11.2026 година донесе:

ПРОГРАМА НА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ ЗА ОПШТИНА ДОЛНЕНИ ЗА 2026 ГОДИНА

Нë базë тë nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale („Gazeta zyrtare e RM-së“, nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit („Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit“, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë:

KONKLUZION

për projekte konkrete në komunën e Dollnenit për vitin 2026

1. Shpallet konkluzioni për projekte konkrete në komunën e Dollnenit për vitin 2026 me nr. 08-1607/11 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit më 03.12.2025.
2. Konkluzioni do të shpallet në Buletin zyrtar të komunës së Dollnenit.

Nr. 09-1709/10

05.12.2025

Prefekt

Blerim Islami

Në bazë të nenit 36, paragrafi 1, alineja 6 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale („Gazeta zyrtare e RM-së“, nr. 5/02) dhe nenit 28, paragrafi 1, pika 3 nga Statuti i komunës së Dollnenit („Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit me nr. 10/19) dhe nenit 119 nga Rregullorja e komunës së Dollnenit („Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit, nr. 09/05) Këshilli i komunës së Dollnenit në seancën e 18 e mbajtur më 25.11.2026 e solli këtë:

PROGRAM I PROJEKTEVE KONKRETE PËR KOMUNËN EDOLLNENIT PËR VITIN 2026

Општина Долнени го зазема северозападниот дел на Пелагониската котлина, која се наоѓа на околу 600 м надморска висина. Општината опфаќа површина од 430 км² е една од поголемите новоформирани општини во Република Македонија.

Од вкупната површина 2/3 е рамничарски дел, додека 1/3 се високи области и тоа исклучиво во северниот дел на општината.

Население

Општина Долнени ја сочинуваат 37 населени места со вкупно 13821 жители.

Ситенаселени места се од рурален карактер, односно селски населби.

Околу 50% од населението е сместен во 4-5 населени места кои имаат од 1000-2600 жители. Останатите населени места се со број на жители од 100-500 жители.

Националност	Застапеност во %
Македонци	29,19
Албанци	33,84
Турци	18,54
Бошњаци	15,28
Останати	0,16

Комунална Инфраструктура Водоснабдување

Низ општината поминува регионалниот водовод “Студенчица” и добар дел од населението проблемот со водоснабдување го има решено со приклучување на овој систем и тоа околу 80% од населението, околу 15% од населението се снабдува од артерски бунари, чија вода е со променлив квалитет односно со чести загадувања, 3% се снабдуваат од планински извори додека 2% од населението нема организирано водоснабдување.

-Во тек е изградба на водоводи во н.м. Рилево-Сливје, кои ќе бидат приклучени на Регионалниот водовод Студенчица со изградба на резервоар, главен довод и разводна мрежа во населените места.

-Изградба на резервоари за вода во н.м Долнени, Заполжани и Новоселани;

-Изградба на локален регионален водовод со приклучок од Барбарас – Црнилиште – Десово, од регионалниот водовод Студенчица.

-Komuna e Dollnenit e merr pjesë veriperëndimore të ultësirës së Pellagonisë, e cila ndodhet në lartësi mbidetare rreth 600 metra. Komuna përfshinë sipërfaqe prej 430 km² dhe është njëra nga komunat më të mëdhaja të reja në Republikën e Maqedonisë.

-Nga e tërë sipërfaqja 2/3 është pjesë rrafshinore, ndërsa 1/3 janë sipërfaqe të larta edhe atë veçanërisht në pjesën veriore të komunës.

Popullsia

Komunën e Dollnenit e përbëjnë 37 vendbanime me gjithsej 13. 821 banorë.

Të gjitha vendbanimet janë të karakterit rural, respektivisht vendbanime fshatrash.

Rreth 50% e popullatës është e vendosur në 4-5 vendbanime, të cilat kanë prej 1000 deri në 2600 banorë. Vendbanimet tjera kanë prej 100- deri në 500banorë.

Kombësia	Përfaqësimi në %
Maqedonas	29.19
Shqiptarë	33.84
Turq	18,54
Boshnjakë	15,28
Të tjerë	0,16

Infrastruktura komunale

Furnizimi me ujë

Nëpërmjet komunës kalon ujësjellësi regional “Studençica” dhe një pjesë e madhe e popullatës problemin e furnizimit me ujë të pijshëm e ka të zgjidhur me lidhjen në këtë sistem me një përqindje prej 80% të popullsisë, ndërsa 15% e popullatës furnizohet nga pusët arterike, uji i të cilave është me kвалитет të ndryshueshëm, respektivisht me ndotje të shpeshta, 3% e popullsisë furnizohen me ujë nga burimet malore dhe 2% nuk ka të organizuar ujësellje.

- Në rrjedhë është ndërtimi i ujësjellësve në v.b. Rilevë-Slivje, të cilat do të kyçen në ujësjellësin regional “Studençica” më ndërtimin e impiantit, hyrje kryesore dhe rrjet shpërndarës nëpër vendbanimet.

-Rikonstruimi dhe kyçje me sistemin ujësjellës të pusit për v.b. Drenovc, i cili është në fazën përfundimtare.

-Ndërtimi i impianteve për ujë për v.b. Dollnen, Zapollzhan dhe Novosellan.

-Ndërtimi i ujësjellësit regional me lidhje në Barbaras-Cërnilishtë-Desovë nga ujësjellësi regional “Studençica”

Канализација

- Дограѓба на канализационен систем со пуштање на пречистителна станица во н.м. Секирци;
- Обезбедување на електрична енергија за приклучување на пречистителните станици во употреба во н.м. Секирци, Дебреште, Црнилиште
 - Дограѓба на канализационен систем со пречистителна станица во н.м. Црнилиште.
- Во тек е изградба на канализационен систем во н.м. Десово и Ропотово;
- Изградба на канализационен систем во с. Долнени

Изградба и реконструкција на речни корита и партерно уредување во н.м. Црнилиште и Лажани.

Патна мрежа

Општина Долнени според големината на својата територија располага со доста голема патна мрежа која служи за поврзување на населените места во општината.

Вкупната патна мрежа на локални патишта во општината изнесува 110 км.

Приоритет треба да се даде на изградба на следните локални патишта:

Дупјачани - Десово асфалтирање на нов слој
Ропотово- Рилево тамонирање и асфалтирање
Костинци-Долгаец- Маргари тампонирање и асфалтирање

Белополе- Средорек тампонирање во прва фаза приоритет

Белополе-Вранче нов асфалтен слој;

Дупјачани – Дреновци – реконструкција и поставување на нов слој асфалт,

Изградба на спортски и фудбалски игралишта

Во н.м. Црнилиште, Ропотово и Дебреште;

Реконструкција на улици во населените места од општина Долнени, тампонирање и асфалтирање

Еден од подобрите услови за контактирање и извршување на услуги на граѓаните е формирање на приемно одделение со едно- шалтерски систем, на кој ќе се добиваат сите информации а на истиот ќе се примаат и подигаат сите потребни документи кои се во постапка. Со тоа ќе им се овозможи на граѓаните и од најоддалечените населени места во општина Долнени кои ќе дојдат во општината за најбрзо да ги завршуваат своите работи а најмногу

KANALIZIMI

-Ndërtim shtesë i sistemit të kanalizimit me lëshimin e stacionit filtrues në v.b. Sekirce;

-Sigurimin e energjisë elektrike për lidhjen e stacioneve filtruese në përdorim në v.b. Sekirce, Debresht dhe Cërnilishtë.

-Ndërtim shtesë i sistemit të kanalizimit dhe stacionit filtrues në v.b. e Cërnilishtës;

Në rrjedhë është ndërtimi i sistemit të kanalizimit në v.b. e Desovës dhe v.b. e Ropotovës;

-Ndërtimi i sistemit të kanalizimit në v.b. Dollnen.

Ndërtimi dhe rikonstruimi i shtretërve të lumenjve dhe rregullimi parter në v.b. Cërnilishtë dhe Llazhan.

Rrjeti rrugor

Komuna e Dollnenit sipas madhësisë së territorit të saj disponon me rrjet mjaft të madh rrugor, i cili shërben për lidhjen e vendbanimeve në komunë.

-Rrjeti i përgjithshëm rrugor i rrugëve lokale përfshinë një gjatësi prej 110 kilometrave.

Përparësi duhet t'u jepet rrugëve lokale vijuese:

Dupjaçan-Desovë, asfaltim me shtresë të re;

Ropotovë- Rilevë, tamponim dhe asfaltim;

Kostince-Dollgaec-Margari, tamponim dhe asfaltim;

Bellopole - Sredorek, tamponim në fazën e parë – përparësi;

Bellopole-Vrançe, shtresë e re asfalti;

Dupjaçan-Drenovc, rikonstruimi dhe shtruaraja e shtresës së re të asfaltit.

Ndërtimi i fushave të sportit dhe të futbollit në v.b. e Cërnilishtës, Ropotovës dhe Debreshtit;

Palestër sportive në Debresht;

Rikonstruimi i rrugicave në v.b. e komunës së Dollnenit, tamponimi dhe asfaltimi;

-Një nga kushtet më të mira për të kontaktuar dhe mbarimin e shërbimeve të qytetarëve është formimi i një sektori për pranim me sistem të një sporteli, në të cilin do të merren të gjitha informatat dhe në të njëjtin do të pranohen dhe merren të gjitha dokumentet e nevojshme, të cilat janë në procedurë. Me atë do t'u mundësohet qytetarëve dhe nga vendbanimet më të largëta në komunën e Dollnenit, që në këtë komunë më shpejtë t'i kryejnë detyrat e tyre, e më shumë të

истиот ден, со тоа се намалат финансиските трошоци и времето кое треба да ја завршат работата.

Во однос на кодексот на однесување на администрацијата и љубезноста кон граѓаните за кои претставува сервис на извршување на потребите кои ги имаат истите, ќе бидат ажурни и одговорни за поставените работни задачи.

Важен приоритет за граѓаните ќе биде скратување на постапките за добивање и реализација на сите документи кои се во надлежност на Локалната самоуправа.

Најважниот приоритет за граѓаните ќе биде транспарентноста пред јавноста отчетност и законитоста во водењето на постапките пред локалните органи. Приоритет ќе има исклучиво јавниот интерес и неговата заштита, а не на директни или индиректни лични интереси, на интересите на поединци или групи поединци или интересите на поедини политички партии.

Поставеноста на локалниот превоз во целост ќе биде организирана и тоа во однос на редовноста, квалитетот на превозот, удобноста, поврзаноста на меѓу општинските линии, а за исполнување на сето тоа ќе допринесеме со изградба и реконструкција на патната инфраструктура помеѓу населените места од општината.

Угледот на администрацијата на локалната самоуправа ќе претставува пример за граѓаните на кои нема да им се наштети а ќе им се подобрат условите за секојдневниот живот во кој ќе ги остваруваат своите цели.

Претседател на совет
На општина Долнени
Муса Шаќири

njëjtën ditë, me atë që do tu zvogëlohen harxhimet
financiare si dhe humbja e kohës.

-Në lidhje me kodeksin e sjelljes së administratës dhe mirësjelljen e saj ndaj qytetarëve, për të cilat paraqet servis për realizimin e nevojave që i kanë të njëjtit, gjithmonë do të kërkohet që të jetë në nivelin e kryerjes së detyrave të punës për detyrat e dhëna.

- Prioritet i rëndësishëm për qytetarët do të jetë shkurtimi i procedurave për marrjen dhe kryerjen e të gjitha dokumenteve, të cilat janë nën kompetencën e Vetëqeverisjes Lokale.

-Prioriteti më kryesor për qytetarët do të jetë transparenca para publikut më të gjërë, dhënia e llogarisë dhe ligjshmëria e kryerjes së procedurave para organeve lokale. Prioritet kryesisht do të ketë interesi publik dhe mbrojtja e tij e jo interesat direkte ose indirekte personale, të interesave të individëve ose grupe individësh ose interesat e partive të veçanta politike.

-Vendosje e transportit lokal në tërësi do të organizohet edhe atë në drejtim të rregullshmërisë, kualitetit, transportit, komoditetit, lidhjes së linjave, e për plotësimin e gjithë kësaj do të kontribuojmë me ndërtimin dhe rikonstruimin e infrastrukturës rrugore midis vendbanimeve në komunën e Dollnenit.

-Reputacioni i administratës komunale do të jetë shembull për qytetarët, të cilëve nuk do tu bëhet dëm e njëkohësisht do tu përmirësohen kushtet e jetës së përditshme, në të cilat do ti realizojnë qëllimet e tyre.

Kryetar i Këshillit
të komunës së Dollnenit
Musa Shaqiri

Врз основа на член 50, став 1, алинеја 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02) и член 62, став 1, алинеја 4 од Статутот на општина Долнени ("Службен гласник на општина Долнени" бр. 8/05, 04/09 и 02/10. Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За работа на Македонски јазик и Обратно за 2026 година

1. Се прогласува, Заклучок за Програма за работа на Македонски јазик и Обратно за 2026 година08-1607/12 донесена од советот на општина Долнени на ден 03.12.2025година.
2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на

Në bazë të nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta zyrtare e RM-së", nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit ("Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit", nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë:

K O N K L U Z I O N

**për punën e përkthyesit nga gjuha shqipe në gjuhën
maqedonase dhe anasjelltas për vitin 2026**

1. Shpallet konkluzioni për punën e përkthyesit nga gjuha shqipe në gjuhën maqedonase dhe anasjelltas për vitin 2026me nr. 08-1607/12 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit më 03.12.2025.
2. Konkluzioni do të shpallet në Buletinin zyrtar të

општина Долнени. 09-1709/11 05.12.2025 год Градоначалник Блерим Исљами	komunës së Dollnenit. Nr. 09-1709/12 05.12.2025 Prefekt Blerim Islami
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ОБРАТНО ЗА 2026 ГОДИНА УВОДЕН ДЕЛ Врз основа на законските одредби, кои произлегуваат од амандманот V од Уставот на Република Македонија, член 90, став 1 и 2 од Законот за Локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 05/02), член 11 од Статутот на општина Долнени - донесен на ден 03.12.2025 како и врз основа на Правилникот за систематизација на работните места, Советот на општина Долнени ја донесува следната Годишна програма за работа на македонски јазик и обратно за 2026 година. Имајќи во предвид дека структурата на населението на општината Долнени има хетероген состав, составена од повеќе националности, кои зборуваат јазик различен од македонскиот јазик, меѓу кои и албанскиот, припадниците на оваа националност имаат можност да го искористуваат своето уставно и законско право да комуницираат со органите на општинската и државната администрација на својот мајчин јазик. Донесената одлука од страна на Советот на општина Долнени за превод на општинската документација е донесена согласно законски одредби и статистичките податоци за бројот на населението и нивното изјаснување по национална припадност. Општина Долнени вкупно има 13. 805 жители од кои 26.37 % се изјаснети како албанци, кои го зборуваат својот мајчин албански јазик а со тоа се создадени услови за спроведување на споменатите законски одредби. Законска основа: Устав на РМ, закон за Локална самоуправа, Статутот на општина Долнени и правилникот за систематизација на работните места на општина Долнени Работни задачи: Со цел за поуспешно реализирање на работните обврски преведувачот ги има следните цели на работното место: Спроведување на работи и работни задачи како поддршка на функции од делокругот на Одделението а кои се однесуваат на преводи од македонски на албански јазик и обратно. Превод на сите акти на Советот на општина Долнени и на градоначалникот на општина Долнени. По потреба и вршење на симултани преводи за потребите на органите на општината, Советот на општина Долнени и на градоначалникот. Врз основа на работните цели преведувачот се задолжува да врши превод на комплетната документација од албански на македонски јазик и	PROGRAM VJETOR PËRKTHYESIT NGA GJUHA SHQIPE NË GJUHËN MAQEDONASE DHE ANASJELLTAS PËR VITIN 2026 PJESA HYRËSE Në bazë të dispozitave ligjore, të cilat rrjedhin nga amendamenti me nr. V i Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, nenit 90, paragrafi 1 dhe 2 i Ligjit për Vetëqeverisje Lokale („Gazeta zyrtare e RM-së„ nr. 05/02), nenit 11 nga Statuti i komunës së Dollnenit i sjellur më 03.12.2025 si dhe në bazë të Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës, Këshilli i komunës së Dollnenit e sjell Programin Vjetor vijues për punën e përkthyesit nga gjuha shqipe në gjuhën maqedonase dhe anasjelltas për vitin 2026. Duke pasur parasysh se struktura e popullatës së komunës së Dollnenit ka përbërje heterogjene, e përbërë nga më shumë nacionalitete, të cilët flasin gjuhë të ndryshme nga gjuha maqedonase, ndër të cilave edhe gjuhën shqipe, përfaqësuesit e këtij nacionaliteti kanë mundësi që ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese dhe ligjore që të komunikojnë me organet e administratës shtetërore dhe komunale në gjuhën e tyre amtare. Vendimi i sjellur nga ana e komunës së Dollnenit për përkthimin e dokumentacionit komunal është i sjellur në përputhje me dispozitat ligjore dhe të dhënave statistikore për numrin e banorëve dhe deklarin e tyre në bazë nacionale. Komuna e Dollnenit gjithsej ka 13. 805 banorë nga të cilat 26.37 % janë të deklaruar si shqiptarë, të cilët e flasin gjuhën e tyre amtare dhe me atë janë të krijuara kushtet për zbatimin e dispozitave të përmendura ligjore. Baza ligjore: Kushtetuta e RM-së, Ligji për Vetëqeverisje Lokale, Statutit i komunës së Dollnenit dhe Rregullorja për sistematizimin e vendeve të punës në komunën e Dollnenit. Detyrat e punës: Me qëllim të realizimit sa më të suksesshëm të obligimeve për punë përkthyesi në vendin e punës së tij i ka këto qëllime: Zbatimi i detyrave të punës si dhe përkrahje në funksionet nga fushëveprimi i departamentit, e të cilat kanë të bëjnë me përkthime nga gjuha shqipe në gjuhën maqedonase dhe anasjelltas. Përkthim i të gjitha akteve të Këshillit të komunës së Dollnenit dhe të prefektit të komunës së Dollnenit. Sipas nevojës realizimin e përkthimeve simultane për nevojat e organeve të komunës, Këshillit të komunës së Dollnenit dhe të prefektit. Në bazë të qëllimeve për punë përkthyesi detyrohet

обратно за потребите од делокругот на одделението за нормативно- правни работи, општи работи и павни дејности, одделението за образование, социјална, детска и здравствена заштита, одделението за финансиски прашања, одделението за даноци, такси надоместоци и за други приходи на општината, одделението за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и природата, одделението за локален економски развој, одделението за инспекциски надзор, одделението за управување со човечките ресурси и други органи и тела и самата администрација на општина Долнени.

ГЛАВНИ РАБОТНИ ДОЛЖНОСТИ:

Вршење на превод на целокупната документација од албански на македонски јазик и обратно;

Вршење на симултан превод на седниците на советот на општина Долнени, комисиите и работните тела, кои произлегуваат во Советот на општината

Вршење на превод на албански јазик на службениот гласник на општина Долнени;

Вршење на преводи при писмена кореспонденција со органите на централната власт и другите општини во Република Македонија;

Вршење на симултан превод за потребите на општинското раководство и општинската администрација во кореспонденцијата со органите на централната власт и другите општини во Република Македонија, како и странските претставништва, амбасади и држави;

Врши симултан превод на пленарните седници на Советот на општина Долнени,

Вршење на преводи на актите (одлуки, заклучоци, пофалби....) донесени од страна на Советот на општината;

Прави лектура на извршениот превод и документација од општинската администрација и службениот гласник на општина Долнени;

Услови заработка

Општина Долнени располага со соодветни законски услови и простор за целосно законско спроведување на работните задачи за преведувач, и истата покрај основниот превод располага и со техничка опременост за спроведување на симултан превод - кабина за преводи на сите нивоа на превод (седници на советот, разни пријателски средби, делегации и др.)

тë bëj përkthimin e tërë të dokumentacionit nga gjuha shqipe në gjuhën maqedonase dhe anasjelltas për nevojat e fushëveprimit të departamentit për çështje normative-juridike, çështje të përgjithshme dhe veprimtari juridike, departamentit për arsim, mbrojtjes sociale dhe shëndetësore për fëmijë, departamentit për çështje financiare, departamentit për tatime, taksa dhe kompensime dhe për të ardhura tjera të komunës, departamentit për urbanizëm, çështje komunale, mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe natyrës, departamentit për zhvillim lokal, departamentit për mbikëqyrje inspektive, departamentit për administrimin me burime njerëzore dhe organeve dhe trupeve tjera si dhe vetë administratës së komunës së Dollnenit.

DETYRIME KRYESORE PËR PUNË:

Kryerja e përkthimit të dokumentacionit të tërësishëm nga gjuha shqipe në gjuhën maqedonase dhe anasjelltas;

Kryerja e përkthimit të simuluar të seancave të Këshillit të komunës së Dollnenit, komisioneve dhe trupave punuese, të cilët rrjedhin nga Këshilli i komunës;

Realizimi i përkthimit të Buletinit zyrtar të komunës së Dollnenit;

Realizimi i përkthimeve gjatë korrespondencës me shkrim me organet e pushtetit qendror dhe komunave tjera në Republikën e Maqedonisë si dhe përfaqësive të huaja, ambasadave dhe shteteve;

Realizon përkthim simultan të seancave plenare të komunës së Dollnenit.

Realizimi i përkthimit të akteve (vendime, konkluzione, lëvdata....) të sjellura nga ana e Këshillit të komunës;

Bën lektorimin e përkthimit të kryer dhe dokumentacionit e përkthyer të administratës komunale dhe Buletinit zyrtar të komunës së Dollnenit;

Kushte për punë

Komuna e Dollnenit ka në posedimin kushte dhe hapësirë të përshtatshme për realizimin e tërësishëm ligjor të detyrave për punë të përkthyesit dhe e njëjta krahas përkthimit elementar posedon edhe pajisje teknike për realizimin e përkthimit simultan-kabinë për përkthime në të gjitha nivelet për përkthim (seanca të Këshillit, takime të ndryshme miqësore, delegacione etj.)

Kryetar i Këshillit
të komunës së Dollnenit
Musa Shaqiri

Врз основа на член 50, став 1, алинеја 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02) и член 62, став 1, алинеја 4 од Статутот на општина Долнени (“Службен гласник на општина Долнени” бр. 8/05, 04/09 и 02/10. Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За Одржување на јавна чистота на територијата на општина Долнени за 2026 година

1. Се прогласува, Заклучок за Програма за Одржување на јавна чистота на територијата на општина Долнени за 2026 година 08-1607/13 донесена од советот на општина Долнени на ден 03.12.2025година.
2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

09-1709/12
05.12.2025 год

Градоначалник
Блерим Исџами

Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота (“Сл. весник на РМ” бр. 111/2008), член 41 од Законот за управување со отпад (“Сл. весник на РМ” бр. 68/2004, 71/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/2010, 51/2011, 123/2012 и 147/2013), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл. весник на РМ” бр. 5/2002) и член 28 став 1 точка 15 од Статутот на општина Долнени (“Сл. гласник на општина Долнени” бр. 10/19), Советот на општина Долнени на седницата одржана на ден 03.12.2026година, ја донесе

Нë базë тë nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë:

KONKLUZION

për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në territorin e komunës së Dollnenit për vitin 2026

1. Shpallet konkluzioni për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në territorin e komunës së Dollnenit për vitin 2026 me nr. 08-1607/13 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit më 03.12.2025.
2. Konkluzioni do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit.

Nr. 09-1709/12
05.12.2025

Prefekt
Blerim Islami

Në bazë të nenit 12 nga Ligji për Pastërti Publike (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 111/2008), nenit 41 nga Ligji për Menaxhimin me Mbeturina (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 68/2004, 71/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/2010, 51/2011, 123/2012 dhe 147/2013) nenit 36, paragrafi 1, pika 15 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 5/2002) dhe nenit 28, paragrafi 1, pika 15 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 10/19), Këshilli i komunës së Dollnenit në sancën e

следната:

**ПРОГРАМА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА
ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА
ДОЛНЕНИ ЗА 2026 година
СТРАТЕШКА ЦЕЛ**

Програмата за одржување на јавната чистота е насочена кон одржување на јавните површини и на отворените простори на јавните објекти, поради обезбедување на покривителен живот за граѓаните и почиста животна средина во општина Долнени.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Целта на програмата е да се обезбеди редовно чистење (метење и миење) на јавните површини и отворени простори на јавните објекти, како и чистење на снегот и мразот во зимски услови. Со оваа програма,

- Се утврдува територијата, распоредот и фреквенцијата за одржување на јавните површини и отворените простори пред јавните објекти.
- Се утврдуваат основните начела на решавање на работите за одржување на јавната чистота.
- Се утврдува надзор во спроведувањето на програмата и
- Се утврдува начинот на финансирање.

ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА

Одржувањето на јавната чистота на територијата на општина Долнени ги опфаќа јавните површини (улицы, тротоари, пристапни патишта, плоштади и уредени отворени простори, паркинг простори, видиковци, такси станици, гробишта, јавни санитарни јазли, пазари и сл.).

Во согласност со програмата ќе се извршуваат следните активности:

Рачно метење на јавните површини.

Чистење на улиците од наноси на земја.

Мијење на улиците со цистерни.

Собирање на отпадот од јавните површини и транспортирање на депонии.

Чистење на снегот и мразот од јавните површини.

Чистење на речни корита и канали

Поставување на канти и контејнери пред јавните објекти.

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

Програмата за одржување на јавната чистота ќе се реализира од страна на “ЈКП Долнени” – Долнени во соработка со општина Долнени. Утврдувањето на јавните површини е направено врз основа на: густината на населеност, фреквенција на движење, социјалните, културните и воспитно

мбajтур мѐ 03.12.2025 e solli кѐтѐ:

**PROGRAM PËR MBAJTJEN E PASTËRTISË
PUBLIKE NË TERRITORIN E KOMUNËS SË
DOLLNENIT PËR VITIN 2026
QËLLIMI STRATEGJIK**

Programi për mbajtjen e pastërtisë publike është i drejtuar drejt mbajtjes së sipërfaqeve publike dhe hapësirave të hapura të objekteve publike për shkak të sigurimit më kualitativ të jetës për qytetarët dhe mjedisit jetësor më të pastër në komunën e Dollnenit.

QËLLIMET E PROGRAMIT

-Qëllimi i programit është që të sigurohet pastrim i rregullt (fshirje dhe larje) i sipërfaqeve publike dhe hapësirave të hapura të objekteve publike si dhe pastrimin e akullit dhe borës në kushte dimërore. Gjithashtu me këtë program:

- Caktohet territori, orari dhe frekuentimi për mirëmbajtjen e sipërfaqeve publike dhe hapësirave të hapura para objektevepublike.
- Caktohen parimet themelore në zgjidhjen e çështjeve për mirëmbajtjen e pastërtisëpublike.

OBJEKT I PROGARMIT

-Mirëmbajtja e pastërtisë publike në territorin e komunës së Dollnenit i përfshinë sipërfaqet publike (rrugicat, trotualet, rrugët e kapshme, sheshet dhe hapësirat e hapura e të rregulluara, hapësirat për parking, indikatorët, taksi stacionet, varrezat, nyjet sanitare publike, tregjet etj.).

-Në pajtim me programmin do të bëhen aktivitetetvijuese:

- Fshirja me dorë e sipërfaqevepublike;
- Pastrimi i rrugicave nga dheu isjellur;
- Grumbullimin e mbeturinave nga sipërfaqet publike dhe transportimin e tij në deponija;
- Pastrimin e borës dhe akullit nga sipërfaqet publikedhe
- Vendosjen e kontejnerave dhe shportave para objektevepublike.

REALIZIMI I PROGRAMIT

- Programi për mirëmbajtjen e pastërtisë publike do të realizohet nga ana e NPK “Dollneni”- DollnennëbashkëpunimmekomunëneDollnenit:Përcakti mii

sipërfaqeve publike është bërë në bazë të: dendësisë së popullimit, frekuentimit të lëvizjeve, objekteve sociale, kulturore dhe atyre arsimore.

образовните објекти.

ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Чистењето на јавните површини кои ќе се одржуваат ќе се врши по категории:

Прва категорија: Чистење на јавни површини во поголемите населени места во општината: метење, собирање и исфрлање на смет еднаш во неделата.

Р. Бр.	Јавни површини	Површина – м2
1.	Улици и тротоари во населените места: Дебреште, Лажани, Житоше, Ропотово, Пешталево, Секирци, Костинци, Црнилиште, Браилово, Десово, Сенокос, Заполжани, и Долнени	400.000

Втора категорија: Чистење на јавни површини во останатите населени места во општината: метење, собирање и исфрлање на смет еднаш месечно.

р.бр.	Јавни површини	Површина – м2
1.	Улици и тротоари во останатите населените места во општина Долнени	400.000

Врз основа на нормативите за метење на Јавните комунални претпријатија, потребниот број на работници утврдени врз основа на површините, прикажан е во следната табела.

р.бр.	Динамика на интервенциите	Норма за еден работник за една недела во (м2)	Површина на улици во м2	Потребен број на работници
1.	Рачно метење (еднаш неделно)	4.000	200.000	5
2.	Рачно метење (еднаш месечно)	6.000	300.000	5
3.	Вкупно:	10.000	500.000	10

Пресметка за чинење на работната рака,

ДИНАМИКА Е REALIZIMIT ТЌ PROGRAMIT

Pastrimi i objekteve publike q  do t  mir mbahen do t  kryhet sipas kategorive: 1.Kategoria e par : Pastrimi i sip rfaqeve publike n  vendbanime m  t  m dha n  komun : fshirja, grumbullimi dhe largimi i papast rtive nj her  n  jav .

Nr. r.	Sip�rfaqe publike	Sip�rfaqe n� m2
1.	Rrugica dhe trotuare n� vendbanimet. Debresht, Llazhan, Zhitoshe, Ropotov�, Peshtalev�, Sekirci, Kostinc, C�rnilisht�, Braillov�, Senokos dhe Dollnen.	400.000

Kategoria e dyt : Pastrimi i sip rfaqeve publike n  vendbanimet tjera t  mbetura n  komun : fshirja, grumbullimi dhe largimi i papast rtive nj her  n  muaj.

Nr. r.	Sip�rfaqe publike	Sip�rfaqe n� m2
1.	Rrugica dhe trotuare n� vendbanimet e komun�s s� Dollnenit	400.000

N  baz  t  normativit p r fshirjen e nd rrmarjeve komunale publike numri i nevojsh m i pun tor ve  sht  i paraqitur n  baz  t  sip rfaqeve edhe at  n  tabel n vijuese.

Nr. r.	Dinamika e intervenimeve	Norma p�r nj� pun�tor gjat� nj� jav�	Sip�rfaqja e rrugicave n� (m2)	Num�r i nevojsh�m i pun�tor�ve
1.	Pastrim me dor� (nj�her� n� jav�)	4.000	200.000	5
2.	Pastrim me dor� (nj�her� n� muaj)	6.000	300.000	5
3.	Gjithsej:	10.000	500.000	10

Fatura e koston p r pun n e kryer, pajisjen e

потребниот алат и опрема за извршување на работата (метење, собирање и исфрлање на смет)				
Бруто плата за 10 работници:				
10 работници x 15.000,00 денари бруто плата x 12 месеци = 1.800.000,00 денари				
Потребен алат за работа и ХТЗ опрема				
р. бр.	Материјал	Количина	Цена	Вкупно
1	Метли	10	70,00	700,00
2	Лопати	10	200,00	2.000,00
3	Копачи	10	600,00	6.000,00
4.	Грибла	10	300,00	3.000,00
5	Лопати за снег	10	600,00	6.000,00
6	Колички	10	1.500,00	15.000,00
7	ХТЗ опрема, одела и чевли, нараквици	10	6.000,00	60.000,00
8	Вкупно:			92.700,00

Исфрлање на собраниот комунален отпад со трактор на депонија:

250 тури x 500,00 денари = 125.000,00 денари

ВКУПНО ТРОШОЦИ:

Работна рака _____ 1.800.000,00

Алат и ХТЗ опрема _____ 92.700,00

Исфрлање на отпад _____ 125.000,00

Вкупно: 2.017.700,00 денари

ОДРЖУВАЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО

Одржувањето на парковите и зеленилото во населените места во општина Долнени ќе се врши на селедниот начин:

Косење, полевање, гриблање и изнесување на тревата.

Кастрење на гранки, кроење на жива ограда и исфрлање на отпадот.

Засадување на цвеќина и друг вид на саден материјал

Овие операции ќе се извршуваат еднаш во неделата од април до ноември.

р.б	ПАРКОВИ
р.	
1.	Паркови и зеленило во оние населени места ка што постојат

Одредување на потребен број на работници

nevojshme dhe përgatitjet për realizimin e punës (fshirje, grumbullimi dhe largimi i mbeturinave)				
Bruto pagesa për 10 punëtorë:				
10 punëtorë x 15.000.00 denarë bruto rrogë x 12 muaj+ 1.800.000,00 denarë				
Pajisjet e nevojshme për punë dhe HTM.				
Nr. r.	Materiali	Sasi a	Çmimi	Gjithsej
1.	Fshisa	10	70,00	700,00
2.	Lopata	10	200,00	2.000,00
3.	Gërmues	10	600,00	6.000,00
4.	Gribla	10	300,00	3.000,00
5.	Lopata për borë	10	600,00	6.000,00
6.	kolica	10	1.500,00	15.000,00
7.	PHTM, veshje, këpucë dhe doreza	10	6.000,00	60.000,00
8.	Gjithsej:			92.700,00
Largimi me traktor i mbeturinave komunale të grumbulluara në deponi: 250 turne x 500.00 denarë = 125.000.00 denarë				
GJITHSEJ HARXHIME				
Punaedorës 1.800.000.00				
PajisjedhePHTM 92.700.00				
Largimiimbeturinave 125.000.00				
Gjithsej. 2.017.700,00				
MIRËMBAJTJA E PAQEVE DHE GJELBËRIMIT				
Mirëmbajtja e parqeve dhe gjelbërimit nëpër vendbanimet e komunës së Dollnenit do të bëhet në mënyrën vijuese:				
-Kositje, ujitje pastrim dhe largim i barit;				
-Shkurtimi i degëve, krasitja e kopshtit të gjallë dhe largimi i mbeturinave				
-Mbjellja e luleve dhe materialit tjetër për mbjellje.				
-Këto aktivitete do të bëhen njëherë në javë nga muaji prill deri në nëntor				
Nr. r.	PARQE	Sipërfaqe në m²		
1.	Parqe dhe gjelbërime në ata vendbanime ku ekzistojnë	10.000		
Përcaktimi i numrit të caktuar të punëtorëve				

р.бр.	Динамика на интервенциите	Норма за работник за една недела во	Површини во м2	Потребен број на работници
1.	Одржување на паркови и	5.000	10.000	2

Пресметка за чинење на работната рака, потребниот алат и опрема за извршување на работата (одржување на паркови и зеленило)

Бруто плата за 2 работници:

2 работници x 15.000,00 денари бруто плата x 12 месеци = **360.000,00 денари**

Потребен алат за работа и ХТЗ опрема

р.бр.	Материјал	Количина	Цена	Вкупно
1.	Метли	2	70,00	140,00
2.	Лопати	2	200,00	400,00
3.	Коси	2	600,00	1.200,00
4.	Пили	2	1.000,00	2.000,00
5.	Грибла	2	300,00	600,00
6.	Колички	2	1.500,00	3.000,00
7.	Саден материјал		паушално	20.000,00
8.	ХТЗ опрема, одела и чевли,	2	6.000,00	12.000,00
9.	Вкупно:			39.340,00

Исфрлање на собраниот комунален отпад со трактор на депонија:

100 тури x 500,00 денари = **50.000,00 денари**

ВКУПНО ТРОШОЦИ:

Работна рака ————— 360.000,00

Алат и ХТЗ опрема ————— 39.340,00

Исфрлање на отпад ————— 50.000,00

Вкупно: 449.340 денари

МИЕЊЕ НА ЈАВНИ ПОВРШНИ

Миењето на улиците се извршува во периодот од април до октомври, од страна на ЈКП Долнени – Долнени со против пожарно возило. Вкупно потребни

Nr. rendo	Dinamika e intervenimeve	Norma për punëtorë	Sipërfaqe në m ²	Numri i nevojshëm i punëtorëve
1.	Mirëmbajtja e parqeve dhe gjelbërimit njëherë në javë	5.000	10.000	

Llogaritja për koston e punës së dorës, pajisjes së nevojshme dhe përgatitjes për kryerjen e punës (mirëmbajtja e parqeve dhe gjelbërimit)

Rroga bruto për 2 punëtorë:

2 punëtorë x 15.000.00 denarë bruto rrogë x 12 muaj=360.00.00 denarë.

Pajisja e nevojshme për punë dhe PHTM:

Nr. r.	Materiali	Sasia	Çmimi	Gjithsej
1.	Fshisa	2	70,00	140,00
2.	Lopata	2	200,00	400,00
3.	Kosa	2	600,00	1.200,00
4.	Sharra	2	1.000,00	2.000,00
5.	Griblla	2	300,00	600,00
6.	Kolica	2	1.500,00	3.000,00
7.	Material për mbjellje		Paushall	20.000,00
8.	PHTM, veshje dhe doreza	2	6.000,00	12.000,00
9.	Gjithsej:			39.340,00

Largimi i mbeturinave të grumbulluara komunale me traktor deri në deponi:

100 turne x 500.00 denarë = 50.000.00 denarë

GJITHSEJ HARCHIME

Punaedorës 360.000.00

PajisjedhePHTM 39.340.00

Largimiimbeturinave 50.000.00

Gjithsej: 449.340 denarë

LARJA E SIPËRFAQEVE PUBLIKE

Larja e rrugicave kryhet gjatë periudhës së muajit prill deri në muajin tetor nga ana e JKP “Dollneni” – Dollnen me automjet zjarrfikësi.

финансиски средства 100.000,00 денари

ЧИСТЕЊЕ НА ВЛЕЗОВИТЕ И ИЗЛЕЗИТЕ ОД НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Од страна на ЈКП Долнени ќе се врши чистење на влезовите и излезите од населените места во општина Долнени од различен отпаден материјал.

ЧИСТЕЊЕ НА СНЕГ И МРАЗ ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ

Во зимскиот период доколку паѓа снег, изведувачот е должен рачно да го чисти снегот и мразот од улиците и тротоарите, односно од пристапните улици до објектите од јавните институции.

ЧИСТЕЊЕ НА РЕЧНИ КОРИТА И КАНАЛИ

Поплавите на територијата на општина Долнени се честа појава, опасност постои од излевање на Црнилишка реката во подрачјето на селата Црнилиште, Костинци, Секирци, реката Саждевица во подрачјето на н.м. Лажани и каналот Блато во подрачјето на населените места Дебреште, Ропотово и Лажани. Последното излевање во 1983 на водите на каналот Блато и тоа во атарот на населеното место Ропотово, избивањето на подземни води во 1986 во непосредна близина на н.м.Дебреште, излевање на водите од река Саждеица во 2003 во н.м.Лажани.

За заштита од поплави на Општината се превземат мерки од надлежните субјекти заради заштита од истите, како на пример ДЗС, која располага со одделение за заштита и спасување од поплави.

Превентивни и оперативни мерки за заштита од поплави опфаќа голем број на активности и тоа:

Редовно и навремено чистење на речните корита и канали

Изградба на заштитни појаси - насипи на местат каде е евидентирано прелевањето

Континуирано одржување на каналите

Редовно одржување на водостопанските објекти (шахти, вентили, пумпи и сл)

Општината во случај на вакви опасности заради превентивно делувње потребно е да го запознае населението со овие опасности, заради ангажирање на истото во справувањето со оваа мерка.

ВОНРЕДНО ОДРЖУВАЊЕ

ЈКП – Долнени е должно да постапува и по издадени решенија од страна на општинскиот комунален инспектор и овластениот инспектор за животна средина за чистење на мини депонии и јави

Gjithsej mjete të nevojshme financiare 100.000.00 denarë.

PASTRIMI I HYRJEVE DHE DALJEVE NGA VENDBANIMET

Nga ana e NPK “Dollneni” – Dollnen do të bëhet pastrami në hyrjet dhe daljet e vendbanimve në komunën e Dollnenit nga materialet e ndryshme të mbeturinave.

PASTRIMI I BORËS DHE AKULLIT NË KUSHTE DIMËRORE

Në periudhën dimërore nëse bie bore, kontraktuesi është i detyruar me dorë t’a bëje pastrimin e borës dhe akullit nga trotualet, respektivisht rrugicat afër objekteve të institucioneve publike.

PASTRIMI I SHTRËTËRVE TË LUMENJVEDHE KANALEVE

-Vërshimet në territorin e komunës së Dollnenit janë dukuri e shpeshtë, ekzistonë reziku i daljes së lumit Cërniliška nga shtrati në territorin e fshatrave Cërnilištë, Kostince, Sekirce, lumi Sazhdejca në territorin e v.b. Llazhan dhe kanali Bllato në territorin e v.b. Debresht, Ropotovë, dhe Llazhan. Dalja e fundit e ujërave ishte në vitin 1983 në kanalin Bllato, shpërthimi i ujërave nëntokësorë në vitin 1986 në afërsi të v.b. Debresht, derdhja e ujërave nga lumi Sazhdejca në vitin 2003 në v.b. Llazhan. Për mbrojtje nga vërshimet në komunë ndërmerren masa nga subjektet kompetente për shkak të mbrojtës nga të njëjtat si psh. ESHSH, i cili posedon departament për mbrojtje dhe shpëtim nga vërshimet. Masa preventive dhe operative për mbrojtje nga vërshimet përfshijnë numër të madh të aktivitetëve edhe atë:

-Pastrimin e përhershëm dhe në kohë të shtretërve të lumenjve dhe kanaleve.

-Ndërtimi i rripave mbrojtëse të argjinaturës në vende ku është evidentuar derdhja e ujit.

-Mirëmbajtje në kontinuitet e kanaleve;

Mirëmbajtja e rregullt e objekteve ekonomike të ujit (pusinetave, valvulave, pompave etj.)

-Komuna në raste të rreziqeve të këtiilla për shkak të veprimt preventiv duhet t’a njoftojë popullsinë me këto reziqe, për shkak të angazhimit të së njëjtës me tejkalimin e kësaj mase.

MIRËMBAJTJE E JASHTËZAKONSHME

NPK “Dollneni” – Dollnen është e detyruar të veprojë edhe në bazë të vendimeve të dhëna nga ana e inspektorit komunal dhe inspektorit të autorizuar për

површини кои се надвор од програмата, а кои се загадени и на кои е констатирано присуство на отпад од непознато потекло. ЈКП – Долнени ќе врши чистење на просторот веднаш по одржување на јавни манифестации кои ги организира општина Долнени.

ПОСТАВУВАЊЕ НА КАНТИ И КОНТЕЊЕРИ ПРЕД ЈАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Од страна на ЈКП – Долнени ќе бидат поставени канти и контејнери пред јавните објекти за собирање на сметот и тоа пред основните и подрачните училишта, здравствените амбуланти и други институции од јавен карактер.

БУЏЕТ И ФИНАНСИСРАЊЕ

За реализација на Програмата за одржување на јавната чистота на територијата на општина Долнени потребни се вкупно следните финансиски средства:

1. Чистење на јавни површини 2.017.700,00 денари
2. Одржување на паркови и зеленило 449.340,00 денари
3. Миење на јавни површини 100.000,00 денари

Вкупно: 2.567.040,00 денари

ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

Програмата за одржување на јавната чистота на територијата на општина Долнени согласно Законот за јавна чистота и Законот за управување со отпад се фокусира на одржувањето на јавната чистота во населените места во општина Долнени. Програмата е подготвена во соработка со ЈКП – Долнени, бидејќи ЈКП – Долнени ќе ја спроведува во соработка со општина Долнени.

Со спроведувањето на оваа програма ќе се подобри квалитетот на одржување на јавната чистота и ќе се обезбедат поквалитетни услови за живот и почиста животна средина.

Реализацијата на програмата зависи од динамиката на обезбедување на финансиски средства. Финансиските средства ќе бидат обезбедени преку надоместок за одржување на јавна чистота од месното население и од други извори.

Претседател на совет
На општина Долнени
Муса Шаќири

Врз основа на член 50, став 1, алинеја 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02) и

мједисин jetësor për pastrimin e minideponive dhe sipërfaqeve publike, të cilat janë jashtë programit dhe të cilat janë të ndotur dhe në të cilat është konstatuar prania e mbeturinave me prejardhje tëpanjohur. NPK Dollneni do të bëje pasrimin e hapësirës menjëherë pas mbajtjes së manifestimeve publike, të cilët i organizon komuna e Dollnenit.

VENDOSJA E SHPORTEVE DHE KONTEJNERAVE PARA INSTITUCIONEVE PUBLIKE

Nga ana e NPK “Dollneni” – Dollnen do të vendosen koshra dhe konteјnerë para objekteve publike për grumbullimin e mbeturinave edhe atë para shkollave fillore dhe rajonale, ambulancave publike dhe institucioneve tjera me karakter publik.

BUXHETI DHE FINANCIMI

Për realizimin e programit për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në territorin e komunës së Dollnenit janë të nevojshme gjithsej këto mjete financiare:

1. Pastrami isipërfaqevepublike 2.017.700.00 denarë
2. Mirëmbajtja e parqevedhegjelbërimeve 449.340.00 denarë
3. Larja esiprfaqevepublike 100.000.00 denarë

Gjithsej: 2.567.040,00 den.

DINAMIKA PËR REALIZIMIN EPROGRAMIT

Program për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në territorin e komunës së Dollnenit në pajtim me Ligjin për Mirëmbajtje Publike dhe Ligjin për Menaxhimin me Mbeturina fokusohet në mirëmbajtjen e pastërtisë publike në territorin e komunës së Dollnenit. Programi është i përgatitur në bashkëpunim me NPK “Dollneni” – Dollnen pasi e njëјта duhet do t’a realizojë në bashkëpunim me komunën e Dollnenit.

Me zbatimin e këtij programi do të përmirësohet kualiteti i mirëmbajtjes së pastërtisë publike dhe do të sigurohen kushte më kualitative për jetë dhe mjedis më të pastër për të jetuar.

Realizimi i programit do të varet nga dinamika e sugrimit të jetëve financiare. Mjetet financiare do të sigurohen nëpërmjet kompensimit për mirëmbajtjen e pastërtisë publike nga popullsia vendore dhe burimeve tjera.

Kryetar i Këshillit
të komunës së Dollnenit
Musa Shaqiri

Në bazë të nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”,

член 62, став 1, алинеја 4 од Статутот на општина Долнени (“Службен гласник на општина Долнени“ бр. 8/05, 04/09 и 02/10. Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За Програма за работа на општинскиот комунален инспектор за 2026 година

1. Се прогласува, Заклучок за Програма за работа на општинскиот комунален инспектор за 2026 година 08-1607/7 донесена од советот на општина Долнени на ден 03.12.2025 година.
2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

Бр.09-1709/6

Градоначалник

05.12.2025 год

Блерим Исџами

Врз основа на член 15 став 3 од Законот за инспекциски надзор (Сл. Весник на РМ бр. 50/2010) а согласно член 36 став 1 алинеја 6 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.05/02) и член 28 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Долнени, („Сл.гласник на општина Долнени“ бр.10/19), по предлог на Градоначалникот, Советот на општина Долнени на седницата одржана на ден 05.12.2025 година донесе:

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ОПШТИНСКИОТ КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОР ЗА 2026 ГОДИНА

Вовед – Законска рамка

Општинскиот Комунален инспектор врши надзор во согласност со законските прописи и другите правни акти со кои се регулирани прашањата од сферата на комуналните дејности на општинско ниво, како што се:

-Законот за комунални дејности (Сл. Весник на РМ бр. 95/2012)

-Одлука за Комунален ред и мерки за спроведување

-Закон за јавна чистота

-Одлука за Одршување на јавната чистота

-Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води

-Закон за гробишта и погребални услуги

-Закон за управување со отпадот

-Закон за инспекциски надзор

-Закон за Општа управна постапка

Закон за прекршоци

-Закон за постапување по претставки и предлози

-Закон за локална самоуправа

-Закон за административни службеници

1. ЦЕЛИ И НАЧЕЛА ЗА РАБОТА НА ОПШТИНСКИОТ КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОР

Општинскиот комунален инспектор врши инспекциски надзор над законитоста на вршењето на работите од областа на комуналните дејности, кои се

nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë:

KONKLUZION

për Program për punën e inspektorit komunal për vitin 2026

1. Shpallet konkluzioni për Program për punën e inspektorit komunal për vitin 2026 me nr. 08-1607/7 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit më 03.12.2025.
2. Konkluzioni do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit.

Nr. 09-1709/6

Prefekt

05.12.2025

Blerim Islami

Në bazë të nenit 15, paragrafi 3 nga Ligji për Mbikëqyrje Inspektive (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 50/2010) dhe në pajtim me nenin 36, paragrafit 1, alinesë 6 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/02) dhe nenit 28, paragrafit 1, alinesë 3 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 10/19), me propozim të prefektit të komunës, Këshillit të komunës së Dollnenit në seancën e mbajtur më 05.12.2025 e solli këtë:

PROGRAM VJETOR PËR PUNË TË INSPEKTORIT KOMUNAL PËR VITIN 2026

Hyrje – Korniza ligjore

Inspektori komunal bën mbikëqyrje në përputhje me rregullat dhe aktet tjera ligjore, me të cilat janë të rregulluar çështjet nga sfera e veprimtarive komunale në nivel komunal siç janë:

Ligji për veprimtari komunale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr.95/12).

Vendim për rend komunal dhe masa për zbatim

Ligji për pastrim publik

Vendim për mirëmbajtjen e pastrimit publik

Ligji për furnizimin me ujë për pije dhe largimin e ujrave të zeza urbane

Ligji për varrezat dhe shërbimet mortore

Ligji për mbikëqyrje inspektive Ligji për procedurë të përgjithshme administrative

Ligji për kundërvajtje

Ligji për të vepruar në bazë të kundërshtimeve dhe propozimeve

Ligji për Vetëqeverisje Lokale Ligji për nëpunës administrativ

1. QËLLIMET DHE PARIMET PËR PUNË TË INSPEKTRIT KOMUNAL

Inspektori komunal bën mbikëqyrje inspektive mbi ligjshmërinë e kryerjes së punës në sferën veprimtarive komunale, të cilat janë nën kompetencën e komunës së

во надлежност на општина Долнени, согласно позитивните законски прописи и општи акти во Република Северна Македонија.

Општинскиот комунален инспектор, инспекцискиот надзор го врши со цел да се заштити јавниот интерес и интересот на правните и физичките лица кога тоа е во согласност со јавниот интерес. Во вршењето на инспекцискиот надзор, инспекторот обезбедува еднаква, законита, непристрасна и објективна примана на законите и другите прописи.

Обезбедува, навремено, економично и ефикасно остварување на правата и интересите на граѓаните и другите учесници во управната постапка во решавањето на управните работи. Постапува во пропишаните рокови во првостепената и второстепената постапка, како и во роковите определени од судските органи.

Општинскиот комунален инспектор е самостоен во вршењето на инспекцискиот надзор и одлучувањето за дејствијата кои треба да се превземат при вршењето на надзорот, како и за мерките кои ќе бидат изречени по извршениот надзор.

При вршење на инспекциски надзор, доколку постојат недостатоци, инспекторот ги превзема само оние инспекциски мерки согласно со закон, кои се неопходни за отстранување на утврдените недостатоци при извршениот надзор, при што се внимава да не се попречува функционирањето на супјектот кој е предмет на надзор.

Навремено вклучување на заинтересираните страни во постапката, поради заштита на нивните права и интереси. Обезбедување на докази по службена должност за водење на управната постапка.

При определување на инспекциските мерки и рокот за отстранување на утврдените недостатоци, инспекторот се води од тежината на недостатокот, штетните последици предизвикани кон јавниот интерес или интересот на трети лица, како и времето кое е потребно субјектот на надзор да ги отсрани утврдените недостатоци.

При вршење на инспекцискиот надзор, општинскиот комунален инспектор првенствено врши превентивна функција, а изрекува мерки и санкции тогаш кога со превентивната функција не може да се постигне целта на надзорот.

2. АКТИВНОСТИ СО УТВРДЕНА ДИНАМИКА

Општинскиот комунален инспектор за да ги реализира поставените цели на програмата должен е:

1. Да врши редовен инспекциски надзор и тоа на:

Правните лица кои користат јавна површина пред

Dollnenit në pajtim me rregullat pozitive ligjore të Republikës së Maqedonisë.

Inspektori komunal mbikëqyrjen komunale e kryen me qëllim të mbrojtjes së interesit publik dhe interesit të personave juridikë dhe fizikë e tërë kur kjo është në përputhje me interesin publik. Në kryerjen e mbikëqyrjes infektive inspektori siguron mbrojtje e barabartë, ligjore, të paanshme dhe objektive që përputhet me ligjet dhe rregullattjera.

Siguron në kohë realizimin efikas dhe ekonomik të interesit të qytetarëve dhe pjesëmarrësve tjerë në procedurat administrative në zgjidhjen e çështjeve administrative. Vepron në afatet e caktuara të shkallës së parë dhe të dytë të procedurave si dhe afateve të caktuara nga organet gjyqësore.

Inspektori komunal është i pavarur në kryerjen e mbikëqyrjes komunale dhe në vendimet për veprime, të cilat duhet të merren gjatë kryerjes së mbikëqyrjes si dhe për masat që do të shqiptohen pas mbikëqyrjes sëkryer.

Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektive nëse ekzistojnë mangësi inspektori i ndërmerr vetëm ata masa merr ligj që janë të domosdoshme për përcaktimin e mangësive të caktuara gjatë mbikëqyrjes së kryer gjatë së cilës kihet kujdes që të mos dëmtohet subjekti, i cili është objekt i mbikëqyrjes.

Përfshirja në kohë e palëve të ineteresuara në procedurë për shkak të mbrojtjes së të drejtave dhe interesave të tyre.

Sigurimi i provave me detyrim zyrtar për ngritjen e procedurës administrative.

Gjatë zbatimit të masave inspektuese dhe afatit për mënjanimin e mangësive të përcaktuara, inspektori udhëhiqet nga pesha e mangësisë, pasojave të dëmshme të shkaktuara për interesin publik ose interesin e personave të tretë, si dhe kohës që është e nevojshme që subjekti i mbikëqyrjes ti mënjanojë mangësitë e caktuara.

Gjatë kryejes së mbikëqyrjes inspektuese inspektori komunal fillimisht bën funksion preventiv, ndërsa shqipton masa dhe sanksione kur atëherë me funksionin preventiv nuk mundet të kryhet qëllimi i mbikëqyrjes.

2. AKTIVITETE ME DINAMIKË TË PËRCAKTUAR

Inspektori komunal që ti realizojë qëllimet e vendosura të programit është i obliguar:

Të bëj mbikëqyrje inspektuese të rregullt edhe atë:

Personat publik që shfrytëzojnë sipërfaqe publike para objektit afarist me leje të lëshuar nga ana e komunës së Dollnenit sipas Ligjit për Pastërti Publike;

Ndërmarrja Publike Komunale “Dollnen” sipas Ligjit për

деловен објект со одобрение издадено од општина Долнени по Законот за јавна чистота.

Јавното комунално претпријатие „Долнени“ по Законот за јавна чистота, Законот за управување со отпадот, Законот за комунални дејности и Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води.

Правните лица кои вршат дејности и дејствија спротивни со Законот за јавна чистота.

Следење на состојбата со кучината скитници и останатата крупна стока која се затекнува на јавните површини во соработка со ЈКП „ДОЛНЕНИ“ за отстранување на истите.

Следење на состојбите со дивите депонии и нивно отстранување во соработка со ЈКП „ДОЛНЕНИ“.

Рок: континуирано Јануари – Декември

Контрола на јавните површини и нивно редовно чистење при врнежи од снег од страна на давателот на услугата и правните лица на деловите од јавните површини пред деловните објекти.

Рок: во зимскиот период

2. Да врши контролни инспекциски надзори:

Контролните инспекциски надзори ќе се вршат за да се утврди дали е постапено по решенијата со кои е даден рок за отстранување на неправилностите утврдени со инспекцискиот надзор од страна на општинскиот Комунален инспектор.

Рок: континуирано Јануари - Декември

3. Да врши вонреден инспекциски надзор и тоа:

По поднесени пријави, барања и иницијативи на граѓани и други физички и правни лица кога ќе се согледаат неправилности согласно одредбите од Законот за јавна чистота, Одлуката за ујавна чистота во општина Долнени, законот за комунални дејности, Одлуката за комунален ред, Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води и сл.

Рок: континуирано Јануари – Декември

4. Да води управна постапка и тоа:

Врз основа на инспекцискиот надзор составува Записник и донесува Решенија и Заклучоци во согласност со одредбите во законите.

Рок: континуирано Јануари - Декември

5. Даспроведува постапки за порамнување и тоа:

Постапки за порамнување се спроведуваат за направените неправилности во согласност со законите каде што тоа е предвидено.

Рок: континуирано Јануари - Декември

6. Да поднесува барања за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд или пред органот во Министерството за транспорт и врски:

Pastërti Publike, Ligjit për menaxhimin me mbeturinat, Ligjin për Veprimtari Komunale dhe Ligjit për Furnizim me Ujë për Pije dhe largimin e ujërave të mbeturinave urbane;

Personat juridikë që bëjnë veprimtari dhe veprime në kundërshtim me Ligjin për Pastërti Publike;

Ndjekjen e gjendjes me qentë endacakë dhe kafshëve tjera të mëdha që zatehet në sipërfaqet publike në bashkëpunim me NPK “Dollneni” për mënjanimin e të njëjtave.

Ndjekjen e gjendjeve të deponive jo legale dhe mënjanimin e tyre në bashkëpunim me NPK “Dollneni”

Afati: Në kontinuitet janar-dhjetor.

Kontrollimi i sipërfaqeve publike dhe pastrimi i tyre i përhershëm pas të reshurave të shiut dhe borës nga ana e dhënësit të shërbimeve dhe personave juridikë të sipërfaqeve afariste publike para objekteve afariste.

Afati: Në periudhën dimërore

2. Të bëje mbikëqyrje kontrolluese inspektuese

Mbikëqyrjet kontrolluese inspektuese do të bëhen që të përcaktohet se a është vepruar sipas vendimeve, me të cilët është dhënë afat për mënjanimin e mangësive të përcaktuara me mbikëqyrjen inspektuese nga ana e inspektorit komunal:

Afati: Në kontinuitet janar-dhjetor

3. Të bëje mbikëqyrje inspektuese të jashtëzakonshme edhe atë:

Në bazë të denoncimeve të bëra, kërkesave dhe iniciativave të qytetarëve dhe personave tjerë fizikë dhe juridikë kur do të shikohen mangësi në pajtim me dispozitat e Ligjit për Pastërti Publike, Vendimit për pastërti publike, Vendimit për rend komunal, Ligjit për Furnizim me Ujë për Pije dhe largimin e ujërave të mbeturinave urbane dhe njësoj.

Afati: Në kontinuitet janar-dhjetor.

4. Të mbajë procedurë administrative

Në bazë të mbikëqyrjes inspektuese harton procesverbal dhe sjell vendime dhe konkluzione në pajtim me dispozitat e ligjeve. Afati: Në kontinuitet janar-dhjetor.

Afati: Në kontinuitet janar-dhjetor.

5. Të zbatojë procedura dhe të bëje barazime edhe atë:

Procedurat për barazime zbatohen për parregullshmëritë e bëra në pajtim me ligjet kua ajo është e paraparë.

Afati: Në kontinuitet janar-dhjetor

6. Të parashtrijë kërkesa për ngritjen e procedures për Kundërvajtje para gjykatës kompetente ose para organit të Minisrisë për Transport dhe Lidhje.

Kërkesat për ngritjen e procedures për kundërvajtje

Барања за поведување на прекршочна постапка се поднесуваат во согласност со одредбите на законите каде што тоа е предвидено.

Рок: континуирано Јануари – Декември

7. Да врши едукација: во согласност со законските одредби каде што е предвидено.

8. Да поднесува жалби: -во согласност со законските одредби каде што е предвидено по Законот за општа управна постапка и Законот за прекршоци.

Рок: по потреба во текот на годината

9. Да води евиденција за покренатите постапки и за порамнување и за нивниот исход.

СОРАБОТКА СО ДРУГИ ОРГАНИ ПРИ ВРШЕЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

При вршење на инспекциски надзор општинскиот Комунален инспектор ќе соработува со:

Полициска станица Ропотово при вршење на инспекциски надзор согласно со одредбите од Законот за легитимирање и обезбедување на објекти и одреден простор и поддршка со асистенција при контрола на одредени правни субјекти и лица, при отстранување на предмети 9 и др.

Државниот комунален инспектор

Соработка со други органи и стручни установи при водење на управна постапка.

3. АНАЛИТИЧКО ИНФОРМАТИВНА ДЕЈНОСТ

Изработка на годишен извештај за работата на општинскиот комунален инспектор.

Рок на поднесување Март 2026 год.

Изработка на предлог програма за работа на општинскиот Комунален инспектор за 2026 год.

Рок на поднесување Декември 2026 година.

4. ПЛАНИРАНО УЧЕСТВО НА РАБОТИЛНИЦИ, СЕМИНАРИ И ДРУГИ ОБУКИ

Работилници за нацрт закон, правилници и други подзаконски акти во постапка за донесување, во организација на Министерството за транспорт и врски и ЗЕЛС.

Сручни работилници за имплементација на одредбите од законите во делот на инспекцискиот надзор.

Обуки и сл.

Претседател на совет
на општина Долнени
Муса Шаќири

Врз основа на член 50, став 1, алинеја 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02) и член 62, став 1, алинеја 4 од Статутот на општина Долнени ("Службен гласник на општина Долнени" бр. 8/05, 04/09 и 02/10. Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За План за вршење на инспекциски надзор од

parashtrohen në pajtim me dispozitat e ligjeve ku ata janë paraparë:

Afati: Në kontinuitet janar-dhjetor

7. Të kryejë edukim: Në përputhje me dispozitat ligjore ku është e paraparë.

8. Të parashtorjë ankesa: Në përputhje me dispozitat ligjore ku është e paraparë sipas Ligjit për Procedurë të Përgjithshme Administrative dhe Ligjit për Kundërvajtje

Afati: Sipas nevojës gjatë vitit.

9. Të mbajë evidencë për procedurat e ngritura dhe për barazim dhe për përfundimin tyre.

BASHKËPUNIM ME ORGANE TJERA GJATË KRYERJES SË MBIKËQYRJES INSPEKTUESE

Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese inspektori komunal do të bashkëpunojë me:

Stacionin policor në Ropotovë gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese në pajtim me dispozitat e Ligjit për Legjitimimin dhe sigurimin e objekteve dhe hapësirës së caktuar dhe përkrahje me asistencë gjatë kontrollimit të subjekteve dhe personave të caktuara juridikë gjatë mënjanimit të sendeve etj.

Inspektorin shtetëror komunal;

Bashkëpunim me organe tjera dhe ente profesionale gjatë mbajtjes së procedurës admistrative;

3. VEPRIMTARI ANALITIKO-INFORMATIVE

Përpunimi i raportit vjetor për punën e inspektorit komunal;

Afati i parashtrimit: Mars 2026

Përpunimi i propozim programit për punë të inspektorit komunal për vitin 2026

Afati i parashtrimit: Mars 2026

4. PJESEMARRJEJ TË PLANIFIKUAR, SEMINARE DHE TRAJNIME TJERA

Punëtori për projektligje, rregullore dhe akte tjera nënligjore në procedurë për sjellje në organizim të Ministrisë për Transport dhe Lidhje dhe BNJVL;

Punëtori profesioane për implementimin e dispozitave të ligjit në pjesën e mbikëqyrjes inspektuese;

Trajnime etj.

Kryetar i Këshillit
të komunës së Dollnenit
Musa Shaqiri

Në bazë të nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta zyrtare e RM-së", nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit ("Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit", nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë:

K O N K L U Z I O N

për planin për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese të

Комуналниот инспектор од Јануари до Декември 2026 година

1. Се прогласува, План за вршење на инспекциски надзор од Комуналниот инспектор од Јануари до Декември 2026 година 08-1607/8 донесена од советот на општина Долнени на ден 03.12.2025 година.
2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

Бр. 09-1709/7
05.12.2025 год

Градоначалник
Блерим Исџами

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 6 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.Македонија бр.5/02), член 28 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Долнени (Службен гласник на општина Долнени бр.10/19) и член 119 од Деловникот на Советот на општина Долнени (Службен гласник на општина Долнени Бр. 09/05), Советот на општина Долнени на седницата одржана на ден 03.12.2026 година донесе:

ПЛАН

За вршење на инспекциски надзор од Комуналниот инспектор од месец Јануари до Декември 2026 година

Р. б. р.	Предмет на надзор	Содржина на надзорот	Вид на надзорот	Период во кој се врши надзорот	Комунален инспектор кој го врши надзорот
1.	Физички лица	Примена на ЗЈЧ, Законот за отпад, Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води, Одлука за комунален ред	Вонреден	Јануари - Декември	Јасмин Тариќ
2.	Физички лица	Примена на ЗЈЧ, Законот за отпад, Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води, Одлука за комунален ред	Контролен	Јануари - Декември	Јасмин Тариќ
3.	ЈКП "ДОЛНЕНИ" - Долнени	Законот за Комунални дејности, ЗЈЧ, Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води, Одлука за комунален ред	Вонреден	Јануари - Декември	Јасмин Тариќ
4.	ЈКП "ДОЛНЕНИ" - Долнени	Законот за Комунални дејности, ЗЈЧ, Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води, Одлука за комунален ред	Контролен	Јануари - Декември	Јасмин Тариќ

инспекторит комунал nga janari deri në dhjetor të vitit 2026

1. Shpallet plani për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese të inspektorit komunal nga janari deri në dhjetor të vitit 2026me nr. 08-1607/8 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit më 03.12.2025.
2. Konkluzioni do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit.

Nr. 09-1709/7
05.12.2025

Prefekt
Blerim Islami

Në bazë të nenit 36, paragrafi 1 nga Ligji për Vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e RM-së", nr. 05/02) nenit 28, paragrafit 1, alinesë 3 nga Statuti i komunës së Dollnenit ("Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit", nr. 10/19) dhe nenit 119 nga Rregullorja e Këshillit të komunës së Dollnenit ("Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit", nr 09/05) Këshilli i Komunal i komunës së Dollnenit në seancën të mbajtur më 03.12.2025 e solli këtë:

**PLANI
PËR KRYERJEN E MBIKËQYRJES INSPEKTIVE
NGA ANA E
INSPEKTORIT KOMUNAL nga muaj janar
deri në dhjetor të vitit 2026**

N. rendor	Lëndae mbikëqyrjes	Përmbajtja e mbikëqyrjes	Lloji i mbikëqyrjes	Peridha,në të cilën kryhet mbikëqyrja	Inspektori komunalqë e kryen
1.	Personafizikë	Zbatimi i LPP, Ligji për mbeturina, Ligji për furnizimin me ujë për pije dhe largimin e ujërave të zeza urbane, vendim përrend komunal	I jashtëzakonshëm	Janar-dhjetor	AjetAsanoski
2.	Personafizikë	Zbatimi i LPP, Ligji për mbeturina, Ligji për furnizimin me ujë për pije dhe largimin e ujërave të zeza urbane, vendim përrend komunal	Kontrollues	Janar-dhjetor	AjetAsanoski
3.	NPK"Dollneni"- Dollnen	Ligji për veprimtari publike, Zbatimi i LPP, Ligji për mbeturina, Ligji për furnizimin me ujë për pije dhe largimin e ujërave të zeza urbane, vendim për rend komunal	I jashtëzakonshëm	Janar-dhjetor	Jasmin Tariq
4.	NPK"Dollneni"- Dollnen	Ligji për veprimtari publike, Zbatimi i LPP, Ligji për mbeturina, Ligji për furnizimin me ujë për pije dhe largimin e ujërave të zeza urbane, vendim për rend komunal	Kontrollues	Janar-dhjetor	AjetAsanoski

5.	ОУ "Ѓорче Петров" с. Ропотово	Закон за јавна чистота	Вонреден	Јануари - Декември	Јасмин Тариќ
6.	ОУ "Ѓорче Петров" с. Ропотово	Закон за јавна чистота	Контролен	Јануари - Декември	Јасмин Тариќ
7.	ОУ "Вера Циривири Трена" с.	Закон за јавна чистота	Вонреден	Јануари - Декември	Јасмин Тариќ
8.	ОУ "Вера Циривири Трена" с.	Закон за јавна чистота	Контролен	Јануари - Декември	Јасмин Тариќ
9.	ОУ "Исмаил Кемали" с. Црнилиште	Закон за јавна чистота	Вонреден	Јануари - Декември	Јасмин Тариќ
10.	ОУ "Исмаил Кемали" с. Црнилиште	Закон за јавна чистота	Контролен	Јануари - Декември	Јасмин Тариќ
11.	ОУ "Мирче Ацев" с. Лажани	Закон за јавна чистота	Вонреден	Јануари - Декември	Јасмин Тариќ
12.	ОУ "Мирче Ацев" с. Лажани	Закон за јавна чистота	Контролен	Јануари - Декември	Јасмин Тариќ
13.	ОУ "Лирија" с. Житоше	Закон за јавна чистота	Вонреден	Јануари - Декември	Јасмин Тариќ
14.	ОУ "Лирија" с. Житоше	Закон за јавна чистота	Контролен	Јануари - Декември	Јасмин Тариќ
15.	ОУ "Пецо Даскалот" с. Долнени	Закон за јавна чистота	Вонреден	Јануари - Декември	Јасмин Тариќ
16.	ОУ "Пецо Даскалот" с. Долнени	Закон за јавна чистота	Контролен	Јануари - Декември	Јасмин Тариќ

5.	SHF "Gj. Petrov, Ropootovë,	Ligji për pastërti publike	I jashtëzak onshëm	Janar-dhjetor	Jasmin Tariq
6.	SHF "Gj. Petrov", Ropootov	Ligji për pastërti publike	Kontrollues	Janar-dhjetor	Jasmin Tariq
7.	SHF "V. C.-Trena",	Ligji për pastërti publike	I jashtëzak onshëm	Janar-dhjetor	Jasmin Tariq
8.	SHF "V. C.-Trena",	Ligji për pastërti publike	Kontrollues	Janar-dhjetor	Jasmin Tariq
9.	SHF "Ismail Qemali",	Ligji për pastërti publike	I jashtëzak onshëm	Janar-dhjetor	Jasmin Tariq
10.	SHF "Ismail Qemali",	Ligji për pastërti publike	Kontrollues	Janar-dhjetor	Jasmin Tariq
11.	SHF "Mirçe Acev",	Ligji për pastërti publike	I jashtëzak onshëm	Janar-dhjetor	Jasmin Tariq
12.	SHF "Mirçe Acev",	Ligji për pastërti publike	Kontrollues	Janar-dhjetor	Jasmin Tariq
13.	SHF "Liria" Zhitoshe	Ligji për pastërti publike	I jashtëzak onshëm	Janar-dhjetor	Jasmin Tariq
14.	SHF "Liria" Zhitoshe	Ligji për pastërti publike	Kontrollues	Janar-dhjetor	Jasmin Tariq
15.	SHF "Peco Daskallot"	Ligji për pastërti publike	I jashtëzak onshëm	Janar-dhjetor	Jasmin Tariq
16.	SHF "Peco Daskallot"	Ligji për pastërti publike	Kontrollues	Janar-dhjetor	Jasmin Tariq

17.	ОУ „Пере Тошев“ с. Десово	Закон за јавна чистота	Вонреден	Јануари - Декември	Јасмин Тариќ
18.	ОУ „Пере Тошев“ с. Десово	Закон за јавна чистота	Контролен	Јануари - Декември	Јасмин Тариќ
19.	Здравствен и амбуланти	Закон за јавна чистота	Вонреден	Јануари - Декември	Јасмин Тариќ
20.	Здравствен и амбуланти	Закон за јавна чистота	Контролен	Јануари - Декември	Јасмин Тариќ

Претседател на совет
на општина Долнени
Муса Шаќири

Врз основа на член 50, став 1, алинеја 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62, став 1, алинеја 4 од Статутот на општина Долнени (“Службен гласник на општина Долнени“ бр. 8/05, 04/09 и 02/10. Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За Изработка реконструкција и санација за повеќе наменски спортски игралишта за 2026 година

1. Се прогласува, Заклучок за Програма за Изработка реконструкција и санација за повеќе наменски спортски игралишта за 2026 година 08-1607/14 донесена од советот на општина Долнени на ден 03.12.2025 година.
2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

Бр.09-1709/13
05.12.2025 год

Градоначалник
Блерим Исџами

17.	SHF “Pere Toshev”	Ligji për pastërti publike	I jashtëzakonshëm	Janar-dhjetor	Jasmin Tariq
18.	SHF “Pere Toshev”	Ligji për pastërti publike	Kontrollues	Janar-dhjetor	Jasmin Tariq
19.	Ambulant a shëndetë	Ligji për pastërti publike	I jashtëzakonshëm	Janar-dhjetor	Jasmin Tariq
20.	Ambulant a shëndetë	Ligji për pastërti publike	Kontrollues	Janar-dhjetor	Jasmin Tariq

Kryetar i Këshillit
të komunës së Dollnenit
Musa Shaqiri

Në bazë të nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë:

KONKLUZION

për përpunimin, rikonstruimin dhe sanimin e më shumë fushave të destinuara për sport për vitin 2026

1. Shpallet konkluzioni përpërpunimin, rikonstruimin dhe sanimin e më shumë fushave të destinuara për sport për vitin 2026 me nr. 08-1607/14 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit më 03.12.2025.
2. Konkluzioni do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit.

Nr. 09-1709/13
05.12.2025

Prefekt
Blerim Islami

Врз основа на член 73 во кој е предвидено за кој градби не е потребно одобрение за градење од Законот за градење („Сл.весник на РМ“ бр.130/09, 124/10, 18/11, 54/11, 13/12, 144/12,25/13, 79/13, 137/13,163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18) а согласно член 22 став 1 алинеја 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 16 став 1 алинеја 6 од Статутот на општина Долнени („Сл.гласник на општина Долнени“ бр.10/19,), Советот на општина Долнени на седницата одржана на ден 03.12.2025 година донесе:

П Р О Г Р А М А

за изградба реконструкција и санација на повеќе наменски спортски игралишта во н.м. од општина Долнени за 2026 година

В О В Е Д

Во дел од населените места во општина Долнени, постојат спортски игралишта за културно спортски манифестации кои се најдуваат се лоша состојба. За ставање во функција и искористување на постоечките спортски игралишта е потребна нивна реконструкција и изградба, со помош од страна на Локалната самоуправа која е носител на активностите.

Поради тоа неопходна е инфраструктурните објекти треба да се изградат и реконструираат, за кое постои интерес и барања од населените места за нивно функционирање покрај големиот интерес потребно е и финансиско вклучување на сите заинтересирани субјекти – месното население, локалната самоуправа, ЈКП „Долнени“, државата преку надлежните министерства, средства од невладини организации, агенции како и барање на средства од пред пристапните фондови на ЕУ, средства преку кредитни линии од Светска банка или Европска банка за обнова и развој.

ПРОЕКТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА

Со оваа Програма за изградба реконструкција и санација на повеќе наменски спортски игралишта во н.м. од општина Долнени за 2026 година, се опфатени следните населени места:

- Спортско игралиште во Црнилиште;
- Спортско игралиште во Лажани;
- Спортско игралиште во Дебреште;
- Спортско игралиште во Ропшово;
- Спортско игралиште во Долнени;
- Спортско игралиште во Житоше;
- Спортско игралиште во Сенокос
- Спортско игралиште во Заполжани
- Спортско игралиште во Десово
- Спортско игралиште во Пешталеве и др.н.м.

РЕАЛИЗАЦИЈА

Реализацијата на оваа Програма во голема

Нë базë тë ненит 73, нë тë цилин ëштë парaprë пëр цилат ндëртиме нук ëштë е невојшмe леје пëр ндëртим нга Лиги пëр Ндëртим (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 130/09, 124/10, 18/11, 54/11, 13/12, 144/12,25/13, 79/13, 137/13,163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16 dhe 35/18) dhe нë пajtim me nenin 2, paragrafi 1, alineja 6 nga Ligji пëр Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/02) dhe neni 16, paragrafit 1, alinesë 6 nga Statutit i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 10/19) Këshilli i komunës së Dollnenit нë seancën e mbajtur më 03.12.2025 e solli këtë:

PROGRAM

Për ndërtimin, rikonstruimin dhe sanimin e më shumë fushave të destinuara për sport në v.b. e komunës së Dollnenit për vitin 2026

Hyrje

Në një pjesë të vendbanimeve në komunën e Dollnenit ekzistojnë fusha për sport për manifestime kulturo-sportive, të cilat ndodhen në gjendje të vështirë. Për vënien në funksion dhe shfrytëzimin e fushave ekzistuese të sportit është i nevojshëm rikonstruimi dhe ndërtimi i tyre me ndihmën e Vetëqeverisjes lokale, e cila është bartëse e aktiviteteve.

Për këtë arsye objektet infrastrukture duhet të ndërtohen dhe rikonstruohen, për të cilat edhe ekziston interes dhe kërkas nga vendbanimet, për funksionimin e tyre. Krahas interesit të lartë është e nevojshme edhe përfshirja financiare e të gjitha subjekteve të interesuar-banorët vendas, vetëqeverisja lokale, NPK “Dollneni”, shteti nëpërmjet ministritë përkatëse, mjete nga organizatat joqeveritare, agjenci si dhe kërkimi i mjeteve nga fondet qasëse të UE-së, mjete nëpërmjet linjave kreditore nga banka Botërore ose banka Evropiane për ripërtirje dhe zhvillim.

PROJEKTE PËR REALIZIM

Me këtë program për ndërtim, rikonstruim dhe sanimin e më tepër fushave të destinuara për sport në v.b. e komunës së Dollnenit për vitin 2026 janë të përfshirë vendbanimet vijuese:

- Fushë sporti në Cërnilishtë;
- Fushë sporti në Llazhan;
- Fushë sporti në Debresht;
- Fushë sporti në Ropotovë;
- Fushë sporti në Dollnen;
- Fushë sporti në Zhitoshe;
- Fushë sporti në Senokos;
- Fushë sporti në Zapollzhan;
- Fushë sporti në Desovë;
- Fushë sporti në Peshtalovë dhe vendbanime tjera.

REALIZIMI

Realizimi i këtij programi në masë të madhe do të varet nga lartësia e shumës së mjeteve që do të sigurohen

мера ќе зависи од висината на средствата кои ќе се обезбедат од изворите наведени во воведниот дел.

Оваа Програма претставува основа за изградба реконструкција и санација на повеќе наменски спортски игралишта во н.м. од општина Долнени за 2026 година, за барање на финансиски средства за нивна изградба и реконструкција за нивно функционирање потребно е вклучување на сите заинтересирани субјекти – месното население, локалната самоуправа, ЈКП`Долнени`, државата преку надлежните министерства, агенции, средства од невладини организации, како и барање на средства од пред пристапните фондови на ЕУ, средства преку кредитни линии од Светска банка или Европска банка за обнова и развој.

Програмата може да се менува и дополнува доколку се јави потреба од дополнителни активности во делот на изградбата и реконструкцијата и санација на повеќе наменски спортски игралишта во н.м. од општина Долнени.

Оваа Програма ќе се применува од 01.01.2025 година до 31.12.2025 година и истата ќе биде објавена во Службен гласник на општина Долнени.

Претседател на совет
На општина Долнени
Муса Шаќири

Врз основа на член 50, став 1, алинеја 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02) и член 62, став 1, алинеја 4 од Статутот на општина Долнени ("Службен гласник на општина Долнени" бр. 8/05, 04/09 и 02/10. Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За управување со отпадот во општина Долнени за 2026 година

1. Се прогласува, Заклучок за Програма управување со отпадот во општина Долнени за 2026 година 08-1607/16 донесена од советот на општина Долнени на ден 03.12.2025 година.
2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

09-1709/15
05.12.2025 год

Градоначалник
Блерим Исџами

nga burimet e përmendura në pjesën hyrëse.

Ky program paraqet bazë për ndërtimin, rikonstruimin dhe sanimin e më tepër fushave të destinuara për sport më v.b. e komunës së Dollnenit për vitin 2026, për kërkimin e mjeteve financiare për ndërtimin dhe rikonstruimin e tyre. Për funksionimin e tyre është e nevojshme përfshirja e të gjitha subjekteve të interesuar interesuar-banorët vendas, vetëqeverisja lokale, NPK "Dollneni", shteti nëpërmjet ministritë përkatëse, mjete nga organizatat joqeveritare, agjenci si dhe kërkimi i mjeteve nga fondet qasëse të UE-së, mjete nëpërmjet linjave kreditore nga banka Botërore ose banka Evropiane për ripërtirje dhe zhvillim.

-Programi mund të ndryshohet dhe plotësohet nëse paraqitet nevoja për aktivitete plotësuese në pjesën e ndërtimit, rikonstruimit dhe sanimit më tepër fushave të destinuara për sport më v.b. e komunës së Dollnenit.

-Ky program do të zbatohet nga 01.01.2026 deri më 31.12.2025 dhe i njëjti do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit

Kryetar i Këshillit të
Komunës së Dollnenit
Musa Shaqiri

Në bazë të nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta zyrtare e RM-së", nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit ("Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit", nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë:

K O N K L U Z I O N

për administrimin me mbeturinat në komunën e Dollnenit për vitin 2026

1. Shpallet konkluzioni për administrimin me mbeturinat në komunën e Dollnenit për vitin 2026me nr. 08-1607/16 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit më 03.12.2025.
2. Konkluzioni do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit.

Nr. 09-1709/15
05.12.2025

Prefekt
Blerim Islami

Врз основа на член 15 став (1), член 19 став (1) алинеја 2, член 22 став (1) од Законот за управување со отпадот („Сл.весник на РМ“ бр.68/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13) а согласно член 36 став 1 алинеја 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.05/02) и член 28 став (1) алинеја 11, 15 и 29 од Статутот на општина Долнени („Сл.гласник на општина Долнени“ бр.10/19), Советот на општина Долнени на седницата одржана на ден 03.12.2025 година донесе:

П Р О Г Р А М А

За управување со отпадот во општина Долнени за 2026 година

ВОВЕД

Оваа Програма за управување со отпадот во општина Долнени за 2026 година произлегува од заедничкиот Локален план за управување со отпад на општина Долнени, 2020-2026 има за цел спроведување на локалната политика на општина Долнени за управување со отпадот, преку преземање на мерки и активности од страна на одговорните субјекти во општината, извршување на конкретни задачи во точно дефиниран временски распоред, и начинот на нивно финансирање.

1. УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ

Според податоците со кои располага општина Долнени, на нејзина територија на годишно ниво се третира околу 47.000 тони на отпад, од кои околу 5.000 тони е комунален отпад, и тоа: био разградлив (органски) отпад-1.050t, дрво-74,8t, хартија и картон-308t, пластика-225t, стакло-90t, текстил-78t, метали-84t, мешовито пакување-48t, друг отпад-2.940t.

Процесот на управување со отпадот на територијата на општина Долнени се спроведува во 13 населени места во кои живеат 11.483 жители, што претставува 37,14% од вкупниот број на населени места и 84,63% од вкупното население во општина Долнени.

Организираното собирање на отпадот во населени места на општина Долнени, ќе се врши најмалку еднаш неделно, а во зависност од количеството и зачестеноста на создавање на отпадот, ќе се врши повеќе пати во неделата. Собраниот отпад ќе се транспортира и одлага во две времени прифатилишта за отпад во близина на населените места Дебреште и Црнилиште.

2. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ

За успешно спроведување на надлежноста во делот на управувањето со отпадот во текот на 2026 година, ќе се преземат одредени мерки и активности чија основна цел е заштита на животната средина и подобрување на условите за живот за жителите од

Нë базë të nenit 15, paragrafi 1, neni 1, paragrafi alineja 2, neni 22, paragrafi 1 nga Ligji për Menaxhimin me mbeturinat (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 68/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 123/12 dhe 147/13) dhe neni 28 paragraf 1, pika 111, 15 dhe 29 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar”, nr. 10/19) në seancën e mbajtur më datën 03.12.2025 e solli këtë.

P R O G R A M

Për administrimin me mbeturinat në komunën e Dollnenit për vitin 2026

Hyrje

Ky program për menaxhimin me mbeturinat në komunën e Dollnenit për vitin 2026 rrjedh nga plani i përbashkët lokal të komunës së Dollnenit, viti 2020-2026 dhe ka për qëllim zbatimin e politikës lokale të komunës së Dollnenit për menaxhimin me mbeturinat nëpërmjet të marrjes së masave dhe aktiviteteve nga ana e subjekteve përgjegjëse të komunës, kryerjen e detyrave konkrete në kohë saktë dhe orar të definuar kohor dhe mënyrën e financimit të tyre.

1. MENAXHIMI MEMBETURINAT

Sipas të dhënave, me të cilat disponon komuna e Dollnenit në territorin e saj në vit trajtohen 47.000 tonë mbeturina nga të cilat tonë janë mbeturina komunale edhe atë: mbeturina zbërthyese (organike) 1.050t., dru 74.8t., letër dhe karton 308t., plastikë 225t., qelq 90t., tekstil 78t., hekur 84t., paketim të përzier 48t., mbeturina tjera 2.940t.

-Procesi i menaxhimit me mbeturina në territorin e komunës së Dollnenit kryhet në 13 vendbanime, në të cilat jetojnë 11.483 banorë, që paraqet 37.14% të numrit të përgjithshëm të vendbanimeve dhe 84.63% të popullsisë së përgjithshme në komunën e Dollnenit.

-Grumbullimi i organizuar i mbeturinave nëpër vendbanimet e komunës së Dollnenit do të bëhet së paku njëherë në javë, ndërsa në varësi të sasisë dhe shpeshësisë të krijimit të deponive do të kryhet më shumë herë në javë. Mbeturinat e grumbulluara do të transportohen dhe do të derdhen në dy qendra pranimi të përkohshme në afërsi të vendbanimeve të Debrështit dhe Cërnilishtës.

2. MASA DHEAKTIVITETE

Përzbatimesuksesshëm të kompetencave nëpjesëne administrative me mbeturina gjatë vitit 2020 do të ndërmerren masa dhe aktivitete të caktuara qëllimi elementar i të cilëve është për mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe përmirësimin e kushteve për jetë për banorët e komunës së Dollnenit.

2.1. Vënia e sistemit për grumbullimin e mbeturinave

општина Долнени.

известување на надлежните органи за постигнатите резултати;

2.1. Воведување на систем за собирање на отпад на целата територија на општина Долнени

- ќе се намали за 20% бројот на неопслуженото население, со набавка и поставување на контејнери во населени места во кои не се врши или делумно се врши организирано собирање на отпадот;

2.2. Намалување на количините на отпад кои ќе се депонираат

- постигнување на ниво на компостирање од 5% на биоразградливиот отпад, со подигнување на јавната свест кај населението;

- постигнување на ниво на селекција на отпадот-рециклирање од 5% на рециклабилниот неопасен отпад, со подигање на јавната свест кај населението;

2.3. Осовременување на времените прифатилишта за отпад

- Уредување на партерно решение на времените прифатилишта за отпад во близина на н.м. Дебреште и Црнилиште, со нивно оградување и изградба на соодветен пристапен пат до истите;

2.4. Третман на диви депонии

Затворање/санација/ремедијација на 20% од постојните диви депонии;

2.5. Подигнување на јавната свест кај населението

- Реализирање на кампања за подигнување на јавната свест кај населението за селекција-рециклирање и компостирање на отпадот, преку соопштенија на локални медиуми, изработка и дистрибуција на брошури и флаери, и сл.;

2.6. Мониторинг и информирање

Утврдување и следење на соодветни индикатори за процесот на управување со отпадот;

3. НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирањето на предвидените активности ќе се врши со средства обезбедени врз принципот "загадувачот плаќа", односно од наплатата на услугата за собирање и транспорт на отпадот, со средства од буџетот на општина Долнени, од донации и грантови од домашни и странски владини и невладини институции и организации и средства од пред пристапните фондови на ЕУ.

4. ИЗВРШИТЕЛ И НАДЗОР НА ПРОГРАМАТ

Задолжен субјект за извршување на

нë tërë territorin e komunës së Dollnenit.

- Do të zvogëlohet për 20% i banorëve të pashërbyer me furnizimin dhe vendosjen e kontejnerëve në vendbanimet ku nuk bëhet ose pjesërisht bëhet grumbullimi i organizuar imbeturinave;

2.2. Zvogëlimi i sasive të mbeturinave që do të deponohen;

- Arritjen e nivelit të kompostimit nga 5% të mbeturinave biozbërthyes me ngritjen e vetëdijes publike tepopullsia;
- Arritjen e nivelit të seleksionimit të mbeturinave - reciklimi nga 5% të mbeturinave të parrezikshme recikluese me ngritjen e vetëdijes publike tek popullsia;

2.3. Ngritja në nivel bashkëkohor e qendrave të përkohshme të pranimit për mbeturina;

- Rregullimi i zgjidhjes parter në qendrat e përkohshme për mbeturina në afërsi të vendbanimeve Debresht dhe Cërnilishtë me rrethimin e tyre dhe ndërtimin e rrugës përkatëse deri te tënjëjtat;

2.4. Trajtimi i deponimi jolegale;

- Mbyllja/sanimi/remedimi i një 20% të deponiveekzistuese;

- 2.5. Ngritja e vetëdijes publike tepopullsia;

- Realizimi i fushatës për ngritjen e vetëdijes publike tek popullata për seksionimin-reciklimin dhe kompostimin e mbeturinave nëpërmjet të njoftimeve me anë të medieve lokale, përpunimi dhe distribuimi i fletushkave dhe flaerëve etj.;

2.6. Monitorimi dheinformimi;

Përcaktimi dhe ndjekja përkatëse e indikatorëve përkatës për procesin e administrimit me mbeturina;

3. MËNYRA EFINANCIMIT

Financimi i aktiviteteve të parapara do të bëhet me mjete të siguruar në bazë të parimit "ndotësi paguan", respektivisht nga pagimi i shërbimit për grumbullimin dhe transportin e mbeturinave, me mjete nga buxheti i komunës së Dollnenit, nga donacionet dhe grantet nga institucionet e brendshme dhe të jashtme qeveritare dhe organizatave dhe me mjete nga fondet e ofruara tëBE-së.

4. REALIZATORI DHE MBIKËQYRËSI I PROGRAMIT

Subjekt i detyruar për realizimin e aktiviteteve të parapara me këtë program është NPK "Dollneni"-Dollnen, ndërsa mbikëqyrjen mbi realizimin e të njëjtit e bën Prefekti dhe Këshilli i komunës së Dollnenit

5. DISPOZITË PËRFUNDIMTARE

Ky program hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit.

Kryetar i Këshillit
të komunës së Dollnenit
Musa Shaqiri

активностите предвидени со оваа Програма е ЈКП`ДОЛНЕНИ`-Долнени, а додека надзорот над извршувањето на истата е Градоначалникот и Советот на општина Долнени.

5. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.гласник на општина Долнени.

Претседател на совет
На општина Долнени
Муса Шаќири

Врз основа на член 50, став 1, алинеја 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02) и член 62, став 1, алинеја 4 од Статутот на општина Долнени ("Службен гласник на општина Долнени" бр. 8/05, 04/09 и 02/10. Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За Програма за изградба и рехабилитација на локални водоводи, канализации, речни корита и канали за одводнување во н.м. од општина Долнени за 2025 година

1. Се прогласува, Програма за изградба и рехабилитација на локални водоводи, канализации, речни корита и канали за одводнување во н.м. од општина Долнени за 2026 година 08-1607/10 донесена од советот на општина Долнени на ден 03.12.2025 година

2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

09-1709/1

Градоначалник

05.12.2025 год

Блерим Исџами

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локалната самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр. 05/2002; 84/2020; 202/2024) и член 28 став 1 точки 14 и 18 од Статутот на општина Долнени ("Сл.гласник на општина Долнени" бр. 08/05, 04/09, 02/10, 10/19), Советот на општина Долнени на седницата одржана на ден _____.2026год. донесе

ПРОГРАМА

за изградба и рехабилитација на локални водоводи, канализации, речни корита и канали за одводнување во населените места во општина Долнени за 2026 година

ВОВЕД

Во дел од населените места во општина Долнени се користи технички неисправна вода за пиење, која претставува предуслов за појава на одредени заболувања и епидемии. Во поглед на капацитетот

Нë базë тë nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta zyrtare e RM-së", nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit ("Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit", nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë:

KONKLUZION

për program për ndërtimin dhe rehabilitimin e ujësjellësve lokalë, kanalizimeve, shtretërve të lumenjve dhe kanaleve për pastrim në v.b. e komunës së Dollnenit për vitin 2026

1. Shpallet konkluzioni për administrimin me mbeturinat në komunën e Dollnenit për vitin 2026me nr. 08-1607/10 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit më 03.12.2025.

2. Konkluzioni do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit.

Nr. 09-1709/1

05.12.2025

Prefekt

Blerim Islami

Në bazë të nenit 22, paragrafi 1, pika 4 e Ligjit për Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta Zyrtare e RM-së" nr. 05/2002; 84/2020; 202/2024) dhe nenit 28, paragrafi 1, pikat 14 dhe 18 të Statutit të Komunës së Dollnenit ("Lajmëtari Zyrtar i Komunës së Dollnenit" nr. 08/05, 04/09, 02/10, 10/19), Këshilli i Komunës së Dollnenit, në mbledhjen e mbajtur më datë _____.2026, miratoi:

POGRAM

për ndërtimin dhe rehabilitimin e ujësjellësve lokal, kanalizimeve, shtretërve të lumenjve dhe kanaleve për kullim në vendbanimet e komunës së Dollnenit për vitin 2026

HYRJË

Në një pjesë të vendbanimeve në komunën e Dollnenit përdoret uji i papastër teknik për pije, i cili paraqet parakusht për paraqitjen e disa sëmundjeve

за водоснабдување во одредени временски периоди, особено во летниот период, не можат да се задоволат ни основните потреби.

Што се однесува до канализационите системи и речните корита, состојбата во населните места воопшто не задоволува и не одговара на потребите за едно урбано живеење на месното население. Постои несоодветен третман на фекалните и атмосферските води, односно нивно неконтролирано испуштање без прочистување. Поради тоа неопходна е изградба на соодветни инфраструктурни објекти кои би ги решиле овие проблеми. За изградба на овие инфраструктурни објекти, покрај големиот интерес потребно е и финансиско вклучување на сите заинтересирани субјекти – месното население, локалната самоуправа, ЈКП “Долнени”, државата преку надлежните министерства, како и барање на средства од предпристапните фондови на ЕУ, средства преку кредитни линии од Светска банка или Европска банка за обнова и развој.

1. ВОДОВОДИ

1.1. Водовод Житоше Се предвидува ставање во функција на пречистителна станица и изградба на водоводна мрежа и резервоар со потисен цевковод.

1.2. Водовод Гостиражни Се предвидува изградба на водоводен систем со резервоар.

1.3. Водовод Десово, Браилово, Слепче и Црнилиште Поврзување на регионалниот водоснабдителен систем Студенчица.

1.4. Водовод Долнени Се предвидува промена на постоечката азбестна водоводна мрежа. 48 1.5. Водовод Ропотово Се предвидува промена на азбестната водоводна мрежа.

1.6. Водовод Новоселани Се предвидува промена на азбестната водоводна мрежа.

1.7. Водовод Рилево – Сливје Се предвидува изградба на водоводен систем – поврзување со РВС Студенчица.

2. КАНАЛИЗАЦИЈА

Се предвидува изградба на канализациони системи во следните населени места:

- Долнени - Ропотово - Пешталево - Десово - Секирци-доизградба - Лажани-доизградба и изградба на пречистителна станица - Црнилиште – доизградба - Дебреште - доизградба

3. РЕЧНИ КОРИТА И КАНАЛИ ЗА ОДВОДНУВАЊЕ

Се предвидува чистење на речни корита и канали (примарна и секундарна мрежа) во следните населени места: - Црнилиште - Секирци - Десово - Пешталево - Ропотово - Дебреште - Житоше - Костинци - Лажани - Браилово - Дреновци - Небрегово

4. РЕАЛИЗАЦИЈА Реализацијата на оваа Програма во голема мера ќе зависи од висината на средствата кои ќе се обезбедат од изворите

dhe epidemive. Në pikpamje të kapacitetit të ujit për furnizimin me ujë në disa periudha kohore, sidomos gjatë periudhës verore nuk mund të plotësohen as nevojat elementare.

Sa i takon sistemeve të kanalizimit dhe shtretërve të lumenjve gjendja në vendbanimet fare nuk kënaq dhe nuk i përgjigjet nevojave për një jetesë urbane të banorëve vendas. Ekziston trajtim jo përkatës i ujërave fekale dhe atmosferike, respektivisht lëshimi i tyre i pakontrolluar dhe i papastruar. Për këtë shkak është i nevojshëm ndërtimi i objekteve infrastrukture, të cilat do t'i zgjidhin këto probleme. Për ndërtimin e këtyre objekteve infrastrukture, përkrah interesit të madh është e nevojshme edhe kyçja financiare e të gjitha subjekteve të interesuara. Banorët vendas – vetëqeverisja lokale, NPK “Dollneni” – Dollnen, shteti nëpërmjet Ministrive përkatëse si dhe kërkesa nga fondet e BE-së, mjete nëpërmjet linjave kreditore nga Banka Botërore dhe banka Evropiane për ripërtirje dhe zhvillim.

1. UJËSJELLËS

1.1 Ujësjiellësi Zhitoshe

Parashikohet vënia në funksionimi i stacionit për pastrim dhe ndërtimi i impiantit me gypa nënpresion.

1.2 Ujësjiellësi Gostirazh

Parashikohet ndërtimi i sistemit të ujësjiellësit me impiant.

1.3 Ujësjiellësi Desovë, Braillovë, Slepçe dhe Cërnilishtë

Lidhja me sistemin furnizues ujësjiellës “Studençica”

1.4 Ujësjiellësi Dollnen

Parashikohet ndërimi i rrjetit ekzistues prej azbesti

1.5 Ujësjiellësi Ropotovë

Parashikohet ndërimi i rrjetit ekzistues prej azbesti.

1.6 Ujësjiellësi Novosellan

Parashikohet ndërimi i rrjetit ekzistues prej azbesti.

1.7. Ujësjiellësi Rilevo-Slivje

Parashikohet ndërtimi i sistemit ujësjiellës – Lidhje me UR “Studençica”.

2. KANALIZIMI

Parashikohet ndërtimi i sistemit të kanalizimit nëpër vendbanimet vijuese:

- Dollnen-Ropotovë-Peshtalovë-Desovë-Sekirce, ndërtimshtesë të stacionit filtrues Cërnilisht dhe ndërtim shtesë

- Debresht

3. SHTRËTËR TË LUMENJVE DHE KANALEVE PËR KULLIM

Parashikohet i shtretërve të lumenjve dhe kanaleve për kullim (rrjeti primar dhe sekondar) në vendbanimet vijuese: Cërnilishtë-Sekirce-Desovë-Peshtalovë-Ropotovë-Debresht-Zhitoshe-Kostince-Llazhan-Braillovë-Drenovc dhe Nebregovë

4. REALIZIMI

наведени во воведниот дел. Оваа Програма претставува основа за изградба на водоводни системи, канализациони системи, речни корита и канали за одводнување на територијата на општина Долнени, како и за барање на финансиски средства за нивна изградба од државата, предпристапните фондови на ЕУ и кредитните линии од Светска банка или Европска банка за обнова и развој. Програмата може да се менува и дополнува доколку се јави потреба од дополнителни активности во делот на изградбата и рехабилитацијата на водовдните и канализационите системи, речните корита и каналите за одводнување. Оваа Програма ќе се применува од 01.01.2026 год. до 31.12.2026 год. и истата ќе биде објавена во Службен гласник на општина Долнени. Претседател на совет На општина Долнени Муса Шаќири с.р	-Realizmi i këtij programi në masë të madhe do të varet nga lartësia e mjeteve, të cilat do të sigurohen nga burimet e përmendura në pjesën hyrëse. -Ky program paraqet bazë për ndërtimin e sistemeve për ujësjellje, sistemeve të kanalizimit, shtretërve të lumenjve dhe kanaleve për kullim në territorin e komunës së Dollnenit si dhe për kërkesën e mjeteve financiare për ndërtimin e tyre nga shteti, fondeve nga BE-ja dhe linjave kreditore nga Banka Botërore për ripërtirje dhe zhvillim. Programi mund të ndryshohet dhe plotësohet nëse paraqitet nevojë e aktiviteteve plotësuese në pjesën e ndërtimit, rehabilitmin në sistemet e kanalizimit dhe ujësjellësve, shtretërve të lumenjve dhe kanaleve për kullim. Ky program do të zbatohet nga 01.01.2026 deri më 31.12.2026 dhe i njëjti do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës. Kryetar i Këshillit të komunës së Dollnenit Musa Shaqiri
Врз основа на член 50, став 1, алинеја 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 62, став 1, алинеја 4 од Статутот на општина Долнени (“Службен гласник на општина Долнени” бр. 8/05, 04/09 и 02/10. Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот: З А К Л У Ч О К За Програма за зимско одржување на локални патишта и улици на територијата на општина Долнени за сезоната 2024/2026 година Се прогласува, Програма за зимско одржување на локални патишта и улици на територијата на општина Долнени за сезоната 2024/2026 година 08-1607/12 донесена од советот на општина Долнени на ден 03.12.2025 година. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени. Градоначалник Блерим Исџами 09-1709/11 05.12.2025 год	Нë базë të nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë: K O N K L U Z I O N për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve dhe rrugicave lokale në territorin e komunës së Dollnenit për sezonin 2024/2026 Shpallet vendim për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve dhe rrugicave lokale në territorin e komunës së Dollnenit për sezonin 2024/2026 Dollnenit për vitin 2024 me nr. 08-1607/12 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit më datë 03.12.2025. 2. Vendimi do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. Prefekt Blerim Islami Nr. 09-1709/11 05.12.2025

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), член 34 од Законот за јавни патишта („Сл.весник на РМ“бр.84/08) измени и дополнување бр. 52/2009,114/2009,124/10,23/11,53/11,44/12,168/12,163/13,187/13,39/14,42/14,166/14,44/15,116/15,150/15,31/16,71/16,163/16 и член 28 став 1 точка 12 од Статутот на општина Долнени („Сл.гласник на општина Долнени“ бр.10/19), Советот на општина Долнени на седницата одржана на ден 03.12.2025 година донесе:

ПРОГРАМА

за зимско одржување на локални патишта и улици на територијата на општина Долнени, за сезоната 2024/2026

Цел на Програмата

Обем, динамика и ниво на одржување

Организациска поставеност на службата за зимско одржување на обврски на учесниците

3.1 Претпријатие на кое ќе му биде доверена работата

3.2 Советот на општина Долнени

3.3 Единицата на локална самоуправа

3.4 Надзорен орган

3.5 Други учесници

4. Прилози:

4.1 Преглед на приоритетното чистење на локалните патишта и улици

ВОВЕД

Зимското одржување на локалните патишта и улици на територијата на општина Долнени е од големо значење за жителите од сите населени места, бидејќи со истото се овозможува непречен проток на сообраќајот во зимски услови, а тоа е неопходно за нормално функционирање на сите области од животот на жителите од општината.

Временските непогоди во зимскиот период од годината се најчеста причина за нарушување на нормалниот проток на сообраќај, особено при несоодветна подготовка на надлежните органи.

За реализација на оваа Програма неопходно е да се обезбеди одговорен однос од сите надлежни органи, а особено од општината, со што ќе се овозможат поприфатливи услови за сообраќајот и рационално и економично извршување на Програмата. Особено е значајно тоа што ќе се создадат потребните услови за непречено одвивање на стопанските и други дејности.

Цел на Програмата

Програмата има за цел да предвиди услови за ефикасно спроведување на зимското одржување на локалните патишта и улици на територијата на општина Долнени преку:

Нë базë тë ненит 36, alineja 1, pika 6 nga Ligji пër Vetëqeverisje Lokale (Gazeta zyrtare e RM-së”, nr 5/02), neni 14, alineja 8 nga Ligji пër Rugë Publike (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 84/08) ndryshime dhe plotësime me nr. 51/2009, 52/2009, 114/2009, 124/10, 23/11, 53/11,44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16 dhe 163/16) nenit 28, alinesë 1, pikës 12 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit,, nr. 10/19), Këshilli i Komunës së Dollnenit në seancën e mbajtur më datë 03.12.2025 e solli këtë:

PROGRAM

Për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve dhe rrugicave lokale në territorin e komunës së Dollnenit për sezonin 2024/2026

1. Qëllimi iprogramit
2. Vëllimi, dinamika dhe niveli imirëmbajtjes
3. Vendosja organizative e shërbimit për mirëmbajtjen dimërore dhe detyrimet e pjesëmarrësve
4. Shtojca

4.1.Pasqyrë prioritare për pastrimin rrugëve dhe rrugicave lokale.

HYRJJE

Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe rrugicave në territorin e komunës së Dollnenit është me një rëndësie të madhe për banorët e të gjithë vendbanimeve të banuara, sepse me të njëjtën mundësohet zhvillimi i pandërprerë i komunikacionit në kushte dimërore duke ditur se kjo është e nevojshme për funksionimin normal në të gjitha lëmitë e jetës së banorëve të komunës.

Fatkeqësitë natyrore në periudhën dimërore të vitit janë shkak për prishjen e zhvillimit normal në komunikacion, sidomos në kushte të përgatitjes jo përkatëse të organeve kompetente.

Për realizimin e këtij programi është e patjetërsueshme sigurimi i një sjellje përgjegjësie nga të gjitha organet kompetente, sidomos të atyre të komunës me çka do të mundësohen kushte më të pranueshme për trafikun dhe zbatimin efikas dhe racional të programit. Me rëndësi është se do të krijohen kushtet e nevojshme për zhvillimin e pandërprerë të veprimtarive dhe aktiviteteve ekonomike

1. Qëllimi iprogramit

Programi ka për qëllim të parashikojë kushtet për zbatimin efikas të mirëmbajtjes dimërore të rrugëve dhe rrugicave lokale në territorin e komunës së Dollnenit nëpërmjet:

одредување на обемот на работа и нивото на чистење на снегот и голомразиците од коловозните површини; дефинирање на работите и задолженијата на учесниците во реализацијата на оваа Програма; дефинирање на обврските на сите учесници во реализација на Програмата. Обем, динамика и ниво на одржување 1. Обем на одржување Одржувајќи од основната цел на Програмата, физичкиот обем на работите е утврден согласно приоритетот за оспособување на коловозите за функционирање на сообраќајот и тоа: локални патишта и улици по соодветен приоритет, по тип на коловоз по кој се одвива сообраќајот, витални локални патишта и улици (од локален пат или улица до објектот) до објекти чие функционирање е од витално значење за општината. 2.2. Ниво и динамика на одржување Очистување на коловозните површини се врши по следниот приоритет: локални патишта и улици од прв приоритет, по кој се одвива сообраќајот по асфалтиран коловоз и кон објекти кои се од витално значење за општината; локални патишта и улици од втор приоритет, по кој се одвива сообраќајот по тампониран или земјен коловоз. Одстранувањето на подмрзнатиците во услови кога нема врнежи се врши по приоритетот на локалниот пат или улица по кој се одвива сообраќајот. Дежурството се обезбедува континуирано во зимскиот период. Разговорните дежурни работници одржуваат контакти со сите субјекти, ја спроведуваат Програмата и даваат потребни информации на надлежните субјекти и граѓани. Дежурството го спроведуваат вработените од претпријатието на кое ќе му бидат доверени работите, со својата ангажирана механизација и работна сила, и тоа според приоритетноста одредена со оваа Програма. Локалните патишта и улици од прв приоритет ќе бидат оспособени за функционирање на сообраќајот во зимски услови најдоцна до 06,30 часот или за најмногу до 5 (пет) часа по престанокот на врнежите од снег. Локалните патишта и улици од втор приоритет ќе се оспособуваат за 12-24 часа по оспособувањето на локалните патишта и улици од прв приоритет. Предпријатието на кое му е доверена работата за зимско одржување на локалните патишта и улици на територијата на општина Долнени, треба да располага минимум со следната механизација и работна сила:	Цактимиот и вѐллимит пѐр пунѐ дхе нивелит тѐ пастримит тѐ борѐс дхе нгривавенга сипѐрфаѐет екорсиве. Дѐфинимит тѐ пунѐве дхе дѐтыриве тѐ пјесѐмаррѐсве нѐ реализимин е кѐтјј Програмѐ; Дѐфиними и дѐтыриве и тѐ гјѐтѐ пјесѐмаррѐсве нѐ реализимин е програмит 2. Вѐллимѐ, динамѐка дхе нивели имирѐмбѐјтјѐс 2.1.Вѐллимѐ имирѐмбѐјтјѐс Duke u nisur nga qѐllimi themelor i programit, vѐllimi fizik i punѐve ѐshtѐ i caktuar нѐ pajtim me prioritetet пѐр aftѐsimin e korsive пѐр funksionimin e trafikut edhe atѐ: Rrugѐt dхе rrugicat lokale sipas prioritetit пѐркатѐс, sipas tipit тѐ korsisѐ, нѐ тѐ cilѐn zhvillohet komunikacioni, rrugѐ dхе rrugica vitale lokale (nga ruga lokale ose rrugicѐ deri te objekti) afѐr objekteve, funksionimi i тѐ cilѐve ѐshtѐ me rѐndѐси vitale-jetѐsore пѐрkomunѐn. 2.2 Niveli dхе динамѐка е mirѐмбѐјтјѐс Pastrimi i sipѐrfaqeve тѐ korsive do тѐ бѐhet sipas prioritetit vijues: - Rrugѐ dхе rrugicѐ lokale me prioritet parѐsor, нѐ тѐ cilѐt zhvillohet trafiku нѐ korsi тѐ asfaltuara dхе drejt objekteve qѐ janѐ me rѐndѐси vitale пѐр komunѐn; - Rrugѐ dхе rrugicѐ lokale тѐ prioritetit тѐ dyтѐ, нѐ тѐ cilѐt zhvillohet trafiku, нѐ rrugѐ тѐ tamponuar ose medhe. Mѐnjanimi i nгривавѐ нѐ kushte kur nuk ka тѐ reshura kryhet sipas prioritetit тѐ rrugѐс lokale ose rrugicѐс, нѐ тѐ cilѐn zhvillohet komunikacioni. Kujdestaria sigurohet me kontinuitet нѐ periudhѐn dimѐrore. Punѐtorѐт пѐргјѐгјѐс kujdestarѐ mbajnѐ kontakte me тѐ гјѐтѐ subjektet, e zbatojnѐ programin dхе japin informata тѐ nevojshme subjekteve пѐргјѐгјѐс dхе qytetarѐve. Kujdestarinѐ e zbatojnѐ тѐ punѐsuarit e ndѐrmarrjes, тѐ cilѐс do t'i besohen punѐt me angazhimin e saj mekanik dхе fuqinѐ punѐtove edhe atѐ sipas prioritetit тѐ caktuar me кѐтѐ Program. Rrugѐt dхе rrugicat lokale тѐ prioritetit тѐ parѐ do тѐ aftѐsohen пѐр funksionimin e trafikut нѐ kushte dimѐrore мѐ сѐ voni deri мѐ 06,30 ora ose мѐ tepѐр 5 orѐve pas pushimit тѐ тѐ reshurave тѐ borѐс. Rrugѐt dхе rrugicat lokale тѐ prioritetit тѐ dyтѐ do тѐ aftѐsohen пѐр 12-24 orѐ pas aftѐsimit тѐ rrugѐve dхе rrugicave lokale me prioritet тѐ parѐ. Ndѐrmarrja, тѐ cilѐс i ѐshtѐ besuar detyra пѐр mirѐмбѐјтјѐн dimѐrore тѐ rrugѐve dхе rrugicave lokale нѐ territorin e komunѐс сѐ Dollnenit duhet тѐ disponojѐ minimum me mekanizimin dхе fuqinѐ punѐtove si vijon: - Nјѐ kamion me brisk пѐр pastrimin e borѐс dхе
--	--

еден камион со нож за чистење на снегот; и пет вработени (работници).

Доколку е потребно да се вклучи и друга механизација, тоа го врши предпријатието на кое му е доверена работата, по предходна согласност од надзорниот орган, а по налог на нарачателот.

3. Организациска поставеност на службата за зимско одржување и обврски на учесниците

На подрачјето на општина Долнени, службата за зимско одржување ја организира Единицата на локална самоуправа – Долнени, како носител на сите работи и активности кои се однесуваат на целокупното функционирање на истата.

Преку својот надзорен орган ја следи реализацијата на Програмата и издава налози за работа.

Согласно Законот за јавни набавки се одредува предпријатие кое ќе ја спроведува Програмата и ќе остварува соработка со сите други субјекти задолжени за спроведување на истата.

Функционирањето на службата за зимско одржување се остварува со следната организациска поставеност:

3.1. Претпријатие на кое ќе му бидат доверени работите

Претпријатието на кое ќе му бидат доверени работите формира тело за организирање и раководење на службата за зимско одржување. Телото ја следи реализацијата на оваа Програма и заедно со стручната служба одлучува за преземање на потребни активности за справување со проблемите предизвикани од временските неприлики.

Претпријатието ги има следните задолженија: организира непрекинато 24 часовно дежурство во текот на целиот зимски период; со специјална машина, опрема и работна рака врши чистење на снегот и посипување на песок-ризла на коловозните површини; машината и другата потребна опрема ја одржува во исправна состојба за дејствување во зимски услови; води комплетна документација за работата на службата за зимско одржување; редовно и навремено го информира нарачателот и надзорниот орган за работата на службата за зимско одржување; секојдневно изготвува и доставува извештаи за извршената работа на службата за зимско одржување до нарачателот, РЦУК-Прилеп и подрачното одделение на Министерството за внатрешни работи;

организира редовно дежурство со потребна опрема и алат, резервни делови и стручен кадар со цел обезбедување исправност на механизацијата и успешно дејствување на службата за зимско

- Pesë të punësuar (punëtorë)

Nëse është e nevojshme të kyçet edhe mekanizim tjetër. Atë e bën ndërmarrja, pas pëlqimit paraprak të organit mbikëqyrës dhe me urdhër të porositësit (komitentit).

3. Vendosja organizative e shërbimit për mbajtjen dhe detyrimete pjesëmarrësve

Në territorin e komunës së Dollnenit, shërbimin për mirëmbajtjen dimërore e organizon NJVL-Dollnen, si bartëse e të gjitha punëve dhe aktiviteteve punuese, që kanë të bëjnë me funksionimin tërësor të programit.

Nëpërmjet organit të vet mbikëqyrës e ndjek realizimin e Programit dhe jep urdhra për punë.

Në pajtim me Ligjin për furnizime publike caktohet ndërmarrje që do t'a zbatojë programin dhe do të bëje bashkëpunimin me gjitha subjektet tjera të detyruara për realizimin e programit të njëjtë.

Funksionimi i shërbimit për mirëmbajtjen dimërore realizohet me këtë vendosje vijuese organizative:

3.1. Ndërmarrja që do t'i besohenpunët

Ndërmarrjes, që do t'i besohen punët formon trup për organizimin dhe drejtimin e shërbimit për mirëmbajtje dimërore. Trupi e ndjek realizimin e këtij programi dhe bashkërisht me shërbimin profesional vendos për marrjen e aktiviteteve të duhura për tejkalimin e problemeve të shkaktuara nga fatkeqësitënatyrore.

Ndërmarrja i ka këto detyrime vijuese:

- Organizon kujdestari të pandërprerë 24 orëshe gjatë tërë periudhës dimërore.
- Me makinë speciale, pajisje dhe me punë dore bën pastrimin e borës dhe bën shtresimin me zhavorr në sipërfaqet ekorsive;
- Makinën dhe përgatitjen tjetër të nevojshme e mban në gjendje pune për veprim në kushtedimërore;
- Mban komplet dokumentacionin për punën e shërbimit për mirëmbajtjen dimërore;
- Rregullisht dhe në kohë e informon porositësin dhe organin mbikëqyrës për punën e shërbimit për mirëmbajtjedimërore;
- Çdo ditë përgatit dhe dorëzon raporte për punën e kryer të shërbimit për mirëmbajtje dimërore deri te porositësi, QRDK-Prilep dhe departamenti Rajonal i Ministrisë për Punë të Brendshme.
- Organizon kujdestari të rregullt me pajisje dhe mjete tënevojshme, pjesë rezerve dhe kuadër profesional me qëllim të sigurimit të përgatitjes për punë të mekanizimit dhe veprimittë suksesshëm të shërbimit për mirëmbajtje

одржување;
за сезоната 2024/2026 година во доволни количини да обезбеди песок-ризла за посипување на коловозните површини.

3.2. Советот на општина Долнени

- ја усвојува оваа Програма; и
- го контролира извршувањето на оваа Програма.

3.3. Единицата на локлана самоуправа

- ги координира активностите на сите задолжени субјекти во извршувањето на задачите од Програмата;
- преку локалните средства за јавно информирање и месните заедници врши информирање за работата на службата за зимско одржување.

3.4. Надзорен орган

Надзорниот орган го определува носителот на работите со решение со кое ги определува работните задачи при реализацијата на Програмата за организирање и функционирање на службата за зимско одржување на подрачјето на општина Долнени за сезоната 2026/2026 година.

Надзорниот орган ги врши следните работи:

ја следи работата на извршителот на работите и за тоа изготвува комплетна техничка документација; врши координација со органите и телата на Советот на општина Долнени, со РЦУК-Прилеп, подрачното одделение на Министерството за внатрешни работи и други учесници, претпријатија, заедници и граѓани; дава налог за работа на претпријатието на кое му се доверени работите; врши и други работи и работни задачи во врска со реализацијата на Програмата.

3.5. Други учесници

3.5.1. Подрачното одделение на Министерството за внатрешни работи го контролира и регулира сообраќајот во новонастанатите состојби на регионалните и локалните патишта во општина Долнени и секогаш ќе биде непосредна врска со сите задолжени субјекти како би се овозможило непречено чистење на истите.

3.5.2. Надлежниот општински орган за комунални работи се грижи за спроведување на Одлуката за одржување на комунален ред на подрачјето на општина Долнени, во делот на отстранување на снегот и мразот, преку инспекциските служби.

3.5.3. Државниот хидрометеоролошки завод преку РЦУК-Прилеп доставува извештаи (дневни, тродневни, неделни и месечни) за временските услови до општина Долнени, претпријатието на кое му е доверена работата и надзорот.

3.5.4. Подрачното одделение на „ЕВН“-АД Скопје ги презема потребните мерки за чистење на снегот од

димјороре;

Për sezonin 2024/2026 në sasi të mjaftueshme të sigurojë rërë për shtresimin e sipërfaqeve të korsive.

3.2 Këshilli i komunës së Dollnenit

E miraton këtë Program;
E kontrollon realizimin e këtij programi.

3.3. Njësia e vetëqeverisjeslokale

I koordinon aktivitetet e të gjitha subjekteve të obliguar në kryerjen e detyrave të programit.

Nëpërmjet mjeteve lokale të informimit publik dhe bashkësive lokale bën informimin për punën e shërbimit për mirëmbajtje dimërore.

3.4 Organi mbikëqyrës

Organi mbikëqyrës e cakton bartësin e punëve me vendim, me të cilin i cakton detyrat e punës gjatë realizimit të programit për organizim dhe funksionimin e shërbimit për mirëmbajtje dimërore në territorin e komunës së Dollnenit për sezonin 2026/2026. Organi mbikëqyrës i kryen këto detyra:

E ndjek punën e realizuesit të punëve dhe për atë përgatit komplet dokumentacion teknik.

Bën koordinimin me organet dhe trupat e këshillit të komunës së Dollnenit me QRMK-Prilep, njësinë rajonale të Ministrisë për Punë të Brendshme dhe pjesëmarrës tjerë, ndërmarrje, bashkësi dhe qytetarë;

I jep urdhër për punë ndërmarrjes, së cilës i janë besuar punët;

Bën edhe punë dhe detyra pune tjera në lidhje me realizimin e programit.

3.5 Pjesëmarrëstjerë

3.5.1. Departamenti rajonal i njësisë për Punë të Brendshme e kontrollon dhe rregullon trafikun në gjendjet e porsakrijuara në rrugët regjionale dhe lokale në komunën e Dollnenit dhe çdoherë do të jetë në lidhje të drejtpërdrejtë me gjitha subjektet e obliguar që të mundësohet pastrimi i pandërprerë i të njëjtave.

3.5.2. Organi kompetent i komunës për punë komunale kujdeset për zbatimin e vendimit për mirëmbajtjen e rendit komunal në territorin e komunës së Dollnenit, në pjesën e largimit të borës dhe akullit nëpërmjet shërbimeve të inspektoratit.

3.5.3. Enti hidrometeorologjik shtetëror nëpërmjet QRMK-Prilep dorëzon raporte (ditore, treditore, javore dhe mujore) për kushtet kohore deri në komunën e Dollnenit, ndërmarrjen, të cilës i është besuar puna dhe mbikëqyrja.

3.5.4. Departamenti rajonal i “EVN”-SHA Shkup i merr

надворешните електроинсталации.

3.5.5. Подрачното одделение на "Македонски телекомуникации" АД Скопје ги презема потребните мерки за чистење на снегот од надвозните ТТ уреди и инсталации.

3.5.6. Претпријатијата и заедниците чии отворени објекти и простории се користат од страна на граѓаните (училишта, амбуланти, железнички премини, бензиски пумпи, гробишта и слични објекти) преземаат брзи и ефикасни мерки за отстранување на снегот и подмрзнатиците од овие објекти и простории.

3.5.7. Претпријатијата, заедниците и граѓаните-сопственици, односно корисници на деловни згради и деловни простории (стоковни куќи, дуќани, продавници, ресторани и сл.објекти) преземаат мерки за отстранување на снегот и подмрзнатиците од пред овие објекти.

3.5.8. Граѓаните го чистат снегот и подмрзнатицата од патеките и приодите пред своите домови.

За сите оние кои нема да ги извршуваат потребните работи ќе се постапува според Одлуката за комунален ред.

Преглед на приоритетното чистење на локалните патишта и улици

Локални патишта и улици на територијата на општина Долнени од прв и втор приоритет:

Р. бр.	вид на делница	приоритет и опис на делница	приоритети		вкупно I-II
			I	II	
			км	км	км
1.	Локален пат (асфалтиран)	I / Мажучиште – Мало Мраморани – Забрчани - Дупјачани	7		7
2.	Локален пат (асфалтиран)	I / Дупјачани - Небрегово	4		4
3.	Локален пат (асфалтиран)	I / Дупјачани - Дреновци	4,5		4,5
4.	Локален пат (асфалтиран)	I / Дупјачани – Десово	4		4
5.	Локален пат (земјен)	II / Дупјачани – Горно Село	3		3
6.	Локален пат (асфалтиран)	I / Долнени – Браилово	7		7
7.	Локален пат (асфалтиран)	I / Долнени – Сенокос – Мало Мраморани	4,5		4,5
8.	Локален пат (асфалтиран)	I / Врска со РП-513 – Новоселани – Заполжани	5		5

масат е невојшме për pastrimin e borës nga elektroinstalimet e jashtme.

3.5.5. Sektori rajonal i Telekomunikacionit Maqedonas" SHA-Shkup i ndërmerr masat e nevojshme për pastrimin e borës nga mbikalimet e TT mjeteve dhe instilacioneve.

3.5.6. Ndërmarrjet dhe bashkësitë, objektet dhe hapësirat e të cilave shfrytëzohen nga ana e qytetarëve (shkolla, ambulanca, kalime hekurudhore, pompa benzine, varreza e objekte të njëjta) marrin masa të shpejta dhe efikase për largimin e borës dhe ngricave nga këto objekte dhe hapësira.

3.5.7. Ndërmarrjet, bashkësitë dhe qytetarët-pronarë, respektivisht shfrytëzues të ndërtesave dhe lokaleve afariste (shtëpi të mallrave, dyqane, shitore, restorante dhe objekte të njëjta) marrin masa të shpejta dhe efikase për largimin e borës dhe ngricave nga këto objekte.

3.5.8 Qytetarët e pastrojnë borën dhe ngricat nga rrugët dhe hyrjet në banesat etyre.

Për të gjitha ata që nuk kanë t'i kryejnë punët e nevojshme do të vepohet sipas vendimit për rendin komunal.

4. Pasqyrë e pastrimit me prioritet të rrugëve dhe rugicave lokale

Rrugët dhe rugicat locale në territorin e komunës së Dollnenit të prioritetit të parë dhe të dytë:

N r . r .	Lloji i rrugës		Prioritet e		Gjith sej I dhe II km
		Prioriteti dhe përshkrimi i			
		rrugës	k m	II	
1 .	Rrugë lokale (e asfaltuar)	I / Mazhucisht- Mallo Mramorani- Zabërçan- Dupjaçan			7
2 .	Rrugë lokale (e asfaltuar)	I / Dupjaçan - Nebregovë			4
3 .	Rrugë lokale (e asfaltuar)	I / Dupjaçan - Drenovc	4, 5		4,5
4 .	Rrugë lokale (e asfaltuar)	I / Dupjaçan - Desovë			4
5 .	Rrugë lokale (me dhe)	II / Dupjaçan - Gorno Sello	3		3
6 .	Rrugë lokale (e asfaltuar)	I Dollnen - Braillovë	7		7
7 .	Rrugë lokale (e asfaltuar)	I / Dollnen - Senokos - Mallo Mramorani	4, 5		4,5
8 .	Rrugë lokale (e asfaltuar)	I / Lidhja me RR 513 - Novosellan - Zapollzhan			5

9.	Локален пат (асфалтиран)	I / Врска со РП-513 – Бело Поле – Вранче	7		7	9 .	Rrugë lokale (e asfaltuar)	I / Lidhja me RR 513 - Bello Pole - Vrançe			7
10.	Локален пат (тампониран)	II / Вранче – Средорек		2	2	10 .	Rrugë lokale (e tamponua r)	II / Vrançe - Sredorek			2
11.	Локален пат (комбиниран)	II / Врска со РП-513 – Кутлешево		1,5	1,5	11 .	Rrugë lokale (e kombinua r)	II / Lidhja me RR 513 - Kutleshevë		1,5	1,5
12.	Локален пат (асфалтиран)	I / Лажани (РП-512) – Дебреште (РП-513)	4,2 5		4,2 5	12 .	Rrugë lokale (e asfaltuar)	I / Lazhan (RR - 512) - Debresht (RR - 513)	4, 2 5		4,25
13.	Локален пат (асфалтиран)	I / Лажани (РП-512) – Кошино	4		4	13 .	Rrugë lokale (e asfaltuar)	I / Lazhan (RR - 512) - Koshinë			4
14.	Локален пат (тампониран)	II / Рпотово (РП-513 и РП-514) – Рилево	5		5	14 .	Rrugë lokale (e tamponua r)	II / Ropotovë (RR – 513 dhe RR 514) - Riljevë			5
15.	Локален пат (тампониран)	II / Костинци (РП-514) – Сливје		2,5	2,5	15 .	Rrugë lokale (e tamponua r)	II / Kostince (RR 514) - Slivje		2,5	2,5
16.	Локален пат (тампониран)	II / Костинци (РП-514) – Долгаец – Маргари		5,5	5,5	16 .	Rrugë lokale (e tamponua r)	II / Kostince (RR 514) - Dollgaec - Margari		5,5	5,5
17.	Локален пат (тампониран)	II / Врска со РП-514 – Стровија		1	1	17 .	Rrugë lokale (e tamponua r)	II / Lidhja me RR 514 - Strovij			1
18.	Локален пат (асфалтиран)	II / Врска со РП-514 (Костинци) – Слечче – Браилово		6	6	18 .	Rrugë lokale (e asfaltuar)	II / Lidhja me RR 514 - Kostince - Slepçe			6
19.	Локална улица (асфалт)	II / Врска со РП-512 – ЦОУ``Лирија` ``-Житоше		1	1	19 .	Rrugicë lokale (e asfaltuar)	II / Lidhja me RR 512 - SHFQ ``Liria,, - Zhitoshe			1
20.	Локална улица (асфалт)	II / Врска со РП-512 – ОУ``Мирче Ацев``- Лажани		1	1	20 .	Rrugicë lokale (e asfaltuar)	II / Lidhja me RR 512 - SHF ``Mirçe Acev,, - Lazhan			1
21.	Локална улица (асфалт)	II / Врска со РП-513 – ОУ``Вера Циривири Трена``- Дебреште		1,5	1,5	21 .	Rrugicë lokale (e asfaltuar)	II / Lidhja me RR 513 - SHF ``Vera Ciriviri - Trena,, - Debresht			1,5
22.	Локална улица (асфалт)	II / Врска со РП-513 – ЦОУ``Пере Тошев``- Десово		0,2	0,2	22 .	Rrugicë lokale (e asfaltuar)	II / Lidhja me RR 513 - SHFQ ``Pere Toshev,, - Desovë			0,2
23.	Локална улица (земја)	II / Врска со локален пат – ПОУ``Пере Тошев``- Дупјачани		0,15	0,1 5	23 .	Rrugicë lokale (me dhe)	II / Lidhja me rrugë lokale – SHFP ``Pere Toshev,, Dupjaçan		0, 1 5	0,15
ВКУПНО			59, 25	22,3 5	81, 60	Gjithsej			59 .2 5	22 .3 5	81.60
Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe rrugicëve lokale në											

Зимското одржување на локланите патишта и

Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe rrugicave lokale në teritorrin e komunës së Dollnenit, të cilat nuk janë të

улицы на територијата на општина Долнени кои не се предвидени со оваа Програма ќе се врши само во исклучителни случаи и со посебен налог од нарачателот. Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Сл.гласник на општина Долнени“. Претседател на совет на општина Долнени Муса Шакири	parapara me këtë program do të bëhet në raste të veçanta dhe me urdhëresë të veçantë nga ana e porositësit. Ky program hyn në fuqi me ditën e sjelljes së tij dhe do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. Kryetar i Këshillit të komunës së Dollnenit Musa Shaqiri
Врз основа на член 50, став 1, алинеја 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62, став 1, алинеја 4 од Статутот на општина Долнени (“Службен гласник на општина Долнени“ бр. 8/05, 04/09 и 02/10. Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот: З А К Л У Ч О К Програма за изработка на општи акти на територијата на општина Долнени за 2026 година 1. Се прогласува, Програма за изработка на општи акти на територијата на општина Долнени за	Në bazë të nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë: K O N K L U Z I O N për program për përpunimin e akteve të përgjithshme në territorin e komunës së Dollnenit për vitin 2026 1. Shpallet program për përpunimin e akteve të

2026 година 08-1607/13 донесена од советот на општина Долнени на ден 03.12.2025 година. 2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени. 09-1709/12 05.12.2025 год Градоначалник Блерим Исџами	përgjithshme në territorin e komunës së Dollnenit për vitin 2026 me nr. 08-1607/13 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnient më 03.12.2026. 2. Konkluzioni do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. Nr. 09-1709/12 05.12.2025 Prefekt Blerim Islami
Врз основа на член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр. 51/05, бр. 137/07, бр. 91/09, бр. 124/10, бр.18/11, бр.53/11, 144/12, 55/13и 163/13), а согласно член 28 став 1 алинеја 7 од Статутот на општина Долнени, („Сл.гласник на општина Долнени“ бр.10/19)Советот на општина Долнени на ден-<u>03.12.2025 година</u> донесе: П Р О Г Р А М А за изработка на општи акти на територијата на Општина Долнени за 2026 година 1. ВОВЕД Програмата за изработка на општи акти за населени места во ОпштинаДолнени е Годишна Програма и претставува основа за уредување и опремување на градежното земјиште. Согласно член 84 од Законот за просторно и урбанистичко планирање,општината ќе ги утврди условите и начинот на кој ќе се врши изградба во селата кои немаат урбанистичка документација до донесување на урбанистички план за село. Општиот акт се донесува по претходна согласност на Министерството надлежно за работите од областа на уредување на просторот. 2. ПЛАНИРАЊЕ Врз основа на годишната програма за изработка на општите акти, општината (нарачателот на планот) склучува договор со правно лице кое поседува лиценца согласно член 16 од Законот за просторно и урбанистичко планирање. Со договорот се утврдува содржината на општиот акт (програма), роковите за изработка, начинот на плаќање и други права и обврски на нарачателот и изработувачот на планот. Финансирањето на општите акти се планира да се обезбеди со: - Средства од надомест за уредување на градежно земјиште - Агенција за финансиска подршка на земјоделието и рурален развој - Средства од утврдување на правен статус на бесправни градби - Буџет на Општина Долнени и други извори	Në bazë të nenit 22, paragrafi 1, pika 1 dhe nenit 36, paragrafi 1, pika 15 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Buletini zyrtar i RM-së”, nr 5/02) dhe në pajtim me nenin 17 nga Ligji për Planifikim Hapësinor dhe Urbanistik (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 51/05, 137/07, 91/09,124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13dhe 163/13) dhe në pajtim me nein 28, paragrafi 1, alineja 7 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 10/19), Këshilli i komunës së Dollnenin në seancën e mbajtur më 03.12.2025 e solli këtë: PROGRAM Për përpunimin e akteve të përgjithshme në territorin e komunës së Dollnenit për vitin 2026 1. HYRJE Programipërpunimineaktevetëpërgjithshmepervendb animetikomunës së Dollnenit është Program Vjetor dhe paraqet bazë për rregullimin dhe përgatitjen e truallit përndërtim. Në pajtim me nenin 84 të Ligjit për Planifikim hapësinor dhe Urbanistik komuna do t'i përcaktojë mënyrën dhe kushtet, në të cilat do të kryhet ndërtimi nëpër fshatra, të cilat nuk kanë plan dhe dokumentacion urbanistik deri në sjelljen e planit urbanistik për fshatin. Akti i përgjithshëm sillet para pëlqimit paraprak të Ministrisë kompetente për çështjet nga sfera e rregullimit të hapësirës. 2. PLANIFIKIM Në bazë të programit vjetor për përpuinimin e akteve të përgjithshme komuna (porositës i planit) lidh kontratë me person juridik, i cili në pajtim me nenin 16 të Ligjit për Planifikim hapësinor dhe urbanistik posedon licencë Me kontratën përcaktohet përmbajtja e aktit të përgjithshëm (programit), afateve për përpunimin, mënyrën e pagesës dhe të drejta dhe obligime tjera të porositësit të planit. Financimi i akteve të përgjithshme planifikohet të sigurohet me: • Mjete për kompensim për rregullimin e truallit përndërtim • Agjencionin për përkrahje financiare të bujqësisë dhe zhvillimitrural; • Mjete nga përcaktimi i statusit juridik të objekteve jo

За 2026 година се планира изработка на општи акти за слениве населениместа: Сенокос, Дупјачани, Небрегово, Дреновци, Браилово, Новоселани, Заполжани, Бело Поле, Вранче, Сарандиново, Локвени, Гостиражни, Забрчани, Кошино, Костинци, Стровија, Слечче, Мраморани, Горно Село, Кутлешево, Рилево, Средорек, Зрзе, Сливје, Маргари и Долгаец. 4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ Општите акти се изготвуваат согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање, како и Прирачникот за водење на постапката за донесување и изготвување на општи акти. Цената на актите се пресметува по парче изработен документ, по договор со правниот субјект – фирмата регистрирана за изработка на урбанистички планови, по пат на јавна набавка, согласно Законот за јавни набавки. Во зависност од потребите, оваа програма може да се изменува и дополнува, со претходна согласност на Советот на Општина Долнени. Оваа програма влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Долнени. Претседател на совет на општина Долнени Муса Шаќири	legaledhe Buxhetin e komunës së Dollnenit dhe burimevetjера. Për vitin 2026 planifikohet përpunimi i akteve të përgjithshme për vendbanimet vijuese: Dollnen, Zhitoshe, Desovë, Peshtalovë, Sekirce, Senokos, Dupjaçan, Nebregovë, Drenovc, Braillovë, Novosellan, Zapollzhan, Bello Pole, Vrançe, Sarandin, Llokven, Gostirash, Zabërçan, Koshinë, Kostince, Strovij, Slepçe, Mramoran, Gorno Sello, Kutleshevë, Rilevë, Sredorek, Xërxe, Slivje, Margari dhe Dollgaec. 4. DISPOZITA PËRFUNDIMTARE Aktet e përgjithshme përgatiten në përpunje me rregulloren për standarde dhe normative për planifikim urbanistik si dhe Rregullores për mbajtjen e procedurës për sjelljen dhe përgatitjen e akteve të përgjithshme. Çmimi i akteve llogarite në bazë të njësive të dokumenteve të përpunuara, me kontratë me subjektin juridik – firmën e regjistruar për përpunimin e planeve urbanistike në bazë të furnizimeve publike, në pajtim me ligjin për Furnizime Publike. Varësisht nga nevojat ky program mund të ndryshohet dhe plotësohet me pëlqim paraprak nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit. Ky program hyn në fuqi ditën e tetë pas shpalljes në Buletin zyrtar të komunës së Dollnenit. Kryetar i Këshillit të Komunës së Dollnenit Musa Shaqiri
Врз основа на член 50, став 1, алинеја 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 62, став 1, алинеја 4 од Статутот на општина Долнени (“Службен гласник на општина Долнени” бр. 8/05, 04/09 и 02/10. Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот: ЗАКЛУЧОК За Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Р.С.Македонија на подрачјето на општина Долнени за 2026 година Се прогласува, Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Р.С.Македонија на подрачјето на општина Долнени за 2026 година 08-1607/14 донесена од советот на општина Долнени на ден 03.12.2025 година. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени. 09-1709/13 05.12.2025 год Градоначалник Блерим Исџами	Нë базë të nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë: K O N K L U Z I O N për programin për punë në sferën e posedimit të tokës ndërtimore në pronës i të Republikës së Maqedonisë së Veriut në territorin e komunës së Dollnenit për vitin 2026 1. Shpallet vendim për programin për punë në sferën e posedimit të tokës ndërtimore në pronës i të Republikës së Maqedonisë së Veriut në territorin e komunës së Dollnenit për vitin 2025 me nr. 08-08-1607/14 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit më datë 03.12.2025. 2. Vendimi do të shpallet në Buletin zyrtar të komunës së Dollnenit. Nr. 09-1709/13 05.12.2025 Prefekt Blerim Islami

Врз основа на член 50, став 1, алинеја 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр. 5/02) и член 62, став 1, алинеја 4 од Статутот на општина Долнени (“Службен гласник на општина Долнени“ бр. 8/05, 04/09 и 02/10. Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За Програма за уредување на земјиштето на подрачјето на општина Долнени за 2026 година

Се прогласува, Програма за уредување на земјиштето на подрачјето на општина Долнени за 2026 година 08-1607/15 донесена од советот на општина Долнени на ден 03.12.2025 година

2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

09-1709/14

Градоначалник

05.12.2025 год

Блерим Исџами

Врз основа на член 94, 95, 96 и 97 од Законот за градежно земјиште (“Сл.весник на РМ“ бр. 15/2015, 98/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2016, 142/2016, 190/2016, 275/19, 90/20, 101/21), член 4 од Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост (“Сл.весник на РМ“ 193/16, 72/18, 16/22) и член 28, став 1 точка 8 од Статутот на општина Долнени (“Сл.гласник на општина Долнени“ бр.10/19), Советот на Општина Долнени на седницата одржана на ден 03.12.2025 година, донесе:

ПРОГРАМА

ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО НА

ОПШТИНА ДОЛНЕНИ ЗА 2026 ГОДИНА

ВОВЕД

ОВАА ПРОГРАМА СОДРЖИ:

Простор кој е предмет на уредувањето;
Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште;
Обемот и степенот на опремување на градежно земјиште со објекти на основната и секундарната инфраструктура;
Приходи за финансирање на Програмата;
Расходен дел на програмата;
Висина на надоместокот за уредување на градежното земјиште и неговата распределба;
Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и одржување на инфраструктурата;
Средства наменети за изработка на урбанистички планови и средства за изработка на техничка документација за изградба на инфраструктурни објекти;
Преодни и завршни одредби.

Нë базë тë ненит 50, параграфит 1, аlinesë 3 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/02) dhe neni 62, параграфит 1, аlinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë:

KONKLUZION

për programin për rregullimin e truallit në komunën e Dollnenit për vitin 2026

1. Shpallet program për rregullimin e truallit në komunën e Dollnenit për vitin 2026 me nr. 08-1607/15 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit më datë 03.12.2025.

2. Vendimi do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit.

Nr. 09-1709/14

Prefekt

05.12.2025

Blerim Islami

Në bazë të neni 94, neni 95 dhe neni 97 nga Ligji për Tokë Ndërtimore (“Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 15/15, 98/15 dhe 193/15), neni 4, paragrafi 1 nga Rregullorja për shkallën e rregullimit të truallit për ndërtim me objekte infrastrukture komunale dhe mënyrës për përcaktimin e lartësisë së harxhimeve për rregullim në varësi të shkallës së rregullshmërisë (“Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 93/11, 65/12, 75/12, 98/12, 133/13, 155/13, 96/14, 107/14, 115/14 dhe 149/15) dhe neni 28, paragrafi 1, pika 8 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 08/05), Këshilli i Komunës së Dollnenit më datën 03.12.2025 e solli këtë

PROGRAM

PËR RREGULLIMIN E TRUALLIT NË TERRITORIN E KOMUNËS SË DOLLNENIT PËR VITIN 2026

HYRJE

KY PROGRAM PËRMBAN:

Hapësirë, e cila është lëndë e rregullimit;
Vëllimi i punëve për përgatitjen dhe pastrimin e truallit për ndërtim;
Vëllimi dhe shkalla e përgatitjes së truallit për ndërtim me objekte nga infrastruktura bazë dhe sekondare;
Të ardhura për financimin e programit;
Pjesa e shpenzimeve të programit;
Lartësia e kompensimit për rregullimin e truallit për ndërtim dhe mirëmbajtja e infrastrukturës;
Mënyra e shpërndarjes së mjeteve për financimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës;
Mjetet e destinuara për përpunimin e planeve urbanistike dhe mjetet për përpunimin e dokumentacionit teknik për ndërtimin e objekteve e komunës së Dollnenit, i caktuar me Planet e definuara

Простор кој е предмет на уредувањето

Како простор што се уредува се смета, изграденото и неизграденото земјиште на подрачјето на општина Долнени, утврдено со Плановите дефинирани во член 10 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр. 32/20).

Обем на работи за подготвување и расчистување на градежното земјиште

Во ова поглавје се утврдува обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште.

Подготвување и расчистување на градежното земјиште опфаќа:

Изработка и донесување на Урбанистички планови за село, Урбанистички планови за вон населено место, Урбанистички проекти, Проекти за комуналната инфраструктура и Општи акти кои ги заменуваат плановите и друга планска документација согласно закон;

Обезбедување на ажурирани геодетски подлоги и геодетски елаборати за посебни намени;

Изработка на елаборати за експропријација за изградба на објекти од комунална инфраструктура;

Регулирање на имотно правните односи со сопствениците на имотите;

Програмирање на уредувањето.

3. Обем и степен на опремување на градежно земјиште со објекти од основната и секундарната инфраструктура

Под степен на уреденост на градежното земјиште се подразбира обемот на опременоста на земјиштето со објекти од комуналната инфраструктура за задоволување на заедничката и комуналната потрошувачка, до границите на градежната парцела.

Уредувањето на локацијата спрема изготвениот проект, пристапите кон објектот – од улица до влез во објектот, партерното уредување на парцелата, приклучоците на објектот до приклучните места на секундарната инфраструктурна мрежа на водовод, канализација, електрична и телекомуникациска мрежа паѓаат на товар на инвеститорот, затоа што истите потоа се составен дел на инсталациите на објектот и остануваат негова сопственост.

Доколку постојат претходно изградени инсталации во склоп на градежната парцела, кои е потребно да се дислоцираат или заштитат, трошоците што ќе се направат притоа паѓаат на товар на инвеститорот, односно корисникот на локацијата.

Кога заради уредување на градежното земјиште е потребно да се постават гасоводни, нафтоводни, водоводни и други цевки на туѓо земјиште кои се од интерес за општината, општината

нè неин 10 инфраструктуре:

Dispozita kalimtare dhe përfundimtare.

Hapësira, e cila është objekt i rregullimit

Si hapësirë, e cila rregullohet konsiderohet, trualli i ndërtuar dhe i pa ndërtuar në territorin nga Ligji për Planifikim Hapësinor dhe Urbanistik ("Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 32/20).

Vëllimi i punëve për përgatitjen dhe pastrimin e truallit për ndërtim

Në këtë kapitull përcaktohet vëllimi i çështjeve për përgatitjen e dhe pastrimin e truallit për ndërtim.

Përgatitja dhe pastrimi i truallit për ndërtim përfshinë:

Përpunimin dhe përgatitjen e planeve urbanistike për fshat, plane urbanistike jashtë vendbanimeve, plan dokumentacione urbanistike lokale, projekte për infrastrukturë komunale dhe akte të përgjithshme, të cilët i zëvendësojnë planet;

Sigurimi i shtresave të përgatitura gjeodezike, elaborate gjeodezike për qëllime të veçanta;

Përpunimi i elaborateve për eksproprijim për ndërtimin e objekteve të infrastrukturës komunale;

Rregullimi i raporteve pronëso- juridike me pronarët e pronave; Programimi i rregullimit.

3. Vëllimi dhe shkalla e përgatitjes së truallit për ndërtim me objekte të infrastrukturës bazës dhe sekondare

Me shkallën e rregullshmërisë së truallit për ndërtim nënkuptohet vëllimi i përgatitjes së tokës me objekte të infrastrukturës komunale për plotësimin e harxhimit të përbashkët komunal deri te kufijtë e parcelës ndërtimore.

Rregullimin e lokacionit ndaj projektit të përgatitur, qasjet drejt obјektit – nga rrugica deri në hyrje të obјektit, rregullimi parter, rregullimi i parcelës, lidhjet (kycjet) e obјektit deri tek vendet e lidhjes në rrjetin e infrastrukturës në ujësjellës, kanalizim, rrejt elektrik, telekomunikimi bien nën ngarkesën e investitorit, për arsye se të njëjtit më tej bëhen pjesë përbërëse e instalacioneve të obјektit dhe mbesin pronësi e tij.

Nëse ekzistojnë instilacione paraprakisht të ndërtuara në kuadër të parcelës ndërtimore, të cilat janë të nevojshme të dislokohen ose të mbrohen, harxhimet që do të bëhen gjatë kësaj bien në ngarkesë të investitorit, respektivisht shfrytëzuesit të lokacionit.

Kur për shkak të rregullimit të truallit për ndërtim është e nevojshme që të vendosen gazsjellës, naftësjellës dhe gypa tjerë në tokë të huaj, të cilët janë në interes për komunën, komuna me vendim vendos kompetencë komunalo- teknike për shkak të vendosjes së obјektit.

Punët e rregullimit të truallit për ndërtim komunalat i bëjnë nëpërmjet ndërmarrjeve publike, shoqatave tregtare ose

со одлука воспоставува комунално - техничка службеност заради поставување на објектот.

Работите на уредување на градежното земјиште општините го вршат преку јавно претпријатие, трговско друштво или друго правно лице кое има овластување да врши комунална или јавна услуга согласно со закон, или во облик на учество на приватен партнер согласно со закон.

Степенот на уреденост на градежното земјиште се определува според обемот на опременост на земјиштето со објекти од комуналната инфраструктура за задоволување на заедничката и индивидуалната комунална потрошувачка до градежната парцела и може да биде основен, повисок и понизок од основниот степен на уреденост.

Основен степен на уреденост на градежното земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:

- непречен пристап до градежната парцела од јавен пат (улици со тротоари), пешачки патеки и други површини согласно урбанистички планови,
- подземна електрична мрежа,
- улично осветлување,
- водоводна мрежа,
- фекална канализација и
- атмосферска канализација.

Понизок степен на уреденост на градежното земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:

- Непречен пристап до градежната парцела од некатегоризиран јавен пат,
- Сопствено водоснабдување (нема приклучок на водоводна мрежа),
- Септичка јама (нема приклучок на фекална канализација),
- Сопствен одвод на атмосферски води (нема приклучок на атмосферска канализација),
- Нестандардно улично осветлување и
- Надземна нестандартна електрична мрежа.

Условите од основниот степен на уреденост го исполнуваат следниве населени места: Долнени, Ропотово, Лажани, Житоше, Дебреште, Црнилиште, Десово, Пешталево, Секирци, Сенокос, Дупјачани, Небрегово, Дреновци, Браилово, Новоселани, Заполжани, Бело Поле, Вранче, Сарандиново, Локвени, Гостиражни, Забрчани, Кошино и Костинци, Стровија и Слепче

Условите од понискиот степен на уреденост го исполнуваат следниве населени места: Мраморани, Горносело, Кутлешево, Рилево, Средорек, Зрзе, Сливје, Маргари и Долгаец.

За приклучок кон водоводна и канализациона мрежа, инвеститорот плаќа надоместок на ЈКП “Долнени” – Долнени, според трошковникот изготвен од нивна страна, а за приклучок кон електричната мрежа инвеститорот плаќа на “ЕВН Македонија” АД

ndonjë personit tjetër juridik, i cili ka autorizim të bëj shërbim publik ose komunal në pajtim me ligjin, ose në formë të pjesëmarrjes së partnerit privat në pajtim me ligjin.

Shkalla e rregullshmërisë së tokës ndërtimore përcaktohet sipas vëllimit të pajismërishtë së truallit me objekte të infrastukturës komunale për plotësimin e shpenzimit të përbashkët individual deri te parcela e ndërtimit dhe mund të jetë bazik, më lartë ose më ulët nga shkalla themelore e rregullimit.

Shkalla bazë e rregullimit të tokës ndërtimore me infrastukturë komunale përfshinë:

- Qasje të pandërprerë deri te toka ndërtimore në rrugë publike (rrugica me trotuare) rrugica këmbëçsorësh dhe sipërfaqe tjera në pajtim me planet urbanistike,
- rrjet elektrik nëntokësor,
- ndriçim rrugicash,
- rrjet ujësjellësi,
- kanalizim fekal dhe
- kanalizimatmosferik.

Shkalla më e ulët e rregullimit të tokës ndërtimore me infrastructure komunale përfshinë:

- Qasje të pandërpreë deri te parcela ndërtimore me rrugë publike të pakategorizuar,
- Furnizim personal me ujë (nuk ka kyçje në rrjetin e ujësjellësit),
- gropë septike (nuk ka lidhje me kanalizimin fekal)
- Kullimin personal për ujërat atmosferik (nuk ka lidhje në kanalizimin atmosferik),
- Ndriçim rrugicash të pastandardizuar dhe
- =rrjet elektrik mbitokësor të pastandardizuar.

Kushtet themelore për shkallën e rregullimit plotësojnë vendbanimet vijuese: Dollnen, Ropotovë, Llazhan, Zhitoshe, Debresht, Cërnilishtë, Desovë, Pashtalovë, Sekirce, Senokos, Dupjaçan, Nebregovë, Drenovc, Braillovë, Novosellan, Zapollzhan, Bello Pole, Vrançe, Sarandin, Llokven, Gostirash, Zabërçan, Koshinë, Kostince, Strovij dhe Slepçe.

Kushtet të shkallës më të ulët të rregullimit i plotësojnë vendbanimet vijuese: Mramorani, Gorno Sello, Kutelshovë, Rilevë, Sredorek, Xërxe, Slivje, Margari dhe Dollgaec.

Për kyçje në rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit investitori paguan kompensim NPK “Dollneni”-Dollnen, sipas listës shpenzimoretë përgatitur nga ana e tyre, ndërsa për kyçje në rrjetin elektrik investitori i paguan “EVN Makedonija”, SHA Shkup-KEC Prilep, sipas listës shpenzimre të përgatitur nga ana e tyre.

4. TË ARDHURA PËR FINANCIMIN E PROGRAMIT

Скопје – КЕЦ Прилеп, според трошковник изготвен од нивна страна.

4.ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Средствата за финансирање на програмата за уредувањето на градежното земјиште за 2025 година се во согласност со Буџетот на општина Долнениза 2025 година.

Уредувањето на градежното земјиште се финансира од средствата остварени од надоместоците за уредувањето и од други средства.

Надоместокот за уредување на градежно земјиште претставува износ кој што корисникот на земјиштето, односно инвеститорот го плаќа пред да добие Одобрение за градба.

Од средствата остварени од надоместокот за уредување на градежно земјиште и од други средства утврдени со Програмата за уредување на градежно земјиште се финансираат подготвителни работи, расчистување и опремување на градежното земјиште, а во согласност со Програмата за уредување на градежното земјиште.

Средствата во Програмата за уредување на градежното земјиште за 2025 година се во согласност на Буџетот на општина Долнени дефинирани по приходи како што следува

Други комунални дејности

надомест за уредување на град.земјиште и надомест од легализација на објекти 2.600.000,00 ден.

надомест за изработка на просторни и урбанистички.планови 50.000,00 ден.

комунална такса за фирми и назив на просторија 800.000,00 ден.

Приходи од продажба на градежно Земјиште 10.000.000,00 ден.

посебни превозни такси 50.000,00 ден.

приходи од тендери 50.000,00 ден.

➤ трансфери од буџетите на фондовите 55.750.000,00 ден.

Вкупно 69.300.000,00 ден.

5. РАСХОДЕН ДЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Во 2022 година во оваа Програма ќе бидат опфатени повеќе локалитети и тоа:

Локалитети на кои ќе се регулираат обврските од претходните години;

Локалитети на кои ќе се отпочне со градба во 2026 год.;

Локалитети на кои ќе се вршат припремни работи за објекти кои ќе се градат во тековната и следните години.

Уредувањето на градежното земјиште ќе се врши во

Мјетет për financimin e programit për rregullimin e tokës ndërtimore nga kompensimet për rregullimin e tokës ndërtimore për vitin 2024janë në pajtim me Buxhetin e e komunës së Dollnenit për vitin 2024.

Rregullimi I tokës ndërtimore financohet nga mjetet e realizuara nga kompensimet për rregullimin dhe mjeteve tjera.

Kompensimi për rregullimin e tokës ndërtimore paraqet shumën, të cilën shfrytëzuesi i truallit, respektivisht investitori e paguan para se të merr Leje për Ndërtim.

Nga mjetet e realizuara nga kompenzimi për rregullimin e tokës ndërtimore dhe nga mjetet tjera të përcaktuara me Programin për rregullimin e tokës ndërtimore financohen punë përgatitore, pastrami dhe përgatitja e tokës ndërtimore e në pajtim me Programin për rregullimin e tokës ndërtimore.

Mjetet e programit për rregullimin e tokës ndërtimore për vitin 2026 janë në pajtim me buxhetin e komunës së Dollnenit sipas të ardhurave që vijnë:

Veprimtari tjera komunale:

Kompensim për rregullimin e tokës ndërtimore dhe kompensim për legalizimin e objekteve 2.600.000.00 denarë

Kompensim për përpunimin e planeve urbanistike dhe hapësinore 50.000.00 den.

Taksë komunale për firma dhe emërim hapësirë 800.000.00 den.

Të ardhura nga shitja e tokës ndërtimore 10,000,000,00 den.

Taksa të veçanta transporti 50.000.00 den.

Të ardhura ga trsnferte 50.000.00 den.

Transferte nga buxhetet e fondeve 55.750.00 den.

Gjithsej: 69.300.000.00 den.

5. PJESA E HARXHIMEVE TË PROGRAMIT

Në vitin 2026në këtë program do të përfshihen më shumë lokalitete edhe atë:

Lokalitete, në të cilat do të rregullohen obligimet nga vitet e kaluara; Lokalitete, në të cilat do të nisët me ndërtim në vitin 2026

Lokalitete, në të cilat do të kryhen punë përgatitore për objekte që do të ndërtohen gjatë vitit aktual dhe viteve të ardhshme.

Rregullimi i truallit për ndërtim do të kryhet në bazë të dinamikës së të hyrave të mjeteve, në vëllim dhe shkallë të paraparë me këtë Program nëpërmjet të

зависност од динамиката на приливот на средствата, во обем и степен предвиден со оваа Програма преку следните потпрограми:

J4 ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШНИНИ
диви депонии, речни корита и канали.....
500.000,00 ден.

J ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА

зимско одржување..... 800.000,00 ден.

ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ

Реконструкција на патишта, улици и мостови
38.000.000,00 ден.

Ф УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Изработка на УПС, УПВНМ и ЛУПД, геодетски услуги и стручни ревизии на Плановите.....20.000.000,00 ден.

И ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ

Канализации, пречистителни станици.....20.000.000,00 ден.

И ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ

Водоводи, хлорни станици 10.000.000,00 ден.

Вкупно..... 69.300.000,00 ден

РЕКАПИТУЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РАСХОДИТЕ ПО ПРОГРАМИ

J4 ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШНИНИ..... 500.000,00 ден.

J6 ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА

- зимско одржување.....800.000,00 ден.

И Изградба и реконструкција на локални патишта, улици и мостови
38.000.000,00 ден.

Ф УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ..... 20.000.000,00 ден.

И ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ..... 20.000.000,00 ден.

И ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ..... 10.000.000,00 ден.

Вкупно **69.300.000,00 ден.**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПРИХОДИ..... 69.300.000,00 ден.

РАСХОДИ 69.300.000,00 ден.

Во финансирањето на реализацијата на задачите наведени во **глава 4** ќе учествуваат и субјектите што стопанисуваат со објектите од инфраструктурата, покрај учеството во делот за реконструкција на објектите од комунална инфраструктура, инвестиционото одржување на истите, и во идна

нөнпрограмеви vijuese:

J4 MIRËMBAJTJA E SIPRFAQEVE TJERA TË GJEBËRTA

Deponi jolegale, shtretër lumenjsh dhe kanale
500.000.00 den.

J6 MIRËMBAJTJA DHE MBROJTJA E RRUGËVE LOKALE

Mirëmbajtja dimërore 800,000,00 denarë

И NDËRTIM DHE RIKONSTRUIMI I RRUGËVE DHE RRUGICAVE LOKALE

Rikonstruimi i rrugëve dhe rrugicave dhe urave.....3800.000.00 den.

Ф PLANIFIKIM URBANISTIK DHE RREGULLIMI I HAPËSIRËS

Planifikimi i PUFPUJVB dhe LUPD, shërbime gjeodezike dhe revizione profesionale të planeve.....200.000.00 denarë.

И NDËRTIMI I SISTEMEVE PËR LARGIMIN DHE KULLIMIN E UJËRAVE TË ZEZA

Kanalizime, stacione filtruese.....200.000.00 denarë.

И NDËRTIMI I SISTEMEVE PËR FURNIZIM ME UJË Ujësjiellës,.....10.000.000.00 den.

Gjithsej... 69.300.000.00 den.

РЕКАПИТУЛИМ

ТË ARDHURA 69.300.000,00 den.

SHPENZIME.....69.300.000,00 den.

Në financimin e realizimit të detyrave të përmendura në **kapitullin 4** do të marrin pjesë edhe subjektet që ekonomizojnë me objektet e infrastrukturës, krahas pjesëmarrjes në pjesën e rikonstruimit të objekteve të infrastructures komunale, mirëmbajtja investuese e të njëjtave dhe në ndërtimin e ardhshëm të objekteve dhe rrjeteve infrastrukturore, ku kompensimi i paguar për rregullimin e truallit për ndërtim nuk është i mjaftueshëm për lokalitetet ku nuk është i ndërtuar rrjeti infrastrukturor.

Gjatë kësaj subjektet që menaxhojnë me objektet e infrastrukturës marrin shfrytëzues të rinj të shërbimeve të tyre.

Ndërtimi i gjithë llojeve të objekteve do të kryhet në tokë e rregullt ndërtimore

Nën termin tokë e rregulluar ndërtimore nënkuptohet toka, ku janë të kryera çështjet pronëso-ro-juridike, e cila është e siguruar me infrastrukturë komunale (rrugica, ujësjiellës, ndriçimi i rrugicave dhe rrjeti i rrymës) në regjionin më të gjërë përreth lokalitetit. Në lokacionin më të ngushtë investitorët vetë e rregullojnë tokën ndërtimore dhe sigurojnë lidhje për instalimet komunale.

Objekte mund të ndërtohen edhe në truall që nuk është i

изградба на инфраструктурни објекти и мрежи, каде наплатениот надоместок за уредување на градежно земјиште не е доволен за локалитетите каде не е изградена инфраструктурната мрежа. Притоа субјектите кои стопанисуваат со објектите од инфраструктурата добиваат нови корисници на нивните услуги.

Изградбата на сите видови на објекти ќе се врши на уредено градежно земјиште.

Под уредено градежно земјиште се смета земјиштето каде се решени имотно правните односи, кое е обезбедено со комунална инфраструктура (улицы, водовод, улично осветление и електрична мрежа) во поширокиот реон околу локацијата. Во потесната локација инвеститорите сами си го уредуваат градежното земјиште и си обезбедуваат приклучок на комуналните инсталации.

Објекти можат да се градат и на земјиште кое не е уредено со објекти од комунална инфраструктура. Во тој случај инвеститорот не го плаќа целиот надоместок за уредување, а може сам да го уреди градежното земјиште на свој трошок, во договор со субјектот надлежен за уредување на градежното земјиште.

Уредувањето на градежното земјиште во границите на градежната парцела со комунална и сообраќајна инфраструктура и партерно уредување го врши инвеститорот.

Уредувањето на градежното земјиште на територијата на општина Долнени се врши врз основа на **Програмата што ја донесува Советот на општина Долнени** во согласност со урбанистичките планови за населените места.

Уредувањето на градежното земјиште се финансира од средствата реализирани од надоместокот за уредување, од надоместокот за употреба на градежното земјиште (земјишна такса), од средствата на комуналните претпријатија, од средствата од самопридонес, од средствата акумулирани од поранешните вложувања и од други средства наведени во делот ПРИХОДИ.

Средствата од претходниот став се употребуваат согласно со Програмата.

Средствата што се остваруваат од надоместокот за доделување на градежното земјиште, надоместокот за уредување, надоместокот за употреба на градежното земјиште (земјишната такса) и од легализација на бесправно изградени објекти, се уплатуваат на сметка на Буџетот на општина Долнени и се употребуваат само за таа намена согласно Програмата.

6. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НАГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ И НЕГОВА РАСПРЕДЕЛБА

регulluar me objekte të infrastructures komunale. Në këtë rast investitori nuk e paguan kompensimin e tërësishëm për rregullim, e mund ta rregullojë vetë token ndërtimore nën shpenzimet e tij perosnale në marëveshje me subjektin kompetent për rregullimin e tokës ndërtimore.

Rregullimin e truallit për ndërtim në kufijtë e parcelës ndërtimore me infrastrukturë komunikacioni dhe rregullimin parter e kryen investitori.

Rregullimi i truallit për ndërtim në territorin e komunës së Dollnenit bëhet në bazë të **Programit, i cili sillet në këshillin e komunës së Dollnenit**, në pajtim me planet urbanistike për vendbanimet.

Rregullimi i truallit për ndërtim financohet nga mjetet e realizuara të kompensimeve për rregullim, nga kompensimi për përdorimin e truallit për ndërtim (taksë në tokë) nga mjetet e ndërmarrjeve komunale, nga mjete për vetë kontribut, nga mjetet e akumuluar të investimeve më të hershme dhe nga mjetet tjera të theksuara në pjesën TË ARDHURA.

Mjetet nga të ardhurat e paragrafit parapрак пërdoren në pajtim me Programin.

Mjetet, që realizohen nga kompensimi caktimi të truallit për ndërtim, kompensimit për rregullimin, kompensimin për rregullimin e truallit për ndërtim (tatim për tokë) dhe nga legalizimi i objekteve pa leje paguhen në xh. llogari të buxhetit të komunës së Dollnenit dhe пërdoren vetëm për atë qëllim, në pajtim me Programin.

6. LARTËSIA DHE KOMPENSIMI I RREGULLIMIT TË TOKËS NDËRTIMORE DHE SHPËRNDARJA E SAJ

Madhësia fillestare për llogaritjen e kompensimit për rregullimin e truallit për ndërtim пërcaktohet me Programin për rregullimin e truallit për ndërtim. Llogaritja e kompensimit për rregullimin e truallit për ndërtim do të bëhet në m2 neto sipërfaqe e пërdorshme sipas rregullave teknike në fuqi, në pajtim me Rregulloren për shkallën e rregullshmërisë së truallit për ndërtim me objekte të infrastrukturës komunale dhe mënyrës së пërcaktimit të lartësisë së rregullshmërisë për rregullim në varësi të shkallës së rregullshmërisë ("Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 193/16, 72/18 dhe 16/22).

Nuk paguhet kompensim për rregullimin e truallit për ndërtim për objekte të liruar me Vendim të këshillit të komunës së Dollnenit, objekte ku инвеститор është vetëqeverisja lokale e komunës së Dollnenit edhe për objekte fetare.

Nuk paguhet kompensim për rregullimin e truallit për ndërtim për objekte, të cilat kanë пësuar дëmtime nga fatkeqësitë elementare (zjarre, vërshime, borë, tërmete) deri në lartësinë e neto sipërfaqes së objektit të дëmtuar, objekte të vetëqeverisjes vendore, objekte të vetëqeverisjes lokale, objekte të bashkësive vendore dhe fetare, voltaik fotoelektrike, objekte për energji me erë dhe objekte që do të ndërtohen me mjete të kompensimit për rregullimin e truallit për ndërtim.

Ndërmarrjet publike, të cilat kryejnë veprime komunale

Појдовна големина за пресметување на надоместокот за уредување на градежното земјиште се утврдува со Програмата за уредување на градежното земјиште.

Пресметувањето на надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе се врши пом² нето корисна површина според важечките технички нормативи и согласно Правилникот за степенот на уредување на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на на уреденост ("Сл.весник на РМ" бр. 193/16, 72/18, 16/22).

Не се плаќа надомест за уредување на градежно земјиште за објекти ослободени со Одлука на Советот или Градоначалникот на општина Долнени, објекти каде инвеститор е локалната самоуправа на општина Долнени и за верски објекти.

Не се плаќа надомест за уредување на градежното земјиште за објекти кои претрпеле штети од елементарни непогоди (пожари, поплави, снегови, земјотреси) до висина на нето површината на оштетениот објект ако се тоа објекти на Локалната самоуправа, на месните самоуправи и на верски објекти, фотоелектрични волтаици кои се поставуваат на објект со моќност до 1MW и објекти кои ќе се градат со средства од надоместокот за уредување на градежното земјиште.

Јавните претпријатија кои вршат комунални дејности на подрачјето на општина Долнени, плаќаат за уредувањето на градежното земјиште **во висина од 30%** од вредноста на објектите од комуналната инфраструктура што ја градат и се од нивна надлежност.

По иницијатива на жителите на населените места, а во услови кога истите се заинтересирани со месен самопридонес да учествуваат во уредувањето на комуналната инфраструктура, населението ќе учествува со **50%** од вредноста на комуналните објекти и инсталации.

Плаќањето се врши на сметка на Буџет на општината и средствата се користат за уредување на градежното земјиште.

Меѓусебните права и обврски за уредувањето на градежното земјиште врз основа на документ за сопственост, Основен проект заверен од општина Долнени и одобрение за градење, се уредуваат со Договор склучен помеѓу инвеститорот и Градоначалникот на општината.

Договорот за уредување на градежното земјиште го потпишува Градоначалникот на општината.

Ако инвеститорот не сака да склучи Договор, а користи макар и делумно уредено земјиште, плаќањето на надоместокот за уредување на градежното земјиште се врши по сила на Закон и

нë territorin e komunës së Dollnenit paguajnë për rregullimin e truallit për ndërtim në lartësi prej 30% të vlerës së objekteve të infrastrukturës komunale që i ndërtojnë dhe janë të kompetencës së tyre.

Me iniciativë të banorëve të vendbanimeve, në kushte kur të njëjtit janë të interesuar që të marrin pjesë me vetë kontribut vendor në rregullimin e infrastrukturës komunale, banorët do të marrin pjesë me 50% nga vlera e objekteve dhe instilacioneve komunale.

Pagesa bëhet në xh. llogari të buxhetit të komunës së Dollnenit dhe mjete shfrytëzohen për rregullimin e truallit për ndërtim.

Të drejtat e ndërsjella dhe detyrimet për rregullimin e truallit për ndërtim, në bazë të dokumentit për pronësi, projektit bazë të verifikuar në komunën e Dollnenit dhe lejes për ndërtim rregullohen me **kontratë të lidhur** ndërmjet investitorit dhe prefektit të komunës.

Kontratën për rregullimin e truallit për ndërtim e nënshkruan prefekti i komunës.

Nëse investitori nuk donë të lidhë kontratë, ndërsa shfrytëzon së paku një pjesë e truallit për ndërtim, pagimin e kompensimit për rregullimin e truallit për ndërtim e bën nën fuqinë e ligjit dhe këtij Programi nëpërmjet rrugës gjyqësore.

Nëse gjatë ndërtimit investitorët tërhiqen nga dokumentacioni teknik, ndërsa janë të përfituar me sipërfaqe të re-ndërtesë ose sipërfaqe afariste, janë të detyruar t'a paguajnë dallimin përkatës. E njëjta rregullohet me Aneks- kontratë për rregullimin e truallit për ndërtim për sipërfaqen e porsandërtuar, sipas kompensimit të përcaktuar në momentin e pagimit, paraprakisht pas dokumentacionit të rregullt teknik nga ana e organit kompetent

Nëse kompensimi i përgjithshëm mesatar i llogaritur për lokacion konkret nuk i mbulon harxhimet për rregullimin e të njëjtit, kompensimi do të bëhet sipas harxhimeve të bëra reale, sipas listës së veçantë të harxhimeve për rregullimin e lokacionit dhe në pjesën përkatëse të lokacionit më të gjërë që do të rregullohet me Aneks në kontratë për rregullimin e truallit për ndërtim.

Pa vërtetimin e marrë nga subjekti kompetent se tërësisht janë të rregulluara detyrimet për kompensim për rregullimin e truallit për ndërtim dhe raportit të përgatitur për kontroll të kryer teknik nga inxhinieri përkatës për ndërtime të kategorisë së dytë, respektivisht deklarata nga realizuesi e verifikuar në noter për ndërtime për banim individual deri në 300m2 bruto sipërfaqe të zhvilluar, investitori nuk mund të marrë leje për kycje në infrastrukturën komunale.

Rregullativa stimuluese për pagimin e kompensimit për rregullimin e tokës: Investitori ka të drejtë të parashtrojë kërkesë për pagimin e kompensimit për rregullimin e tokës ndërtimore në këste me dinamikë të përcaktuar të padesës në mënyrën vijuese:

оваа Програма по судски пат.

Доколку при изградбата инвеститорите отстапуваат од техничката документација, а се здобиле со нова станбена или деловна површина, должни се да платат соодветна разлика. Истата се уредува со Анекс Договор за уредување на градежното земјиште за новоизградената површина, според утврдениот надоместок во моментот на плаќањето, а по претходно добиена уредна техничка документација од страна на надлежниот орган.

До колку вкупниот пресметан просечен надоместок за конкретната локација не ги покрива трошоците за уредување на истата, надоместокот ќе се плаќа според реално направените трошоци, по посебен трошковник, за уредување на локацијата и на соодветниот дел од пошироката локација што ќе се регулира со Анекс кон Договорот за уредување на градежното земјиште.

Без добиена потврда од надлежниот субјект дека се целосно измирени обврските за надоместок за уредување на градежното земјиште и изготвен Извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер заградби од втора категорија, односно Изјава од изведувачот заверена на нотар за градби за индивидуално домување до 300м² бруто развиена површина, инвеститорот не може да добие дозвола за приклучоци од комуналната инфраструктура.

Стимулативна регулатива за плаќање надоместок за уредување на градежно земјиште: Инвеститорот има право да поднесе барање за плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште на рати со утврдена динамика на плаќање на следниот начин:

-инвеститорот е должен да уплати 50%(педесет проценти) од утврдениот износ во договорот, за надомест за уредување на градежно земјиште на денот на потпишување на договорот. Останатите 50%(педесет проценти) инвеститорот може да ги исплати на шест (6) рати .

6.1. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Висината на трошоците за уредување на градежното земјиште, во зависност од степенот на уреденост на истото, согласно оваа Програма, се пресметува врз основа на новата корисна површина што ќе се гради, а претставува збир на нето површините по м² на подовите на сите простори во објектот, согласно заверениот Основен проект и анекс на основниот проект, помножен со коефициентите дадени во правилникот за степенот на уредување на градежно земјиште.

Степенот на уреденост на градежно земјиште и висината на трошоците се дадени во следната табела и тоа:

-Investitori është i detyruara të paagajë 50% (pesëdhjetë përqind) nga shuma e përcaktuar në kontratë, për kompensim për rregullimin e tokës ndërtimore në ditën e nënshkrimit të kontratës. Tjerët 50% (pesëdhjetë përqind) investitori mundet t'i paguajë në 6 (gjashtë) këste.

6. 1 LARTËSIA E KOMPENSIMIT PËR RREGULLIMIN E TOKËS NDËRTIMORE

Lartësia e harxhimeve për rregullimin e truallit për ndërtim, në varësi nga shkalla e rregullshmërisë së njëjtës, në pajtim me këtë program llogaritet në bazë të sipërfaqes së re të shfrytëzimit që do të përdoret dhe paraqet shumën e neto sipërfaqeve në m² të dysHEMEVE të të gjithave hapësirave në objektin, në pajtim me projektin e verifikuar dhe aneksin e projektit bazë, i shumëzuar me koeficientet e dhëna në rregulloren për shkallën e rregullimit të truallit për ndërtim.

Shkalla e rregullshmërisë së truallit për ndërtim dhe lartësia e harxhimeve janë të dhëna në tabelën vijuese edhe atë:

Kompensimi do të paguhet në m² për sipërfaqe edhe për shkallën bazë edhe për shkallën më të ulët të rregullimit, llogaritur në euro dhe në kundërvlerë me deanrë për të gjitha vendbanimet në mënyrën vijuese: Në raport me zonën, të caktuara janë çmimet vijuese sipas m2 të sipërfaqes shfrytëzuese:

	bani m (euro /m²)	afariste, publike, objekte prodhimi etj. (euro/m²)	Objekte tjera nga grupa e klasit të destinimit (G, B5 и A4)^(*) (euro/m²)
Shkalla bazë dhe Shkalla më e ulët	5	10	200

Në raport me destinimin, kompensimi do të llogaritet në bazë të sipërfaqes së re të përdorshme që do të ndërtohet , e cila paraqet shumën e neto sipërfaqeve të dysHEMEVE të të gjitha hapësirave të objektit, në pajtim me dokumentacionin e kontrolluar projektues, sipas njësisë sipërfaqësore të objektit shumëzuar me koeficientët vijues:

N · r.	Lloji i objektit	Koefi cienti
1	Hapësira banimi	1,0
2	Hapësira banimi me lartësi 2.5 m, hapësirë nënçatie	0,2

Надоместокот ќе се плаќа по м² корисна површина, и за основниот и за понискиот степен на уреденост, пресметано во евра и противвредност во денари, за сите населени места по следниве цени:

Стан бен (ЕУР /м ²)	деловни, јавни, производ ни и др. објекти (ЕУР/м ²)	други објектите од група на класи на намени (Г, Б5 и А4) ^(*) (ЕУР/м ²)
--	--	---

основен
степен и
понижок
степен

5

10

200

(*) - Во група на класа на намена Г: сите објекти за производство, дистрибуција и сервиси (Г1, Г2, Г3 и Г4)

- Во група на класа на намена Б5: угостителски и туристички капацитети и хотелски комплекси

- Во група на класа на намена А4: хотел, мотел, планинарски дом и ловен дом;

Во однос на намената, надоместокот ќе се пресметува врз основа на новата корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, според единица површина на објектот помножена со следните коефициенти:

1. Станбени објекти

Р б.	Вид на објектот	Коеф ици ент
1	Станбени простории	1,0
2	Станбени простории со висина до 2,5м, подпокривен простор	0,2
3	Логија затворена од три страни	0,4
4	Подлогија затворена од две страни	0,3
5	Балкони, тераси	0,2
6	Заеднички проодни тераси, пасажи	0,2
7	Помошни простории, остава за гориво, котлара, визба	0,3
8	Трафостаница од 35 Кв во објектот и надвор од објектот	0,3
9	Скалишен простор и заеднички комуникации	0,3
10	Стражарници, управител, простории за домар	0,5
11	Паркиралишта и гаражи	0,1

3	Llogjë e mbyllur nga të tri anët	0,4
4	Nënlllogjë e mbyllur nga të dyja anët	0,3
5	Ballkone, terasa	0,2
6	Terasa të përbashkëta kalimtare, pasazhe	0,2
7	Hapësira ndihmëse, vend për lëndë djegëse, kazanieria, bodrum	0,3
8	Trafostacion prej 35 KW në objektin dhe jashtë objektit	0,3
9	Hapësirë shkallësh dhe komunikime të përbashkëta	0,3
10	Rojtari, drejtues, hapësira për nikoqirin	0,5
11	Parkingje dhe garazhe	0,1

N r.	Lloji i objektit	Koeficienti
1	Hapësira	1,0
2	Magaze	0,5
3	Hapësira ndihmëse, vend për lënd djegëse, kazanieri	0,3
4	Trafostacion prej 35 KW në objektin dhe jashtë objektit	0,4
5	Hapësirë shkallësh dhe komunikime të përbashkëta	0,5
6	Parkingje dhe garazhe	0,1
7	Llogjë e mbyllur nga të tri anët	0,5
8	Nënlllogjë e mbyllur nga të dyja anët	0,4
9	Ballkone, terasa	0,3
10	Hapësirë hapur e mbibulluar	0,3

2. Objekte afariste dhe publike

3. objekte tjera

N. r.	Lloji i objektit	Koefi cienti
1	Garazhë me kate	0,05
2	Objekte sporti të mbuluara	0,5
3	Objekte sport të zbuluara	0,3
4	Stacione gazi dhe staione bazë për 50% të lokacionit	1,0
5	Tregje të hapura për 30% nga sipërfaqja e lokacionit	1,0
6	Basene	0,2
7	Trafostacione mbi 35 kw	1,0

P 6	Вид на објектот	Коефициент
1	Простории	1,0
2	Магацини	0,5
3	Помошни простории, остава за гориво, котлара	0,3
4	Трафостаница до 35 Кв во објект и надвор од објект	0,4
5	Скалишен простор и заеднички комуникации	0,5
6	Паркиралишта и гаражи	0,1
7	Лоѓија затворена од три страни	0,5
8	Подлоѓија затворена од две страни	0,4
9	Балкони, тераси	0,3
10	Отворен наткриен простор	0,3

2. Деловни и јавни објекти

3. Други објекти

P. 6.	Вид на објектот	Коефициент
1	Катна гаража	0,05
2	Спортски покриени објекти	0,5
3	Спортски откриени објекти	0,3
4	Гасни станици и базни станици за 50% од површина на локацијата	1,0
5	Отворени пазаришта за 30% од површината на локацијата	1,0
6	Базени	0,2
7	Трафостаници над 35 Кв	1,0

4. За објекти од група на класи на намени Г – производство, дистрибуција и сервис

P. б.	Вид на објектот	Коефициент
1	Г1 тешка и загадувачка индустрија	0,05
2	Г2 лесна и незагадувачка индустрија	0,01
3	Г3 сервис	0,01
4	Г4 стоваришта	0,01

5. За бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници, кафетерии и

4.. Пër објект të групеve të класит të destinimeve G-,
prodhim, distribuim dhe servise

N. r.	Lloji i објектит	Koe ficie nti
1	G1 Industri e rëndë dhe ndotëse	0,05
2	G2 Industri e lehtë dhe jo ndotëse	0,01
3	G3 servise	0,01
4	G4 magazina	0,01

5. Пër стацион помпе пër бензинë dhe пërmbajtje të
saja shoqëruese (shitore, kafiterii dhe restorane,
auto servise, auto sallone, hapësira ndihmëse)

N. r.	Lloji i објектит	Koe ficie nti
1	Hapësira shitëse në stacionete e pompave të бензинës	1,0
2	Hapësira shërbimi në stacionet e pompave të бензинës	1,0

6. Пër објекте të групит të класит пër qëllime B5-објекте
bujtarie dhe komplekse turistike, komplekse
hotelierike dhe pushimore dhe пër објекте të групит të
klasës A4-hotel, motel shtëpi alpinistësh dhe shtëpi
пër gjuatje.

N. r.	Lloji i објектит	Koefici enti
1	Të gjithë hapësirat	0,05

7. Пër çerdhe fëmijësh, shtëpi të penzonerëve
dhe пër persona të vjetër:

- Të gjithë më të vjetër se 0.05;

8. Објекте пër arsim superior

- Të gjithë hapësirat 0.5;

9. Пër објекте пër kulturë:

- Të gjithë hapësirat 0.01;

10. Пër објекте пër mbrojtje shëndetësore
terciale:

- Të gjithë hapësirat 0.05;

11. Пër објекте пër prodhimin e energjisë
elektrike nga burimet e rigjenerueshme (lëndë
bio djegëse, biomasë, energji gjeotermale
dhe hidroenergji) 0.01;

12. Пër објекте пër prodhimi e energjisë elektrike
nga energjia diellore (panele fotovoltaike) пër
50% nga sipërfaqja e parcelës ndërtimore,
0.01.

Në sipërfaqen e re të пërdorueshme që do të ndërtohet
në пëрputhje me dokuemtacionin e verifikuar projektues

ресторани, авто сервиси, авто салони, помошни простории)

Р. б.	Вид на објектот	Коефициент
1	Продажни простории на бензинските пумпни станици	1,0
2	Услужни простории на бензинските пумпни станици	1,0

6. За објекти од група на класи на намени Б5 – угостителски и туристички комплекси, хотелски комплекси и одморалишта, и за објектите од група на класи на намени А4 – хотел, мотел, планинарски дом и ловен дом

Реден Број	Вид на објектот	Коефициент
1	Сите простории	0,05

7. За детски градинки, пензионерски домови и домови за стари лица:

- сите простории 0,05;

8. За објекти за високо образование:

- сите простории 0,5;

9. За објекти за култура:

- сите простории 0,01;

10. За објекти за терцијална здравствена заштита;

- сите простории 0,05;

11. За објекти за производство на електрична енергија од обновливи извори (биогориво, биомаса, геотермална енергија и хидроенергија), 0,01 и

12. За објекти за производство на електрична енергија од сончева енергија (фотонапонски панели), за 50% од површината на градежната парцела, 0,01.

Во новата корисна површина што ќе се гради согласно заверената проектна документација, не се пресметуваат површините за:

- инсталационите канали,
- окната за лифтови,
- окна на врати, и
- отворени паркиралишта,
- подземни резервоари и
- објекти заштитени како културно наследство;

За објектите со височина над 32 ката, висината на трошоците за уредување на градежното земјиште, во зависност од степенот на уреденост на градежното земјиште, се пресметува на 27% од вкупно пресметаната површина.

За агро берзи, отупно дистрибутивни центри или пазари, висината на трошоците за уредување на

нук ллогаритен sipërfaqet për:

- Kanalet e instalimit;
- Skëterat për ashensorë;
- Skëtera për dyer;
- Parkingje të hapura
- Rezervare të nëndheshme dhe
- Objektetë mbrojtura si trashëgimi kulturore.
- Për objektet me lartësi mbi 32 kate, lartësinë e shpenzimeve për rregullimin e tokës ndërtimore, në varësi nga shkalla e rregullimit të tokës ndërtimore, llogaritet 27% nga sipërfaqja e përgjithshme e llogaritur.
- Për agro-berzën, qendra blerëse-distributive ose tregje, lartësinë e shpenzimeve për rregullimin e tokës ndërtimore, në varësi nga shkalla e rregullimit të tokës ndërtimore, në 50% nga sipërfaqja e përgjithshme e llogaritur për të gjitha objektet e banimit, afarist dhe publik.
- Për objekte të grpit të klasave për qëllime G-prodhim, distribuim dhe servise, lartësia e shpenzimeve për rregullimin e tokës ndërtimore nuk mund të llogaritet më tepër se 30% lartësia e neto rrogës mesatare në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin e fundit, shumëzuar me koeficientin e vëretuar në paragrafin 1, pikën 4 të këtij neni.

Për objektet infrastrukture linjore-rrugë shtetërore dhe rrugica, rrugica magjistrale, rrugica mbledhëse, ujësjellës, kanalizime, hekurudha, gazpërçues, përçues nxehtësie, largpërçues me nivel tensioni prej dhe mbi 35 kw si dhe për tenda dhe akumulime, termocentrale, limane lumenjsh dhe liqenesh dhe për objekte jolegale dhe mbindërtime të objektet për të cilat është sjellë vendim nga ana e Këshillit të komunës së qytetit të Shkupit, respektivisht Këshillit të qytetit të Shkupit në pajtim me nenin 67-a, paragrafit 1 nga ligji për Ndërtim, ndërsa investitor është komuna, nuk përcaktohen harxhime për rregullimin e tokës ndërtimore. infrastrukture sipërfaqja e përgjithshme e llogaritur.

- Për objekte për prorodhimin e energjisë elektrike nga burimet e rigjenerueshëm (lëndë bio djegëse, biomasë, energji termale dhe hidroenergji) lartësia e shpenzimeve për rregullimin e tokës ndërtimore nuk mund të jetë më e lartë se 30% nga lartësia e neto rrogës mesatare në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin e fundit, shumëzuar me koeficientin e përcaktuar në pikën 11.
- Për objekte për prorodhimin e energjisë elektrike nga burimet e energjisë diellore (panele fotovoltaike), lartësia e shpenzimeve për rregullimin e tokës ndërtimore nuk mund të jetë më e lartë se 20% nga lartësia e neto rrogës mesatare në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin e fundit, shumëzuar me koeficientin e përcaktuar në pikën 12.
- Për objekte për prorodhimin e energjisë elektrike nga energjia e erës (mullinjte e erës), lartësia e shpenzimeve për rregullimin e tokës ndërtimore nuk mund të jetë më e lartë se 1.200.000 denarë për një

градежното земјиште, во зависност од степенот на уреденост на градежното земјиште, се пресметува на 50% од вкупно пресметаната површина за сите станбени, деловни и јавни објекти.

За објектите од група на класи на намени Г - производство, дистрибуција и сервиси, висината на трошоците за уредување на градежното земјиште не може да биде повисока од 30% од висината на просечната нето плата во Република Северна Македонија за последната година, помножена со коефициентите утврдени во став (1) точка 4 од овој член.

За линиски инфраструктурни објекти - државни патишта, локални патишта и улици, магистрални улици, собирни улици, водоводи, канализации, железнички пруги, гасоводи, топловоди, далноводи со напонско ниво од и над 35 KW како и за брани со акумулации, термоцентрали, езерски и речни пристаништа и за доградби и надградби на објекти за кои е донесена одлука од страна на советот на општината, советот на општината во градот Скопје односно советот на градот Скопје согласно член 67-а став (1) од Законот за градење, а инвеститор е општината, не се утврдуваат трошоци за уредување на градежно земјиште.

За објекти за производство на електрична енергија од обновливи извори (биогориво, биомаса, геотермална енергија и хидроенергија), висината на трошоците за уредување на градежното земјиште не може да биде повисока од 30% од висината на просечната нето плата во Република Северна Македонија за последната година, помножена со коефициентот утврден во точка 11.

За објекти за производство на електрична енергија од сончева енергија (фотонапонски панели), висината на трошоците за уредување на градежното земјиште не може да биде повисока од 20% од висината на просечната нето плата во Република Северна Македонија за последната година, помножена со коефициентот утврден во точка 12.

За објекти за производство на електрична енергија од ветерна енергија (ветерници), висината на трошоците за уредување на градежното земјиште не може да биде повисока од 1.200.000 денари за една ветерница.

- Реконструкција на сите видови на објекти ќе се пресметува во висина од 30% од цената на соодветната зона;

- За доградба и надградба на постојните објекти, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува **100%** од утврдениот износ по 1m² корисна површина.

- За линиски инфраструктурни објекти, се плаќа надоместок во зависност од должината која е

mulli ere.

- Rikonstruimi i të gjitha llojeve të objekteve do të llogaritet në lartësi prej 30% ngaçmimi i zonës përkatëse;

- Për ndërtim shtesë dhe mbindërtim të objekteve ekzistuese, kompensimi për rregullimin e tokës ndërtimore arin 100% nga shuma e përcaktuar në m² të sipërfaqes së përdorsheme.

- Për objekte infrastrukture paguhet kompensim në varësi të gjatësisë që është e paraqitur në projektin dhe elaboratin gjeodezik:

- Për gjatësi prej 1 km	100 euro;
prej 1 km deri në 10 km	150 euro;
mbi 10 km	200 euro.

Shumët do të paguhet në kundërvlerë denari në ditën e përgadites së llogarisë, sipas kursit të mesëm të Bankës popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

6.2 Rregullativ stimulues për pagimin e kompensimit për rregullimin e tokës ndërtimore

-Investitorët, që do të ndërtojnë objekte, varësisht nga numri i personave që do t'i punësojnë gjatë lëshimit të lejes për ndërtim do të lirohen nga pagimi i kompensimit për rregullimin e truallit për ndërtim për objekte dhe instalime të shfrytëzimit individual edhe atë:

Për të punësuar prej 5-20 punësime 25%

Për të punësuar prej 21-50 punësime 50%

Për të punësuar prej 51-100 punësime 75%

Për të punësuar mbi 100 punësime. 100%

Investitorët që të jenë të liruar nga kompensimi për rregullimin e truallit për ndërtim duhet të parashatrojnë:

Program për investime me numër të të punësuarve për objektin, për të cilin do të lirohen;

Deklaratë e verifikuar në noter se në afat prej 1 (një) muaji nga dita e lëshimit të Raportit për kontrollin e bërë teknik nga ana e inxhinierit mbikëqyrës për objektin në fjalë, do të kryejnë punësime për aq persona për sa janë të liruar për pagimin e kompensimit për rregullimin e truallit për ndërtim;

Investitorët janë të detyruar numrin e të punësuarve, për të cilat do të lirohen nga pagimi i kompensimit të mos e zvogëlojnë gjatë 5 (pesë) viteve nga dita e punësimit të të njëjtëve; Nëse investitori në afat prej 1 (një) muaji nga dita e lëshimit të Raportit për kontrollin e bërë teknik nga ana e inxhinierit mbikëqyrës për objektin në fjalë nuk e bën punësimin e numrit të caktuar të personave ose do ta zvogëloje numrin e të punësuarve gjatë 5 (pesë) viteve, kompensimin nga harxhimet e liruara për rregullimin e truallit për ndërtim do të paguaj nëpërmjet rrugës gjyqësore me interes (kamatë), në pajtim me rregullat ligjore.

6.3 Shpërndarja e kompensimit për tokën ndërtimore

Në varësi nga përgatitja dhe të përgatiturit e truallit për ndërtim pjesëmarrja në përqindje në objektet dhe

прикажана во проектот и геодетскиот елаборат и тоа:
 За должина: до 1 км - 100
 евра,
 од 1 км до 10 км – 150 евра,
 над 10 км – 200 евра.
Износите ќе се плаќаат во денарска противвредност на денот на изготвување на пресметката, по средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија.

6.2. Стимулативна регулатива за плаќање надоместок за уредување на градежно земјиште

- Инвеститорите кои ќе градат објекти, во зависност од бројот на лицата кои ќе ги вработат, при издавањето на одобрение за градење ќе бидат ослободени од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за објекти и инсталации од индивидуално користење и тоа:

За вработени од 5-20 вработувања.....25%
 За вработени од 21-50 вработувања.....50%
 За вработени од 51-100 вработувања.....75%
 За вработени над 100 вработувања.....100%

Инвеститорите, за да бидат ослободени од надоместокот за уредување на градежно земјиште треба да приложат:

Програма за инвестициони вложувања со број на вработени за објектот за кој ќе бидат ослободени;

Изјава заверена на Нотар дека во рок од 1 (еден) месец од денот на издавањето на Извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер за предметниот објект ќе извршат вработување на онолку лица за колку се ослободени од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште;

Инвеститорите се должни бројот на вработените за кои ќе бидат ослободени од плаќање на надоместок да не го намалуваат во текот на 5 (пет) години од денот на вработување на истите;

Доколку инвеститорот во рок од 1 (еден) месец од денот на издавањето на Извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер за предметниот објект не го изврши вработувањето на одредениот број лица, или ќе го намали бројот на вработените во текот на 5 (пет) години, надоместокот од ослободените трошоци за уредување на градежно земјиште ќе биде наплатено по судски пат со камата согласно законските прописи.

6.3. Распоред на надоместокот за уредување на градежно земјиште

Во зависност од опременоста и опремувањето на градежното земјиште процентуалното учество на инфраструктурните објекти и инсталации во уредувањето на градежното земјиште ориентационо изнесува:

Објекти и инсталации од заедничко користење
 30%

instalimet infrastrukture në rregullimin e truallit për ndërtim do të jetë për afërsisht kështu:

Objekte dhe instalime të shfrytëzimit të përbashkët 30%
 Objekte dhe instalime të shfrytëzimit individual 70% nga të cilat për:

Kanalizime fekale 22%,
 Kanalimizim atmosferik 28%,
 Ujësjellës 6%,
 Ndriçimi i rrugicave 10%,
 Korsi asfalti 25%,
 Trotuare 9%.

Shpërndarja konkrete e kompensimit do të përcaktohet veçmas për çdo lokacion ose kompleks të objekteve, e veçmas në varësi të asaj se çfarë objekte komunale janë të ndërtuara ose të njëjtit ndërtohen.

-Ky orar i kompensimit për rregullimin e truallit për ndërtim ka të bëjë edhe për kompensimin që është i paguar nga vitet e kaluara.

Pronari i truallit për ndërtim patjetër duhet të sigurojë PËLQIM për kyçjen e objektit në rrjetin përkatës sekondar për harxhim individual nga ndërmarrja përkatëse komunale. Nëse për instalimet ekzistuese komunale investitori nuk merr vërtetim me shkrim për vlefshmërinë e të njëjtit nga ndërmarrja përkatëse komunale, komuna do të lidhë kontratë për rregullimin e kompensimit për rregullimin e tokës për investim individual në instalimet.

6.4 Kompensim, ndërtimi dhe rikonstruimi i objekteve komunale

Investitorët e objekteve dhe instalimeve komunale: rrugicave, kanalizimit, ujësjellësit, elektrorrrjetit, PTT rrjetit, rrjetit kabllovik si dhe llojeve të ndryshme të objekteve dhe instalimeve do të paguajnë kompensim në lartësinë e punëve ndërtimore edhe atë për vlerë:

deri 100.000,00 den. 1%
 prej 100.000,00 deni deri 500.000,00 den 0,6% por jo më pak se 1.000,00 den.
 prej 500.000,00 deni deri 1.000.000,00 den. 0,5% por jo më pak se 3.000,00 den.
 prej 1.000.000,00 deni deri 5.000.000,00 den. 0,3% por jo më pak se 5.000,00 den.
 mbi 5.000.000,00 den. 0,2%.

Lartësia e kompensimit të punëve ndërtimore të caktohet me marrjen e çmimeve nga dokumentacioni tenderik.

Nëse vetëqeverisja lokale nuk ka çmime të caktuara për punë të caktuar ndërtimore, i njëjti do të caktohet sipas çmimit mesatar të tre subjekteve në periudhën aktuale.

Investitorët e punëve ndërtimore dhe të zanateve, mirëmbajtje investuese dhe aktuale, riparime, adaptime

Објекти и инсталации од индивидуално користење 70%, од кои за:

фекална канализација	22%,
атмосферска канализација	28%,
водовод	6%,
улично осветлување	10%,
коловоз асфалт	25%,
тротоари	9%.

Конкретното распоредување на надоместокот за уредување ќе се определува посебно за секоја локација или комплекс на објекти, а посебно во зависност од тоа какви комунални објекти се изградени или истите се градат.

Овој распоред на надоместокот за уредување на градежното земјиште се однесува и за надоместокот што е платен од претходните години.

Сопственикот на градежното земјиште мора да обезбеди **Согласност** за приклучување на објектот на соодветната секундарна мрежа за индивидуална потрошувачка од соодветното комунално претпријатие. Доколку за постојните комунални инсталации инвеститорот не добие писмена потврда за исправноста на истата од соодветното комунално претпријатие, општината ќе склучи Договор за регулирање на надоместокот за уредување на градежното земјиште, за индивидуално инвестирање на инсталациите.

6.4. Надоместок за објекти за кои не се плаќа надоместок за уредување на градежно земјиште

За објектите за кои не се плаќа надоместок за уредување на градежно земјиште, истите ќе плаќаат надоместок во висина на вредноста на градежните работи и тоа за вредност:

до 100.000,00 ден.	_____1%
од 100.000,00 до 500.000,00 ден.	___0,6% но не помалку од 1.000,00 ден.
од 500.000,00 до 1.000.000,00 ден.	___0,5% но не помалку од 3.000,00 ден.
од 1.000.000,00 до 5.000.00,00 ден.	_0,3% но не помалку од 5.000,00 ден.
над 5.000.000,00 ден.	_____0,2%

Висината на надоместокот на градежните работи да се определува со превземање на цените од тендерска документација.

Доколку Локалната Самоуправа нема утврдени цени за определена градежна работа, истата ќе се определи според просечната цена од три субјекти во тековниот период.

Инвеститорите на градежни и градежно занатски работи на објектите, тековно и инвестиционо одржување, поправки, адаптации и слични работи, на кои не се засметува надоместок за уредување на градежното земјиште, ќе плаќаат надоместок за претходни работи во висина од 1% од

дhe punë identike, në të cilat nuk llogaritet kompensim për rregullimin e truallit për ndërtim do të paguajnë kompensim për punë paraprake në lartësi prej 1% të vlerës së punëve ndërtimore dhe të zanateve, por jo më pak se 1.000,00 denarë.

Pagimi i mjeteve bëhet para lëshimit të lejes për ndërtim.

6.5 Kushte të përgjithshme në rregullimin

-Gjatë ndërtimit të objekteve të reja, të cilat paraprakisht duhet të rrëzohen, objekte të vjetra, nga sipërfaqja, e cila është objekt i pagimit të harxhimeve për rregullimin e tokës n ndërtimore, hiqet sipërfaqja e objektit ekzistues, gjatë së cilës pjesëmarrja minimale në kompensimin për rregullimin nuk mund të jetë më e vogël se 50% nga shumа e përcaktuar me Programin.

-Në rastet kur objekti i ri përfshin sipërfaqe më të vogël se 50% nga objekti i vjetër hiqet 50% e sipërfaqes në m2 që e përfshin objekti i ri, ndërsa pjesa tjetër pas rrëzimit të objektit të vjetër.

-Nëse objekti i ri nuk përfshin sipërfaqe nga objekti i vjetër, i cili ndodhet në përbërjen e së njëjtës parcelë ndërtimore, ndërsa objekti i vjetër është i paraparë për rrëzim llogaritja e kompensimit për rregullimin e truallit për ndërtim për objektin e ri llogaritet me 100%, ndërsa kthimi i një pjese nga kompensimi për rregullimit e truallit për ndërtim në këtë bazë kryhet pas rrëzimit të objektit të vjetër.

Në pajtim me rregulloren për planifikim urbanistik ("Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 225/20) dhe Rregullores për shkallën e rregullimit të tokës ndërtimore dhe mënyrës së llogaritjes së shpenzimeve për rregullimin e tokës ndërtimore sipas shkallës së rregullimit ("Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 193/16, 72/18 dhe 16/22) lartësia maksimale e kreshtës është deri në 4.50 m mbi kurorën përfundimtare të ndërtesës, ndërsa me plan urbanistik mund të caktohet lartësi më të vogël ose më të madhe në varësi të shfaqjes endemike arkitektonike ose për ndërtime të destinuara të B V dhe G-së. Në kuadër të lartësisë së lejuar të kreshtës rregullohet hapësirë e përdorshme të papafingos, në të cilën mund të shfrytëzohet vetëm një lartësi kati, dhe këto hapësia llogariten me koeficient 0.2, ndërsa për sipërfaqen e papfingos ku lartësia e shfrytëzueshme është prej 2.5m llogaritet me koeficient 1.0.

Ndërtimet dhe pjesët e ndërtimeve të ndërtuara pa leje për ndërtim janë ndërtime jo legale.

Pjesët nga ndërtimet e ndërtuara në kundërshtim me projektin e verifikuar dhe lejes për ndërtim janë bazë për asgjësimin e lejes për ndërtim.

7. MËNYRA E SHPËRNDARJES SË MJETEVE PËR FINANCIMIN E NDËRTIMIT DHE MIRËMBAJTJES SË INFRASTRUKTURËS

Për lartësinë e kompensimit për rregullimin e truallit për ndërtim lidhet kontratë për kompensimin e rregullimit të truallit për ndërtim në formë të shkruar drejtpërsëdrejti ndërmjet investitorit nga njëra anë dhe komunës së Dollnenit nga ana tjetër në bazë të

вредноста на градежните и градежно занатските работи, но не помалку од 1.000,00 денари.

Уплаќањето на средствата се врши пред издавање на бараното одобрение.

6.5. Општи услови во уредувањето

- При изградба на нови објекти, за кои претходно треба да се порушат стари објекти, од површината која е предмет на наплата на трошоци за уредување на градежното земјиште, се одбива површината на постојниот објект, при што минималното учество во надоместокот за уредување не може да биде помало од 50% од износот утврден со Програмата.

- Во случај кога новиот објект зафаќа површина помала од 50% од стариот објект се одбива 50% од квадратурата што ја зафаќа новиот објект, а остатокот по порушување на стариот објект.

- Ако новиот објект не зафаќа површина од стариот објект кој се наоѓа во состав на истата градежна парцела, а стариот објект е предвиден за порушување, пресметката на надоместокот за уредување на градежното земјиште за новиот објект се пресметува 100%, а враќањето на дел од надоместокот за уредување на градежното земјиште по овој основ се врши после порушување на стариот објект.

Согласно Правилникот за урбанистичкото планирање (Сл.вес. на РМ бр.225/20) и Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост (Сл.вес. бр. 193/16, 72/18, 16/22), максималната височина на слеме е до 4.50м над завршниот венец на градбата, а со урбанистички план може да се одреди помала или поголема височина во зависност од ендемскиот архитектонски израз или за градби со намена Б, В и Г. Во рамките на дозволената висина на слемето се уредува потпокривен корисен простор во кој може да се користи само една спратна височина, и овие простории се пресметуваат со коефициент 0,2, а за површината на просторот во поткровје каде корисната висина е поголема од 2,5м, се пресметува со коефициент 1,0.

Градбите и деловите од градби изградени без одобрение за градење се бесправни градби.

Деловите од градбата изградени спротивно на заверениот проект и одобрението за градење се основ за ништовност на одобрението за градење.

7. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

За висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште, се склучува Договор за надоместок за уредување на градежно земјиште во

документационит të verifikuar teknik dhe pëlqimeve të dorëzuara, me të cilat rregullohen të drejtat dhe obligimet e palëve kontraktuese me afate të caktuara për kryerjen e të njëjtave. Kontratën për rregullimin e truallit për ndërtim e nënshkruan prefekti i komunës.

Në raste kur toka ndërtimore është e rregullt me rrjet thmелor infrastrukturor, ndërsa në lokalitetin ku ndodhet parcela ndërtimore nuk ka të sjellur dokumentacion planor dhe tërësisht nuk është ndërtuar infrastruktura sekondare, ndërsa pronari i truallit insiston vetë me mjete personale t'a ndërtojë të njëjtën në pajtim me dokumentacionin e verifikuar për ndërtim, është i detyruar që pronarëve të ardhshëm të tokës t'u mundësojë kyçjen në rrjetet infrastrukture, të cilat kanë për obligim t'i paguajnë kompensim vetëqeverisjes lokale. Rrjeti infrastrukturor që do ta ndërtojë vetë duhet teknikisht të pranohet nga ndërmarrja përkatëse komunale dhe të njëjtat t'ia dorëzojë Vetëqeverisjes Lokale pa kompensim.

Shpenzimet për pajisjen dhe ndërtimin e objekteve të infrastructures komunale jashtë nga parcela konkrete ndërtimore dhe shpenzimet për transferimin e objekteve të infrastructures komunale për shpenzim individual dhe të përbashkët komunal që përdoruesi i ka realizuar ose i realizon me vetëinicativëpa pjesëmarrje të komunës, e para nënshkrimit të kontratave me shkrimpër rregullimin e komensimit për rregullimin e tokës ndërtimore dhe kontratë me shkrim për realizimin e objekteve të infrastructures komunale, nuk pranohen, vetëm nëse në lokalitetet , në të cilat ku pas parashtrimit të dokumentacioniut plaonor, të njëjtat përputhen.

Për këto lokalitete, patjetër duhet të kete dokumentacion të rregullt për objektet e ndërtuara të infrastructures, verifikuar në organ competent dhe rrjetet e ndërtuara infrastrukture të pranuar nga ndërmarrjet komunale. Gjatë kësaj pranohen vetëm shpenzimet – pjesa nga kompensimi për rregullimin e tokës ndërtimore për rrjetin e ndërtuar infrastrukturor nga shpenzimet individuale komunale.

Ky rrejt infrastrukturor patjetër duhet t'i dorëzohet Vetëqeverisjes Lokale, të mundësohet kyçje të shfrytëzuesve të ardhshëm të rinj në truall pa kompensim, ndërsa shfrytëzuesit e rinj të truallit t'i kompensojnë vetëqeverisjes lokale kompensim të plotë përrregullimin e tokës ndërtimore.

8. MJETE TË DEDIKUARA PËR PËRPUNIMIN E PLANEVE URBANISTIKE DHE DOKUMENTACIONIT TEKNIK PËLР NDËRTIMIN E OBJEKTEVE INFRASTRUKTURE

Në vitin 2026 do të bëhet përpunimi i dokumentacioniturbanistiko-planor, për të cilin do të përpunohet Plan Vjetor i veçantë nga ana e Departamentit për urbanizëm, veprimatri komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor, I cili do të verifikohet nga ana e Këshilit të komuës së Dollnenit, në pajtim me

писмена форма директно меѓу инвеститорот од една страна и општина Долнени од друга страна, врз основа на заверена техничка документација и доставени согласности, со кој се регулираат правата и обврските на договорните страни со утврдени рокови за извршување на истите. Договорот за уредување на градежното земјиште го потпишува Градоначалникот на општината.

Во случај кога градежното земјиште е уредено со изградена основна инфраструктурна мрежа, а во локалитетот каде се наоѓа градежната парцела нема донесено планска документација и не е целосно изградена секундарната инфраструктура а сопственикот на земјиштето инсистира сам со свои средства да ја гради истата согласно заверена техничка документација за градење, должен е да овозможи на идните сопственици на земјиштето приклучување на инфраструктурните мрежи кои имаат обврска да му платат надомест на локалната самоуправа. Инфраструктурната мрежа што ќе ја гради сам треба да биде технички примена од соодветното комунално претпријатие и истата да ја предаде на Локалната самоуправа без надомест.

Трошоците за опремување и изградба на објекти од комуналната инфраструктура надвор од конкретната градежна парцела и трошоците за преместување на објекти од комуналната инфраструктура за индивидуална и заедничка комунална потрошувачка, што корисникот ги извел или ги изведува самоиницијативно без учество на општината, а пред склучување на писмени договори за регулирање на надоместок за уредување на градежно земјиште и писмен договор за изведување на објекти од комунална инфраструктура, не се признаваат, освен во локалитетите во кои по донедувањето на планска документација, истите се вклопуваат.

За овие локалитети, мора да има исправна техничка документација за изградените објекти од инфраструктурата, заверена од надлежен орган и изградените инфраструктурни мрежи примени од јавните комунални претпријатија. При ова се признаваат само трошоците – делот од надоместокот за уредување на градежното земјиште за изградената инфраструктурна мрежа од индивидуалната комунална потрошувачка.

Оваа изградена инфраструктурна мрежа мора да биде предадена на Локалната самоуправа, да се овозможи приклучување на нови идни корисници на земјиштето без надомест, а новите корисници на земјиштето да и надоместат на Локалната самоуправа целосен надоместок за уредување на градежното земјиште.

8. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ТЕХНИЧКА

регullat ligjore. Do të vazhdohet me procedurat e planeve që janë nisur në vitet paraprahe.

Të gjitha aktivitetet në sferën e planifikimit hapësinor dhe urbanistik dhe të zhvillohen pas Programit parapra Planor të lejuar, në pajtim me Ligjin për planifikim urbanistik ("Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 32/20).

Për shkak të realizimit të dokumentacionit urbanistik, respektivisht për shkak të pastrimit të çështjeve pronëso-ro-juridike gjatë viti 2026 do të ndërmerren aktivitete për përpunimin e elaborative për shtresa të azhuruara gjeodezike dhe shërbime tjera gjeodezike.

-shtresat e azhuruara gjeodezike do të përpunohen në të gjitha teritorret e komunës, ku me Programin për rregullimin e tokës ndërtimore do të parashikohet përpunimi i përpunimi i planit urbanistik ose dokumentacion urbanistikoplanor.

-Në rastet kur në planin urbanistik për vendbanim, Plani urbanistik jashtë vendbanimit të një parcele ndërtimore ka hapësirë të përcaktuar për ndërtim të më shumë ndërtimeve, do të përpunohet projekt urbanistik, në të ilin do të zbatohen dispozitat planore të përcaktuara me planin.

Për përpunimin e dokumentacionit projektues-teknik për ndërtimin e objekteve me interes të komunës (objekte infrastrukturore, stacion filtrues e njësoj) krahas mjeteve të veta, do të kërkohen edhe mjete plotësuese nga donatorë të ndryshëm dhe organizata ndërkombëtare, si dhe mjete nga institucionet e Republikës së Maqedon-siës së Veriut.

9. DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

1. Për zbatimin e këtij programi kompetent është Prefekti i komunës së Dollnenit.

2. Ky program hyn në fuqi ditën e tetë nga shpallja në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit,

Kryetari Këshillit të komunës
së Dollnenit
Musa Shaqiri

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ

Во 2025 година ќе се врши изработка на урбанистичко - планска документација за која ќе се изработи посебна **Годишна програма** од страна на Одделението за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина, која ќе биде утврдена од страна на Советот на општина Долнени, согласно законските прописи. Ќе се продолжи со постапките на плановите кои се отпочнати во претходните години.

Сите активности во областа на просторното и урбанистичкото планирање ќе се одвиваат по претходно одобрена Планска програма, согласно Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр. 32/20).

Заради реализација на Урбанистичката документација, односно заради расчистување на имотно-правните работи, во текот на 2025 година, ќе се преземат активности за изработка на елаборати за ажурирани геодетски подлоги и други геодетски услуги.

- Ажурираните геодетски подлоги ќе се изработуваат на сите подрачја на територија на општината каде со Програмата за уредување на градежното земјиште ќе се предвиди изработка на урбанистички план или урбанистичко – планска документација.

- Во случаите кога во Урбанистичкиот план за населено место, Урбанистичкиот план вон населено место на една градежна парцела има утврден простор за градење на повеќе градби, ќе се изработува урбанистички проект, во кој се применуваат планските одредби утврдени со планот.

За изработка на проектно-техничка документација за изградба на објекти од интерес на општината (инфраструктурни објекти, пречистителни станица и сл.), покрај сопствени средства, ќе се бараат и дополнителни средства од разни донатори и меѓународни организации, како исредства од институциите на Република СевернаМакедонија.

9. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на општина Долнени.

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Сл.гласник на Општина Долнени”.

Претседател на совет

На општина Долнени

Муса Шаќири

Врз основа на член 50, став 1, алинеја 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02) и член 62, став 1, алинеја 4 од Статутот на општина Долнени (“Службен гласник на општина Долнени” бр. 8/05, 04/09 и 02/10. Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

Në bazë të nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë:

ЗАКЛУЧОК

За социјална заштита во општина Долнени за 2026 година

- a. Се прогласува, Заклучок за Програма за социјална заштита во општина Долнени за 2026 година 08-1607/17 донесена од советот на општина Долнени на ден 03.12.2025 година.
- b. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

09-1709/16
05.12.2025 год

Градоначалник
Блерим Исџами

Врз основа на член 3, член 11 и член 12 од Законот за социјална заштита (Службен весник на РМ бр.79/09, 36/11 и 51/11), а согласно член 22 став 1 точка 7 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02), и член 28 став 1 alineja 11 од Статутот на општина Долнени (Сл.гласник бр.10/19), Советот на Општина Долнени на _____ седницата одржана на 03.12.2025 година, ја донесе следната:

ПРОГРАМА

за социјална заштита во Општина Долнени за 2026 година

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Социјалната заштита како дејност од јавен интерес, е систем на мерки, активности и политики за спречување и надминување на основните социјални ризици на кои е изложен граѓанинот во текот на животот, за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост и за јакнење на неговиот капацитет за сопствена заштита.

Како носители на социјалната заштита се Републиката односно Владата на Република Северна Македонија која донесува Национална програма за развојот на социјалната заштита и општините кои обезбедуваат спроведување на социјалната заштита во согласност со закон и донесуваат програми за потребите на граѓаните од областа на социјалната заштита.

Програмата за социјална заштита на општина Долнени за 2026 година, има за цел подобрување на пристапот и квалитетот на социјалната заштита како и мерките и активностите преку кои општината ќе ја спроведува социјалната заштита за поедини категории на семејства да добијат соодветен третман и заштита од социјален ризик, совладување на овие ризици како и за девијантни појави и однесувања.

Програмата за социјална заштита во општина Долнени за 2026 година, се носи согласно Националната програма за развој на социјалната заштита донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија.

МЕРКИ И АКТИВНОСТИ

КОНКЛУЗИОН

пër mbrojtje sociale në komunën e Dollnenit për vitin 2026

1. Shpallet konkluzioni për mbrojtje sociale në komunën e Dollnenit për vitin 2026 me nr. 08-1607/17 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit më 03.12.2025.
2. Konkluzioni do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit.

Nr. 09-1709/16
05.12.2025

Prefekt
Blerim Islami

Në bazë të nenit 3, nenit 11 dhe nenit 12 të Ligjit për mbrojtje sociale (Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 79/09, 36/11 dhe 51/11), e në pajtim me nenin 22 paragrafi 1 pika 7 dhe nenin 36 paragrafi 1 pika 15 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 5/02), si dhe nenin 28 paragrafi 1 alineja 11 të Statutit të komunës së Dollnenit (Gazeta Zyrtare nr. 10/19), Këshilli i Komunës së Dollnenit në mbledhjen e _____ të mbajtur më datë 03.12.2025, solli këtë:

PROGRAM për mbrojtje sociale në komunën e Dollnenit për vitin 2026

1. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Mbrojtja sociale si veprimtari publike është një sistem i masave publike, aktiviteteve dhe politikave për pengimin dhe tejkalimin e rreziqeve elementare, ndaj të cilave është i ekspozuar qytetari gjatë jetës së tij, për zvogëlimin e varfërisë dhe përjashtimi social dhe për përforcimin e kapacitetit të saj për mbrojtje të mëvetësishme.

Si bartës i ndihmës sociale, respektivisht Qeveria e Republikës së Maqedonisë, e cila sjell program nacional për zhvillimin e mbrojtjes sociale dhe komunat, të cilat sigurojnë zbatimin e mbrojtjes sociale në pajtim me ligj dhe sjellin programe për nevojat e qytetarëve nga sfera e ndihmës sociale.

Programi për ndihmë sociale i komunës së Dollnenit për vitin 2026 ka për qëllim përmirësimin e qasjes dhe kualitetit të mbrojtjes sociale si dhe masat dhe aktivitetet nëpërmjet të cilave komuna do t'a zbatojë mbrojtjen sociale për kategori të veçanta të familjeve që të fitojnë trajtim përkatës për mbrojtje nga riziku social, mundja e këtyre rreziqeve si dhe për dukuri dhe sjellje devijuese.

Programi për mbrojtje sociale i komunës së Dollnenit për vitin 2026 sillet në përputhje me programin nacional për zhvillimin e ndihmës sociale nga ana e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

2. MASA DHE AKTIVITETE

Komuna e Dollnenit me qëllim të sigurimit të

Општина Долнени,со цел обезбедување на социјалната заштита за нејзините граѓани ,ќе ги спроведува следните мерки и активности:

А. Парична помош и обезбедување на посебни мерки и услуги за социјална превенција и заштита на следните категории на лица кои ќе се најдат во исклучително тешка состојба,согласно можностите и во рамките на расположливите средства во Буџетот на општината за 2026 година

- лица со инвалидност,
- деца без родители и родителска грижа,
- деца со воспитно социјални проблеми,
- деца од еднородителски семејства,
- стари лица без семејна грижа,
- лица засегнати со злоупотреба на дрога и алкохол,
- тешко болни лица и приматели на терапија,
- лица погодени од елементарни непогоди,пожари и друго.

Б. Организирање на хуманитарна акција за финансиска и материјална помош на ранливите групи на население

В.Хоризонтално обележување на паркинг простор за лица со посебни потреби и изградба на пристапни рампи во објекти од јавен интерес.

Г. Организирање на трибини за едукација против зависности и реализација на проект за превенција од болестите на зависност

Д. Поддршка на центарот за деца со посебни потреби

ПОСТАПКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА

А. Парична помош и обезбедување на посебни мерки и услуги за социјална превенција и заштита на одредени категории на лица кои ќе се најдат во исклучително тешка состојба.

1. Цел

Целта за остварување на паричната помош и обезбедување на посебни мерки и услуги за социјална превенција и заштита на одредени категории на лица е согласно надлежноста на општината во областа на социјалната заштита утврдена во Законот за локалната самоуправа и Законот за социјалната заштита како и други законски и подзаконски акти во оваа област,општината да им излезе во пресрет на здравствено,финансиски или друг начин загрозените лица кои имаат потреба од социјална заштита и помош,а согласно можностите и во рамките на расположливите средства во Буџетот на општината за 2026 година.

2. Корисници

Корисници на парична помош и други услуги од социјалната заштита,се следните категории на

ndihmës sociale për qytetarët e saj do t'i zbatojë masat vijuese:

А. Ndihmë financiare dhe sigurimi e masave dhe shërbimeve të veçanta për prevencë-parandalim social/e dhe mbrojtje për personat të kategorive vijuese, të cilët do të ndodhen në situata të jashtëzakonshme të rënda, në pajtim me mundësitë dhe në kuadër të mjeteve që i posedon në buxhetin e komunës për vitin 2026.

- persona meinvaliditet,
- fëmijë pa prindër dhe kujdesprindëror,
- fëmijë me problemeedukativo-sociale,
- fëmijë me familje njëprindërore,
- persona të vjetër pa kujdesfamiljar,
- persona të prekur nga keqpërdorimi i drogës dhealkoholit,
- persona rëndë të sëmurë dhe pranues tëterapi,
- persona të goditur nga fatkeqësitë elementare, zjarretetj.

В. Organizimi i aksionit humanitar për ndihmë financiare dhemateriale grupeve të rrezikuara të banorëve.

С. Shënimi horizontal i hapësirës për të parkuar për persona me nevojatë veçanta dhe ndërtimi i rampave për qasje në objekte të karakterit publik.

Ç. Organizimi i tribunave për edukimin kundër varshmërive dhe realizimi i projektit për parandalimin e sëmundjeve tëvarshmërisë.

Д. Përkrahje e Qendrës për Fëmijë me nevoja tëveçanta.

3. PROCEDURA PËR REALIZIM

А. Ndihmë në të holla dhe sigurimi i masave dhe shërbimeve të veçanta për parandalimin social dhe mbrojtjen e kategorive të caktuara të personave, të cilët do të gjenden në situatë jashtëzakonisht të rëndë.

1. Qëllimi

Qëllimi i realizimit të ndihmave në të holla dhe sigurimi i masave dhe shërbimeve të veçanta për parandalimin social të kategorive të caktuara të Personavetëcaktuarështënëpajtimmekompetencëneko munësnësferën e ndihmës sociale të përcaktuar në Ligjin për Vetëqeverisje Lokale si dhe akte tjera ligjore dhe nënligjore në këtë sferë komuna t'u dalë në përkrahje shëndetësore, financiare ose në mënyrë tjetër personave të rrezikuar, të cilët kanë nevojë për ndihmë sociale në përputhje me mundësitë she në kuadër të mjeteve në disponim në buxhetin e komunës për vitin 2026.

2. Shfrytëzues

лица:

инвалидни лица,

- деца без родители и родителска грижа,
- деца со воспитно социјални проблеми,
- лица засегнати со злоупотреба на дрога и алкохол,
- деца со посебни потреби,
- тешко болни лица и приматели на терапија,
- стари лица без семејна грижа
- лица погодени од елементарни непоходи

3. Мерки

Висината на надоместокот,видовите на мерките и услугите за социјална заштита и превенција,за наведените категории на лица ќе се утврдуваат врз основа на поднесено барање со комплетна документација со која би се потврдил основот на барањето,а по дадено позитивно мислење од страна на Комисијата за општествени дејности и по донесена одлука од страна на Советот на општина Долнени.

4. Носител

Оваа активност како мерка во рамките на реализацијата на програмата за социјална заштита на општина Долнени за 2024 година, ќе се спроведува од страна на општина Долнени преку надлежните сектори и одделенија а по претходно позитивно мислење дадено од Комисијата за општествени дејности и донесена Одлука од страна на Советот на општина Долнени.

5. Извори на средства

Средствата за исплата на парична помош и за обезбедување на посебни мерки и услуги за социјална превенција и заштита на наведените категории лица ќе се обезбедуваат согласно можностите и во рамките на расположливите средства во Буџетот на општината за 2024 година и се предвидени во следните потпрограми:

АО- Совет,потставка 464990- други трансфери

АО- Совет,потставка 412110 – постојана резерва

ДО- Градоначалник,потставка 464990-други трансфери

Б. Организирање на хуманитарна акција за финансиска и материјална помош на ранливите групи на население

Целта на оваа активност е преку организирање на акција за собирање на облека и друга опрема да им се помогне на социјално загрозени лица.

Носители на спроведување на активност покрај Општина Долнени,ќе бидат вклучени и јавните установи,Центарот за социјална работа-Прилеп,невладини организации и здруженија.

В. Хоризонтално обележување на паркинг простор за

Shfrytëzues të ndihmave në të holla dhe shërbimeve tjera nga sfera e mbrojtjes sociale janë kategoritë vijuese të personave:

- Personainvalidë,
- fëmijë pa prindër dhe kujdesprindëror,
- fëmijë me problemeedukativo-sociale,
- persona të prekur me keqpërdorimin e drogës dhealkoholit,
- fëmijë me nevoja tëveçanta,
- persona rëndë të sëmurë dhe pranues tëterapijeve,
- persona të vjetër pa kujdesfamiljar
- persona të goditur nga fatkeqësitë elementare, zjarretetj.

3. MASAT

Lartësia e kompensimit, llojeve të masave dhe shërbimeve për ndihma sociale dhe parandalimit për kategoritë e përmendura të personave do të përcaktohet në bazë të kërkesës së parashtruar me dokumentacion të kompletuar, me të cilin do të vërtetohet arsyeshmëria e kërkesës dhe pas dhënies së mendimit pozitiv të Komisionit për Veprimtari Shoqërore dhe pas vendimit të sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit.

4. Bartës

Ky aktivitet si masë në kuadër të realizimit të programit për mbrojtje sociale të komunës së Dollnenit për vitin 2019 do të zbatohet nga ana e komunës së Dollnenit nëpërmjet të sektorëve dhe departamenteve, por paraprakisht pas dhënies pozitive nga ana komisionit për Veprimtari Shoqërore dhe pas vendimit të sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit.

5. Burime tëmjeteve

Mjetet për pagesën e ndihmës në të holla dhe për sigurimin e shërbimeve dhe masave të veçanta për parandalimin dhe mbrojtjen e kategorive të përmendura do të sigurohen në pajtim me mjetet që i ka në buxhetinekomunës së Dollnenit për vitin 2024 të parapara në nënprogramet vijuese:

АО- Këshill, nënpikë 464990-transferta tjera

АО- Këshill, nënpikë 412110–rezervë e përhershme
ДО-Пrefekti, nënpika 464990 dhe transferte tjera.

В. Organizimi i aksionit humanitar për ndihmë financiare dhe materiale të grupeve dhe popullatës sëndjeshme

Qëllimi i këtij aktiviteti është që nëpërmjet të organizimit të aksionit për mbledhje të veshjes dhe sendeve tjera t'u ndihmohet personave social të rrezikuar. Si bartës të këtij aktiviteti përkrah komunës së

лица со посебни потребии изградба на пристапни рампи во објекти од јавен интерес

Целта на оваа активност е воспоставување на подобар пристап на лицата со посебни потреби до јавните институции и објекти .

Г. Организирање на трибини за едукација против зависности и реализација на проект за превенција од болестите на зависност

Со спроведувањето на оваа активност се превземаат мерки за спречување на настанување на социјални ризици, рано откривање и третман на граѓанинот односно на лицата кои злоупотребуваат дроги, други психотропни супстанции, прекурзори и алкохол.

Оваа активност ќе се спроведе во соработка со Центарот за социјална работа -Прилеп, со училиштата, здравствената установа, невладини организации и здруженија на граѓани како и други правни и физички лица.

За реализација на оваа активност во Буџетот на општина Долнени за 2026 година, се предвидени финансиски средства во следната подпрограма:

ЕО – Општинска администрација ,потставка 464990 – други трансфери

ЕО – Општинска администрација, потставка 463110 – трансфери до здруженија

Д. Поддршка на центарот за деца со посебни потреби

4. ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИ СО ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА

Р . б р .	Активност	Износ во денари
1 .	Хоризонтално обележување на паркинг простор за лица со посебни потреби	100.000
2 .	Изградба на пристапни рампи во објекти од јавен интерес	200.000
3 .	Реализација на проектот за превенција од болестите на зависност	50.000
4 .	Помош за стари и изнемоштени лица	100.000
5 .	Помош на социјално загрозените семејства	100.000
6 .	Помош на лица погодени од елементарни непогоди	100.000
7 .	Поддршка на Центарот за деца со посебни потреби	50.000
8 .	Организирање на хуманитарна акција за финансиска и материјална помош на ранливите групи на население	30.000

Dollnenit do të përfshihen edhe entet publike, Qendra për Punë Sociale–Prilep, organizatat joqeveritare dhe shoqatat.

С. Shënimi horizontal i hapësirës për të parkuar për persona me nevoja të veçanta dhe ndërtimi i rampave për qasje në objekte të karakterit publik

Qëllimi i këtij aktiviteti është vendosja e qasjes më të mirë ndaj personave me nevoja të veçanta deri te institucionet dhe objektet publike.

Ç. Organizimi i tribunave për edukimin kundër varshmërive dhe realizimi i projektit për parandalimin e sëmundjeve të varshmërisë

Me zbatimin e këtij aktiviteti merren masa për pengimin dhe paraqitjen e rreziqeve sociale, zbulimin e hershëm dhe trajtimin e qytetarit, respektivisht personave që keqpërdorin droga, substanca tjera psikotropike dhe alkoholin. Ky aktivitet do të zbatohet në bashkëpunimin me Qendrën për Punë Sociale- Prilep, me shkollat, entet shëndetësore, organizatat dhe shoqatat e qytetarëve, si dhe personave tjerë juridikë dhe fizikë.

Për realizimi e këtij aktiviteti në Buxhetin e komunës së Dollnenit për vitin 2026 janë të paraparë mjete financiare në nënprogramin vijues:

ЕО–Администратë komunale, nënpикë 464990–transferta tjera

ЕО–Администратë komunale, nënpикë, nënpикë 463110–transferta deri te shoqatat.

Д. Përkrahje e Qendrës për fëmijë me nevoja tëveçanta

4.PASQYRË TABELARE ME KONSTRUKSIONFINANCIAR

N r . r .	Aktivitet	Shuma në denarë
1 .	Shënimi horizontal i hapësirës për të parkuar për persona me nevoja të veçanta	100.000 den.
2 .	Ndërtimi i rampave për qasje në objekte të interesit publik	200.000 den.
3 .	Realizimi i projektit për parandalim nga sëmundjet e varshmërisë	50.000 den.
4 .	Ndihmë për persona të vjetër dhe të brishtë	100.000 den.
5 .	Ndihmë familjeve të rrezikuara sociale	100.000 den.
6 .	Ndihmë personave të goditur nga fatkeqësitë elementare	100.000 den.

9	Организирање на трибини за едукација против зависности	10.000
10	Еднократна помош за секое новородено дете	100.000
11	Помош на лица со здравствени проблеми	50.000
12	Финансиска поддршка на НВО за реализација на проекти за социјално загрозени семејства и поединци	50.000
	ВКУПНО:	940.000 ден.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Програмата за социјална заштита на Општина Долнени за 2026 година влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Долнени, а се применува во текот на 2026 година.

Претседател на совет
На општина Долнени
Муса Шаќири

7	Пërкраhje e qendrës për fëmijë me nevoja të veçanta	50.000 den.
8	Organizimi i aksionit humanitar dhe ndihmës materiale grupeve të rrezikuara të banorëve	30.000 den.
9	Organizimi i tribunave për edukim dhe varshmëri	10.000 den.
10	Ndihmë të njëhershme për çdo fëmijë të lindur	100.000 den.
11	Përкраhje për persona me problem shëndetësore	50.000 den.
12	Përкраhje financiare të OJQ-ve për realizimin e projekteve për familjet e rrezikuara sociale	50.000 den.
	GJITHSEJ:	940.000 den.

5. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Programi për mbrojtje sociale të komunës së Dollnenit për vitin 2026 hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit dhe do të zbatohet gjatë vitit 2026.

Kryetari Këshillit të komunës
së Dollnenit
Musa Shaqiri

Врз основа на член 50, став 1, алинеја 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02) и член 62, став 1, алинеја 4 од Статутот на општина Долнени ("Службен гласник на општина Долнени" бр. 8/05, 04/09 и 02/10. Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За спроведување на превентива систематска Дезинсекција и дератизација за заштита на населението од заразни болести на територијата на општина Долнени за 2026 година

1.4 Се прогласува, Заклучок за Програма за спроведување на превентива систематска Дезинсекција и дератизација за заштита на населението од заразни болести на територијата на општина Долнени за 2026 година 08-1607/19 донесена од советот на општина Долнени на ден 03.12.2025 година.

1.5 Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

09-1709/17

Градоначалник

05.12.2025 год

Блерим Исџами

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕВЕНТИВНА СИСТЕМАТСКА ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ НА

Нë базë të nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta zyrtare e RM-së", nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit ("Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit", nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë:

KONKLUZION

për zbatimin sistematik preventiv të dezinfektimit dhe deratizimit për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet ngjitëse në territorin e komunës së Dollnenit për vitin 2026

Shpallet konkluzioni për zbatimin sistematik preventiv të dezinfektimit dhe deratizimit për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet ngjitëse në territorin e komunës së Dollnenit për vitin 2026me nr. 08-1607/19 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit më 03.12.2025.

2. Konkluzioni do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit.

Nr. 09-1709/17

05.12.2025

Prefekt

Blerim Islami

PLAN DHE PROGRAM PËR ZBATIMIN E DEZINSEKTIMIT DHE DERATIZIMIT PARANDALUES PËR MBROJTJEN E POPULLLSISË NGA SËMUNDJET NGJITËSE NË TERRITORIN E



Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), член 12 став 1 точка 4, став 2 член 14 од Законот за Заштита на населението од заразни болести (Сл.весник на РМ бр.66/2004, бр.139/08, бр.99/09 и бр.86/11), и Стручното мислење добиено од ЈЗУ „Центар за јавно здравје“ Прилеп, а согласно член 28 алинеја 1 точка 11 од Статутот на Општина Долнени (Сл.гласник бр.10/19), Советот на Општина Долнени на седницата одржана на ден 03.12.2025 година, донесе:

**ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ПРЕВЕНТИВНА СИСТЕМАТСКА ДЕЗИНСЕКЦИЈА И
ДЕРАТИЗАЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА
ОПШТИНА ДОЛНЕНИ ЗА 2026 ГОДИНА**

Член 40-Задолжителна е дезинсекција на населени места при појава на инсекти или опасност од појава на заболувања кои се пренесуваат со инсекти.

За дезинсекција и дератизација на населбите и нивната околина надлежни се општините и градот Скопје, кои ги изведуваат со стручна и техничка помош на Центрите за јавно здравје и други правни лица кои ги исполнуваат условите пропишани со овој закон и прописите донесени врз основа на него (член 42).

Единиците на локалните самоуправи и градот Скопје задолжени се да спроведуваат превентивна дезинсекција и дератизација на својата територија, за таа цел неопходно е Градоначалникот и Советот на ЕЛС да донесат



Нë базë тë нени 36, параграфит 1, пика 6 на Лигги пëр Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 5/02) nени 12, параграфит 1, pikës 4 параграфи 2, nени 14 на Лигги пëр Mbrojtjen e Popullsisë nga Sëmundjet Ngjitëse (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 66/2004, 139/08, 99/09 dhe 86/11) dhe mendimit profesional të marrur nga ana e ESHP (Qendra për Shëndet Publik”- Prilep dhe në pajtim me nени 28, alineja 1, pika 11 nga Statuti komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 10/19) Këshilli i komunës së Dollnenit ne seancën të mbajtur më 03.12.2025 e solli këtë:

**PLAN DHE PROGRAM PËR ZBATIMIN E
DEZINSEKTIMIT DHE DERATIZIMIT PARANDALUES
PËR MBROJTJEN E POPULLLSISË NGA
SËMUNDJET NGJITËSE NË TERRITORIN E
KOMUNËS SË DOLLNENIT PËR VITIN 2026**

-Sipas nени 40 i detyrueshëm është dezinfektimi i vendbanimeve gjatë paraqitjes së rezikut nga sëmundjet që бартен me инсекте.

-Për dezinfektimin dhe дератизимин e lagjeve dhe rrethinave të tyre kompetentë janë komunat dhe qyteti i Shkupi, të cilat i realizojnë me ndihmë profesionale dhe teknike të Qendrave për Shëndet Publik dhe personave tjerë shëndetësorë, të cilët i plotësojnë kushtet e parapara me këtë ligj dhe rregullat tjera në базë të tij (nени 42)

Njësitë e Vetëqeverisjes Lokale dhe qyteti i Shkupit janë të detyruar të zbatojnë deinsketim dhe дератизим parandalues në territorin e vet. Për atë qëllim është e domosdoshme prefekti dhe Këshilli i NJVL-së të sjellin vendim dhe të sigurojnë mjete financiare për zbatimin e këtyre procese.

одлука и обезбедат финансиски средства за спроведување на овие процеси.

ДЕЛ 1 ДЕЗИНСЕКЦИЈА

1. Вовед

Како резултат на светските економски трендови и климатските промени, постои можност за интензивно распространување на векторите, а со тоа и зголемување на бројот на заболени лица од инфективни заболувања кои се пренесуваат преку вектори. Законот за заштита на населението од заразни болести и Стручното мислење за спроведување на превентивна десинсекција и дератизација за спречување и сузбивање на вектор преносливите заболувања на територијата на Општина Долнени, добиено од ЈЗУ „Центар за јавно здравје“ Прилеп во 2026 година ќе ги превземе општите мерки за заштита на населението од заразни болести на нејзината територија, односно ќе изврши превентивна дезинсекција и дератизација.

Вектори кои пренесуваат инфекции на луѓето се членконоги или цицачи вклучувајќи ги и глодарите. Членконогите вектори како што се комарците и крлежите се ладнокрвни и се особени чувствителни на климатските фактори. Меѓу болестите кои се пренесуваат преку вектори има и такви кои се регистрираат во Р. Македонија како што се Лајмската болест, Треска од западен Нил, Лајшманиоза, Маларија, Хеморагични трески и други кои во иднина претставуваат закана и има голема можност да започнат да се регистрираат во Р. Македонија. Поради тоа потребно е превентивно да се превземаат соодветни мерки со цел нивно спречување, а бидејќи се работи за трансмисивни заболувања (вектор преносливи болести) нашите напори пред се треба да се насочат кон уништување на векторите и едукација на населението за соодветна лична заштита, но и јакнење на здравствените капацитети за навремена дијагностика и соодветно лекување.

Општина Долнени во соработка со Центарот за јавно здравје - Прилеп оваа програма за сузбивање на комарците на територијата на Општина Долнени ја изготви врз база на спроведените стручни извидувања на терен, во

PJESA E 1-rë

DEZINSEKTIMI

1. Hyrje

-Si rezultat i trendeve ekonomike botërore dhe ndryshimeve klimatike ekziston mundësia për shpërndarjen intensive të vektorëve e matë edhe zmadhimi i numrit të njerëzve të sëmurë nga sëmundjet ngjitëse, të cilat përhapen me anë të vektorëve. Ligji për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet dhe mendimi profesional për zbatimin e dezinfektimit dhe deratizimit parandalues për pengimin dhe asgjësimin e vektorit për sëmundjet bartëse në territorin e komunës së Dollnenit, marrë nga ESHP “Qendra për Shëndet Publik” Prilep për vitin 2026 do t'i ndërmerr masat e përgjithshme për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet ngjitëse në territorin e saj, respektivisht do të kryejë dezinfektim dhe deratizim parandalues.

-Vektorët që bartin infeksione tek njerëzit janë nyjorët ose gjitarët, duke i përfshirë edhe brejtësit. Vektorër nyjor siç janë mushkonjat, rriqrat janë organizma gjakftohtë dhe janë veçanërisht të ndijshme në faktorët klimatik.

Ndërmjet sëmundjeve që barten nëpërmjet vektorëve ka edhe të tillë që regjistrohen në R. e Maqedonisë siç është sëmundja e lajmit, etheht e Nilit Perëndimor, lajshmanioza, malarja, etheht hemoralgjiqe dhe të tjera, të cilat në të ardhmen paraqesin kanosje dhe kanë mundësi të madhe të fillojnë të regjistrohen në R. e Maqedonisë. Për këtë arsye është e nevojshme në formë përsëritëse të merren masa përkatëse me qëllim të pengimit të tyre dhe për shkak se bëhet fjalë për sëmundje transmise (vektor sëmundje ngjitëse) tentimet tona para se gjithash duhet të drejtohen drejt asgjësimit të vektorëve dhe edukimit të popullsisë për mbrojtje përkatëse personale, por edhe përforsimin e kapaciteteve shëndetësore për diagnostifikim në kohë dhe kurim përkatës.

-Komuna e Dollnenit në bashkëpunim me Qendrën për Shëndet Publik-Prilep këtë program për shkatërrimin e mushkonjave në territorin e komunës së Dollnenit e përgatiti në bazë të këqyrjeve personale në terren gjatë së cilës janë ndjekur parametrat e

текот на кои следени се параметри неопходни за проценка на моменталната состојба во однос на овие штетници и условите кои го помагаат нивниот раст, развој и размножување.

Превентивната дезинсекција претставува планирана, систематска и долгорочна мерка која бара интерсекторска соработка на поголем број на институции, а има единствена цел намалување на популацијата на штетни инсекти до праг на биолошка толеранција, како и спречување на растот, развојот и размножување на инсектите кои претставуваат вектори на голем број заразни болести, делуваат вознемирувачко но исто така предизвикуваат и алергиски реакции. Дезинсекцијата се спроведува со примена на механички, физички, биолошки, хемиски методи и средства кои се еколошки прифатливи и на начин кој неовозможува да се доведе во опасност здравјето на населението и животните како и на корисните инсекти.

2. Цел

Целта на оваа програма е планирање, организирање и спроведување на општите мерки, односно, превентивна дезинсекција и дератизација, за заштита на населението од заразни болести на територијата на Општина Долнени.

3. Морфологија и здравствено значење на комарците

Најголемо значење од сите инсекти имаат комарците и тие претставуваат предмет на третман при спроведување на дезинсекционите постапки. Комарците се мали долгоноги нежно градени инсекти со должина од 1,6 до 12,5мм. Усниот орган е прилагоден за убој и цицање крв. Бодат и крв цицаат само женките, бидејќи со крвта се хранат и им е потребна и за развој на јајцата од кои потоа се развива адултна форма на комарец. Женските комарци крв цицаат од разни животни топлокрвни и ладнокрвни, како и од човекот. На комарците за развој им е неопходна вода па затоа се вели дека додека има водени површини ќе има и комарци. Комарците имаат потполна трансформација од јајце – ларва – кукла - адулт. Комарците се распространети по целиот

domosdoshme për vlerësimin momental të gjendjes në lidhje me këta dëmtues dhe kushtet që ndihmojnë në ritjen e tyre, zhvillimin dhe shumimin.

Dezinsektimi parandalues paraqet masë e planifikuar sistematike e cila kërkon bashkëpunim intersektorial të një numri më të madh të institucioneve dhe ka një qëllim zvogëlimin e numrit të insekteve dëmtues deri në pragun e tolerancës biologjike, si dhe pengimin e zmadhimit, zhvillimit dhe shumimit të insekteve që paraqesin vektorë të një numri të madh të sëmundjeve ngjitëse, ndikojnë shqetësuese dhe gjithashtu shkaktajnë reaksione alergjike. Dezinsekcioni zbatohet me përdorimin e metodave mekanike, fizike, biologjike dhe kimike dhe mjete, të cilat janë ekologjikisht të pranueshme dhe në mënyrë, e cila nuk mundëson që të vihet në rrezik shëndeti i popullsisë dhe kafshëve si dhe në insektet e dobishme.

2. Qëllimi

Qëllimi i këtij programi është planifikimi, organizimi dhe zbatimi i masave të përgjithshme, respektivisht dezinfektim dhe deratizim parandalues për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet ngitëse në territorin e komunës së Dollnenit.

3. Morfologjia dhe rëndësia shëndetësore e mushkonjave

Rëndësi më të madhe nga të gjitha insektet kanë mushkonjat dhe ata paraqesin objektin e trajtimit gjatë zbatimit të aktiviteteve dezinfektuese. Mushkonjat janë insekte të vogla këmbëgjata me gjatësi prej 1.6 deri më 12.5 mm. Organi gojor është i përshtatshëm për pickim dhe thithjen e gjakut. Pickojnë dhe thithin gjak vetëm femrat, sepse me gjakun ushqehen dhe u është i nevojshëm për zhvillimin e vezëve, nga të cilat më vonë zhvillohet formë adulte të mushkonjës. Mushkonjat femra gjakun e thithin nga kafshë të ndryshme gjaknxehta dhe gjakftohta si edhe nga njeriu. Mushkonjave për zhvillimin e tyre u nevojitet ujë dhe për atë thuhet deri sa ka sipërfaqe ujore do të ketë edhe mushkonja. Mushkonjat kanë transformim të

свет и се опишани преку 3.000 видови. Во Р.С. Македонија постојат 51 видови на комарци од кои 12 се векторски видови. Во текот на истражувањето спроведено во 2010 год на 10 локалитети во Македонија регистрирани се 7 вида на комарци и тоа:

Anopheles maculipennis

Ochlerotatus hungaricus

Ochlerotatus geniculatus

Culex mimeticus

Culex tritaeniorhynchus

Culex martini

Orthopodomyia pulchripalpis

Од нив три се векторски видови, додека видот на комарец *Aedes albopictus* или така наречениот 'тигрест комарец' не е утврден во Р. Македонија. Најголема активност комарците имаат приквечер, а во зависност од нивниот вид бодат и во текот на вечерните часови. Преку ден одмараат скриени во ладовина на потемни места бидејќи се многу осетливи на сончвата светлина. Презимуваат во состојба на хибернација како оплодени женки или во водените површини како ларви и јајца. Во Р. Македонија најголемо значење имаат комарците од родовите *Anopheles*, *Aedes* и *Culex*, *Anopheles* комарецот кој е вектор на маларијата. Постојат преку 100 видови, годишно развиваат 4-8 генерации и имаат можност да прелетува 2-3 километри. За анофелесот е карактеристично тоа што после убодот одмара по зидовите во внатрешноста на објектите. Комарците од родот *Aedes* се значајни затоа што го пренесуваат вирусот Западен Нил и уште се наречени комарци на поплавени ливади или шумски комарци. Прелетуваат преку 30 километри и обично развиваат 4-5 генерации. *Culex* комарците се доста агресивни и уште се наречени урбани комарци бидејќи јајцата женките ги полагаат претежно во градските подрачја. Имаат слаба способност за летање, не повеќе од 300 метри, па затоа делуваат локално околу нивните легла. Нивниот период на метаморфоза е краток, околу 10 дена, па во текот на еден месец можат да се развијат три генерации на комарци.

4. Трансмисивни инфективни заболувања и епидемиолошки карактеристики

Вирус од западен Нил (WNV) - е арбовирус од фамилијата *Flaviviridae*. Од вирусот можат да

plotēsishēm nga veza në larvë, kukull dhe adult. Mushkonjat janë të shpërndara në të gjithë botën dhe janë të përshkruara më shumë se 3.000 lloje. Në RM së Veriut ekzistojnë 51 lloje të mushkonjave që janë lloje vektoriale. Gjatë hulumtimit të vitit 2010 në 10 lokalitete të Maqedonisë janë të regjistruara 7 lloje të mushkonjave edhe atë:

Anopheles maculipennis

Ochlerotatus hungaricus

Ochlerotatus geniculatus

Culex mimeticus

Culex tritaeniorhynchus

Culex martini

Orthopodomyia pulchripalpis

-Nga ato tri janë lloje vektoriale, ndërsa lloji i mushkonjave *Aedes albopictus* ose e ashtuquajtura moshkonjë tigrë nuk është e regjistruar në Maqedoni.

Aktivitet më të madh mushkonjat kanë para mbrëmjes dhe në varësi të llojit të tyre pickojnë edhe gjatë orëve të mbrëmjeve. Gjatë ditës pushojnë në fillad, në vende më të erëta pasi janë shumë të ndijshme nga drita e diellit. Dimrin e kalojnë në gjednje hibernimi si femra të fekunduara ose në sipërfaqet ujore si larva dhe vezë. Në Republikën e Maqedonisë rëndësi më të madhe kanë mushkonjat e gjinive *Anopheles*, *Aedes* и *Culex*, *Anopheles*, mushkonja q; paraqesin vektorin e malarjes.

Ekzistojnë më tepër se 100 lloje. Në vit zhvillojnë 4-8 gjenerata dhe kanë mundësinë e fluturimit deri në 2-3 km. Për anofelesin është karakteristike ajo se pas pickimit pushon në brenditë e mureve të objekteve. Mushkonjat e gjinisë *Aedes* janë të rëndësishme për atë se përhapin virusin e Nilit Perëndimor dhe gjithashtu janë të quajtura mushkonja të livadheve të vërshuara ose mushkonja mali. Fluturojnë mbo 30 km dhe zakonisht zhvillojnë 4-5 gjenerata. *Culex* mushkonjat janë mjaftë agresive, e gjithashtu janë të quajtura mushkonja urbane sepse vezët femrat i lëshojnë kryesisht në territoret e qytetit. Kanë aftësi të dobët të fluturimit, jo më shumë se 300 metra dhe për atë arsye çerdhët e tyre ndikojnë lokalisht. Periudha e tyre e metamorfozës është rreth 10 ditë dhe gjatë një muaji mund të zhvillohen tri gjenerata të mushkonjave.

4. Sëmundjet transmtuese dhe karakteristikat epidemiologjike

-Virusi nga Nili Perëndimor (WNV) - është arbovirus nga familja *Flaviviridae*. Nga virusi mund të sëmuren

заболат луѓето, птици, комарци, коњи и други цицачи. Вирусот го пренесуваат комарци. Резервоар на вирусот се заболени птици, коњи и др. па преку цицање на крв од заразено животно и со убој на човекот вирусот се пренесува на новиот домаќин. Вирусот за прв пат е изолиран во 1937 год. во областа Уганда на сливот на реката Западен Нил и се до 1999 год се ширел во Африка, Блискиот Исток и Азија. Во 2000 година големи епидемии се јавиле во Романија, Италија, Русија и други европски држави. Во денешно време западно нилската треска е регистрирана скоро во сите Балкански држави а неколку случаеви официјално се докажани и во Р. Македонија. Клиничката слика кај Западно нилската треска варира од асимптоматска форма до невролошки тешки заболувања. Болеста може да се развие во три форми и тоа:

-Асимптоматска форма -кај околу 80% од инфицираните

-Лесна клиничка слика како грип-кај околу 20% од инфицираните

-Неуроинвазивна форма-кај околу 1% од инфицираните

После 2 до 14 дена од инфицирањето се развиваат симптоми слични на грип како што е главоболка, малаксалост, повраќање, оток на лимфни жлезди, а само кај еден од 150 инфицирани може да се развие тешка форма со енцефалитис, менингитис, парализа.

Лајмска болест (Lyme Borreliosis)- е бактериско заразно заболување од типот на природно-огнишни заболувања. Болеста е предизвикана од *Borrelia burgdorferi*, микроорганизам од класата *Spirocheti*. Агенсот опстојува во некои ситни глодари, птици и многу често во срњи и елени. Во природата помеѓу животните бактеријата се пренесува преку крлежи, а заразените крлежи преку убој го пренесуваат инфективниот агенс на човекот. Болеста има три стадиуми: ран локализиран стадиум кој е карактеристичен со ефлоресценција на местото на убојот наречено "око на бик", исип наречен *erythema migrans*, симптоми слични на грип како што се температура, треска, зголемување на лимфните жлезди, ран десиминиран стадиум (кога борелијата се десиминира во организмот) и доцен перзистентен стадиум, со симптоми од

njerëzit, shpezët, mushkonjat, kuajt dhe gjitarë të ndryshëm. Virusin e përhapin mushkonjat. Rezervuari i vursit janë shpezë të infektuara, kuaj etj. dhe nëpërmjet të thithjes së gjakut nga kafsha e sëmurë dhe me pickimin e njeriut bartet në nikoqirin e ri. Virusi për herë të parë është izoluar në vitin 1937 në teritorin e Ugandës, në derdhjen e lumit Nili Perëndimor dhe deri në vitin 1999 është zgjeruar në Afrikë, Lindjen e Afërt dhe Azi. Në vitin 2000 epidemi të mëdha janë paraqitur në Romani, Itali, Rusi dhe shtete tjera evropiane. Në kohën e sotme ethet e Nilit Perëndimor janë regjistruar gati në të gjitha shtetet ballkanike e disa raste oficialisht janë të provuara edhe në R. e Maqedonisë. Pasqyra klinike për Ethet e Nilit Perëndimor lëkundet nga forma simptomatike deri te sëmundjet e rënda neurologjike. Sëmundja mund të zhvillohet në tri forma edhe atë në:

-Formë asimptomatike në rreth 80% të të infektuarve;

- Pasqyrë e lehtë klinike të gripit në rreth 20% të të infektuarve;

-Formë neuroinvazive në rreth 10% të të infektuarve;

Pas 2 deri në 14 ditë nga infektimi paraqiten simptome identike me gripin siç është kokëdhemja, malaksimi, vjellja, enjtja e gjëndrave limfatike, e vetëm te 1 nga 150 të infektuarit mund të zhvillohet formë e rëndë e encefalitis, meningitis ose paralizë.

Sëmundja e Lajm-it (Lyme Borreliosis)-Është sëmundje bakterie ngjitëse nga lloji i sëmundjeve vatre-natyrore. Sëmundja është shkaktuarë nga *Borrelia burgdorferi*, mikroorganizëm i klasit *Spirocheti*. Agjensi përjeton te disa brejtës të imëtshpezë dhe shumë shpesh në kaprenj dhe drerë. Në natyrë ndërmjet kafshëve bakteria bartet nëpërmjet rriqërve dhe rriqërit e infektuar nëpërmjet pickimit agjentin infektues e bartin te njeriu. Sëmundja ka tri shkallë: Shkallë e hershme e lokalizuar e cila është karakteristike me eflorescenencë në vendin e pickimit i ashtuquajtur "Syri i gjedhit", skuqje e quajtur *erythema migrans*, simptome identike me gripin siç janë temperatura, ethet, zmadhimi i gjëndrave limfatike, shkallë e hershme desiminimit (kur *borrelia* desimonohet në organzëm) dhe shkallë e vonshme peruzistente me simptome të sistemit kardiovaskular dhe sistemit nervor qendror.

Në periudhën 201-2011 janë të paraqitur gjithsej 27 të

кардиоваскуларен и централен нервен систем. Во период од 2001-2011 пријавени се вкупно 27 заболени од Лајмска болест Р.С.Македонија.

Лајшманиоза

(Leishmanisicutanea/visceralis)

Предизвикувач на лишманијазата е протозоа од фамилијата *Tripanosomidae*. Ги има неколку видови и тоа: *Leishmaniatropica*, *Leishmaniinfantum*, кои ги има во Р.С. Македонија и *Leishmaniamajor*, *Leishmaniaaeititorca* и други. Резервоар и извор на заразата можат да бидат луѓето и некои видови на животни како што се диви глодари, месојади, домашни кучиња и непознати домаќини. Пренесувањето на заболувањето настанува преку убој од флеботомус, кога тој цица крв од човекот. Според локализацијата се разликуваат два типа на заболување и тоа висцерална лајшманијаза, инаку уште позната како Кала азар и кожна лишманијаза позната како ориентален пришт. Висцералната лишманијаза е системска болест која се карактеризира со ирегуларни температури, хипохромна анемија, голема спленомегалија и кахексија. Кожната лишманија започнува како папули која во почетокот е безболна а потоа се отвараат и се претвараат во болни чиреви. Лајшманиозата како заболување е регистрирана во повеќе од 90 држави во светот, а се регистрира и во Македонија. За период од 2001-2011 година во Македонија се регистрирани 76 заболени.

Конго-кримска хеморагична треска-е акутно вирусно заболување. Се работи за природноогнишно заболување кое се пренесува преку крлежи. Резервоар на заразата се дивите животни и птиците. Основен пат на пренос е трансмисивниот, а се остварува преку каснување од крлеж (околу 90% од регистрираните случаи). Може и преку контактен пат преку крвта на болните кога вирусот во новиот организам навлегува преку повреди и микроповреди на кожата и слузокожата. Контактниот пат може да се оствари и преку свежо контаминирани предмети. Болеста се карактеризира со висока температура, главоболка, болки во крстот и екстремитетите, општа интоксикација, хеморагичен егзантем, хеморагии во внатрешните органи и леталитет е висок до 70%. Најчесто ова заболување се јавува во ендемски жаришта на голем број земји во Азија,

сѐмурѐ nga sѐmundja Lajm nѐ Republikѐn e Maqedonisѐ sѐ Veriut.

Lajshmanioza

(leishmanisicutanea/visceralis)

Shkaktues i lajshmaniozѐs ѐshtѐ protoza nga familja Tripanosomidae, Leishmaniinfantum, tѐ cilѐn e ka nѐ Republikѐn e Maqedonisѐ sѐ Veriut dhe Leshmaniamajor, Leishmaniaaeititopca dhe tѐ tjerѐ. Rezervuar dhe burim i sѐmundjes mund tѐ jenѐ njerѐzit dhe disa lloje tѐ kafshѐve siѐ janѐ brejtѐsit e egѐr, mishngrѐnѐs, qentѐ e shtѐpisѐ dhe nikoqirѐ tѐ panjohur. Pѐrhapja e sѐmundjes ndodh nѐpѐrmjet pickimit nga Flebototus, kur ai thith gjak nga njeriu. Sipas lokalizimit dallohen dy lloje tѐ sѐmundjes edhe atѐ lajshmaniazѐ visceriale, ndryshe e njohur si Kala Azar dhe lajshmaniozѐ lѐkure e njohur si prisht oriental. Lajshmanioza visceriale ѐshtѐ sѐmundje sistematike, e cila karakterizohet me temperatura jo tѐrrgeullta, anemi hipodrome, splenomegali tѐ madhe dhe kaheksi. Lishmania lѐkurore fillon si papulѐ, e cila nѐ fillim ѐshtѐ e padhembshme e mѐ pas hapen dhe transformohen nѐ ulcus me dhimbje. Lajshmanioza si sѐmundje ѐshtѐ e regjistruar nѐ mѐ shumѐ se 90 shtete nѐ botѐ, gjithashtu regjistrohet edhe nѐ Maqedoni. Pѐr periudhѐn 2001-2011 nѐ Maqedoni janѐ tѐ regjistruara 76 tѐ sѐmurѐ.

Ethet hemoralgjike Kongo-krime.

Sѐmundje virusale akute. Bѐhet fjalѐ pѐr sѐmundje mukore natyrale, e cila pѐrhapet nѐpѐrmjet rriqrave. Rezervuari i sѐmundjes janѐ kafshѐt e egra dhe shpezѐt. Rrugа themelore e bartjes ѐshtѐ transmisioni dhe realizohet nѐpѐrmjet tѐ kafshimit nga rriqri (rreth 90% tѐ rasteve tѐ regjistruara). Mundѐt edhe nѐpѐrmjet rrugѐs kontaktuese nѐpѐrmjet rrugѐs sѐ tѐ sѐmurѐve kur virusi nѐ organizmin e ri hyn nѐpѐrmjet lѐndimeve dhe mikrolѐndimeve tѐ lѐkurѐs dhe mukozѐs sѐ lѐkurѐs. Rrugа kontaktuese mund tѐ realizohet edhe nѐpѐrmjet sendeve tѐ kontaminuara. Sѐmundja karakterizohet me temperaturѐ tѐ lartѐ, kokѐdhembje, dhimbje nѐ kyq dhe екстремитете, intoksikaci e pѐrgjithshme, екзантем hemoralgjик, hemoralgji nѐ organet e brendshme dhe леталитети ѐshtѐ i lartѐ deri nѐ 70%. Mѐ shpesh kjo sѐmundje paraqitet nѐ vatra endemike nѐ nѐj numѐr tѐ madh tѐ shteteve nѐ Azi, Afrikѐ, Europѐ dhe Afrikѐn Jugore. Nѐ Maqedoni nѐ

Африка, Европа и Јужна Америка. Во Македонија во 2010 година е пријавен еден случај на Конго-кримско хеморагична треска.

Маларија-е акутно заразно заболување предизвикано од паразит наречен *Plasmodium*. Маларијата е антропозооноза и од неа боледува само човекот. Единствен резервоар и извор на заразата е човекот, кој може да биде извор на зараза во текот на болеста и како гаметоносител, односно само тогаш кога во крвотокот му циркулираат гаметоцити. Маларијата е вектор преносливо заболување и се пренесува преку комарци од родот *Anopheles* кои ги има во Р.С. Македонија. Болеста ја пренесуваат само женските комарци го пренес при убој и хранење со крв од човекот. Инкубацијата трае од 10 до 23 дена. Клиничката слика се карактеризира со јака главоболка проследена со треска и нагло покачување на температурата до 41°, следена од болки во грбот и под десниот ребрен лак. Нападот трае околу 10 часа и го следи профузно потење и општа слабост. Можно е да се јави и жолтица дромботични манифестации на ситни капилари не само на кожата туку и во сите витални органи. Пароксизмите траат и до две недели. Дијагнозата се поставува со правење размаска и земање на крв за густа капка. Маларијата е ендемска болест на јужната хемисфера, но инцидентни импортирани случаи на ова заболување се регистрираат во Европа и во Р.С. Македонија. Од 2001 година до денес во Македонија се регистрирани 9 импортирани случаи од кој еден е со смртен исход.

5. Сузбивање на комарци и нивните развојни облици

Планираното сузбивање на комарците преставува долгогодишно систематско и организирано спроведување на низа мерки и активности со цел редуцирање на густината на популацијата, а со тоа и одржување на стабилна епидемиолошка состојба во однос на појавата на вектор преносливите заболувања.

После спроведеното мапирање на водените површини потребно е изработка на картографска карта на општина Долнени во која ќе бидат одбележани сите критични места т.е површини каде има идеални услови за раст; развој и размножување на комарците како и дадени објаснувања за видот и динамиката на

витин 2010 është paraqitur një rast i etheve hemoragjike Kongo-krime.

Malarja- Është smundje ngjitëse akute e shkaktuar nga paraziti i ashtuquajtur Plasmodium. Malarja është antroozoonozë dhe nga ajo sëmurët vetëm njeriu. Burimi i vetëm i sëmundjes është njeriu, i cili mund të jetë burimi i infektimit gjatë sëmundjes dhe si gamabartës, respektivisht vetëm atëherë kur në qarkullimin e gjakut i qarkullojnë gametocite. Malarja është sëmundje vektor ngjitëse dhe përhapet nëpërmjet mushkonjave të llojit *Anopheles*, të cilat i ka në RM e Veriut. Sëmundjen e përhapin vetëm mushkonjat femra nëpërmjet pickimit dhe ushqimit me gjakun e njeriut. Inkubacioni zgjat nga 10 deri më 23 ditë. Pasqyra klinike karakterizohet me kokëdhembje të fortë e ndjekur me ethe dhe rritje të shpejtë të temperaturës derinë 41°, e ndjekur nga dhimbjet në kurriz dhe nën harkun e djathtë të brinjëve. Sulmi zgjat rreth 10 orë dhe e ndjek dërsitje profuse dhe dobësi e përgjithshme. Mund të paraqitet edhe verza, manifestime trombocite të kapilareve të imta, jo vetëm në lëkurë por edhe në të gjitha organet vitale. Paroksizmat zgjasin edhe në dy javë. Diagnoza bëhet me marrjen e gjakut për pikë të dendur. Malarja është sëmundje endemike e hemisferës jugore, por raste të importuara incidentale të kësaj sëmundje regjistrohen edhe në Europë dhe në RM së Veriut. Nga viti 2001 deri më sot janë të regjistruara 9 raste të importuara, nga të cilat njëri është me përfundim fatal-vdekje.

5. Shkatërimi i mushkonjave dhe formave të tyre zhvillimore

Shkatërimi i planifikuar i mushkonjave paraqet zbatim afatgjat i organizuar sistematik duke zbatuar një sërë të masave dhe aktiviteteve me qëllim të reduktimit të dendësisë së popullacionit e me atë edhe mbajtjen e gjendjes stabile epidemiologjike në raport me paraqitjen e vektorit të sëmundjeve bartëse.

Pas mapimit të realizuar të sipërfaqeve të ujit është i nevojshëm përpunimi i hartave hartografike të komunës së Dollnenit, në të cilat do të shënohen të gjitha vendet kritike, respektivisht sipërfaqet ku ka kushte ideale për zhvillim, rritje dhe shumim të mushkonjave si dhe sqarime të dhëna për llojin dhe dinamikën e zbatimit të proceseve dezinfektuese.

b. Masa për shkatërrimin e mushkonjave

спроведување на дезинсекционите процеси.

б. Мерки за сузбивање на комарците

Спроведувањето на дезинсекцијата е комплексен процес кој не подразбира само користење на хемиски супстанции за уништување на комарците. Сузбивањето на комарците се спроведува на четири нивоа при што постојано треба да се води грижа за зачувувањето на биолошката различност на одредено подрачје.

Санациони мерки- имаат за цел и се темелат на намалување или отстранување на условите за раст и размножување на комарците. Тоа подразбира затрупување на мочуришта и блата, обезбедување проточност на водата, правилна диспозиција на цврстиот отпад, редовно косење на зелените површини, чистење на олуците како не би се задржувала водата и други хигиено-технички мерки.

Здравствена едукација на населението-од страна на Центарот за јавно здравје редовно ќе се информира населението за вектор преносливите заразни заболувања (преку учество на локална телевизија, радио, весници) изработка на информативно-едукативни летоци, брошури и флаери. Непосредната комуникација на терен со местното население е важна со цел подигање на степенот на индивидуалната можност на населението за самозаштита и отстранување на леглата на комарци.

Биолошки мерки за сузбивање на комарците-ефикасни резултати се постигнуваат (онаму каде што е можно) со користење на предатори на ларвите на комарецот како што е малата риба *Gambusia holbrooki* најчесто во езера при што се зачувува животната средина и биолошката разновидност. Примената на биоцидни производи како што е *Bacilusthuringinsisvarisralensis* во форма на течност, прашак или гранули.

Хемиски мерки за сузбивање

А) Примена на регулатори на растот кои ги има во форма на гранули се користат за чисти води и не се штетни за останатите видови на животни.

Б) Ларвицидни инсектициди кои имаат за цел да го нарушат развојниот стадиум на комарецот т.е делуваат на ларвената форма, при што спречуваат развивање на зрели адултни

Zbatimi i dezinfektimeve paraqet proces kompleks, i cili nuk nënkupton veetëm përdorimin e substancave kimike për asgjësimin e mushkonjave. Asgjësimi i mushkonjave realizohet në katër nivele gjatë së cilave duhet të mbahet kujdes për mbrojtjen e divergjencës biologjike të territorit të caktuar.

Masa sanksionuese- Kanë për qëllim dhe bazohen në zvogëlimin dhe mënjanimin e kushteve për ritje dhe shumimin e mushkonjave. Ajo nënkupton mbushjen moçaleve dhe baltave, sigurimin e qarkullimit të ujit, dispozicionin e drejtë e mbeturinave të ngurta, kositjen e përherëshme të sipërfaqeve të gjelbërta, pastrimin e olluqeve që të mos qëndrojnë uji dhe masa tjera higjiено-технике.

Edukimi shëndetësor-i popullsisë nga ana e Qendrës për Shëndet Publik ku rregullisht do të informohet popullsia për vektorin e sëmundjeve ngjitëse (nëpërmjet të pjesëmarrjes së televizionit lokal, radios, gazetave), përpunimit të fletushkave infomativo-edukuese, broshura dhe fliaerë. Komunikimi i drejtpërdrejtë në terren me banorët vendas është qëllimi kryesor me qëllim të ritjes së shkallës së mundësisë individuale të popullsisë për vetëmbrojtje dhe mënjanimin e çerdheve të mushkonjave.

Masa biologjike për asgjësimine mushkonjave- Rezultate efikase arrihen (atje ku është e mundur) me shfrytëzimin e predatorëve të larvavave të mushkonjave siç është peshku i vogël *Gambusia holbrooki* më shpesh nëpër liqene gjatë së cilës mbrohet mjedisi jetësor dhe shumëllojshmëria biologjike. Zbatimi i prodhimeve biocide siç është *Bacilusthuringinsisvarisralensis* në gjendje të lëngët , pluhur ose ngranulate.

Masa kimike për asgjësim

А) Zbatimi i rregullatorëve të ritjes që i ka në forma të granulateve përdoren për ujëra të pastërta dhe nuk janë të дëmshме për llojet tjera të kafshëve.

В) Insekticide Larvicide, të cilat kanë për qëllim që ta prishin stadin zhvillimor të mushkonjës, respektivisht veprojnë në formën e larvës gjatë së cilës pengojnë zhvillimin e mushkonjave adulte në pjekurinë e tyre. Ekzistojnë insekticide larvicide në formën e lëngshme, granula, pluhur, ndërsa në raport me aplikimin mund të spërkaten ose me dorë të hedhen në sipërfaqet ujore. Insekticidet larvicide kanë efekt të jashtëzakonshëm të lartë, aplikimi është shumë më i

комарци. Постојат ларвицидни инсектициди во форма на течност, гранули, прав а во однос на апликацијата можат да се распрскуваат или рачно расфрлаат во водените површини. Ларвицидните инсектициди имаат исклучително висок ефект, многу е полесна апликацијата и не го нарушуваат биодиверзитетот. За да може да се користи одреден ларвициден инсектицид потребно е за истиот да има дозвола од министерството за здравство.

Ц) Адултицидна дезинсекција - може да се спроведува како резидуално прскање во затворени објекти или како ладно/топло замаглување од земја при третман на поголеми површини. Претставува сложена акција која има за цел уништување на адултните форми на комарецот и дезинсекција која бара голема внимателност во однос на дозирањето на средството како и личната заштита на изведувачите и месното население. Има далеку помал ефект од ларвицидната дезинсекција. Инсектицидот задолжително треба да има дозвола од Министерството за здравство за употреба.

7. Динамика и начин на спроведување на активностите

За да се постигни значаен ефект при спроведување на дезинсекцијата неопходно е постојано и континуирано следење на состојбата на теренот, при што треба да се земат во предвид сите биолошки, хидрометеоролошки и еколошки карактеристики на површините каде што ќе се спроведуваат третирањата. Одделението по Епидемиологија и ДДД заштита има постојан увид во состојбата со движењето и распространувањето на комарците. Во текот на оваа година како и минатите ќе се изведуваат два вида на дезинсекција и тоа ларвицидна и адултицидна.

Ларвицидната дезинсекција ќе се изведува од месец Април па се до месец Септември според претходно утврдена динамика во зависност од степенот на инфестираност на комарци. Проценката и увидите ќе ја врши стручната служба при Центарот за јавно здравје.

Средство за ларвицидна дезинсекција - ќе се користи ларвицидна форма на гранули на база на s-methoprene.

Техника на изведување-рачно расфрлање на

lehtë dhe nuk e shkatërrojnë biodiverzitetin. Që të mundet të përdoret një insekticid i caktuar për larva e nevojshme është që për të njëjtin të merret leje nga Ministria e Shëndetësisë.

C) Dezinsektim adulticid- Mund të përdoret si stërkatje rezduide në objekte të mbyllura ose si ftohtë/nxehtë mjegullimin nga toka gjatë trajtimit të sipërfaqeve më të mëdhaja. Paraqet aksion të ndërlikuar, i cili ka për qëllim shkatërrimin e formave adulte të mushkonjave dhe dezinfektimi, i cili kërkon vëmendje të madhe në raport me dozimin e mjetit si dhe mbrojtja personale të realizatorëve dhe banorëve. Ka efekt shumë më të vogël nga dezinfektimi larvicid. Insekticidi detyrimisht duhet të ketë leje nga Ministria e Shëndetësisë për përdorim.

5. Динамика dhe mënyra e zbatimit të aktiviteteteve

Që të aritet efekt i rëndësishëm gjatë zbatimit të dezinfektimit është e domosdoshme ndjekje e përhershme në kontinuitet të gjendjes në terren, gjatë së cilës merren parasysh të gjitha karakteristikat biologjike, hidrometeorologjike dhe ekologjike në sipërfaqet ku do të zbatohen trajtimet. Departamenti i Epidemiologjisë dhe DDD mbrojtja gjatë këqyrjes së përhershme në gjendjen e lëvizjes dhe shpërndarjen e mushkonjave. Gjatë këtij viti si dhe në të kaluarat do të realizohen dy lloje të dezinfektimit edhe atë larvicid dhe adulticid.

Dizensiktimi larvicid do të bëhet nga muaji prill deri në shtator sipas dinamikës së paraparë paraprake në varësi të shkallës infestiritetit të mushkonjave. Vlerësimin dhe këqyrjet do ti bëje shërbimi profesional pranë Qendrës së Shëndetit Publik.

Mjete për dezinfektim larvicid-Do të përdoret forma larvicide në granula në bazë të s-methoprene.

Техника e realizimit-stërkatje me dorë ne vende me ujë të qëndrueshëm.

Dezinsiktimi adulticid-E nevojshme është të përdoret njëherë në muajt maj, qershor, korrik dhe gusht.

Динамика e trajtimit-Do të realizohet sipas konstruksionit financiar të komunave dhe mundësive të

места со стоечки води

Адултицидна дезинсекција- потребно е да се спроведува еднаш месечно во месеците Мај, Јуни, Јули и Август.

Динамика на третирање- ќе се изведува спрема финансиската конструкција на Општината и незините можности при што динамиката ќе биде регулирана со тековниот оперативен план кој ќе биде донесен заедно со изведувачот на превентивната дезинсекција.

Средство за адултицидна дезинсекција- ќе се користи инсектицид Aqua Q- othrinesc 25 со активна супстанца deltamethrin 20 gr/lit.

Техника на изведување-третирањата се спроведуваат со апарат за УЛВ ладно замаглување.

Површини за третирање- покрај местата со стоечки води дадени во Центарот за јавно здравје како изведувач на постапките дава писмено соопштени до:

-државен санитаерн и здравствен инспекторат за времето, начинот и средството за изведување на превентивна дезинсекција

-средствата за информирање неколку дена пред започнување на постапката со цел информирање на населението за времето и местото на третман.

-здружението на пчелари со цел превземање на неопходни мерки за заштита на пчелите.

-доставува извештај до надзорниот орган за спроведените активности

-издава санитарна потврда за ДДЦ услуга

-континуирано ја следи состојбата со инфестацијата на комарци на територијата на Општина Долнени.

Прилог-Дезинсекциона карта

Претседател на совет
на општина Долнени
Муса Шакири

saja gjatë së cilës dinamika do të realizohet me planin aktual operativ, i cili do të sillet së bashku me realizatorin e dezinfektimit parandalues.

Mjet për dezinfektim adulticid-Do të përdoret insekticid Aqua-othrinesc 25 me substancë aktive deltamethrin 20 gr/lit.

Teknika e realizimit-trajtimet bëhen me aparta ULV, megjullim të ftohtë.

Sipërfaqet për trajtim-krahas vendeve me ujëra të qëndrueshëm të dhëna në Qendrën për Shëndet Publik si realizator i procedurave jep njoftim me shkrim deri te:

-Inspektorati shtetëror dhe inspektorati shëndetësor për kohën, mënyrën dhe mjetin për realizimin e deinspektimit parandalues.

-Mjetet për informim disa ditë para fillimit të procedurës me qëllim të informimit të popullsisë për kohën dhe vendin e trajtimit.

-Shoqatës së bletarëve me qëllim të ndërmarrjes së hapave të domosdoshme për mbrojtjen e bletëve.

-parashtrohet raport deri te organi mbikëqyrës për aktivitetet e realizuara.

-Lëshon vërtetim sanitar për DDC shërbim.

-Në kontinuitet e ndjek gjendjen me infestimin e mushkonjave në territorin e komunës së Dollnenit

Shtojcë-Karta dezinsektuese

Kryetar i Këshillit të
Komunës së Dollnenit
Musa Shaqiri

Мапа на водени површини/

Мара е sipërfaqeve të ujit

Локација: с. Дебреште, П= 0,5ха

Lokaliteti: f. Debresht P=0.5 ha



Локација: Десово, (1=0,5ха)
 Lokaliteti: f. Desovë (1=0.5 ha)



Локација: Бело Поле, П= 1ха
 Lokaliteti: f. Bello Pole P=1 ha.



Локација: Лажани Блато, П= 1ха
Lokaliteti: f. Liazhan, Bllato P=1ha



Локација: с. Вранче, П= 2ха
Lokaliteti: f. Vrance P= 1 ha.



Локација: с.Ропотово, П= 1ха
Lokaliteti: f. Ropotově P=1 ha.



Локација: с. Секирци, П= 1ха
Локалитети: ф. Debresht P=о.5 ха.

Врз основа на член 50, став 1, алинеја 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02) и член 62, став 1, алинеја 4 од Статутот на општина Долнени ("Службен гласник на општина Долнени" 04/09 и 02/10. Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За Програма за активностите на општина Долнени во областа за заштитата и спасувањето за 2026 година

1. Се прогласува, Програма за активностите на општина Долнени во областа за заштитата и спасувањето за 2026 година 08-1607/25 донесена од советот на општина Долнени на ден 03.12.2025 година.
 2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.
- Бр.09-1709/24
05.12.2025 год

Градоначалник
Блерим Исџами

Врз основа на член 34 и 123 став 4 од Законот за заштита и спасување („ Службен весник на РМ., бр. 93/12, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16,83/18; 82/20;

Нë базë тë ненит 50, параграфит 1, alinesë 3 nga Ligji пëр Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta zyrtare e RM-së", nr. 05/02) dhe nенит 62, параграфит 1, alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit ("Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit", nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë:

K O N K L U Z I O N

пëр програм пëр активитетет e komunës së Dollnenit нë сферën e mbrojtjes dhe shpëtimit пëр vitin 2026

1. Shpallet програм пëр активитетет e komunës së Dollnenit нë сферën e mbrojtjes dhe shpëtimit пëр vitin 2026 me nr. 08-1607/25 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit më 03.12.2025.
2. Konkluzioni do të shpallet нë Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit.

Nr. 09-1709/24
05.12.2025

Prefekt
Blerim Islami

Нë базë тë ненит 34 dhe 123 nga Ligji пëр Mbrojtje dhe Shpëtim ("Gazeta yrare e RM-së me nr. 93/12,

215/21), член 22 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на РМ„ бр.05/02), и член 16 став 1 точка 10 и 11 и член 28 став 1 точка 44 од Статутот на Општина Долнени („ Службен гласник на општина Долнени„ бр. 10/19) Советот на Општина Долнени на седницата на 03.12.2025 година, донесе

П Р О Г Р А М А

за активностите на Општина Долнени во областа на заштитата и спасувањето за 2026 година

1. Вовед

Со оваа програма се остваруваат заедничките интереси и активности во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита кои претставуваат активности од јавен интерес. Според законските одредби општина Долнени овие активности ќе ги остварува преку:

- Општинскиот штаб за заштита и спасување,
- Универзалната едница за заштита и спасување,
- ТППЕ Прилеп,
- Соработка со ДЗС ПО Прилеп.

2. Цели

Основни цели на програмата за активностите на Општина Долнени во областа на заштитата и спасувањето и противпожарната заштита се:

- Заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди, поплави, пожари на отворен простор и во населените места и др.,
- Заштита и спасување на луѓето и животната средина, материјалните добра, природните богатства, животинскиот и растителниот свет и културното наследство од природни непогоди и други несреќи,
- Создавање на услови и можности за организирано остварување и реализација на заштитата на луѓето и материјалните добра,
- Обезбедување на навремено истакнување на опасноста, благовремено откривање и елиминирање на причините за настанување на пожарот и други видови на непогоди,
- Обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост и координираност на силите за заштита и спасување и противпожарна заштита.

3. Активности

За реализација и остварување на оваа Програма, активностите на општината и Советот ќе бидат насочени кон создавање на максимални услови за реализирање на програмските определби во доменот на противпожарната заштита и спасување како и заштита и спасување во услови на разни видови

41/14, 129/15, 71/16, 106/16, 83/18, 82/20, 215/210 dhe nenit 22, paragrafit 1, pikat 10 dhe 11 dhe nenit 28, paragrafi 1, pika 44 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr 10/19) Këshilli i kom unës së Dollnenit në seancën e mbajtur më 03.12.2025 e solli këtë:

PROGRAM

Për aktivitetet e komunës Dollnenit në fushën e mbrojtjes dhe shpëtimit për vitin 2026

1. HYRJE

Me këtë program realizohen interesat e përbashkëta në fushën e mbrojtjes dhe shpëtimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit që paraqesin aktivitete me interes publik. Sipas dispozitave ligjore komuna e Dollnenit këtë aktivitetet do t'a realizojë nëpërmjet:

- Shtabit komunal për mbrojtje dhe shpëtimit;
- Njësitit universal për mbrojtje dhe shpëtimit;
- NJTKZ-Prilep

Bashkëpunim me DMSH NP Prilep

2. QËLLIME

Qëllimet kryesore të programit për aktivitetet e komunës së Dollnenit në fushën e mbrojtjes dhe shpëtimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit janë:

- Mbrojtja dhe shpëtimi i njerëzve dhe të mirave materiale nga fatkeqësitë natyrore, vërshimeve, zjarreve në hapësirë të hapur dhe nëpër vendbanimet etj.
- Mbrojtja dhe shpëtimi i njerëzve dhe pasurive natyrore, botës bimore dhe shtazore dhe trashëgimisë kulturore nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera;
- Krijimi i kushteve dhe mundësive për realizimin e organizuar dhe realizimin e mbrojtjes së njerëzve dhe të mirave materiale;
- Sigurimi i paraqitjes në kohë të rrezikut, zbulimi me kohë dhe eliminimi i shkaqeve për paraqitjen e zjarrit dhe llojeve tjera të fatkeqësive;
- Sigurimi i kushteve dhe mundësive për organizim adekuat, pajisshmëri dhe koordinim i forcave për mbrojtje dhe shpëtimit dhe mbrojtëse së zjarreve.

2. AKTIVITETE

Për realizimin e këtij programi, aktivitetet e komunës së Dollnenit dhe Këshillit do të jenë të drejuara në krijimin e kushteve maksimale për realizimin e përcaktimeve programore në fushën e mbrojtjes dhe shpëtimit kundër zjarrit si dhe mbrojtje dhe shpëtimit në

непогоди, кризни појави и други несреќи. Активностите ќе бидат насочени кон обезбедување на услови за квалитетна, брза и во законски рамки реализирани, а ќе се остваруваат преку:

- Територијалната противпожарна единица од Прилеп која дејствува на територијата на Општина Долнени, согласно Законот за пожарникарството,
- Штабот за заштита и спасување,
- Универзална единица за заштита и спасување и
- Комисијата за процена на штета од елементарни и други непогоди на територијата на Општина Долнени,
- за едначките интереси и активности во овие области, кои претставуваат активности од јавен интерес.

4. Финансирање

Финансирањето на активностите од областа на заштитата и спасувањето, справувањето со кризни состојби и дејствувањето на Територијалната противпожарна единица, утврдени според оваа Програма ќе биде реализирано од:

- Средства од Буџетот на Република Северна Македонија;
- Средства од Буџетот на Општина Долнени;
- Наплатени премии за осигурување на моторни возила и осигурување од одговорност од употреба на моторни возила;

Приходи од сопствени извори за извршени услуги од страна на Територијалната противпожарна единица на други општини

Распоредување на финансиските средства

Р. бр	Намена	Износ
1	Гориво и масла	20 000
2	Надоместоци за дневници	40 000
3	Набавка на заштитна опрема	20 000
4	Посетување на обуки	20 000
5	Други активности	10 000
	Вкупно	110 000

За спроведување на оваа Програма за грижи Градоначалникот на Општина Долнени во соработка со Општинскиот Штаб за заштита и спасување, Дирекција та за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи и други надлежни органи и тела, ќе го следам спроведувањето на оваа Програма и активно ќе учествуваат во нејзина реализација.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Долнени,,.

Претседател на совет
на општина Долнени
Муса Шаќири

kushte të fatkeqësive të ndryshme, paraqitje krize dhe fatkeqësive tjera.

Aktivitetet do të drejtohen kah sigurimi i kushteve kualitative, të shpejtë he në suza ligjore të realizuara dhe do të realizohen nëpërmjet:

- Njësitet territorial kundër zjarrit nga Prilepi, i cili vepron në teritorrin e komunës së Dollnenit, në pajtim me ligjin kundër Zjarreve;
- Shtabit për mbrojtje dhe shpëtim;
- Njësitet universal për mbrojtje dhe shpëtim dhe
- Komisionit për vlerësimin e dëmeve nga fatkeqësitë elementare dhe të tjera në teritorrin e komunës së Dollnenit;
- Për interesa individuale dhe aktiviteteve në këto fusha, që paraqesin aktivitete me interes publik.

4. FINANCIMI

Financimi i aktiviteteve nga sfera e mbrojtjes dhe shpëtimit, përballimi me gjendje krize dhe veprimi i Njësitet Teritorial kundë Zjarrit, i përcaktuar sipas këtij programi do të realizohet nga:

- Mjete nga Buxheti i Republikës së Maqedonsië së Veriut;
- Mjete nga buxheti i komunës së Dollnenit;
- Prima të paguara për sigurimin e automjeteve dhe sigurimi nga përgjegjësia e përdorimit të automjeteve;
- Të ardhura nga burime personale për shërbime të kryera na ana e Njësitet Teritorial i komunave tjera;
- Shpërndarja e mjeteve financiare.

N. r.	Destinimi-qëllimi	Shuma
1	Lënde djegëse dhe lubrifikante	20 000
2	Kompensime për mëdtje	40 000
3	Furnizimi i pajisjeve mbrojtëse	20 000
4	Vizita e trajnimeve	20 000
5	Aktivitete tjera	10 000
	Gjithsej	110 000

Për realizimin e këtij programi kujdest prefekti i komunës së Dollnenit në bashkëpunim me shtabin komunal për mbrojtje dhe shpëtim, Direkcioni për mbrojtje dhe shpëtim, Qendra për menaxhimin me krizat dhe organe dhe trupa tjerë kompetente do t'a ndjekin realizimin e këtij programi dhe në mënyrë aktive do të marrin pjesë ne realizimin e tij.

Ky program hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Buletin zyrtar të komunës së Dollnenit.

Kryetar i Këshillit të
Komunës së Dollnenit
Musa Shaqiri

Врз основа на член 50, став 1, алинеја 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62, став 1, алинеја 4 од Статутот на општина Долнени (“Службен гласник на општина Долнени“ бр. 8/05, 04/09 и 02/10. Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За Локален Акционен план за 2026 година

3. Се прогласува, Заклучок за Програма за Локален Акционен план за 2026 година 08-1607/20 донесена од советот на општина Долнени на ден 03.12.2025 година.
4. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

Бр.09-1709/18

Градоначалник

05.12.2025 год

Блерим Исџами

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.Македонија бр.05/02) член 28 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Долнени („Сл. Гласник на општина Долнени бр.10/19“) и член 119 од Деловникот на Советот на општина Долнени („Сл.гласник на општина Долнени бр.09/05“), Советот на општина Долнени на 18та седница одржана на ден 25.11.2026 година донесе:

ЛОКАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА 2026 година **ОПШТИНА Долнени, 7504, Република Северна Македонија**

тел/факс: 048-453-210; тел: 048 – 453 - 210; e-mail: info@opstinadolneni.gov.mk

Содржина

1.Вовед

2.Профил на општината

3.Приоритетни области на дејствување

3.1. Жената и човековите права

- Едукација за облиците на дискриминација, родовата еднаквост

- Унапредување на родовата рамноправност во локалната самоуправа преку доследна примена на Законот за еднакви можности

3.2. Жената и здравјето

- Спроведување здравствена едукација за рано откривање на малигни заболувања, дијабетис, срцеви заболувања

- Бесплатни мерења, прегледи

- Едукација на младите за сексуално преносливите заболувања

3.3. Жените и вработувањето

- Промоција на можностите за олеснет пристап до пазарот на трудот

- Кампања за подобрување на транспарентноста на постапките за вработување

- Промовирање на мерки за вработување и отворање сопствен бизнис

Нë базë тë nenит 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë:

K O N K L U Z I O N

për plan aksionar për vitin 2026

1. Shpallet konkluzioni për plan aksionar për vitin 2026 me nr. 08-1607/20 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit më 03.12.2025.

2. Konkluzioni do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit.

Nr. 09-1709/18

05.12.2025

Prefekt

Blerim Islami

Në bazë të nenit 36, paragrafit 1, pika 6 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 5/02) nenit 28, alineja 3, nga Statuti komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 10/19) dhe nenit 119 nga Rregullorja e Këshillit të komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 10/19) Këshilli i komunës së Dollnenit ne seancën të mbajtur më 25.11.2026e solli këtë:

PLAN AKSIONAR PËR VITIN 2026

Komuna Dollnen, 7504, Republika e Maqedonisë së Veriut

tel/faks: 048-453-210; тел: 048 – 453 - 210; e-mail: info@opstinadolneni.gov.mk

Përmbajtja

1. Hyrje

2. Profili i komunës

3. Sfera prioritare për veprim

3.1. gruaja dhe të drejtat e njeriut

- Edukimi për format e diskriminimit, barazisë gjinore

- Avancimi i barazisë gjinore në vetëqeverisjen locale nëpërmjet zbatimit të përpiktë të Ligjit për mundësi të barabarta

3.2. Gruaja dhe shëndeti

- Zbatimi i edukimit shëndetësor për zbulimin e hershëm të sëmundjeve malinje, diabetit, sëmundjeve të zemrës etj.

- Matje falas, kontorollime

- Edukimi i të rinjve për sëmundjet transmetuese seksuale

3.3. grate dhe punësimi

- Promovimi i mundësive për qasje të lehtësuar derit te tregu i punës;

- Fushatë për përmirësimin e transparences në procedurat e punësimit;

- Promovimi i masave për punësim dhe hapja e

3.4. Жените и образованието

- Проект Програма Општинско-корисна работа , со ангажирање на невработени лица кои се жители на Општина Долнени

3.5. Насилство врз жените

- Борба против родово базирано насилство преку работилници за подигање на свеста за превенција од родово насилство

- Заштита и поддршка на жртвите

3.6. Учество на жените во политичкиот живот

- Јакнење на свесноста на жените за зголемено учество во политичкиот живот преку организирање на трибини,средби ,состаноци и сл.

3.7. Социјална заштита на жените

- Подобрување на квалитетот на животот и социјална заштита

- Организирање на посети на стари лица кои живеат сами,самохрани родители,лица со попречености

4. Мониторинг и евалуација

1. ВОВЕД

Основни начела на кои се заснова работата на Комисијата за еднакви можности на општина Долнени и работата на Координаторот за еднакви можности е промовирање на родовиот концепт на локално ниво, унапредување на еднаквите можности и рамноправноста на двата пола во сите сфери од општествениот живот.Во таа насока Комисијата и координаторот со својата работа ќе поттикнуваат подеднаквото учество на сите граѓани во процесите на планирање и креирање на политики,вклучувајќи ги маргинализираните групи чии потреби и интереси имаат свои специфики.

За остварување на совоите стратешки цели и активности, Комисијата за еднакви можности на жените и мажите при Советот на Општина Долнени изработи Акционен план за еднакви можности на жените и мажите за 2026. Во изработката на АП беа вклучени сите клучничинители во делот на родовата рамноправност: Комисијата за еднакви можности на жените и мажите при Советот на Општина Долнени како и координаторот за еднакви можности на општината.Политиката на родова рамноправност и зајакнување на жените, е едно од фундаменталните начела на демократијата. Родовата рамноправност во нашата држава е загарантирана со Уставот од 1991 год.како фундаментално човеково право и претставува едно од најважните цели и приоритети на државата а со тоа и на општините.Освен со Уставот е предвидена и уредена и со голем број други правни акти и меѓународни договори кои се инкорпорирани во нашиот правен систем.

2. Профил на општината

biznesit.

3.4. Gratë dhe arsimi

- Projekt-prgrami punë të përgjithshme të dobishme me angazhimin e të papunësuarve, të cilët janë banorë të komunës së Dollnenit.

3.5. Dhuna ndaj grave

- Dhuna kundër luftës së bazuar gjinore nëpërmjet të punëtorive për ngritjen e vetëdijes për prevencë nga dhuna gjinore.

- Mbrojtja dhe përkrahja e viktimave.

3.6. Pjesëmarrja e grave në jetën politike

- Forcimi i vetëdijes së grave për pjesëmarrjen e zmadhuar në jetën politike nëpërmjet të organizimit të tribunave, takimeve, mbledhjeve etj.

3.7. Mbrojtja sociale e grave

- Përmirësimi i kualitetit të jetës dhe mbrojtja sociale
- Organizimi i vizitave për personat e vjetër që jetojnë vetë, prindër vetëushqyes, pesona me të meta.

4. Monitorimi dhe evaluimi

1. HYRJE

Parimet bazë, në të cilat bazohet puna e komisionit për mundësi të barabarta në komunën e Dollnenit dhe puna e koordinatorit për mundësi të barabarta është promovimi i konceptit gjinor në nivel lokal, avancimi i mundësive të barabarta dhe barazisë së dy gjinivenë të gjitha sferat e jetës shoqërore. Në atë drejtim komisioni dhe koordinatori do të nxisin pjesëmarrje të barabartë të gjithë qytetarëve në procesin e planifikimit dhe krijimit të politikave, duke i përfshirë grupet e marginalizuara nevojat dhe interest e të cilave kanë specifikat e tyre. Për realizimin e qëllimeve dhe aktiviteteve të tyre strategjike Komisioni për mundësi të barabarta të grave dhe burave pranë Këshillit të komunës së Dollnenit përpunoi plan aksionar për mundësi të barabarta të grave dhe burrave për vitin 2026. Në përpunimin e PA u përfshinë të gjithë përbërësit kyq në pjesën e barazisë gjinore: Komisioni për mundësi të barabarta të grave dhe burrave pranë Këshillit të komunës së Dollnenit si dhe koordinatori për mundësi të barabarta të komunës. Politika e barazisë gjinore dhe përforcimi i grave janë një nga parimet fundamentale të demokracisë. Barazia gjinore është e garantuar me Kushtetutën e vitit 1991 si e drejtë fundamentale njerëzore dhe paraqet një nga qëllimet dhe prioritetet kryesore të shtetit e me të edhe të komunave. Përveç Kushtetutës është paraparë dhe regulluar edhe me një numër të akteve tjera juridike dhe kontratave ndërkombëtare, të cilat janë të inkorporuar në sistemin tonë juridik.

Општина Долнени е рурална општина, го зазема северозападниот дел на Пелагониската котлина, која се наоѓа на околу 600 м надморска височина. Општината опфаќа површина од 430 км² и е една од поголемите новонаформирани општини во Р. Северна Македонија. Од вкупната површина 2/3 е рамничарски дел, додека 1/3 се високи области и тоа исклучиво во северниот дел на општината. Рамничарскиот дел 90% се обработливи површини, а планинските делови, висорамнините се покрини со шуми.




Општина Долнени ја сочинуваат 37 населени места со вкупно 13.800 жители. Сите населени места од рурален карактер, односно селски населби. Околу 50% од населението е сместен во 4-5 населени места кои имаат помеѓу 1000-2600 жители. Останатите населени места имаат помеѓу 100-500 жители.

2. Profili i komunës

Комуна е **Dollnenit** është komunë rurale, e merr pjesën veriperëndimopre të fushëgropës së Pellagonisë, e cila ndodhet në lartësi mbidetare prej 600 metrave. Ajo përfshinë sipërfaqe prej 430 km² dhe është një nga komunat e reja të formuara me sipërfaqe më të madhe në Republikën e Maqedonisë. Nga sipërfaqja e përgjithshme 2/3 e saj është rrafshinë, ndërsa 1/3 është pjesë me sipërfaqe të larta edhe atë sidomos në pjesën veriore të komunës. Gati 90% e pjesës rrafshinore është sipërfaqe e përpunuar, kurse pjesët malore, rrafshnaltat janë të mbuluara me pyje.



Komunën e Dollnenit e përbëjnë 37 vendbanime me gjithsej 13.800 banorë. Të gjithë vendbanimet janë të karakterit rural, respektivisht vendbanime fshati. Rreth 50% të popullsisë është vendosur në 4-5 vendbanime, të cilat kanë ndërmjet 1000-2600 banorë. Venbdbaniet tjera të mbetura kanë ndërmjet 100-500 banorë



2. Приоритетни области на дејствување

Родовата еднаквост, како систем од принципи или стандарди на однесување кои ги воспоставува, развива и унапредува современата цивилизација на која и припаѓаме, но и онаа кон која се стремиме, треба да не води кон подобрување на средината во која живееме. А локалната самоуправа и особено функционерите кои раководат со неа, треба да бидат авангарда на тој развоен пат – пред се со сопствениот пример. Тие треба да се унапредуваат и усовршуваат во навременото и совесно извршување на обврските и овозможување на остварување на правата на граѓаните и локалната заедница воопшто.

Комисијата за еднакви можности при Советот на Општина Долнени врз основа на сопствена проценка и некои постоечки показатели за проблемите и приоритетите кое се однесуваат на родовите односи и родовата рамноправност се определи во периодот на 2026 година на пет приоритетни области:

Жената и човековите права

Жената и здравјето

Жената и вработувањето


Жената и образованието

- Насилство врз жените
- Учество на жените во политичкиот живот
- Социјална заштита на жените

1 Жената и човековите права

Цел 1: Едукација за облиците на дискриминација, родова еднаквост

Цел 2: Унапредување на родовата рамноправност во локалната самоуправа преку доследна примена на Законот за еднакви можности



2. SFERA PRIORITARE TË VEPRIMIT

Barazia gjinore si system i parimeve ose standarde të sjelljes që i vendos, zhvillon dhe avancoon civilizim bashkëkohor, të cilit i takojmë, por edhe i atij që synojmë, duhet të na qojë kah përmirësimi i mjedisit, në të cilin jetojmë. Ndërsa vetëqeverisja lokale, në veçanti funksionarët që udhëheqin me të duhet të jkenë avangarda e asaj rruge zhvillimore-parasegjithash me shembullin e tyre. Ata duhet të avancohen në kryerjen në kohë të detyrimeve dhe mundësimin e realizimit të të drejtave të qytetarëve dhe bashkësisë lokale në përgjithësi.

Komisioni për mundësi të barabarta pranë komunës së Dollnenit në bazë llogaritjes së tij dhe të disa treguesve ekzistues për problemet dhe prioritetet që kanë të bëjnë me raportet gjinore dhe barazisë gjinore u caktua për periudhën e vitit 2026 në pesë sfera prioritare.

Gruaja dhe të drejtat e njeriut;

Gruaja dhe shëndeti; Gruaja dhe punësimi; Gruaja dha arsimimi

-Dhuna ndaj grave

-pjesëmarrja e grave në jetën politike

-mbrojtja sociale e grave;

-Pjesëmarrja e grave në jetën politike;

-Mbrojtja sociale e grave.

1. Gruaja dhe të drejtat e njeriut

Qëllimi 1: Edukimi i formave të diskriminimit, barazia gjinore

Qëllimi 2: Avancimi i barazisë gjinore në vetëqeverisjen lokale nëpërmjet të zbatimit të lirë të Ligjit për mundësi të barabarta

Уставот на Република Македонија од 1991 година во своите основни одредби ги набројува основните слободи и правата на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот како темелни вредности на уставниот поредок на РМ.

Согласно член 9 од Уставот на РМ “Сите граѓани се еднакви во слободите и правата независно од полот,расата,бојата на кожата,националното и социјално потекло,политичкото и верското уверување,имотната и општествената положба.”

Меѓутоа во нашиот секојдневен живот сведоци сме дека во многу сегменти од општествениот живот жената има подредена улога во однос на мажот само поради тоа што е родена како жена.

Во руралните средини,каква што е и нашата општина во последните години се забележува тенденција на излегување на жената од сенката на мажот во повеќе сегменти на општественото живеење.Но и покрај таа тенденција сепак слободно може да се каже дека сеуште се чувствува таа родова диференцијација која се состои во нееднаквоста и во релациите на моќ меѓу мажите и жените.

Токму затоа Комисијата за еднакви можности при Советот на Општина Долнени во наредниот период ќе се фокусира на едукација на жените за родовите односи и правата на жените со цел да се запознаат со Законот за еднакви можности меѓу мажите и жените, да се подигне свеста кај жените на едно повисоко ниво,и да почнат се повеќе да излегуваат од сенката на мажите.

План за имплементација:

	Мерки и активност	Времетраење на Рамка	Индикатори	Ресурси	Носители	Буџет
Стратешка цел 1 Едукација за обличите на дискриминација,родовата еднаквост	Едукација на жените преку различни трибини и работилници за родовите односи и човековите права	Прва половина на 2026 год	Бр. на одржани трибини и работилници, зајакната сесност кај жените за родовата еднаквост, подобрена информираност за сопствениите права	- Техничка опрема - Човечки ресурси - Возило, простор - Општинска сала, училиници, дом на пензио	КЕМ	3.50 0,00

Kushtetuta e Republiës së Maqedonisë e vitit 1991 në dispozitat e saja bazë i numëron liritë dhe të drejtat themelore të njeriut dhe qytetaritë pranuar me të drejtën ndërkombëtare dhe të përcaktuara me Kushtetutën si vlera themelore të Rendit Kushtetues të RM-së.

Në pajtim me nenin 9 të Kushtetutës të RM-së “Të gjithë qytetarët janë të barabartë në të drejtat dhe liritë pa dallim gjinie, race, ngjyre të lëkurës, prejardhjes nacionale dhe sociale, besimit politik dhe fetar, gjendjes ekonomike dhe shoqërore”.

Mirëpo në jetën tone të përditshme jemi dëshmitarë se në shumë segmente të jetës shoqërore gruaja ka roll nënshtrues në raport me burrin vetëm për atë se është e lindur si grua.

Në mjediset rurale siç është edhe komuna jonë në vitet e fundit vërehet tendencë e daljes së gruas nga hija e burrit në më shumë segmente të jetës shoqërore. Por edhe për krah asaj tendence gjithashtu lirisht mund të thuhet se ende ndjehet ajo diferencë gjinore, e cila përbëhet nga pabarazia edhe në realcionet e fuqisë ndërmjet burrave dhe grave.

Pikërisht Komisioni për mundësi të barabarta pranë Këshilit të komunës së Dollnenit në periudhën e ardhshme do të fokusohet në edukimin e grave për raportet gjinoredhe të drejtave të grave me qëllim që të njihen me Ligjin për Mundësi të barabarta ndërmjet burrave dhe grave, të ngrihet vetëdija te grate në një nivel më të lartë dhe të fillojnë edhe më shumë të dalin nga hija e burrave.

Plan për implementim:

	Masa dhe aktivitetet	Kornizë kohore	Indikatorë	resurse	bartës	Buxheti
Qëllimi strategjik 1 Edukim për format e diskriminimit, barazinë gjinore	Edukimi i grave nëpërmjet tribunave të ndryshme dhe punëtorive për raportet gjinore dhe të drejtat e njeriut	Gjysma e parë e vitit 2026	Nr. i tribunave të mbajtura dhe punëtorive, vetëdije e përforcuar te grate për barazinë e përforcuar, informim i përmirësuar për të drejtat e tyre.	-Pajisje teknike - Resursi njerëzor - Automjet, hapësirë, (salla komunale, klasa, shtëpia e pensionerëve)	КЕМ	3.50 0,00
Qëllimi		Në		Resurs		

Стратешка цел 2	Анализа, ревизија и воведување на родовата рамноправност во локалната самоуправа; преку доследна примена на Законот за еднакви можности	Континуирано	Број на ревидирани акти Инкорпорирани законски норми на родовата компонента во актите на локалната самоуправа	Човечки ресурси	КЕМ Кооперативна КЕМ Советот на општина		стратегик 2 Avancimi i barazisë gjinore në vetëqeverisjen lokale nëpërmjet të zbatimit të përpiktit të ligjit për mundëmtzë barabarta	Analiz, revision dhe futja e komponentës gjinore në aktet e vetëqeverisjes lokale	kontinuitet	Numri i akteve të reviduara Norma ligjore të inkorporuara të komponentës gjinore në aktet e vetëqeverisjes lokale	e njerëzore	КЕМ Кооперативна КЕМ Кëshilli i komunës	
------------------------	---	--------------	--	-----------------	---	--	--	---	-------------	--	-------------	---	--

3.2 Жената и здравјето

Цел 1: Подобрување на информираноста на жените за најчестите малигни заболувања, дијабетис, срцеви заболувања и методите на заштита

Цел 2: Бесплатни прегледи, мерења

Цел 3: Едукација на младите за сексуално преносливите заболувања

Здравјето е состојба на целосна физичка, психичка и социјална благосостојба, а не само отсуство на болест или телесни недостатоци. Оваа дефиниција е дадена од страна на Светската Здравствена Организација и го опишува човековото здравје во неговата сеопфатна смисла. Со цел зачувување на здравјето на населението во општина Долнени, во целосната негова смисла, КЕМ во својот акционен план предвидува организирање на работилници, предавања и трибини со различни теми од здравствен аспект.

Поради се поголемиот број на случаи на заболени од малигни заболувања и недоволната информираност околу превенцијата и раното откривање на истите, е причина поради која се одлучиме на оваа активност се со цел жените во нашата општина што повеќе да се информираат и едуцираат околу овие малигни заболувања.

На светско ниво, ракот на дојката е најчест рак кај жените, афектирајќи околу 10% од женската популација во некоја етапа од нивниот живот. Покрај напорите што се прават за да се постигне рана

3.2 Gruai dhe shëndeti

Qëllimi 1: Përmirësimi i informimit të grave për sëmundjet më të shpeshta malinje, diabetit, ëmundjeve të zemrës dhe metodave për mbrojtje.

Qëllimi 2: kontrollime falas, matje.

Qëllimi 3: Edukimi i të rinjve për sëmundje transmetuese seksuale.

Shëndeti është gjendeje mirëqñjes së plotë fizike, sciale dhe psiqike e jo vetëm mungesa e sëmundjeve dhe të metave trupore. Ky definicion është dhën nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe e përshkruan shëndetin e njeriut në kuptimin e tij gjithpërfshirës.

Me qëllim të mbrojtjes së shëndetit të popullsisë në komunën e Dollnenit, KEM në planin e tij aksionar planifikon organizimin e punëtorive, ligjerime dhe tribuna me tema të ndryshme nga aspekti shëndetësor.

Për shkak të numrit sa më të madh të sëemureve me sëmundje malinje dhe informimit të pamjaftueshëm rreth parandalimit dhe zbulimit të hershëm të të njejtëve është shkaku për çka u vendosëm për këtë aktivitet e gjithë me qëllim që grate në komunën tone sa më shumë të informohen dhe edukohen rreth këtyre sëmundjeve malinje.

Në nivel botëror, kanceri i gjirit te grate, duke afektuar 10% nga popullsia e grave në një etapë të jetës së tyre. Krahastentimeve që bëhen që të fitohet etekcioni i hershëm dhe trajtimit efektiv rreth 20% të pacientëve me kancer të gjirit vdesin nga kjo sëmundje.

Sipas kësaj kacerii gjirit është shaku i dytësi

детекција и ефективен третман, оклу 20% од пациентите со рак на дојката умираат од оваа болест. Според ова ракот на дојката е втора по честота причина за смрт од малигните заболувања кај жената. Свеста кај жените во врска со оваа болест не успева да проработи доволно. Статистичките податоци говорат дека од 8 или 9 жени кај една сигурно ќе се развие карцином на дојка во некоја животна фаза.

План за имплементација

Стра	Мерки и активност	Врем. рамка	Индикатори	Ресурси	Носители	Будет
1) Подобр ување на информ ираноста на жените за најчестите малигн и заболувања, дијабетис, срцеви болест и и методи те на заштит а	Одржувањ е на работилни ци предава- ња со соодветна тематика	Втор а ¼ од 2026	Број на одржани трибини, подобрена информ ираност на жените за ризик факторит е за појавата малигна болест, превенција та и заштита та.	Опи- ту- нски прос- то- ри	КЕ М Ст ру- чни ме- ди- ци- нск и лиц а	2.00 0,00
2) Едукац ија на жените за превен ција ,беспла тни мерења и преглед и		Прва ¼ од 2026	Зголемен број на контроли од страна на жените во здравствве- ните институц ии			3.00 0,00
3) Едукац ија на младит е за сексуал но		Трета ¼ од 2026	Намалува ње на бројот на новоза- болени случаи	Едук атив ен мат е- ријал . Изра бо- тка на флае- ри. Деле ње през ерва тив и		10.0 00,0 0

shpeshtësisë së vdekjes nga sëmundjet malinjete gruaja. Vetëdija e grave në lidhje me këtë sëmundje nuk ka sukses të punojë mjaftueshëm. Të dhënat statistikore flasin se 8 ose 9 gra te njëra me siguri do të zhvillohet karcinom I gjirit në një faze të jetës.

Plani i implementimit

Faze	Masa dhe aktivitete	Korniz ë kohor e	Indikatorë	resur se	bart ës	Bux heti
1) Përmirë simi I informi mit te grate për sëmundj et më të shpesht a malinje, dijabetit, sëmundj eve të zemrës dhe metodav e të mbrojtje s	Mbajtja e punëtorive me tematikë ërkatëse	I dyti ¼ nga 2026	Numri i tribunave të mbajtura, informim ipërmirësua r I grave për faktorin rizik të paraitjes së sëmundjeve malinje, parandalimi dhe mbrojtja	Hapë sira komu naëe Kuad ër profe siona l	КЕ М Ст ру- чни ме- ди- ци- нск и лиц а	2.00 0,00
2) Edukimi I grave për paranda lim, matje falas dhe kontroll e		E para ¼ nga 2026	Numër iznmadhuar I kontrolleve nga ana e grave në institucionet shëndetësore			3.00 0,00
3) edukimi I të rinjve për sëmundj et transme tuese seksual e		E treta¼ nga 2026	Zvogëlimi I numrit të rasteve të të sëmurëve të reja	Mater ial eduk ativ. Përp unimi I fliaer ëve, ndarj a e preze vativ ëve.		10.0 00,0 0

4.3. Gruaja dhe punësimi

Qëllimi 1. Promovimi i mundësive për qasje të lehtësuar deri te tregu ipunës

Qëllimi 2. Fushatë për përmirësimin e transparences në procedurat për punësim

Qëllimi 3. Promovimi i masave për punësim dhe hapja e biznesit personal

пренос ливите болест и						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

3.3. Жената и вработувањето

Цел 1. Промоција на можностите за олеснет пристап до пазарот на трудот

Цел 2. Кампања за подобрување на транспарентноста на постапките за вработување

Цел 3. Промовирање на мерки за вработување и отворање сопствен бизнис

Еднакви можности на мажите и на жените подостоинствено и право значи промовирање на начелото за воведување на еднакво учество на жените и на мажите во сите области од јавниот и приватниот сектор, еднаков статус и третман во остварувањето на сите права и во развојот на нивните индивидуални потенцијали преку кои тие придонесуваат во општествениот развој. Затоа преку оваа приоритетна област на дејствување преку организација на обуки и работилници се предвидува поттикнување на самовербата кај жените за отпочнување на свој сопствен бизнис.

Стратешка цел	Мерки и акти внос ти	Вре м. рамк а	Индик ато- ри	Ресур си	Носит ели	Б у џ е т
Промоција на можностите за олеснат пристап до пазарот на трудот Промовирање на мерки за вработување и отворање сопствен бизнис	Обуки, предавања, работилници	Втора ¼ до 2026 година	Број на организира ни обуки; Број на започнати бизниси	Општи-нски простор-ии Стручен Кадар	КЕМ Фонда-ција Бизнис инкубатор од Битол а	5.000,00

3.4. Жената и образованието

Цел 1. - Проект Програмата Општинско-корисна работа ,со ангажирање на невработени лица кои жители на Општина Долнени

Целта на овој проект е да се ангажираат едукатори кои би работеле со деца од предшколска возраст

Mundësi të barabarta të grave dhe burrave me dinjitet dhe të drejtë do të thotë promovimi i parimit për vendosjen e pjesëmarrjes së barabartë të grave dhe burrave në të gjitha sferat e jetës publike dhe sektorit privat, status të barabartë dhe trajtim në zhvillimin e potencialev të tyre individuale nëpërmjet të cilëve ato kontribuojnë në jetën shoqërore. Për atë nëpërmjet kësaj sfere parësore të veprimit nëpërmjet organizimit të stërvitjeve dhe punotërive parashikohet nxitja e vetëbesimit te grate për fillimin e biznesit personal.

Qëllimi strategjik	Masa dhe aktivit ete	Korn izë kohore	Indika torë	resurs e	bartës	B u x h et i
Promovimi imundësive për qasje më të lehtë deri te tregu i punës	Stërvitje, ligjërimi, punëtori	E dytapa ¼ deri më 2026 a	Numri i stërvitjeve të organizuara, numri i bizneseve të filluara	Hapësira komunale Kuadër profesional	KEM Fondacioni Biznes inkubator nga Manastiri	5.000,00

3.4. Gruaja dhe arsimimi

Qëllimi 1. – Projekt program-punë komunale e dobishme me angazhimin e personave të papunësuar, banorë të komunës së Dollnenit

Qëllimi i këtij projekti është që të angazhohen edukatorë, të cilët do të punojnë me fëmijë të moshës parashkollore, kujdesen e personave të vjetër që jetojnë vetë si dhe kujdesje dhe ndihmë për fëmijë me nevoja të veçanta. Me këtë benefit do të kenë shfrytëzuesit por edhe personat e papunësuar ga komuna e Dollnenit, të cilët do të angazhohen si edukatorë në këtë projekt.

Qëllimi strategjik	Masa dhe aktivi tete	Kornizë kohore	Indikatorë	resurs e	bartës	Bu xh eti
-Organizimi i punëtorëve creative me fëmijë nga moshë parashkollore, ndihmë dhe kujdes për persona të vjetër që jetojnë vetë, kujdesje për fëmijë .	Angazhimi i edukatorëve	Koha e zgjatjes, nisja në 2026	Shfrytëzues, fëmijë të moshës parashkollore, persona të vjetër dhe fëmijë me nevoja të veçanta	Kuadër profesional	Komuna DUNDP, KEM	10000,00

,нега на стари лица кои живеат сами,како и нега и помош на деца со посебни потреби.Со овој проект бенефит би имале како корисниците така и невработени лица од Општина Долнени кои би се ангажирале како едукатори во овој проект.

Стратешка цел	Мерк и и акти внос ти	Вре мен ска рам ка	Индика-тори	Рес урс и	Носите ли	Бу џе т
- Организирање на креативни работилници со деца од претшколска возраст,помош и нега на стари лица кои живеат сами,нега на деца со посебни потреби.	Ангажирање на едукатори	Време траење отпочнување во 2026	Корисници и деца од предшколска возраст, стари лица и деца со посебни потреби	Стручен кадар	Општина DUNDP, KEM	10000,00

3.5 Насилство врз жените

Цел. 1 Борба против родово базирано насилство преку работилници за подигање на свеста за превенција од родово насилство

Цел. 2 Заштита и поддршка на жртвите

Феноменот семејно насилство го следи човекот,односно човештвото со неговото вековно постоење.Тоа не може да се поврзе самосоеднанација, култура, раса, вера или друго општествено обележје.Пред само десетина години, семејното насилство во нашата земја се сметаше за приватна работа која се случува зад затворените врати на домот.Ниту некој се интересираше, ниту пак некој ја зафаќаше со решавање на проблемите на жртвите, наомаловажуваните, безправо нагласи свој избор, на илјадниците жени кои со преоѓањето на куќниот праг зачекоруваат во атарот на пеколот – во кругот на семејното насилство.

Стратешка цел	Активно-сти	Временска Рамка	Индикатори	Ресурси	Носители	Буџет
Борба против родово базирано насилство преку работилници и за подигање на свеста за превенција од родово насилство Заштита и поддршка на жртвите	Организација на едукативни работилници за подигање на свеста за превенција и заштита од родово насилство	¾ од 2026 година	Број на Спроведени работилници; број на учесници на работилниците	Општински простории Стручен Кадар	КЕМ Граѓански организации	4.000,00

3.6.Учество на жените во политичкиот живот

Цел 1. Јакнење на свесноста на жените за зголемено учество во политичкиот живот

3.5. Dhuna ndaj grave

Qëllimi. 1 Luftë kundër dhunës së bazuar gjinorenëpër punëtorive për ngritjen e vetëdijes për parandalim nga dhuna e azuar gjinore

Qëllimi. 2 Mbrojtje dhe përkrahje e viktimave

Dukuria e dhunës familjare e ndjek njeriun, respektivisht njerëziminme ekzistencën e tij shekullore. Ajo nuk mund të lidhet vetëm me një komb, kulturë, racë, fe ose ndonjë indikator tjetër shoqëror. Vetëm para disa dhjetë viteve dhuna familjare në vendin tonë konsiderohej për çështje private, e cila ndodhte prapa duerve të mbyllura në shtëpi. S që interesohej dikush, as që zotërohej dikush për zgjidhjene problemevetë viktimave, të ofenduarëve, shqiptimin e të padrejtë të zgjedhjes së mijëra grave, të cilët me shkuarjen në pragun e shtëpisë shkelin në oltarin e ferit- në rrethin e dhunës familjare.

Qëllimi strategjik	Masa dhe aktivitete	Kornizë kohore	Indikatorë	resurse	bartës	Buxheti
Luftë kundër dhunës së bazuar gjinore dhe ngritjes së vetëdijes për parandalimin e dhunës së bazuar gjinore.Mbrojtje dhe përkrahje e viktimave	Organizimi i punëtorive edukative për ngritjen e vetëdijes për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna gjinore	¾ nga 2026	Numri i punëtorive të realizuar Numri i pjesëmarrjes në punëtori;	Hapësira komunale Kuartal profesional	КЕМ Организационен	4.000,00

3.6. Pjesëmarrje në jetën politike

Qëllimi 1. Përforsimi i vetëdijes së grave në pjesëmarrjen e znadhuar në jetën politike nëpërmjet të organizimit të tribunave, takimeve, mbledhjeve etj.

Nëpërmjet organizimit të tribunave, takimeve dhe mbledhjeve gratë do të njoftohen me të drejtën e tyre për përfaqësimin e znadhuar procentual në politikë dhe pjesëmarrja e tyre në jetën politike me çka gratë do ta jepnin kontributin e tyre zhvillimin e bashkësisë lokale dhe shoqërisë.

3.7.Mbrojtja sociale e grave

Qëllimi 1. Përmirësimi i kualitetit të jetës dhe mbrojtja sociale

Qëllimi 2. Organizimi i vizitave për personat e vjetër që jetojnë vetë, prindër vetushqyes, persona me hendikep dhe fëmijë me pengesa.

Për përmirësimin e kualitetit të jetës komuna e

преку организирање на трибини,средби,состаноци и сл.

Преку организирање на трибини ,средби и состаноци ,жените би се запознале со нивното право за поголема процентуална застапеност во политиката и нивното учество во политичкиот живот со што жените би го дале својот придонес во развојот на локалната заедница и општеството.

3.7.Социјална заштита на жените

Цел 1. Подобрување на квалитетот на животот и социјална заштита

Цел 2.Организирање посети на стари лица кои живеат сами, самохрани родители, лица со попречености и деца со попреченост.

За подобрување на квалитетот на животот ,Општина Долнени и полесен пристап до услугите на Министерството за труд и социјална политика ќе отвори кацеларија во општината со што корисниците на услугите би ги добивале тука без да се изложуваат на додатен трошок и губење на време да патуваат во друго подалечно место.

Исто така со организирање на посети на стари лица кои живеат сами, самохрани родители и лица со попречености би се подобриле нивните услови на живот и би се помогнале во секојдневните обврски кои ги имаат ,а не се во можност да ги завршат.За таа цел би се ангажирале покрај Комисијата за еднакви можности и Граѓански организации ,Црвениот крст и Центарот за социјална работа – Прилеп.

4. Мониторинг и евалуација

Основната цел на овој документ е да се подобри статусот на жената и да се обезбеди континуиран развој во реализацијата на родовата рамноправност и борбата против дискриминацијата .Локалната власт може преку своите надлежности и преку координација со другите локални фактори ,да превзема конкретни акции во корист на половата еднаквост како и намалување на нееднаквостите и промовирањето на вистинско еднакво општество.

Мониторинг над сите активности предвидени во Акциониот план ќе врши координаторот на Општина Долнени за еднакви можности заедно со претседателот на Комисијата за еднакви можности и членовите на КЕМ, кој ќе доставува редовни извештаи до Министерството за труд и социјална политика. Исто така координаторот за еднакви можности од Локалната самоуправа ќе доставува редовни извештаи за својата работа до Секторот за еднакви можности при Министерството за труд и социјална политика.

Претседател на совет
на општина Долнени
Муса Шаќири

Dollnenit dhe qasjes më të lehtë deri te shërbimet e Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale do të hapë zyrë në komunë me çka shfrytëzuesit do t'i merrnin aty pa u detyruar në shpenzime plotësuese dhe humbje kohe për të udhëtuar në vend tjetër më të largët. Gjithashtu me organizimin e vizitave për personat e vjetër që jetojnë vetë, prindër vetushqyes dhe persona me të meta do të përmirësoheshin kushtet e tyre për jetesë dhe do t'u ndihmohej në obligimet e tyre të përditshme, e nuk janë në mundësi t'i kryejnë. Krahas Komisionit për atë qëllim dhe të angazhoheshin Komisioni për Mundësi të Barabarta dhe organizata Civile, Kryqi i Kuq dhe Qendra për Punë Sociale-Prilep.

4. Monitorimi dhe evaluimi

Qëllimi kryesor i këtij dokumenti është që të përmirësohet statusi i gruas dhe të sigurohet zhvillim i vazhduar në realizimin e barazisë gjinore dhe luftës kundër diskriminimit. Pushteti Lokal nëpërmjet kompetencave të tij dhe nëpërmjet koordinimit me faktorët tjerë lokalë të merr aksione konkrete në favor të barazisë gjinore si dhe zvogëlimit të pabarazive dhe promovimit të shoqërisë së vërtetë të barabartë. Monitroimi mbi gjithë aktivitetet të parapara në Planin Aksionar do ta bëje koordinatori i komunës së Dollnenit për mundësi të barabarta së bashku me kryetarin e Komisionit për mundësi të barabarta dhe anëtarët e komisionit të KEM, i cili do të dorëzojë raporte të rregullta deri te Ministria për Punë dhe Politikë Sociale. Gjithashtu koordinatori për mundësi të barabarta nga vetëqeverisja lokale do të dorëzojë raporte të rregullta për punën e tij deri te Sektori për undësi të barabarta pranë Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale.

Kryetar i Këshillit të
Komunës së Dollnenit
Musa Shaqiri

Врз основа на член 50 став 1 алинеја 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.05/02) а согласно член 69 став 1 алинеја 4 од Статутот на општина Долнени („Сл.гласник на општина Долнени“ бр.10/19) Градоначалникот на општина Долнени го донесе следниот: ЗАКЛУЧОК За Пренамена на Буџетот на општина Долнени за 2023 година Се прогласува, Одлука за Пренамена на Буџетот на општина Долнени за 2023 година 08-1607/27 донесена од советот на општина Долнени на ден 03.12.2025 година. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени. Бр. 09-1709/27 12.12.2025 год Градоначалник Блерим Исџами	Нë базë тë nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë: K O N K L U Z I O N për ridestininimin e buxhetit të komunës së Dollnenit për vitin 2023 1. Shpallet vendimi për ridestininimin e buxhetit të komunës së Dollnenit për vitin 2023me nr. 08-1607/27 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit më 03.12.2025. 2. Konkluzioni do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. Nr. 09-1709/27 12.12.2025 Prefekt Blerim Islami
Врз основа на член 50 став 1 алинеја 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.05/02) а согласно член 69 став 1 алинеја 4 од Статутот на општина Долнени („Сл.гласник на општина Долнени“ бр.10/19) Градоначалникот на општина Долнени го донесе следниот: ЗАКЛУЧОК За Програма - Акционен план и Стратегија на општина Долнени во областа на Образованието за 2024 – 2026 година 1. Се прогласува, Програма - Акционен план и Стратегија на општина Долнени во областа на Образованието за 2024 – 2026 година 08-1607/26 донесена од советот на општина Долнени на ден 03.12.2025 година. 2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени. Бр. 09-1709/26 05.12.2025 год Градоначалник Блерим Исџами	Нë базë тë nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë: K O N K L U Z I O N për program aksionale dhe strategji e komunës së Dollnenit në sferën e arsimit për vitin 2024-2026 1. Shpallet për program aksionale dhe strategji e komunës së Dollnenit në sferën e arsimit për vitin 2024-2026 me nr. 08-1607/26 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit më 03.12.2025. 2. Konkluzioni do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. Nr. 09-1709/26 05.12.2025 Prefekt Blerim Islami
Врз основа на член 50 став 1 алинеја 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.05/02) а согласно член 69 став 1 алинеја 4 од Статутот на општина Долнени („Сл.гласник на општина Долнени“ бр.10/19) Градоначалникот на општина Долнени го донесе следниот: ЗАКЛУЧОК За изградба, рехабилитација, одржување и заштита на локалните патишта, улици и мостови во општина Долнени за 2026 година 1. Се прогласува, Заклучок за Програма за изградба, рехабилитација, одржување и заштита на локалните патишта, улици и мостови во општина Долнени за 2026 година 08-1607/3 донесена од советот на општина Долнени на ден 03.12.2025 година. 2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.	Нë базë тë nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë: K O N K L U Z I O N për ndërtimin, rehabilitimin, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve lokale, rrugicave dhe urave në Komunën e Dollnenit për vitin 2026 1. Shpallet Konkluzioni për Programin për ndërtimin, rehabilitimin, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve lokale, rrugicave dhe urave në Komunën e Dollnenit për vitin 2026, me numër 08-1607/3, i miratuar nga Këshilli i Komunës së Dollnenit më datë 03.12.2025. 2. Ky Konkluzion do të botohet në “Buletinin Zyrtar të Komunës së Dollnenit”. Nr. 09-1709/2 Prefekt

Бр.09-1709/2 05.12.2025 год	Градоначалник Блерим Исџами	05.12.2025	Blerim Islami
Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр. 05/2002; 84/2020; 202/2024), член 14 став 4 од Законот за јавните патишта ("Сл.весник на РМ" бр. 84/2008; 52/2009; 114/2009; 39/2010; 124/2010; 23/2011; 53/2011; 44/2012; 168/2012; 163/2013; 187/2013; 39/2014; 42/2014; 166/2014; 44/2015; 116/2015; 150/2015; 31/2016; 71/2016; 163/2016; 174/2021; 253/2023; 224/2024; 135/2025) и член 28 став 1 точка 12 од Статутот на општина Долнени ("Сл.гласник на општина Долнени" бр. 08/05, 04/09, 02/10, 10/19), Советот на општина Долнени на седницата одржана на ден _____.2025 год. донесе ПРОГРАМА за изградба, рехабилитација, одржување и заштита на локалните патишта, улици и мостови во општина Долнени за 2026 година ВОВЕД Со оваа Програма се уредува обемот на работа и средствата за изградба, рехабилитација, одржување и заштита на локалните патишта, улици и мостови во општина Долнени и воедно претставува основа за барање на финансиски средства од Буџетот на РСМ и претпристапните фондови на ЕУ. 1. ПРИХОДИ Средствата според намената се утврдуваат во следниот износ: 1.1. Наменски средства од Јавно претпријатие за државни патишта (приходи од Буџетот на Република Македонија) – _____ 3.034.529,00 ден. 1.2. Влада на РСМ _____ 35.518.954,00 ден. 1.3. Биро за регионален развој 10.000.000,00 ден. 1.4. Приходи од локална самоуправа 7.500.000,00 ден. ВКУПНО ПРИХОДИ ----- 56.053.483,00 ден. 2. РАСХОДИ 2.1. Изградба, рехабилитација, одржување и заштита на локални патишта, улици и мостови 54.053.483,00 ден. 2.1.1 Локални патишта и улици - Реконструкција на локален пат Ропотово – Рилево (тампонирање и асфалтирање) - Заполжани – Славеј (меѓуопштинска соработка со општина Кривогаштани) - Реконструкција на локален пат Десово – Дупјачани - асфалтирање - Реконструкција и одржување на улици во сите населени места во општина Долнени (тампонирање – асфалтирање) - Локален пат Бело Поле – Вранче (асфалтирање)		Në bazë të nenit 22, paragrafi 1, pika 4 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta Zyrtare e RM-së" nr. 05/2002; 84/2020; 202/2024), nenit 14, paragrafi 4 të Ligjit për Rugët Publike ("Gazeta Zyrtare e RM-së" nr. 84/2008; 52/2009; 114/2009; 39/2010; 124/2010; 23/2011; 53/2011; 44/2012; 168/2012; 163/2013; 187/2013; 39/2014; 42/2014; 166/2014; 44/2015; 116/2015; 150/2015; 31/2016; 71/2016; 163/2016; 174/2021; 253/2023; 224/2024; 135/2025) dhe nenit 28, paragrafi 1, pika 12 të Statutit të Komunës së Dollnenit ("Lajmëtari Zyrtar i Komunës së Dollnenit" nr. 08/05, 04/09, 02/10, 10/19), Këshilli i Komunës së Dollnenit në mbledhjen e mbajtur më datë _____.2025, miratoi: PROGRAM PËR NDËRTIMIN, REHABILITIMIN, MIRËMBAJTJEN DHE MBROJTJEN E RRUGËVE LOKALE, RRUGICAVE DHE URAVE NË KOMUNËN E DOLLNENIT PËR VITIN 2026 HYRJE Me këtë Program rregullohet vëllimi i punës dhe mjetet për ndërtimin, rehabilitimin, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve lokale, rrugicave dhe urave në Komunën e Dollnenit dhe njëkohësisht paraqet bazë për kërkesën e mjeteve financiare nga Buxheti i RSM-së dhe fondet parazgjedhore të BE-së. 1. TË HYRAT (PRIHODI) Mjetet sipas dedikimit përcaktohen në vlerat si vijon: 1.1. Mjete të dedikuara nga Ndërmarrja Publike për Rugë Shtetërore (të hyra nga Buxheti i Maqedonisë): 3.034.529,00 den. 1.2. Qeveria e RSM-së: 35.518.954,00 den. 1.3. Byroja për Zhvillim Rajonal: 10.000.000,00 den. 1.4. Të hyra nga Vetëqeverisja Lokale: 7.500.000,00 den. GJITHSEJ TË HYRA: 56.053.483,00 den. 2. SHPENZIMET (RASHODI) 2.1. Ndërtimi, rehabilitimi, mirëmbajtja dhe mbrojtja e rrugëve lokale, rrugicave dhe urave: 54.053.483,00 den. 2.1.1 Rugët Lokale dhe Rrugicat: - Rikonstruksioni i rrugës lokale Ropotovë – Rilevë (tamponim dhe asfaltim). Zapollzhan – Slavej (bashkëpunim ndërophtinal me Komunën e Krivogashtanit). - Rikonstruksioni i rrugës lokale Desovë – Dupjaçan (asfaltim). - Rikonstruksioni dhe mirëmbajtja e rrugicave në të gjitha vendbanimet e Komunës së Dollnenit (tamponim – asfaltim). - Rruga lokale Bello Pole – Vrançe (asfaltim). - Rruga lokale Vrançe – Sredorek (tamponim).	

• Локален пат Вранче – Средорек (тампонирање) • Локален пат Бело Поле – Кутлешево (асфалтирање) • Локален пат Дупјачани – Горно Село (тампонирање) 2.1.2 Мостови • Долнени – Браилово (излез од н.м.Долнени) • Долнени (приклучна точка н.м.Долнени – РП 1303) • Стровија----- 1.000.000,00 ден. 2.2. Зимско одржување на локални патишта и улици - ----- 1.000.000,00 ден. ВКУПНО РАСХОДИ ----- 56.053.483,00 ден. За локалните патишта за кои не постои проектно-техничка документација, истата да се изработи, а за локалните патишта за кои постои проектно-техничка документација истата да се усогласи со позитивната законска регулатива. 3. РЕАЛИЗАЦИЈА Обемот на работите и динамиката на реализација на Програмата ќе зависи од висината на остварените приходи во рамките на оваа Програма. <u>Доколку се обезбедат финансиски средства по однос на Програмата од предпристапните фондови на ЕУ, владини и невладини институции, Светска Банка или Европска банка за обнова и развој, истите наменски ќе се искористат за реализација на Програмата со Одлука на Советот на општина Долнени.</u> Изборот на изведувачот/те за работи предвидени со оваа Програма, да се врши во согласност со Законот за јавни набавки на РМ. Во изградба на локални патишта и улици месното население ќе учествува со сопствени средства преку месен самопридонес или работна рака во износ од 20% од вредноста на објектот. Оваа Програма може да се изменува и дополнува доколку се јави потреба од дополнителна изградба, рехабилитација, одржување и заштита на локалните патишта, улици и мостови во општина Долнени, а ќе се применува од 01.01.2026год. до 31.12.2026 год. и истата ќе биде објавена во Службен гласник на општина Долнени. Претседател на совет на општина Долнени Муса Шакири	• Rruga lokale Bello Pole – Kutleshevë (asfaltim). • Rruga lokale Dupjaçan – Gorno Sellë (tamponim). 2.1.2 Urat: • Dollnen – Braillovë (dalja nga v.m. Dollnen). • Dollnen (pika e kyçjes v.m. Dollnen – RP 1303). • Strovijë. 1.000.000,00 den.) 2.2. Mirëmbajtja dimërore e rrugëve lokale dhe rrugicave: 1.000.000,00 den. GJITHSEJ SHPENZIME: 56.053.483,00 den. Për rrugët lokale për të cilat nuk ekziston dokumentacion projektues-teknik, i njëjti të përpunohet, ndërsa për rrugët lokale për të cilat ekziston dokumentacion projektues-teknik, i njëjti të harmonizohet me rregullativën ligjore në fuqi. 3. REALIZIMI Vëllimi i punimeve dhe dinamika e realizimit të Programit do të varet nga lartësia e të hyrave të realizuara në kuadër të këtij Programi. Nëse sigurohen mjete financiare lidhur me Programin nga fondet parazgjedhore të BE-së, institucionet qeveritare dhe joqeveritare, Banka Botërore ose Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, të njëjtat do të përdoren sipas dedikimit për realizimin e Programit me Vendim të Këshillit të Komunës së Dollnenit. Zgjedhja e kryerësit/ve të punimeve për punët e parashikuara me këtë Program, të bëhet në përputhje me Ligjin për Prokurimet Publike të RM-së. Në ndërtimin e rrugëve lokale dhe rrugicave, popullsia vendase do të marrë pjesë me mjete vetiake përmes vetëkontributit vendor ose krahut të punës në vlerë prej 20% të vlerës së objektit. Ky Program mund të ndryshohet dhe plotësohet nëse paraqitet nevoja për ndërtim shtesë, rehabilitim, mirëmbajtje dhe mbrojtje të rrugëve lokale, rrugicave dhe urave në Komunën e Dollnenit, ndërsa do të zbatohet nga 01.01.2026 deri më 31.12.2026 dhe i njëjti do të publikohet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. Kryetar i Këshillit të Komunës së Dollnenit Musa Shaqiri
Врз основа на член 50 став 1 алинеја 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.05/02) а согласно член 69 став 1 алинеја 4 од Статутот на општина Долнени („Сл.гласник на општина Долнени“ бр.10/19) Градоначалникот на општина Долнени го донесе следниот: ЗАКЛУЧОК	Нë базë të nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë: K O N K L U Z I O N

За Еднакви Можности 2026 година Комисија за Еднакви можности 2. Се прогласува, Заклучок за Програма за Еднакви Можности 2026 година Комисија за Еднакви можности 08-1607/21 донесена од советот на општина Долнени на ден 03.12.2025 година. 3. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени. Вр. 09-1709/19 05.12.2025 год Градоначалник Блерим Исџами	Për Mundësi të Barabarta 2026 Komisioni për Mundësi të Barabarta 1. Shpallet Konkluzioni për Programin për Mundësi të Barabarta për vitin 2026 i Komisionit për Mundësi të Barabarta, me numër 08-1607/21, i miratuar nga Këshilli i Komunës së Dollnenit më datë 03.12.2025. 2. Ky Konkluzion do të botohet në “Buletinin Zyrtar të Komunës së Dollnenit”. Nr. 09-1709/19 05.12.2025 Prefekt Blerim Islami
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална Самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/02), член 14 став 1 од Законот за еднакви можности на жените и мажите (Сл.весник на РМ бр.6/12) и член 28 алинеја 43 и 44 од Статутот на Општина Долнени (Сл.гласник на Општина Долнени бр.8/05), Локалниот акциски план за родова рамноправност на Општина Долнени 2019 - 2026, Советот на Општина Долнени на седницата одржана на _____ донесе: П Р О Г Р А М З А Р А Б О Т А Т А НА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ И КОМИСИЈА ЗА 2026 ГОДИНА НА ОПШТИНА ДОЛНЕНИ <u>ВОВЕД</u> Граѓаните на Република Северна Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба - член 9 од Устав на Република Северна Македонија. Политиката на родова рамноправност и зајакнувањето на жените, претставува едно од фундаменталните начела на демократијата и општествениот поредок. Родовата рамноправност во Република Северна Македонија, е уставна категорија. Воспоставувањето на еднакви можности е грижа на целото општество, односно на сите субјекти во јавниот и приватниот сектор и претставува отстранување на пречките и создавање услови за остварување на потполна еднаквост меѓу жените и мажите. Оваа Програма за еднакви можности на Општина Долнени за 2026 година е изработена врз основа на Законот за еднакви можности на жените и мажите, во согласност со Локалниот акцискиот План за родова рамноправност на Општина Долнени 2023 – 2026 кој пак е изработен во согласност со Стратегијата за родова еднаквост 2023- 2026 донесена на 20 февруари од страна Собранието на Р.С. Македонија. Локалната власт може преку своите надлежности и преку координација со многубројните локални фактори, да превзема конкретни акции во корист на родовата еднаквост, намалување на нееднаквостите и промовирањето на вистинско еднакво општество. И покрај бројните примери на јавна препознатливост и постигнат напредок, еднаквоста помеѓу половите сèуште не е реалност во секојдневниот живот. Во	Në bazë të nenit 36, paragrafi 1, pika 15 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 5/02), nenit 14, paragrafi 1 të Ligjit për Mundësi të Barabarta të Grave dhe Burrave (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 6/12) dhe nenit 28, alinetë 43 dhe 44 të Statutit të Komunës së Dollnenit (“Lajmëtari Zyrtar i Komunës së Dollnenit” nr. 8/05), Planit Lokal të Aksionit për Barazi Gjinore të Komunës së Dollnenit 2019 - 2026, Këshilli i Komunës së Dollnenit në mbledhjen e mbajtur më datë _____, miratoi: P R O G R A M PËR PUNËN E MUNDËSIVE TË BARABARTA DHE KOMISIONIT PËR VITIN 2026 TË KOMUNËS SË DOLLNENIT HYRJE Qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut janë të barabartë në liritë dhe të drejtat e tyre, pavarësisht gjinisë, racës, ngjyrës së lëkurës, prejardhjes kombëtare dhe sociale, bindjeve politike dhe fetare, pozitës pronësore dhe shoqërore – neni 9 i Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Politika e barazisë gjinore dhe fuqizimi i gruas paraqet një nga parimet fundamentale të demokracisë dhe rendit shoqëror. Barazia gjinore në Republikën e Maqedonisë së Veriut është kategori kushtetuese. Vendosja e mundësive të barabarta është obligim i të gjithë shoqërisë, gjegjësisht i të gjithë subjekteve në sektorin publik dhe privat, dhe nënkupton mënjanimin e pengesave dhe krijimin e kushteve për realizimin e barazisë së plotë midis grave dhe burrave. Ky Program për mundësi të barabarta i Komunës së Dollnenit për vitin 2026 është përgatitur në bazë të Ligjit për Mundësi të Barabarta të Grave dhe Burrave, në përputhje me Planin Lokal të Aksionit për Barazi Gjinore të Komunës së Dollnenit 2023-2026, i cili është hartuar konform Strategjisë për Barazi Gjinore 2023-2026 të miratuar nga Kuvendi i RMV-së. Pushteti lokal, përmes kompetencave të veta dhe koordinimit me faktorët lokalë, mund të ndër marrë aksione konkrete në favor të barazisë gjinore dhe promovimit të një shoqërie vërtet të barabartë. Edhe pse ka përparim, barazia gjinore ende nuk është realitet i plotë në jetën e përditshme për shkak të stereotipave tradicionalë në familje, arsim, media dhe jetën e përditshme.

пракса мажите и жените не ги уживаат истите права. Сèуште постојат социјални, политички, економски и културни нееднаквости. Ваквите нееднаквости се резултат на традиционалниот и социјалниот менталитет наметнат поради бројни стереотипи присутни во рамките на семејството, образованието, културата, медиумите, работната средина, организацијата на општеството итн. Има толку многу области во кои може да се делува со наметнување на нов пристап и правење на структурни промени. За реализација на целите на Програмата, Општина Долнени ќе ги превземе сите потребни активности и ќе ги стави на рас полагање техничките и човечките ресурси. Ќе соработува со сите чинители (организации, институции и поединци) и засегнати страни за унапредување на родовата рамноправност на локално ниво, вклучително граѓанските организации кои и ќе бидат еден од главните партнери во реализацијата на активностите. Во контекст на дефинираните цели активностите најмногу ќе се насочуваат кон едукација и обука на населението и сите чинители во доменот на еднаквите можности. <u>ФИНАНСИРАЊЕ</u> Финансирањето на активностите ќе се реализира со средства од Буџетот на Општина Долнени. Вкупен буџет за реализација на оваа програма е 50. 000,00 денари. <u>МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА</u> Комисијата за еднакви можности на жените и мажите при Советот на Општина Долнени, координаторот за еднакви можности кои го изработуваа овој документ ќе го следат текот и динамиката на спроведување на Програмата и ќе даваат свои оценки како и предлози за неопходни промени се со цел постигнување на утврдените цели. До Советот на Општината, Градоначалникот и Секторот за еднакви можности при Министерството за труд и социјална политика од страна на координаторот за еднакви можности на мажите и жените ќе се доставува годишен извештаи за имплементација на активностите и реализацијата на целите. Во делот на евалуацијата ќе се вклучи и Секторот за еднакви можности при Министерството за труд и социјална политика.	Нë praktikë, burrat dhe gratë nuk gëzojnë të drejta të barabarta. Ende ekzistojnë pabarazi sociale, politike, ekonomike dhe kulturore. Këto pabarazi janë rezultat i mentalitetit tradicional dhe social të imponuar nga stereotipat e shumtë të pranishëm në kuadër të familjes, arsimit, kulturës, mediave, mjedisit të punës, organizimit të shoqërisë, etj. Ka shumë fusha në të cilat mund të veprohet duke vendosur një qasje të re dhe duke bërë ndryshime strukturore. Për realizimin e qëllimeve të Programit, Komuna e Dollnenit do të ndërmarrë të gjitha aktivitetet e nevojshme dhe do të vërë në dispozicion burimet teknike dhe njerëzore. Do të bashkëpunojë me të gjithë aktorët (organizatat, institucionet dhe individët) dhe palët e interesuara për avancimin e barazisë gjinore në nivel lokal, përfshirë organizatat e shoqërisë civile të cilat do të jenë një nga partnerët kryesorë në realizimin e aktiviteteve. Në kontekst të qëllimeve të përcaktuara, aktivitetet do të orientohen kryesisht drejt edukimit dhe trajnimit të popullatës dhe të gjithë aktorëve në fushën e mundësive të barabarta. FINANCIMI Financimi i aktiviteteve do të realizohet me mjete nga Buxheti i Komunës së Dollnenit. Buxheti i përgjithshëm për realizimin e këtij programi është 50.000,00 denarë. MONITORIMI DHE EVALUIMI Komisioni për mundësi të barabarta të grave dhe burrave pranë Këshillit të Komunës së Dollnenit dhe koordinatori për mundësi të barabarta, të cilët e kanë hartuar këtë dokument, do të ndjekin rrjedhën dhe dinamikën e zbatimit të Programit dhe do të japin vlerësimet e tyre si dhe propozime për ndryshime të nevojshme, gjithçka me qëllim të arritjes së objektivave të përcaktuara. Deri te Këshilli i Komunës, Kryetari i Komunës dhe Sektori për Mundësi të Barabarta pranë Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, koordinatori për mundësi të barabarta të burrave dhe grave do të dorëzojë raporte vjetore për implementimin e aktiviteteve dhe realizimin e qëllimeve. Në pjesën e evaluimit do të përfshihet edhe Sektori për Mundësi të Barabarta pranë Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale. Koordinatorë për Mundësi të Barabarta Ajshe Muaremoska - Topalloska Komisioni për Mundësi të Barabarta Kryetar - Anëtar – Anëtar - Anëtar - Anëtar – Anëtar – Kryetar i Këshillit të Komunës së Dollnenit
--	---

4. Член - 5. Член – 6. Член – Претседател на совет на општина Долнени Муса Шакири	Musa Shaqiri
Врз основа на член 50 став 1 алинеја 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.05/02) а согласно член 69 став 1 алинеја 4 од Статутот на општина Долнени („Сл.гласник на општина Долнени“ бр.10/19) Градоначалникот на општина Долнени го донесе следниот: ЗАКЛУЧОК За измени на распоредот на средства во Буџетот на општина Долнени за 2025 година 1. Се прогласува, Заклучок за измени на распоредот на средства во Буџетот на општина Долнени за 2025 година 08-1607/22 донесена од советот на општина Долнени на ден 03.12.2025 година. 2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени. Бр. 09-1709/20 05.12.2025 год Градоначалник Блерим Исџами	Нë базë тë nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë: K O N K L U Z I O N Për ndryshimin e rregullimit të mjeteve në Buxhetin e Komunës së Dollnenit për vitin 2025 1. Shpallet Konkluzioni për ndryshimin e rregullimit të mjeteve në Buxhetin e Komunës së Dollnenit për vitin 2025, me numër 08-1607/22, i miratuar nga Këshilli i Komunës së Dollnenit më datë 03.12.2025. 2. Ky Konkluzion do të botohet në “Buletinin Zyrtar të Komunës së Dollnenit”. Nr. 09-1709/20 05.12.2025 Prefekt Blerim Islami
Врз основа на член 50 став 1 алинеја 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 алинеја 4 од Статутот на општина Долнени (“Службен гласник на општина Долнени“ бр. 8/05, 04/09 и 02/10. Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот: ЗАКЛУЧОК За изработка а Урбанистички проект за село за формирање на градежна парцела од дел КО бр. 1457/2, Ко Лажани и дел од КП бр. 1451/1 Ко Лажани (од урбанистички план за село Лажани, Урбан блок „2“), А1 куќи за домување општина Долнени 1. Се прогласува, Заклучок за изработка а Урбанистички проект за село за формирање на градежна парцела од дел КО бр. 1457/2, Ко Лажани и дел од КП бр. 1451/1 Ко Лажани (од урбанистички план за село Лажани, Урбан блок „2“), А1 куќи за домување општина Долнени 08-1607/24 донесена од советот на општина Долнени на ден 03.12.2025 година. 2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени. Бр. 09-1709/21 05.12.2025 год Градоначалник Блерим Исџами	Нë базë тë nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë: K O N K L U Z I O N Për hartimin e Projektit Urbanistik për fshat për formimin e parcelës ndërtimore nga një pjesë e KK nr. 1457/2, KK Llzhani dhe një pjesë e PK nr. 1451/1 KK Llzhani (nga plani urbanistik për fshatin Llzhani, Blloku urban „2“), A1 shtëpi banimi, Komuna e Dollnenit 1. Shpallet Konkluzioni për hartimin e Projektit Urbanistik për fshat për formimin e parcelës ndërtimore nga një pjesë e KK nr. 1457/2, KK Llzhani dhe një pjesë e PK nr. 1451/1 KK Llzhani (nga plani urbanistik për fshatin Llzhani, Blloku urban „2“), A1 shtëpi banimi, Komuna e Dollnenit, me numër 08-1607/24, i miratuar nga Këshilli i Komunës së Dollnenit më datë 03.12.2025. 2. Ky Konkluzion do të botohet në “Buletinin Zyrtar të Komunës së Dollnenit”. Nr. 09-1709/21 05.12.2025 Prefekt Blerim Islami

Врз основа на член 16 и член 20 став (4) точка 2, член 58 став (6) од Законот за урбанистичко планирање (“Службен весник на РСМ” 32/20, 111/23, 73/24, 171/24, 224/24, 40/25, 101/25, 127/25), и член 28 став 1 точка 7 од Статутот на општина Долнени (“Службен гласник на општина Долнени” бр.08/05, 04/09, 02/10), Советот на општина Долнени на седницата одржана на ден _____, 2025 година, донесе

О Д Л У К А

за изработка на Урбанистички проект за село за формирање на градежна парцела од дел од КП бр. 1457/2, КО Лажани, и дел од КП бр. 1451/1, КО Лажани (од Урбанистички план за село Лажани, Урбан Блок “2”), А1-куќи за домување, Општина Долнени

Член 1

Оваа Одлука ќе претставува дополнување на Годишната Програма за изработка на урбанистички планови, урбанистичко плански документации и урбанистичко проектни документации за општина Долнени во 2025 година.

Член 2

Се предвидува изработка на Урбанистички проект за село за формирање на градежна парцела од дел од КП бр. 1457/2, КО Лажани, и дел од КП бр. 1451/1, КО Лажани (од Урбанистички план за село Лажани, Урбан Блок “2”), А1-куќи за домување, Општина Долнени, по иницијатива бр.31-1374/1 од 21.10.2025 година, поднесена од лицето Оса Горчевиќ од н.м.Лажани, изработена од ДПИК „Џон и Џони, ДОО Прилеп, Подружница Студио Џон и Џони ДОО Скопје, прифатена од Комисијата за урбанизам при општина Долнени и Градоначалникот на општина Долнени.

Член 3

Вкупните трошоци за целокупната постапка за изработката на Урбанистички проект за село за формирање на градежна парцела од дел од КП бр. 1457/2, КО Лажани, и дел од КП бр. 1451/1, КО Лажани (од Урбанистички план за село Лажани, Урбан Блок “2”), А1-куќи за домување, Општина Долнени, ќе бидат на товар на лицето Оса Горчевиќ од н.м.Лажани.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен гласник на општина Долнени.

Претседател на совет
на општина Долнени
Муса Шаќири

Врз основа на член 50, став 1 алинеа 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02) и член 62 став 1 алинеа 4 од Статутот на општина Долнени (“Службен гласник на општина Долнени” бр.

Нë базë тë nenit 16 dhe nenit 20, paragrafi (4), pika 2, nenit 58, paragrafi (6) тë Ligjit пëр Planifikim Urbanistik (“Gazeta Zyrtare e RSM-së” nr. 32/20, 111/23, 73/24, 171/24, 224/24, 40/25, 101/25, 127/25) dhe nenit 28, paragrafi 1, pika 7 тë Statutit тë Komunës сë Dollnenit (“Buletini Zyrtar i Komunës сë Dollnenit” nr. 08/05, 04/09, 02/10), Këshilli i Komunës сë Dollnenit në mbledhjen e mbajtur më datë _____, 2025, miratoi këtë:

V E N D I M

për hartimin e Projektit Urbanistik për fshat për formimin e parcelës ndërtimore nga një pjesë e PK nr. 1457/2, KK Llzhani, dhe një pjesë e PK nr. 1451/1, KK Llzhani (nga Plani Urbanistik për fshatin Llzhani, Blloku Urban “2”), A1-shtëpi banimi, Komuna e Dollnenit

Neni 1

Ky Vendim do të paraqesë plotësim të Programit Vjetor për hartimin e planeve urbanistike, dokumentacioneve planore-urbanistike dhe dokumentacioneve projektuese-urbanistike për Komunën e Dollnenit në vitin 2025.

Neni 2

Parashikohet hartimi i Projektit Urbanistik për fshat për formimin e parcelës ndërtimore nga një pjesë e PK nr. 1457/2, KK Llzhani, dhe një pjesë e PK nr. 1451/1, KK Llzhani (nga Plani Urbanistik për fshatin Llzhani, Blloku Urban “2”), A1-shtëpi banimi, Komuna e Dollnenit, sipas iniciativës nr. 31-1374/1 të datës 21.10.2025, të dorëzuar nga personi **Osa Gorçeviq** nga v.m. Llzhani, i punuar nga DPIK “Xhon i Xhoni” SHPK Prilep, dega Studio Xhon i Xhoni SHPK Shkup, i pranuar nga Komisioni për Urbanizëm pranë Komunës së Dollnenit dhe Kryetari i Komunës së Dollnenit.

Neni 3

Shpenzimet e përgjithshme për të gjithë procedurën e hartimit të Projektit Urbanistik për fshat për formimin e parcelës ndërtimore nga një pjesë e PK nr. 1457/2, KK Llzhani, dhe një pjesë e PK nr. 1451/1, KK Llzhani (nga Plani Urbanistik për fshatin Llzhani, Blloku Urban “2”), A1-shtëpi banimi, Komuna e Dollnenit, do të jenë në ngarkim të personit **Osa Gorçeviq** nga v.m. Llzhani.

Neni 4

Ky Vendim hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e publikimit në “**Buletinin Zyrtar të Komunës së Dollnenit**”.

Kryetar i Këshillit të
Komunës së Dollnenit
Musa Shaqiri

Në bazë të nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së

8/05, 04/09 и 02/10. Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

Делегирање на членови од Советот на општина Долнени за Училишните одбори на општинските основни училишта и средното општинско училиште

1. Се прогласува, Заклучок за Делегирање на членови од Советот на општина Долнени за Училишните одбори на општинските основни училишта и средното општинско училиште 08-1607/24 донесена од советот на општина Долнени на ден 03.12.2025 година.
2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

Бр. 09-1709/22
05.12.2025 год

Градоначалник
Блерим Исџами

Врз основа на член 21 и 36 став 1 алинеа 5 од Законот за Локална Самоуправа („Службен весник на РМ бр.05/02) А согласно 21. 28 став 1 член 28 од Статутот на општина Долнени („Службен гласник на општина Долнени бр.10/19“)

Советот на седницата одржана на ден 03.12.2025 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се делегира член во општинското основното училиште од ООУ „Ѓорче Петров“ - Ропотово.

За член во Училишниот Одбор од ООУ „Ѓорче Петров“ - Ропотово се делегира следниот член:

Жана Видеска - советник од с. Ропотово.

Именуваниот член ќе учествува во работата на училишниот одбор при ООУ „Ѓорче Петров“ - Ропотово, во својство на представник од основачот на Општинското Основно Училиште. Со мандат од 3 години.

Решението влегува во сила со денот на неговото донесување, истото ќе биди објавено во Службен Гласник на општина Долнени.

Претседател на совет
на општина Долнени
Муса Шаќири

Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë:

KONKLUZION

Delegimi i anëtarëve nga Këshilli i Komunës së Dollnenit për Këshillat Shkollorë të shkollave fillore komunale dhe shkollës së mesme komunale

1. **Shpallet** Konkluzioni për delegimin e anëtarëve nga Këshilli i Komunës së Dollnenit për Këshillat Shkollorë të shkollave fillore komunale dhe shkollës së mesme komunale, me numër **08-1607/24**, i miratuar nga Këshilli i Komunës së Dollnenit më datë **03.12.2025**.
2. Ky Konkluzion do të botohet në **“Buletin Zyrtar të Komunës së Dollnenit”**.

Nr. 09-1709/20
05.12.2025

Prefekt
Blerim Islami

Në bazë të nenit 21 dhe 36, paragrafi 1, alinea 5 e Ligjit për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 05/02), si dhe në përputhje me nenin 21 dhe 28, paragrafi 1 i Statutit të Komunës së Dollnenit (“Buletini Zyrtar i Komunës së Dollnenit” nr. 10/19), Këshilli në mbledhjen e mbajtur më datë 03.12.2025, miratoi këtë:

VENDIM

Për delegimin e anëtarit në shkollën fillore komunale SHFK “Gjorçe Petrov” – Ropotovë

Për anëtar në Këshillin Shkollor të SHFK “Gjorçe Petrov” – Ropotovë, delegohet anëtari i vijueshëm:

Zhana Videska – këshilltare nga fshati Ropotovë.

Anëtari i emëruar do të marrë pjesë në punën e Këshillit Shkollor pranë SHFK “Gjorçe Petrov” – Ropotovë, në cilësinë e përfaqësuesit të themeluesit të Shkollës Fillore Komunale, me mandat prej **3 vitesh**.

Ky vendim hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij dhe i njëjti do të botohet në **“Buletin Zyrtar të Komunës së Dollnenit”**.

Kryetar i Këshillit të
Komunës së Dollnenit
Musa Shaqiri

Преведе и прилагоди на албански
Përktheu dhe përshtati në shqip

Музафер Исџами
Muzafer Islami